

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

**Консолидираните финансиски извештаи  
за годината што завршува  
на 31 декември 2021 и  
Извештај на независните ревизори**

## СОДРЖИНА

|                                                             | Страна   |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| Извештај на независните ревизори                            | 1 - 2    |
| Консолидиран биланс на успех                                | 3        |
| Консолидиран извештај за сеопфатната добивка                | 4        |
| Консолидиран биланс на состојба                             | 5        |
| Консолидиран извештај за промените во капиталот и резервите | 6 – 8    |
| Консолидиран извештај за паричниот тек                      | 9 – 10   |
| Белешки кон консолидираните финансиски извештаи             | 11 – 153 |
| Прилог 1 – Консолидиран годишен извештај                    |          |
| Прилог 2 – Консолидирана годишна сметка                     |          |

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

### ДО СОПСТВЕНИЦИТЕ И РАКОВОДСТВОТО НА ХАЛК БАНКА АД Скопје

#### *Извештај за консолидираните финансиски извештаи*

Извршивме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи (страна 3 - 153) на ХАЛК БАНКА АД Скопје и подружницата (во понатамошниот текст „Групата“), кои се состојат од консолидираниот биланс на состојба на 31 декември 2021 година, како и консолидираниот биланс на успех и консолидираниот извештај за сеопфатната добивка, консолидираниот извештај за промените во капиталот и резервите и консолидираниот извештај за паричниот тек за годината што тогаш завршува и преглед на значајните сметководствени политики и останатите објаснувачки белешки.

#### *Одговорност на раководството за консолидираните финансиски извештаи*

Раководството на Групата е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со Законот за трговски друштва и регулативата на Народна Банка на Република Северна Македонија, како и за интерната контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвување на консолидираните финансиски извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

#### *Одговорност на ревизорот*

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и стандардите за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека консолидираните финансиски извештаи не содржат материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за собирање на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во консолидираните финансиски извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување на консолидираните финансиски извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на консолидираните финансиски извештаи на Групата со цел дизајнирање на ревизорски постапки кои се соодветни на околностите, но не и со цел изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Групата. Ревизијата, исто така, вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на консолидираните финансиски извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои ги имаме собрано се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

(продолжува)



## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

### ДО СОПСТВЕНИЦИТЕ И РАКОВОДСТВОТО НА ХАЛК БАНКА АД Скопје (продолжение)

#### Основа за мислење со резерва

На 31 декември 2021 останатите средства се прикажани во износ од 1,430,945 илјади денари (31 декември 2020 во износ од 1,175,751 илјада денари). Дел од овие средства се однесуваат на побарувања од непосредни работи на осигурување во износ од 245,942 илјади денари, побарувања од работи на соосигурување и реосигурување во износ од 103,783 илјади денари, како и побарувања по основ на провизија од реосигурување во износ од 33,195 илјади денари, што во вкупен износ изнесува 382,919 илјади денари. Овие побарувања потекнуваат од подружницата Халк Осигурување АД Скопје. Ние не бевме во можност да прибавиме достатни и соодветни ревизорски докази за салдата на овие побарувања кои потекнуваат од подружницата Халк Осигурување АД Скопје на 31 декември 2021 година и не бевме во состојба да утврдиме дали корекции би биле потребни на овие износи на 31 декември 2021 година.

На 31 декември 2021 останатите обврски се прикажани во износ од 698,316 илјади денари (31 декември 2020 во износ од 610,948 илјада денари). Дел од овие обврски се однесуваат на обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување во износ од 170,434 илјади денари. Овие обврски потекнуваат од подружницата Халк Осигурување АД Скопје. Ние не бевме во можност да прибавиме достатни и соодветни ревизорски докази за салдата на овие обврски кои потекнуваат од подружницата Халк Осигурување АД Скопје на 31 декември 2021 година и не бевме во состојба да утврдиме дали корекции би биле потребни на овие износи на 31 декември 2021 година.

#### Мислење со резерва

Според нашето мислење, освен за можните ефекти од прашањата на кои се укажува во “Основа за мислење со резерва”, консолидираните финансиски извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Групата на 31 декември 2021 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува, во согласност со сметководствената регулатива која се применува во Република Северна Македонија и регулативата на Народна Банка на Република Северна Македонија.

#### Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Групата е одговорно за подготвување на консолидираниот годишен извештај (прилог 1 кон консолидираните финансиски извештаи) и на консолидираната годишна сметка (прилог 2 кон консолидираните финансиски извештаи), во согласност со Законот за трговски друштва и истите беа прифатени и одобрени од раководството на Групата. Наша одговорност е да издадеме мислење во врска со конзистентноста на консолидираниот годишен извештај со консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Групата. Ние ги спроведовме нашите постапки во согласност со Законот за ревизија и Меѓународниот стандард за ревизија 720 – Одговорности на ревизорот во врска со други информации во документи кои содржат ревидирани финансиски извештаи кој е во примена во Република Северна Македонија. Според наше мислење, историските финансиски информации обелоденети во консолидираниот годишен извештај се конзистентни со консолидираната годишна сметка и со приложените ревидирани консолидирани финансиски извештаи на Групата за годината што завршува на 31 декември 2021 година.

Дилоит ДОО Скопје

Александар Аризанов  
Овластен ревизор  
Директор



Александар Аризанов  
Овластен ревизор

Скопје, 19 мај 2022 година

**ХАЛК БАНКА АД Скопје****Ревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021**

(Сите износи се искажани во МКД илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**Консолидиран биланс на успех за периодот од 1 јануари до 31 декември 2021**

| Белешка                                                                                                         | во илјади денари |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                 | 2021             | 2020             |
| Приходи од камата                                                                                               | 2.316.614        | 2.102.193        |
| Расходи за камата                                                                                               | (474.527)        | (488.176)        |
| Нето-приходи/(расходи) од камата                                                                                | <b>1.842.087</b> | <b>1.614.017</b> |
| Приходи од провизии и надомести                                                                                 | 1.010.197        | 744.191          |
| Расходи за провизии и надомести                                                                                 | (662.867)        | (500.529)        |
| Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести                                                                  | <b>347.330</b>   | <b>243.662</b>   |
| Нето-приходи од тргување                                                                                        | 1.662            | (355)            |
| Нето-приходи од други финансиски инструменти<br>евидентирани по објективна вредност                             | -                | -                |
| Нето-приходи/(расходи) од курсни разлики                                                                        | 92.895           | 82.012           |
| Останати приходи од дејноста                                                                                    | 845.449          | 703.160          |
| Удел во добивката на придружените друштва                                                                       | -                | -                |
| Исправка на вредноста на финансиските средства и посебна<br>резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа | (214.546)        | (159.507)        |
| Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на<br>нето-основа                                          | (414)            | (563)            |
| Трошоци за вработените                                                                                          | (765.764)        | (682.932)        |
| Амортизација                                                                                                    | (275.538)        | (201.349)        |
| Останати расходи од дејноста                                                                                    | (1.427.901)      | (956.219)        |
| Удел во загубата на придружените друштва                                                                        | -                | -                |
| <b>Добивка/(загуба) пред оданочување</b>                                                                        | <b>445.260</b>   | <b>641.926</b>   |
| Данок на добивка                                                                                                | (47.175)         | (63.533)         |
| <b>Добивка/(загуба) за финансиската година од непрекинато<br/>работење</b>                                      | <b>398.085</b>   | <b>578.393</b>   |
| Добивка/(Загуба) од група на средства и обврски кои се<br>чуваат за продажба*                                   | -                | -                |
| <b>Добивка/(загуба) за финансиската година</b>                                                                  | <b>398.085</b>   | <b>578.393</b>   |
| <b>Добивка/(загуба) за финансиската година, којашто им<br/>припаѓа на*:</b>                                     |                  |                  |
| акционерите на банката                                                                                          | 398.085          | 578.393          |
| неконтролираното учество                                                                                        | -                | -                |
| <b>Заработка по акција:</b>                                                                                     |                  |                  |
| основна заработка по акција (во денари)                                                                         | 454              | 767              |
| разводната заработка по акција (во денари)                                                                      | 454              | 767              |

Консолидираните финансиски извештаи се одобрени од страна на Управниот одбор на Групата и се усвоени од страна на Надзорниот одбор на Групата на 19. мај 2022.

Потпишано во име на ХАЛК БАНКА АД Скопје

Д-р Биалал Суџубаши  
Главен Извршен  
Директор

Г-дин Томче Тасевски  
Извршен Директор

Г-ѓа Букет Геречки  
Извршен Директор

Г-дин Турхан Адеми  
Извршен Директор



**Ревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021**

(Сите износи се искажани во МКД илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**Консолидиран извештај за сеопфатна добивка за периодот од 1 јануари до 31 декември 2021**

| Белешка                                                                                                                              | во илјади денари |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
|                                                                                                                                      | 2021             | 2020    |
| Добивка/(загуба) за финансиската година                                                                                              | 398.085          | 578.393 |
| Останати добивки/(загуби) во периодот (пред оданочување)                                                                             | -                | -       |
| Останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех (пред оданочување)                               | -                | -       |
| Ревалоризациска резерва за сопственички средства расположливи за продажба                                                            | -                | -       |
| - нереализирани нето-промени во објективната вредност на сопственичките средства расположливи за продажба                            | -                | -       |
| - реализирани нето-добивки/(загуби) од сопственичките средства расположливи за продажба, рекласификувани во Останати резерви         | -                | -       |
| Промени во кредитната способност на банката, за финансиски обврски кои се мерат по објективна вредност                               | -                | -       |
| Данок на добивка од останати добивки/(загуби) коишто не се прикажуваат во Билансот на успех                                          | -                | -       |
| <b>Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех</b>                                    | -                | -       |
| Останати добивки/(загуби) во периодот коишто се или може да се прекласификуваат во Билансот на успех (пред оданочување)              | -                | -       |
| Ревалоризациска резерва за должнички средства расположливи за продажба                                                               | -                | -       |
| - нереализирани нето-промени во објективната вредност на должничките средства расположливи за продажба                               | (17.518)         | (3.327) |
| - реализирани нето-добивки/(загуби) од должничките средства расположливи за продажба, рекласификувани во Билансот на успех           | -                | -       |
| - дополнителна исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба                                                | -                | -       |
| - ослободување на исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба                                             | -                | -       |
| Ревалоризациска резерва за преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања                                                 | -                | -       |
| - ревалоризациска резерва признаена во текот на годината                                                                             | -                | -       |
| - намалување на ревалоризациската резерва, рекласификувано во Билансот на успех                                                      | -                | -       |
| Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови                                                                     | -                | -       |
| - нереализирани нето-промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови                     | -                | -       |
| - реализирани нето-добивки/(загуби) од инструментите за заштита од ризикот од паричните текови, рекласификувани во Билансот на успех | -                | -       |
| Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење                                                  | -                | -       |
| Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење                                                                          | -                | -       |
| Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва коишто не се прикажуваат во Билансот на успех                            | -                | -       |
| Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех                                                                 | -                | -       |
| Данок на добивка од останати добивки/(загуби) коишто се или може да се прекласификуваат во Билансот на успех                         | -                | -       |
| <b>Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот коишто се или може да се прекласификуваат во Билансот на успех</b>                   | (17.518)         | (3.327) |
| <b>Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот</b>                                                                                  | (17.518)         | (3.327) |
| Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година                                                                                    | 380.567          | 575.066 |
| Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година, којашто им припаѓа на*:                                                           |                  |         |
| акционерите на банката                                                                                                               | 380.567          | 575.066 |
| неконтролираното учество                                                                                                             | -                | -       |

Консолидираните финансиски извештаи се одобрени од страна на Управниот одбор на Групата и се усвоени од страна на Надзорниот одбор на Групата на 19. мај 2022.

Д-р Билал Суџубаши

## Главен Извршен

Директор

Потпишано во име на ХАЛК БАНКА АД Скопје

Г-дин Томче Тасевски

Извршен Директор

Г-ѓа Букет Геречџи

Извршен Директор

Г-дин Турхан Адеми

Извршен Директор



**ХАЛК БАНКА АД Скопје****Ревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021**

(Сите износи се исказани во МКД илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**Консолидиран биланс на состојба на ден 31 декември 2021**

| Белешка                                                                                                          | во илјади денари  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                  | 2021              | 2020              |
| <b>Актива</b>                                                                                                    |                   |                   |
| Парични средства и парични еквиваленти                                                                           | 18 11.096.901     | 11.742.321        |
| Средства за тргување                                                                                             | 19 107.703        | 117.014           |
| Финансиски средства по објективна вредност преку Билансот на успех определни како такви при почетното признавање | 20 -              | -                 |
| Дериватни средства чувани за управување со ризик                                                                 | 21 -              | -                 |
| Кредити на и побарувања од банки                                                                                 | 22,1 338.379      | 182.928           |
| Кредити на и побарувања од други комитенти                                                                       | 22,2 49.277.649   | 43.978.492        |
| Вложувања во хартии од вредност                                                                                  | 23 8.328.794      | 7.514.783         |
| Вложувања во придружени друштва (сметководствено се евидентираат според „методот на главнина“)                   | 24 -              | -                 |
| Побарувања за данок на добивка (тековен)                                                                         | 30,1 13.949       | 22.015            |
| Останати побарувања                                                                                              | 25 1.430.945      | 1.275.751         |
| Зложени средства                                                                                                 | 26 -              | -                 |
| Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања                                                          | 27 513            | 1.254             |
| Нематеријални средства                                                                                           | 28 194.063        | 139.759           |
| Недвижности и опрема                                                                                             | 29 2.299.099      | 2.346.892         |
| Одложени даночни средства                                                                                        | 30,2 -            | -                 |
| Нетоковни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување                                                | 31 -              | -                 |
| <b>Вкупна актива</b>                                                                                             | <b>73.087.995</b> | <b>67.321.209</b> |
| <b>Обврски</b>                                                                                                   |                   |                   |
| Обврски за тргување                                                                                              | 32 -              | -                 |
| Финансиски обврски по објективна вредност преку Билансот на успех определни како такви при почетното признавање  | 33 -              | -                 |
| Дериватни обврски чувани за управување со ризик                                                                  | 21 -              | -                 |
| Депозити на банки                                                                                                | 34,1 4.082.747    | 3.565.161         |
| Депозити на други комитенти                                                                                      | 34,2 51.830.999   | 47.511.893        |
| Издадени должнички хартии од вредност                                                                            | 35 -              | -                 |
| Обврски по кредити                                                                                               | 36 4.972.161      | 5.935.096         |
| Субординирани обврски                                                                                            | 37 -              | -                 |
| Посебна резерва и резервирања                                                                                    | 38 1.009.135      | 814.041           |
| Обврски за данок на добивка (тековен)                                                                            | 30,1 -            | -                 |
| Одложени даночни обврски                                                                                         | 30,2 -            | -                 |
| Останати обврски                                                                                                 | 39 698.316        | 610.948           |
| Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување                                                      | 31 -              | -                 |
| <b>Вкупно обврски</b>                                                                                            | <b>62.593.358</b> | <b>58.437.139</b> |
| <b>Капитал и резерви</b>                                                                                         |                   |                   |
| Запишан капитал                                                                                                  | 40 9.156.910      | 7.926.910         |
| Премии од акции                                                                                                  | 325.854           | 325.854           |
| Сопствени акции                                                                                                  | -                 | -                 |
| Други сопственички инструменти                                                                                   | -                 | -                 |
| Ревалоризациски резерви                                                                                          | 71.777            | 89.295            |
| Останати резерви                                                                                                 | 474.175           | 287.772           |
| Задржана добивка/(Акумулирана загуба)                                                                            | 465.921           | 254.239           |
| <b>Вкупно капитал и резерви кои припаѓаат на акционерите на банката</b>                                          | <b>10.494.637</b> | <b>8.884.070</b>  |
| Неконтролирано учество*                                                                                          | -                 | -                 |
| <b>Вкупно капитал и резерви</b>                                                                                  | <b>10.494.637</b> | <b>8.884.070</b>  |
| <b>Вкупно обврски и капитал и резерви</b>                                                                        | <b>73.087.995</b> | <b>67.321.209</b> |
| Потенцијални обврски                                                                                             | 42 28.260.332     | 24.716.217        |

Консолидираните финансиски извештаи се одобрени од страна на Управниот одбор на Групата и се усвоени од страна на Надзорниот одбор на Групата на 19. мај 2022.

Потпишано во име на ХАЛК БАНКА АД Скопје

Д-р Билал Суџубаши  
Главен Извршен  
Директор

Г-дин Томче Тасевски  
Извршен Директор

Г-ѓа Букет Геречки  
Извршен Директор

Г-дин Турхан Адеми  
Извршен Директор

идиран извештај за промените во капиталот и резервите за периодот од 1 јануари до 31 декември 2021

|                          | Капитал         |                 |                   |                                | Ревалоризациски резерви                                      |                                                                         |                               |                                                               | Останати резерви                 |                  |                                                         | Задржана добивка |                                            | (Акумулирани загуби) | Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на акционерите на Групата | Неконтролирано учество* | Вкупно капитал и резерви |                                          |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
|                          | Записан капитал | Премии од акции | (Сопствени акции) | Други сопственички инструменти | Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба | Ревалоризациска резерва за средства преземени за ненаплатени побарувања | Резерва за заштита од ризикот | Резерва од курсни разлики од вложувањето во странско работење | Останати ревалоризациски резерви | Законска резерва | Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти | Останати резерви | Расположлива за распределба на акционерите |                      |                                                                 |                         |                          | Ограничена за распределба на акционерите |
| нари                     |                 |                 |                   |                                |                                                              |                                                                         |                               |                                                               |                                  |                  |                                                         |                  |                                            |                      |                                                                 |                         |                          |                                          |
| 2020 година              |                 |                 |                   |                                |                                                              |                                                                         |                               |                                                               |                                  |                  |                                                         |                  |                                            |                      |                                                                 |                         |                          |                                          |
| одина)                   |                 |                 |                   |                                |                                                              |                                                                         |                               |                                                               |                                  |                  |                                                         |                  |                                            |                      |                                                                 |                         |                          |                                          |
| почетната состојба       | 6.696.910       | 325.854         | -                 | -                              | 90.264                                                       | 2.358                                                                   | -                             | -                                                             | -                                | 252.672          | -                                                       | -                | 370.904                                    | 6.938                | -                                                               | 7.745.900               | -                        | 7.745.900                                |
| и 2020 година            | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                    | -                                                               | -                       | -                        |                                          |
| година), коригирано      | 6.696.910       | 325.854         | -                 | -                              | 90.264                                                       | 2.358                                                                   | -                             | -                                                             | -                                | 252.672          | -                                                       | -                | 370.904                                    | 6.938                | -                                                               | 7.745.900               | -                        | 7.745.900                                |
| добивка/(загуба) за      | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                    | -                                                               | -                       | -                        |                                          |
| та година                | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                    | -                                                               | -                       | -                        |                                          |
| уба) за финансиската     | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | 578.393                                    | -                    | -                                                               | 578.393                 | -                        | 578.393                                  |
| бивки/(загуби) во        | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                    | -                                                               | -                       | -                        |                                          |
| објективната вредност    | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                    | -                                                               | -                       | -                        |                                          |
| га расположливи за       | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                    | -                                                               | -                       | -                        |                                          |
| инструменти              | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                    | -                                                               | -                       | -                        |                                          |
| изирани промени во       | -               | -               | -                 | -                              | (3.327)                                                      | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                    | -                                                               | (3.327)                 | -                        | (3.327)                                  |
| и вредност (нето)        | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                    | -                                                               | -                       | -                        |                                          |
| рани промени во          | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                    | -                                                               | -                       | -                        |                                          |
| и вредност (нето),       | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                    | -                                                               | -                       | -                        |                                          |
| и Билансот на успех      | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                    | -                                                               | -                       | -                        |                                          |
| лна исправка на          | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                    | -                                                               | -                       | -                        |                                          |
| а должничките средства   | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                    | -                                                               | -                       | -                        |                                          |
| ви за продажба           | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                    | -                                                               | -                       | -                        |                                          |
| вање на исправка на      | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                    | -                                                               | -                       | -                        |                                          |
| а должничките средства   | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                    | -                                                               | -                       | -                        |                                          |
| зи за продажба           | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                    | -                                                               | -                       | -                        |                                          |
| чки инструменти          | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                    | -                                                               | -                       | -                        |                                          |
| изирани промени во       | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                    | -                                                               | -                       | -                        |                                          |
| и вредност (нето)        | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                    | -                                                               | -                       | -                        |                                          |
| рани промени во          | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                    | -                                                               | -                       | -                        |                                          |
| и вредност (нето),       | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                    | -                                                               | -                       | -                        |                                          |
| и Останати резерви       | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                    | -                                                               | -                       | -                        |                                          |
| објективната вредност    | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                    | -                                                               | -                       | -                        |                                          |
| нтите за заштита од      | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                    | -                                                               | -                       | -                        |                                          |
| аричните текови          | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                    | -                                                               | -                       | -                        |                                          |
| објективната вредност    | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                    | -                                                               | -                       | -                        |                                          |
| нтите за заштита од      | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                    | -                                                               | -                       | -                        |                                          |
| ето-вложување во         | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                    | -                                                               | -                       | -                        |                                          |
| јотење                   | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                    | -                                                               | -                       | -                        |                                          |
| ици од вложување во      | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                    | -                                                               | -                       | -                        |                                          |
| јотење                   | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                    | -                                                               | -                       | -                        |                                          |
| аночни                   | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                    | -                                                               | -                       | -                        |                                          |
| барски признаени во      | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                    | -                                                               | -                       | -                        |                                          |
| резервите                | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                    | -                                                               | -                       | -                        |                                          |
| кредитната способност    | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                    | -                                                               | -                       | -                        |                                          |
| за финансиски обврски    | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                    | -                                                               | -                       | -                        |                                          |
| и по објективна вредност | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                    | -                                                               | -                       | -                        |                                          |
| бивки/(загуби) коишто    | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                    | -                                                               | -                       | -                        |                                          |
| уваат во Билансот на     | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                    | -                                                               | -                       | -                        |                                          |
| т од Одлука за           | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                    | -                                                               | -                       | -                        |                                          |
| а за управување со       | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                    | -                                                               | -                       | -                        |                                          |
| зик - во примена од 1    | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                    | -                                                               | -                       | -                        |                                          |
| иска резерва за          | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                    | -                                                               | -                       | -                        |                                          |
| редства од ненаплатени   | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                    | -                                                               | -                       | -                        |                                          |
| ализирани                | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                    | -                                                               | -                       | -                        |                                          |
| уби) признаени во        | -               | -               | -                 | -                              | (3.327)                                                      | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                    | -                                                               | (3.327)                 | -                        | (3.327)                                  |
| резервите                | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                    | -                                                               | -                       | -                        |                                          |
| пфатна                   | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                    | -                                                               | -                       | -                        |                                          |
| зуба) за                 | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                    | -                                                               | -                       | -                        |                                          |
| та година                | -               | -               | -                 | -                              | (3.327)                                                      | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | 578.393                                    | -                    | -                                                               | 575.066                 | -                        | 575.066                                  |



идиран извештај за промените во капиталот и резервите за периодот од 1 јануари до 31 декември 2021 (продолжение)

|                                                                            | Капитал         |                 |                   |                                | Ревалоризациски резерви                                      |                                                                         |                               |                                                               | Останати резерви                 |                  |                                                         | Задржана добивка |                                            | (Акумулирани загуби)                     | Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на акционерите на Групата | Неконтролирано учество* | Вкупно капитал и резерви |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                                                                            | Запишан капитал | Премии од акции | (Сопствени акции) | Други сопственички инструменти | Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба | Ревалоризациска резерва за средства преземени за ненаплатени побарувања | Резерва за заштита од ризикот | Резерва од курсни разлики од вложувањето во странско работење | Останати ревалоризациски резерви | Законска резерва | Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти | Останати резерви | Расположлива за распределба на акционерите | Ограничена за распределба на акционерите |                                                                 |                         |                          |
| денари<br>и со акционерите,<br>и во капиталот и<br>с:<br>акции во текот на | 1.230.000       | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | 35.100           | -                                                       | -                | (35.100)                                   | -                                        | 1.230.000                                                       | -                       | 1.230.000                |
| ње за законска резерва                                                     | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                                        | -                                                               | -                       | -                        |
| ње за останати резерви                                                     | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                                        | -                                                               | -                       | -                        |
| Дивиденди во форма на                                                      | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                                        | -                                                               | -                       | -                        |
| Дивиденди                                                                  | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | (633.749)                                  | -                                        | (633.749)                                                       | -                       | (633.749)                |
| опствени акции                                                             | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                                        | -                                                               | -                       | -                        |
| и сопствени акции                                                          | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                                        | -                                                               | -                       | -                        |
| мени во капиталот и                                                        | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                                        | -                                                               | -                       | -                        |
| данок на добивка за                                                        | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                                        | -                                                               | -                       | -                        |
| дивиденда                                                                  | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                                        | -                                                               | -                       | -                        |
| задржан данок                                                              | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | (33.144)                                   | -                                        | (33.144)                                                        | -                       | (33.144)                 |
| персонален данок                                                           | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | (3)                                        | -                                        | (3)                                                             | -                       | (3)                      |
| и со акционерите,<br>и во капиталот и                                      | 1.230.000       | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | 35.100           | -                                                       | -                | (701.996)                                  | -                                        | 563.104                                                         | -                       | 563.104                  |
| ември 2020 (претходна                                                      | 7.926.910       | 325.854         | -                 | -                              | 86.937                                                       | 2.358                                                                   | -                             | -                                                             | -                                | 287.772          | -                                                       | -                | 247.301                                    | 6.938                                    | 8.884.070                                                       | -                       | 8.884.070                |
| 1 јануари 2021 (тековна                                                    | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                                        | -                                                               | -                       | -                        |
| на почетната состојба                                                      | 7.926.910       | 325.854         | -                 | -                              | 86.937                                                       | 2.358                                                                   | -                             | -                                                             | -                                | 287.772          | -                                                       | -                | 247.301                                    | 6.938                                    | 8.884.070                                                       | -                       | 8.884.070                |
| ири 2021 година (тековна                                                   | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                                        | -                                                               | -                       | -                        |
| юригирано                                                                  | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                                        | -                                                               | -                       | -                        |
| на добивка/(загуба) за                                                     | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | 398.085                                    | -                                        | 398.085                                                         | -                       | 398.085                  |
| жата година                                                                | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                                        | -                                                               | -                       | -                        |
| агуба) за финансиската                                                     | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                                        | -                                                               | -                       | -                        |
| добивки/(загуби) во                                                        | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                                        | -                                                               | -                       | -                        |
| ю објективната вредност                                                    | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                                        | -                                                               | -                       | -                        |
| зата расположливи за                                                       | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                                        | -                                                               | -                       | -                        |
| ки инструменти                                                             | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                                        | -                                                               | -                       | -                        |
| лизирани промени во                                                        | -               | -               | -                 | -                              | (17.518)                                                     | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                                        | (17.518)                                                        | -                       | (17.518)                 |
| ита вредност (нето)                                                        | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                                        | -                                                               | -                       | -                        |
| зиран промени во                                                           | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                                        | -                                                               | -                       | -                        |
| ита вредност (нето),                                                       | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                                        | -                                                               | -                       | -                        |
| и во Билансот на успех                                                     | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                                        | -                                                               | -                       | -                        |
| тепна исправка на                                                          | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                                        | -                                                               | -                       | -                        |
| на должничките средства                                                    | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                                        | -                                                               | -                       | -                        |
| ливи за продажба                                                           | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                                        | -                                                               | -                       | -                        |
| ување на исправка на                                                       | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                                        | -                                                               | -                       | -                        |
| на должничките средства                                                    | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                                        | -                                                               | -                       | -                        |
| ливи за продажба                                                           | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                                        | -                                                               | -                       | -                        |
| нички инструменти                                                          | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                                        | -                                                               | -                       | -                        |
| лизирани промени во                                                        | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                                        | -                                                               | -                       | -                        |
| ита вредност (нето)                                                        | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                                        | -                                                               | -                       | -                        |
| зиран промени во                                                           | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                                        | -                                                               | -                       | -                        |
| ита вредност (нето),                                                       | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                                        | -                                                               | -                       | -                        |
| и во Останати резерви                                                      | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                                        | -                                                               | -                       | -                        |
| ю објективната вредност                                                    | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                                        | -                                                               | -                       | -                        |
| лентите за заштита од                                                      | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                                        | -                                                               | -                       | -                        |
| и паричните текови                                                         | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                                        | -                                                               | -                       | -                        |
| ю објективната вредност                                                    | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                                        | -                                                               | -                       | -                        |
| лентите за заштита од                                                      | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                                        | -                                                               | -                       | -                        |
| и нето-вложување во                                                        | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                                        | -                                                               | -                       | -                        |
| работење                                                                   | -               | -               | -                 | -                              | -                                                            | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                          | -                                        | -                                                               | -                       | -                        |

Консолидиран извештај за промените во капиталот и резервите за периодот од 1 јануари до 31 декември 2021 (продолжение)

| Капитал                                | Ревалоризациски резерви |                 |                    |                             |                                                                |                                                                         |                               | Останати резерви                                              |                                  |                  | Задржана добивка                                        |                  | (Акумулирани загуби)                         | Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на акционерите на Групата | Неконтролирано учество* | Вкупно капитал и резерви |
|----------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                                        | Запишан капитал         | Премии од акции | (Соопствени акции) | Други сопствени инструменти | Ревалоризациска резерва за средства расположливи и за продажба | Ревалоризациска резерва за средства преземени за ненаплатени побарувања | Резерва за заштита од ризикот | Резерва од курсни разлики од вложувањето во странско работење | Останати ревалоризациски резерви | Законска резерва | Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти | Останати резерви | Расположливост за распределба на акционерите | Ограничена за распределба на акционерите                        |                         |                          |
| денари                                 |                         |                 |                    |                             |                                                                |                                                                         |                               |                                                               |                                  |                  |                                                         |                  |                                              |                                                                 |                         |                          |
| Злици од вложување во странско         | -                       | -               | -                  | -                           | -                                                              | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                            | -                                                               | -                       | -                        |
| Даночни (средства)обврски              | -                       | -               | -                  | -                           | -                                                              | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                            | -                                                               | -                       | -                        |
| и во капиталот и резервите             | -                       | -               | -                  | -                           | -                                                              | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                            | -                                                               | -                       | -                        |
| и кредитната способност на             | -                       | -               | -                  | -                           | -                                                              | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                            | -                                                               | -                       | -                        |
| и финансиски обврски кои се мерат      | -                       | -               | -                  | -                           | -                                                              | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                            | -                                                               | -                       | -                        |
| и вредност                             | -                       | -               | -                  | -                           | -                                                              | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                            | -                                                               | -                       | -                        |
| добивки/(загуби) коишто не се          | -                       | -               | -                  | -                           | -                                                              | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                            | -                                                               | -                       | -                        |
| иат во Билансот на успех (наведете     | -                       | -               | -                  | -                           | -                                                              | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                            | -                                                               | -                       | -                        |
| добивки/(загуби) коишто не се          | -                       | -               | -                  | -                           | -                                                              | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                            | -                                                               | -                       | -                        |
| иат во Билансот на успех (наведете     | -                       | -               | -                  | -                           | -                                                              | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                            | -                                                               | -                       | -                        |
| и Промени во објективна вредност на    | -                       | -               | -                  | -                           | -                                                              | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                            | -                                                               | -                       | -                        |
| и едства                               | -                       | -               | -                  | -                           | -                                                              | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                            | -                                                               | -                       | -                        |
| и зациска резерва за преземени         | -                       | -               | -                  | -                           | -                                                              | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                            | -                                                               | -                       | -                        |
| и неаплачени побарувања                | -                       | -               | -                  | -                           | -                                                              | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                            | -                                                               | -                       | -                        |
| и реализирани добивки/(загуби)         | -                       | -               | -                  | -                           | -                                                              | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                            | -                                                               | -                       | -                        |
| и во капиталот и резервите             | -                       | -               | -                  | -                           | -                                                              | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                            | -                                                               | -                       | -                        |
| и опфатна добивка/(загуба) за          | -                       | -               | -                  | -                           | -                                                              | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                            | -                                                               | -                       | -                        |
| и:ката година                          | -                       | -               | -                  | -                           | -                                                              | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                            | -                                                               | -                       | -                        |
|                                        |                         |                 |                    |                             | (17.518)                                                       | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                            | -                                                               | (17.518)                | (17.518)                 |
|                                        |                         |                 |                    |                             | (17.518)                                                       | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                            | -                                                               | -                       | -                        |
|                                        |                         |                 |                    |                             |                                                                |                                                                         |                               |                                                               |                                  |                  |                                                         |                  | 396.085                                      |                                                                 | 380.567                 | 380.567                  |
| и и со акционерите, признаени во       |                         |                 |                    |                             |                                                                |                                                                         |                               |                                                               |                                  |                  |                                                         |                  |                                              |                                                                 |                         |                          |
| и и резервите:                         |                         |                 |                    |                             |                                                                |                                                                         |                               |                                                               |                                  |                  |                                                         |                  |                                              |                                                                 |                         |                          |
| и акции во текот на периодот           | 1.230.000               | -               | -                  | -                           | -                                                              | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | 186.403          | -                                                       | -                | (186.403)                                    | -                                                               | 1.230.000               | 1.230.000                |
| и ие за законска резерва               | -                       | -               | -                  | -                           | -                                                              | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                            | -                                                               | -                       | -                        |
| и ие за останати резерви               | -                       | -               | -                  | -                           | -                                                              | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                            | -                                                               | -                       | -                        |
| и и Дивиденди во форма на акции        | -                       | -               | -                  | -                           | -                                                              | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                            | -                                                               | -                       | -                        |
| и и Дивиденди                          | -                       | -               | -                  | -                           | -                                                              | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                            | -                                                               | -                       | -                        |
| и и сопствени акции                    | -                       | -               | -                  | -                           | -                                                              | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                            | -                                                               | -                       | -                        |
| и и данок на добивка за исплатена      | -                       | -               | -                  | -                           | -                                                              | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                            | -                                                               | -                       | -                        |
| и и                                    | -                       | -               | -                  | -                           | -                                                              | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                            | -                                                               | -                       | -                        |
| и и задржан данок                      | -                       | -               | -                  | -                           | -                                                              | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                            | -                                                               | -                       | -                        |
| и и персонален данок                   | -                       | -               | -                  | -                           | -                                                              | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                            | -                                                               | -                       | -                        |
| и и добивка ограничена за              | -                       | -               | -                  | -                           | -                                                              | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                            | -                                                               | -                       | -                        |
| и и тба на акционерите - Реинвестирана | -                       | -               | -                  | -                           | -                                                              | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | -                                            | -                                                               | -                       | -                        |
| и и                                    | -                       | -               | -                  | -                           | -                                                              | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | -                | -                                                       | -                | (370.000)                                    | 370.000                                                         | -                       | -                        |
| и и и со акционерите, признаени во     | 1.230.000               | -               | -                  | -                           | -                                                              | -                                                                       | -                             | -                                                             | -                                | 186.403          | -                                                       | -                | (556.403)                                    | 370.000                                                         | -                       | 1.230.000                |
| и и и резервите                        | 9.156.910               | 325.854         | -                  | -                           | 69.419                                                         | 2.358                                                                   | -                             | -                                                             | -                                | 474.175          | -                                                       | -                | 88.983                                       | 376.938                                                         | -                       | 10.494.637               |
| и и ември 2021 (тековна година)        |                         |                 |                    |                             |                                                                |                                                                         |                               |                                                               |                                  |                  |                                                         |                  |                                              |                                                                 |                         |                          |

Консолидирани финансиски извештаи се одобрени од страна на Управниот одбор на Групата и се усвоени од страна на Надзорниот одбор на Групата на 19. мај 2022.

Потпишано во име на ХАЛК БАНКА АД Скопје

Д-р Билал Суџубаши  
Главен Извршен Директор

Г-дин Томче Тасевски  
Извршен Директор

Г-ѓа Букет Геречки  
Извршен Директор

Г-дин Турхан Адеми  
Извршен Директор



**ХАЛК БАНКА АД Скопје****Ревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021***(Сите износи се искажани во МКД илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***Консолидиран извештај за паричниот тек за периодот од 1 јануари до 31 декември 2021**

| Белешка                                                                                                      | во илјади денари       |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
|                                                                                                              | тековна година<br>2021 | претходна<br>година 2020 |
| <b>Паричен тек од основната дејност</b>                                                                      |                        |                          |
| Добивка/(загуба) пред оданочувањето                                                                          | 445.260                | 641.926                  |
| Коригирана за:                                                                                               |                        |                          |
| Неконтролирано учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех*                                         |                        |                          |
| Амортизацијата на:                                                                                           |                        |                          |
| нематеријални средства                                                                                       | 81.631                 | 50.822                   |
| недвижности и опрема                                                                                         | 193.907                | 150.527                  |
| Капиталната добивка од:                                                                                      |                        |                          |
| продажба на нематеријални средства                                                                           | -                      | -                        |
| продажба на недвижности и опрема                                                                             | (5.723)                | (2.547)                  |
| продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања                                          | (5.595)                | (1.303)                  |
| Капиталната загуба од:                                                                                       |                        |                          |
| продажба на нематеријални средства                                                                           | -                      | -                        |
| продажба на недвижности и опрема                                                                             | -                      | -                        |
| продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања                                          | -                      | -                        |
| Приходи од камата                                                                                            | (2.316.614)            | (2.102.193)              |
| Расходи за камата                                                                                            | 474.527                | 488.176                  |
| Нето-приходи од тргување                                                                                     | (1.662)                | 355                      |
| Исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа |                        |                          |
| дополнителна исправка на вредноста и посебна резерва ослободена исправка на вредноста и посебна резерва      | 693.648                | 535.906                  |
|                                                                                                              | (479.102)              | (376.399)                |
| Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа                                          |                        |                          |
| дополнителни загуби поради оштетување                                                                        | 414                    | 563                      |
| ослободени загуби поради оштетување                                                                          | -                      | -                        |
| Резервирања                                                                                                  |                        |                          |
| дополнителни резервирања                                                                                     | 2.009                  | 20.984                   |
| ослободени резервирања                                                                                       | -                      | (620)                    |
| Приходи од дивиденди                                                                                         | (300)                  | (4.412)                  |
| Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва                                                         | -                      | -                        |
| Останати корекции                                                                                            | -                      | -                        |
| Наплатени камати                                                                                             | 2.398.014              | 1.759.259                |
| Платени камати                                                                                               | (498.876)              | (481.143)                |
| <b>Добивка од дејноста пред промените во деловната актива</b>                                                | <b>981.538</b>         | <b>679.901</b>           |
| (Зголемување)/намалување на деловната актива:                                                                |                        |                          |
| Средства за тргување                                                                                         | 10.862                 | (32.321)                 |
| Дериватни средства чувани за управување со ризик                                                             | -                      | -                        |
| Кредити на и побарувања од банки                                                                             | (156.062)              | 483.050                  |
| Кредити на и побарувања од други комитенти                                                                   | (5.554.002)            | (6.146.446)              |
| Заложени средства                                                                                            |                        |                          |
| Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања                                                      | 5.922                  | 1.747                    |
| Задолжителна резерва во странска валута                                                                      | (426.296)              | (341.414)                |
| Задолжителен депозит кај НБРСМ според посебни прописи                                                        | (81.687)               | (77.202)                 |
| Останати побарувања                                                                                          | (209.789)              | (85.229)                 |
| Одложени даночни средства                                                                                    | -                      | -                        |
| Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување                                            | -                      | -                        |

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Ревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021

(Сите износи се исказани во МКД илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**Извештај за паричниот тек за периодот од 1 јануари до 31 декември 2021 (продолжение)**

| Белешка                                                                            | во илјади денари    |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
|                                                                                    | тековна година 2021 | претходна година 2020 |
| <b>Зголемување/(намалување) на деловните обврски:</b>                              |                     |                       |
| Обврски за тргување                                                                | -                   | -                     |
| Дериватни обврски чувани за управување со ризик                                    | -                   | -                     |
| Депозити на банки                                                                  | 517.834             | 964.641               |
| Депозити на други комитенти                                                        | 4.341.466           | 8.704.121             |
| Останати обврски                                                                   | 293.206             | (26.759)              |
| Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување                        | -                   | -                     |
| <b>Нето паричен тек од основната дејност пред оданочувањето</b>                    | <b>(277.008)</b>    | <b>4.124.089</b>      |
| (Платен)/поврат на данок на добивка                                                | (39.109)            | (96.929)              |
| <b>Нето паричен тек од основната дејност</b>                                       | <b>(316.117)</b>    | <b>4.027.160</b>      |
| <b>Паричен тек од инвестициската дејност</b>                                       |                     |                       |
| (Вложувања во хартии од вредност)                                                  | (5.187.709)         | (6.674.729)           |
| Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност                         | 4.358.978           | 4.532.474             |
| (Одливи за вложувањата во подружници и придружени друштва)                         | -                   | -                     |
| Приливи од продажбата на вложувањата во подружници и придружени друштва            | -                   | -                     |
| (Набавка на нематеријални средства)                                                | (135.935)           | (106.527)             |
| Приливи од продажбата на нематеријалните средства                                  | -                   | -                     |
| (Набавка на недвижности и опрема)                                                  | (146.114)           | (1.667.779)           |
| Приливи од продажбата на недвижностите и опремата                                  | 5.723               | 114.013               |
| (Одливи за нетековните средства кои се чуваат за продажба)                         | -                   | -                     |
| Приливи од нетековните средства кои се чуваат за продажба                          | -                   | -                     |
| (Останати одливи од инвестициската дејност)                                        | -                   | -                     |
| Останати приливи од инвестициската дејност                                         | 300                 | 4.412                 |
| <b>Нето паричен тек од инвестициската дејност</b>                                  | <b>(1.104.757)</b>  | <b>(3.798.136)</b>    |
| <b>Паричен тек од финансирањето</b>                                                |                     |                       |
| (Отплата на издадените должнички хартии од вредност)                               | -                   | -                     |
| Приливи од издадените должнички хартии од вредност                                 | -                   | -                     |
| (Отплата на обврските по кредити)                                                  | (2.988.216)         | (2.050.590)           |
| Зголемување на обврските по кредити                                                | 2.027.022           | 1.002.382             |
| (Отплата на издадените субординирани обврски)                                      | -                   | -                     |
| Приливи од издадените субординирани обврски                                        | -                   | -                     |
| Приливи од издадените акции/сопственички инструменти во текот на периодот          | 1.230.000           | 1.230.000             |
| (Откуп на сопствени акции)                                                         | -                   | -                     |
| Продадени сопствени акции                                                          | -                   | -                     |
| (Платени дивиденди)                                                                | -                   | (666.893)             |
| (Останати одливи од финансирањето)                                                 | -                   | -                     |
| Останати приливи од финансирањето                                                  | -                   | -                     |
| Парични средства од консолидација на ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје                    | -                   | -                     |
| <b>Нето паричен тек од финансирањето</b>                                           | <b>268.806</b>      | <b>(485.101)</b>      |
| Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти     | (1.335)             | (87)                  |
| Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти            | -                   | -                     |
| <b>Нето-зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти</b> | <b>(1.153.403)</b>  | <b>(256.164)</b>      |
| Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари                                | 9.564.684           | 9.820.848             |
| <b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември</b>                       | <b>8.411.281</b>    | <b>9.564.684</b>      |

\* само за консолидираните финансиски извештаи

Консолидираните финансиски извештаи се одобрени од страна на Управниот одбор на Групата и се усвоени од страна на Надзорниот одбор на Групата на 19. мај 2022.

Потпишано во име на ХАЛК БАНКА АД Скопје

Д-р Билал Суџубаши  
Главен Извршен  
Директор

Г-дин Томче Тасевски  
Извршен Директор

Г-ѓа Букет Геречки  
Извршен Директор

Г-дин Турхан Адеми  
Извршен Директор



**ВОВЕД**

**Број на Белешка**

**1 Класификација на финансиските средства и финансиските обврски**

**2 Управување со ризици**

- 2.1 Кредитен ризик
- 2.2 Ризик на ликвидност
- 2.3 Пазарен ризик
  - 2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промените на пазарниот ризик
  - 2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување)
  - 2.3.3 Валутен ризик
  - 2.3.4 Останати пазарни ризици
- 2.4 Оперативен ризик

**3 Адекватност на капиталот**

**4 Известување според сегментите**

**5 Објективна вредност на финансиските средства и обврски**

**Консолидиран биланс на успех**

- 6 Нето приходи (расходи) од камата
- 7 Нето приходи (расходи) од провизии и надомести
- 8 Нето приходи од тргување
- 9 Нето приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност
- 10 Нето приходи (расходи) од курсни разлики
- 11 Останати приходи од дејноста
- 12 Исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа
- 13 Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа
- 14 Трошоци за вработените
- 15 Амортизација
- 16 Останати расходи од дејноста
- 17 Данок на добивка

**Консолидиран биланс на состојба**

**Актива**

- 18 Парични средства и парични еквиваленти
- 19 Средства за тргување
- 20 Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање
- 21 Дериватни средства чувани за управување со ризик
  - 22.1 Кредити на и побарувања од банки
  - 22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти
- 23 Вложувања во хартии од вредност
- 24 Вложувања во придружени друштва
- 25 Останати побарувања
- 26 Заложени средства
- 27 Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања
- 28 Нематеријални средства
- 29 Недвижности и опрема
- 30 Тековни и одложени даночни средства и обврски
- 31 Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

**Обврски, капитал и резерви**

- 32 Обврски за тргување
- 33 Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање
- 34 Дериватни обврски чувани за управување со ризик
  - 34.1 Депозити на банки
  - 34.2 Депозити на други комитенти
- 35 Издадени должнички хартии од вредност
- 36 Обврски по кредити
- 37 Субординирани обврски
- 38 Посебна резерва и резервирања
- 39 Останати обврски
- 40 Запишан капитал

**Други обелоденувања**

- 41 Заработка по акција
- 42 Потенцијални обврски и потенцијални средства
- 43 Работи во име и за сметка на трети лица/Комисиско работење
- 44 Трансакции со поврзаните страни
- 45 Наеми
- 46 Плаќање врз основа на акции
- 47 Настани после датумот на билансот на состојба

## **ВОВЕД**

### **(а) Општи информации**

ХАЛК БАНКА АД Скопје („Банката“) е акционерско друштво регистрирано и со седиште во Република Северна Македонија.

Адресата на регистрираното седиште на Банката е:

Бул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54  
1000 Скопје  
Република Северна Македонија

Банката е основана во 1993 година. Во текот на 2011 година, Банката го промени името од Извозно Кредитна Банка АД Скопје во ХАЛК БАНКА АД Скопје, како резултат на промена во акционерската структура на Банката. Мнозински сопственик со 99,48% (2020: 99,40% ) од основачкиот капитал е Türkiye Halk Bankası a.ş. Istanbul, Turkey. Основачкиот капитал се состои од 915.691 обични акции со номинална вредност од 10.000 денари (2020: 792.691 обични акции ).

Акциите на Банката со симбол ИКВ и ИСИН КОД (МКИКВА101015) не котираат на Македонската берза за хартии од вредност.

Позначајни активности на Банката се одобрување кредити, примање депозити, извршување платен промет со странство и во земјата и посредување при обезбедувањето на девизни средства за нејзини комитенти.

Врз основа на Одлука на Владата на Република Северна Македонија од 7 декември 2020 година, Мислење од Министерството за финансии до Влада на Република Северна Македонија, Мислење од Секретеријатот за законодавство до Влада на Република Северна Македонија, Согласноста од Надзорен одбор на АД „Пошта на Северна Македонија и Одлуката на управниот одбор на АД Пошта на Северна Македонија“: се склучува Договор за Соработка помеѓу АД “Пошта на Северна Македонија” – Скопје и Халк Банка АД Скопје при вршењето на услуги од страна на пошта во име и за сметка на Банката за Услуги во Готовинскиот Платен промет. Трансакциите почнаа да се реализираат од 1 март 2021 година.

Банката стана 100% сопственик на осигурителното друштво НОВА ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје, впишано во Централен депозитар за хартии од вредност на 9 јануари 2019 година. Банката со претходна реализација на две блок трансакции, го откупи капиталот за 198.893 илјади денари (3.212.000 евра). На 25 февруари 2019 година, Подружницата беше преименувана во ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје. Влогот во Подружницата е зголемен во текот на 2019 година за 430.470 илјади денари и на 31 декември 2020 година изнесува 629.363 илјади денари, додека пак во 2021 година во два наврати се спроведе постапка за зголемување на основната главнина преку издавање на нови акции по пат на приватна понуда и тоа за 123.242 илјади денари (2.000.000 евра) и 184.954 илјади денари (3.000.000 евра) и на 31.12.2021 влогот во Подружницата изнесува 937.559 илјади денари (Белешка 24).

Бројот на вработени во Групата (Банката и нејзината подружница) на 31 декември 2021 е 849 (2020: 767 ).

Работењето на Управниот одбор на Банката во 2021 година започна и продолжи со долунаведениот состав:

1. Д-р Билал Суџубаши – Главен Извршен Директор
2. Г-дин Турхан Адеми – Извршен Директор
3. Г-дин Томче Тасевски – Извршен Директор



**ВОВЕД (продолжение)**

**(а) Општи информации (продолжение)**

**4. Г-ѓа Букет Геречци – Извршен Директор**

Од страна на Надзорниот Одбор на 14 декември 2020 година г-дин Турхан Адеми е преименуван за член на Управниот Одбор, согласноста е издадена од страна на Народна Банка на РСМ на 1 февруари 2021 година и уписот во Централниот регистар на РСМ е извршен на 4 февруари 2021 година.

Од страна на Надзорниот Одбор на 19 мај 2021 година г-ѓа Букет Геречци е преименувана за член на Управниот Одбор, согласноста е издадена од страна на Народна Банка на РСМ на 6 август 2021 година и уписот во Централниот регистар на РСМ е извршен на 12 август 2021 година.

Од страна на Надзорниот Одбор на 9 јули 2021 година г-дин Томче Тасевски е преименуван за член на Управниот Одбор, согласноста е издадена од страна на Народна Банка на РСМ на 5 ноември 2021 година и уписот во Централниот регистар на РСМ е извршен на 9 ноември 2021 година.

Од страна на Надзорниот Одбор на 17 ноември 2021 година г-дин Билал Суџубаши е преименуван за член на Управниот Одбор, Главен извршен Директор, при што заклучно 31.12.2021 година постапката пред НБРСМ за издавање на претхода согласност за преименување член на Управен одбор на Халк Банка АД. Скопје продолжува согласно роковите од Законот за Банки.

Членовите на Надзорниот Одбор во текот на 2021 година и до датумот на овие консолидирани финансиски извештаи се прикажани во продолжение:

Работењето на Надзорниот одбор на Банката во 2021 година започна и продолжи со долунаведениот состав:

- Г-дин Осман Арслан, Претседател на Надзорен одбор
- Г-дин Илхан Болукбаш, член на Надзорен одбор
- Г-дин Олџај Атлиоглу, Член на Надзорен одбор
- Г-дин Хасан Гокхан Килич, член на Надзорен одбор
- Г-дин Фатих Шахбаз, член на Надзорен одбор
- Г-дин Борис Петровски, Независен член на Надзорен одбор
- Г-ѓа Биљана Ангелова, Независен член на Надзорен одбор

Од страна на Собранието на акционери на 30 јуни 2021 година г-дин Илхан Болукбаш е преименуван за член на Надзорниот Одбор, согласноста е издадена од страна на Народна Банка на РСМ на 19 ноември 2021 година и уписот во Централниот регистар на РСМ е извршен на 26 ноември 2021 година.

Консолидираните финансиски извештаи на Банката за годината што заврши на 31 декември 2021 година беа одобрени за издавање од страна на Надзорниот Одбор на Банката на 19 мај 2022 година.

**ВОВЕД (продолжение)**

**(б) Основа за подготвување на консолидираните финансиски извештаи**

**Основи за консолидација**

Консолидираните финансиски извештаи на Групата ги опфаќаат финансиските извештаи на Банката и Подружницата, која е во 100% во сопственост на Банката.

*i) Деловни комбинации*

Деловните комбинации се евидентираат со користење на методот на купување на датумот на стекнување т.е. на датумот кога контролата е стекната од Групата. Износот којшто се пренесува при стекнувањето се мери по објективна вредност, исто како и идентификуваните нето-средства кои се стекнуваат.

Трансакционите трошоци се признаваат како расход веднаш, освен доколку тие не се однесуваат за издавање на должнички или сопственички инструменти. Износот којшто се пренесува при стекнувањето не вклучува износи кои се однесуваат на подмирување на некои односи кои претходно постоеле. Таквите износи генерално се признаваат во билансот на успех.

*ii) Неконтролирани учества*

Неконтролираните учества се мерат според нивното пропорционално учество во нето-средствата на стекнатиот ентитет. Промените во учеството на Групата во подружниците кои не доведуваат до губење контрола, се евидентираат како трансакции во капиталот.

*iii) Подружници*

Подружници се ентитети контролирани од Групата. Групата има контрола врз ентитетот кога е изложена на, или има право на, варијабилни поврати од своето инволвирање со ентитетот и има можност да влијае врз износот на овие поврати преку својата моќ врз ентитетот. Финансиските извештаи на подружниците се вклучени во консолидираните финансиски извештаи од датумот кога контролата започнува до моментот кога контролата престанува.

*iv) Губење на контрола*

Кога Групата ја губи контролата врз подружницата, ги депризнава средствата и обврските на подружницата, како и поврзаното неконтролирано учество и останатите компоненти на капиталот. Каква било добивка или загуба која е резултат на престанокот на контролата се признава во добивката или загубата. Какво било учество задржано во поранешната подружница се мери по објективна вредност во моментот на губење на контролата.

*v) Трансакции елиминирани при консолидација*

Салдата и трансакциите во рамките на Групата, и сите нереализирани добивки и загуби кои произлегуваат од трансакции во рамки на Групата, се елиминираат. Нереализираните загуби се елиминираат на ист начин како и нереализираните добивки, но само до оној износ до кој не постојат докази за оштетување.



## **ВОВЕД (продолжение)**

### **(б) Основа за подготвување на консолидираните финансиски извештаи (продолжение)**

#### **Стандарди врз основа на кои се подготвени консолидираните финансиски извештаи**

Податоците во приложените консолидирани финансиски извештаи на Групата се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва, Законот за Банки, подзаконската регулатива пропишана од страна на НБРСМ, како и во согласност со Одлуката за Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи (во понатамошниот текст “Методологија”) („Службен весник на РМ“ бр. 83/17) и Одлуката за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките („Службен весник на РМ“ бр. 83/17 и 149/18), пропишани од страна на НБРСМ.

#### **Објавени стандарди кои сеуште не се во примена**

На датумот на издавање на овие консолидирани финансиски извештаи, не постојат објавени стандарди кои сеуште не се во примена.

#### **Презентација на консолидираните финансиски извештаи**

Придружните финансиски извештаи претставуваат консолидирани финансиски извештаи на Групата.

Придружните консолидирани финансиски извештаи на Групата се прикажани во согласност со формата и содржината на билансните шеми објавени во Одлуката за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките (“Службен весник на РМ” бр.83/17 и 149/18), (во понатамошниот текст “Одлуката”).

Во согласност со Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиски извештаи, од 2019 година Банката подготвува и консолидирани финансиски извештаи бидејќи има 100% вложување во подружницата ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје.

#### **Известувачка и функционална валута**

Консолидираните финансиски извештаи се прикажани во македонски денари (“МКД” или “денари”). Денарот е функционална и известувачка валута на Групата. Освен каде што е наведено, финансиските информации се прикажани во илјади македонски денари.

**ВОВЕД (продолжение)****(б) Основа за подготвување на консолидираните финансиски извештаи (продолжение)****Користење на проценки и расудувања**

Презентацијата на консолидираните финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија, бара користење на најдобри можни проценки и разумни претпоставки од страна на раководството на Групата, кои имаат ефекти на презентираниите вредности на средствата и обврските, како и на приходите и расходите настанати во периодот на известување. Овие проценки и претпоставки се засновани на искуство од минатото и други фактори за кои се верува дека се разумни во околностите и чии резултати претставуваат основа за проценка на сметководствената вредност на средствата и обврските за кои не се достапни податоци од други извори. Стварните резултати во наредните периоди на известување можат да се разликуваат од проценетите износи.

Проценките и претпоставките се прегледуваат на континуирана основа. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој проценката е ревидирана ако истата има влијание само на тој период или пак во периодот на проценка и идните периоди доколку ревидираната проценка влијае на двата периоди – тековниот и идниот период.

Информации во врска со расудувањето направени од раководството и критичните проценки во примената на сметководствените стандарди кои имаат значајно влијание на консолидираните финансиски извештаи се прикажани во белешка 1(г).

**(в) Значајни сметководствени политики**

Сметководствените политики прикажани во продолжение се применувани конзистентно за сите периоди прикажани во овие консолидирани финансиски извештаи.

**(и) Трансакции во странска валута**

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојба. Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почетокот на периодот, корегирани за ефективна каматна стапка и плаќања во текот на периодот, и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот. Курсните разлики произлезени од превреднување се признаваат во билансот на успех.

Девизните средства со кои што работи Групата се претежно евра (ЕУР) и американски долари (УСД).

Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2021 и 2020 година беа како што следува:

|       | <b>2021</b> | <b>2020</b> |
|-------|-------------|-------------|
|       | <b>МКД</b>  | <b>МКД</b>  |
| 1 EUR | 61,63       | 61,69       |
| 1 USD | 54,37       | 50,24       |
| 1 CHF | 59,47       | 56,82       |

**ВОВЕД (продолжение)**

**(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(ii) Приходи и расходи по основ на камати**

Приходите од камата и расходите од камата се признаваат во билансот на успех за сите каматоносни инструменти на пресметковна основа, според амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Ефективната каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира очекуваните идни парични плаќања и приливи во текот на очекуваниот век на финансиското средство или обврска (или каде што е соодветно, пократок период) до сегашната вредност на финансиското средство или обврска. При пресметување на ефективната каматна стапка, Групата ги проценува идните парични текови имајќи ги во предвид договорните услови на финансискиот инструмент, но не и идните загуби поради оштетување. Ефективната каматна стапка се утврдува при иницијалното признавање на финансиско средство или обврска и не се ревидира последователно.

Пресметката на ефективната каматна стапка ги вклучува сите надоместоци платени или примени, трансакциски трошоци, дисконти или премии кои се составен дел на ефективната каматна стапка. Трансакциски трошоци се инкрементални трошоци кои директно можат да се припишат на стекнувањето, издавањето или отуѓувањето на финансиското средство или обврска.

Приходите и расходите од камати прикажани во билансот на успех вклучуваат:

- камати од финансиски средства и обврски по амортизирана набавна вредност со користење на методот на ефективна камата;
- камата од финансиски средства и обврски кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка со користење на методот на ефективна камата.

**(iii) Провизии и надомести**

Приходите и расходите од провизии и надомести кои се составен дел од ефективната каматна стапка на финансиските средства и обврски се вклучени во пресметката на ефективната каматна стапка.

Останатите приходи од провизии и надомести, вклучувајќи ги финансиските услуги од страна на Групата во поглед на менувачко работење, платниот промет во земјата и странство, гаранциите, акредитивите и останатите услуги се признаваат кога соодветната услуга ќе се изврши. Кога обврска за кредитирање не се очекува да резултира со повлекување на кредит, провизијата за обврска за кредитирање се признава пропорционално во текот на периодот на траење на обврската.

Останатите расходи од надомести и провизии се однесуваат на финансиски услуги што ги добива Групата и се признаваат како расход кога соодветната услуга ќе се добие.

**(iv) Приходи од дивиденди**

Приходите од дивиденди се признаваат кога ќе биде утврдено правото да се прими плаќањето. Дивидендите се прикажани како дел од нето приходите од тргување или приходи од дивиденди во зависност од соодветната класификација на инструментот.

**(v) Расходи од наеми**

Плаќањата направени по основ на оперативен лизинг се признаваат во билансот на успех по пропорционална метода во времетраењето на закупот. Стимулансите за наеми се признаваат како составен дел од вкупните трошоци за наем, за времетраење на договорот за наем.



**ВОВЕД (продолжение)**

**(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(vi) Приходи и расходи од осигурување**

**Премии**

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на премии.

Заработениот дел од премиите се признава како приход. Премиите се заработени од датумот на склучување на договорот за осигурување до крајот на периодот на известување, врз основа на методот про рата темпортис. Пренесената премија на реосигурителот се признава како трошок во согласност со методот про рата темпортис во истиот сметководствен период како и директно поврзаната премија за соодветното осигурување.

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој поодделен договор за осигурување, користејќи го дневниот про-рата метод и доколку е потребно, корегирани за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот.

**Штети**

Настанатите, пријавените и исплатените штети ги опфаќаат трошоците за подмирување и решавање на платени и неподмирени штети кои што произлегуваат од настани кои се случиле во тековната финансиска година заедно со корекциите на резервата за штети од претходната година.

Исплатените штети се признаваат во моментот на обработката на штетите и во износ кој ќе биде исплатен при подмирувањето на штетата. Износот на исплатената штета во неживотното осигурување се зголемува за трошоците за обработка на штетата.

Неподмирени штети ги опфаќаат резервите за проценетите конечни трошоци за подмирување на сите настанати, но неподмирени штети на денот на билансот на состојба без оглед дали штетите се пријавени или не, и со нив поврзаните интерни трошоци за решавање на штетите, како и соодветната маржа за внимателност. Неподмирени штети се проценуваат преку прегледување на поодделни штети и определување на посебна резерва за настанатите, но непријавени штети, ефектот на интерните и екстерните предвидливи настани, како што е промената на процедурите за разрешување на штетите, инфлацијата, судските трендови, промени во законската регулатива, како и минати искуства и трендови. Резервите за неподмирени штети не се дисконтираат.

Додека Раководството смета дека бруто резервите за штети и поврзаните со нив надомести од реосигурителот се објективно презентирани врз основа на податоците моментално достапни, конечната обврска ќе варира како резултат на последователни информации и настани и може да резултира со значајни корекции на резервирањето износ. Корекциите на резервите за штети направени во претходните години се рефлектираат во финансиските извештаи за периодот во кој корекциите се направени и посебно се обелоденети, доколку се материјални. Применетите методи и направените проценки, се проверуваат редовно.

**(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(vii) Данок на добивка (тековен и одложен)**

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот на добивка се признава во добивката или загубата, освен кога се однесува за ставки коишто се однесени директно во капиталот и соодветниот данок од добивка се признава во капиталот.

Тековниот данок од добивка е очекувана даночна обврска од добивката пред оданочување за годината, применувајќи ја важечката даночна стапка од 10% на денот на извештајот за финансиската состојба и корекции на даночната обврска која се однесува на претходни години.

Одложениот данок произлегува од временските разлики помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските за потребите на финансиското известување и вредноста на истите за даночни цели. Одложениот данок се мери со примена на даночните стапки кои се очекува да се применат кога ќе се реализираат временските разлики врз основа на законите кои се усвоени или значајно усвоени на денот на известувањето.

Одложено даночно средство се признава за неискористени даночни загуби, неискористен даночен кредит и одбитни временски разлики до износот за кој е веројатно дека ќе има оданочлив приход во иднина наспроти кој средството би се искористило. Одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се намалува до степенот до кој веќе не е веројатно дека овие даночни приходи ќе се реализираат. Секое вакво намалување треба да се анулира до степенот до кој станува веројатно дека ќе биде расположлива доволната оданочлива добивка.

Непризнатото одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се признава до степенот до кој е веројатно дека идните даночни приходи на товар на кои може да се искористи тоа средство ќе бидат доволни.

**Данок на непризнати расходи и исплатени дивиденди и други исплати од добивката до 2014 година**

Во 2014 година дојде до промена во начинот на утврдување на данокот на добивка, при што се напушти концептот на оданочување на непризнати расходи, применлив од 2009 до 2013 година, и се премина кон оданочување на сметководствената добивка усогласена за непризнатите расходи. Измената се примени проспективно.

Согласно законската даночна регулатива применлива од 2009 до 2013 година, друштвата беа обврзани да пресметуваат и уплатуваат данок на добивка само при распределба на истата во вид на дивиденди и друг вид на распределби, додека посебна даночна основа преставуваа непризнатите расходи кои се оданочуваа одделно од данокот на добивка на дивидендите и другите распределби од добивката. Стапката на данокот на добивка изнесуваше 10%.

**ВОВЕД (продолжение)**

**(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(viii) Финансиски средства и обврски**

Финансиско средство е средството коешто е:

- парично средство,
- сопственички инструмент издаден од друго правно лице,
- договорно право да се примат пари или друго финансиско средство од друго лице;
- договорно право да се разменат финансиски инструменти со друго лице според услови коишто се потенцијално поволни за Групата; или
- договор кој може да биде подмирен или ќе се подмири со сопственички инструменти на Групата и е:
  - а) недериват за кој Групата е или може да биде обврзана да добие променлив број од своите сопственички инструменти, или
  - б) дериват кој може да биде или ќе биде подмирен на друг начин, а не со размена на одреден износ на пари или на друго финансиско средство за фиксен број од нејзините сопственички инструменти.

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со содржината на договорниот аранжман и се состојат од: депозити на банки, финансиски институции и комитенти, обврски по основ на кредити и останати обврски.

**Класификација**

Групата ги класифицира финансиските средства при нивното почетно признавање. Финансиските средства се класифицирани во една од следните категории:

- финансиски средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност;
- финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка;
- финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку Билансот на успех.

Класификацијата на финансиските средства се врши врз основа на:

- деловниот модел на Групата за управување со финансиските средства; и
- карактеристиките на договорните парични текови на финансиското средство.

Во категоријата на финансиските средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност, Групата ги класифицира финансиските средства кои ги исполнуваат следните критериуми:

- Групата ги управува финансиските средства со цел наплата на договорните парични текови; и
- согласно со договорните услови на средството, исполнет е условот на „единствено отплати на главница и камата“ - СППИ.

Групата во оваа категорија на финансиски средства ги класифицира и паричните средства, побарувањата од купувачи, побарувања за наем, побарувањата за провизии и надоместоци и сите други финансиски средства коишто претставуваат изложеност на кредитен ризик согласно со Одлуката за управување со кредитниот ризик, а за кои условот на СППИ е неприменлив. За овие средства не е потребно исполнување на условот на СППИ.

Во категоријата на финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка, Групата ги класифицира финансиските средства кои ги исполнуваат следните критериуми:

- Групата го управува финансиското средство со цел наплата на договорните парични текови и/или за продажба; и
- согласно со договорните услови на средството, исполнет е условот на „единствено отплати на главница и камата“ - СППИ.



**ВОВЕД (продолжение)**

**(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(viii) Финансиски средства и обврски (продолжение)**

*Класификација (продолжение)*

Во категоријата на финансиските средства кои се мерат по објективна вредност преку Билансот на успех, Групата ги класифицира финансиските средства кои ги управува со цел тргување и остварување добивка од промените во објективната вредност на средството. Ова е и резидуална категорија, односно Групата во оваа категорија ги класификува и сите оние финансиски средства коишто не ги исполнуваат критериумите на останатите две категории.

*Оценка на деловниот модел на Групата*

Оцената на деловниот модел на Групата се врши на ниво на деловен процес, а не по одделен инструмент. Групата може да има повеќе деловни процеси за управување со финансиски инструменти. Групата може да го користи и управува одделен вид финансиски инструмент на различни начини, така што еден вид финансиски инструмент може да се појави во различни деловни процеси на Групата за управување со финансиските инструменти.

Оценката на деловниот модел ја врши исклучиво клучното раководство на Групата, при што ги зема во предвид сите релевантни и расположливи податоци за начинот на управување на финансиските инструменти, особено како се следат успешност/освистувањата на деловниот модел и како се известува до раководството на Групата, кои се ризиците коишто влијаат на остварувањето на тој деловен модел и како се управува со тие ризици;

Во зависност од начинот на Управување со финансиските средства се идентификуваат три деловни модели:

- **финансиските средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност**, односно финансиските средства се чуваат со цел наплата на договорните парични текови (главница и камата). Доколку одредени финансиски инструменти од оваа категорија се продадат пред нивниот договорен рок на достасување (предвремени продажби), тоа не е директен показател за промената на деловниот модел на Групата. Во случај на предвремени продажби на овие средства, Групата треба да направи анализа дали настанала промена на деловниот модел на Групата за овие финансиски средства, при што треба да се земат предвид податоците за фреквенцијата, периодите и обемот на продажбите; причините за продажбите (пример влошен кредитен ризик, продажба поради управување со ликвидноста и сл.)
- **финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка**, односно финансиски средства се чуваат за наплата на договорните парични текови (главница и камата) и/или за продажба;  
Имајќи предвид дека овие финансиските средства Групата ги држи заради управување со ликвидноста, одржување на одреден каматен профит, заради усогласување на рочноста (траењето) на финансиските средства со рочноста (траењето) на финансиските обврски коишто се извор на тие финансиски средства, и слично.
- **финансиските средства кои се мерат по објективна вредност преку Билансот на успех**, односно финансиските средства кои се чуваат со цел тргување и остварување добивка од промените во објективната вредност на средството. Ова е и резидуална категорија, односно Групата во оваа категорија ги класификува и сите оние финансиски средства коишто не ги исполнуваат критериумите на останатите две категории. Имајќи предвид дека овие финансиските средства Групата ги држела со цел активно и фреквентно тргување со цел остварување на добивка од промените во објективната вредност на средствата, Групата ги управува овие средства со цел реализација на нивната пазарна/објективна вредност и одлуките при управувањето ги носи врз основа на нивната пазарна/објективна вредност.

**ВОВЕД (продолжение)**

**(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(viii) Финансиски средства и обврски (продолжение)**

*СППИ тест*

Должнички финансиски средства коишто согласно деловниот модел на Групата треба да се класификуваат во категориите на финансиски средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност или на финансиските средства кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка, треба да исполнат уште еден услов - согласно договорните услови на средството, Групата очекува парични текови на одредени датуми „единствено врз основа на отплата на главница и камата“ - СППИ. Во рамки на договорните парични текови, елементот „главница“ го опфаќа износот при првичното одобрување, намален за сите отплати; а елементот „камата“ претставува надомест за временската вредност на парите, кредитниот ризик, ликвидносниот ризик, административните или услужните трошоци и профитната маргина.

За да е исполнет условот на СППИ, договорните парични текови не треба да вклучуваат било каква изложеност на ризици или променливост кои не претставуваат вообичаен кредитен аранжман (на пример, изложеност на ризик од промена на цените на акции или добра/стоки). Оценката дали е исполнет СППИ условот се прави во валутата во која средството е деноминирано. Условот на СППИ единствено може да се разгледува само за должничките финансиски средства. Оние должнички финансиски средства за кои е оценето дека не го исполнуваат условот на СППИ, Групата ќе ги класифицира како финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку Билансот на успех и ќе ја мери нивната објективна вредност.

Анализата дали е исполнет условот на СППИ се прави при почетното признавање на секое должничко финансиско средство.

Анализата дали е исполнет условот на СППИ се прави врз основа на договорните услови на инструментот и се земаат во предвид сите парични текови утврдени во договорот. За оние должнички финансиски средства кои произлегуваат од одреден производ за кој Групата има типизиран договор (или договорни услови) кој се применува за сите одделни побарувања по тој производ, Групата анализата дали е исполнет условот на СППИ ја прави на ниво на производ, а не по поединечно финансиско средство.

При анализата дали е исполнет условот на СППИ, Групата го зема во предвид и следното:

- за финансиските средства кои имаат различна каматна стапка од онаа којашто вообичаено се применува на исти или слични финансиски инструменти, Групата прави споредба помеѓу недисконтираните парични текови на анализираното финансиско средство и недисконтираните парични текови на финансиско средство со ист кредитен квалитет и со исти договорни услови, освен каматната стапка (т.н. „benchmark“ инструмент). Доколку разликата помеѓу паричните текови на двата инструменти е значајна, анализираниот инструмент не го исполнува условот на СППИ и се класифицира и мери по објективна вредност преку Билансот на успех;
- за финансиските средства за кои регулаторот пропишува максимална вредност на каматната стапка која не смее да се надмине, се смета дека го исполнува условот на СППИ;
- за финансиските средства за кои согласно со договорните услови е предвидена минимална/максимална вредност под/над која каматната стапка не може да падне/надмине, се смета дека го исполнуваат условот на СППИ;
- за финансиските инструменти чијашто каматна стапка периодично се усогласува за стапката на инфлација, се смета дека го исполнуваат СППИ условот;

**ВОВЕД (продолжение)**

**(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(viii) Финансиски средства и обврски - (продолжение)**

**СППИ тест (продолжение)**

- за финансиските средства за кои со договорните услови е предвидена промена на каматната стапка доколку настане промена на кредитната способност на клиентот (уредено во договорот дека се следи преку кој било показател за кредитната способност на клиентот, како на пр.: неплаќање на договорните обврски во одреден рок, влошување/подобрување на интерната или регулаторната категорија на ризик, надминување на одредена вредност на одреден/и финансиски показател/и за работењето на клиентот и сл.), се смета дека го исполнуваат условот на СППИ;
- за финансиските инструменти одобрени во денари со валутна клаузула, се смета дека го исполнуваат СППИ условот (доколку и останатите карактеристики на инструментот упатуваат на исполнување на СППИ условот);
- доколку финансискиот инструмент содржи одредена карактеристика поради која СППИ условот не е исполнет, но притоа таа карактеристика има незначително влијание на договорните парични текови на средството (анг. „de minimis feature“), Групата смета дека СППИ условот е исполнет;
- доколку финансискиот инструмент содржи одредена карактеристика која би ги изменила договорните парични текови на средството само доколку настане одреден исклучително редок настан со мала веројатност да се случи, Групата смета дека е исполнет условот на СППИ;
- доколку договорните услови на финансискиот инструмент предвидуваат можност за предвремена отплата и доколку износот кој би се наплатил во случај на предвремена отплата го претставува износот на ненаплатената главница и достасаната ненаплатена камата, како и разумен надомест за предвременото раскинување на договорот (до 5% од предвреме отплатениот износ), Групата смета дека СППИ условот е исполнет;
- доколку договорните услови на финансискиот инструмент предвидуваат можност за продолжување на рокот на достасување и доколку паричните текови и во продолжениот период на достасување го исполнуваат условот на СППИ (може да вклучуваат и разумен надомест за продолжувањето на периодот на достасување), Групата смета дека СППИ условот е исполнет.

Во случај на измена на договорните парични текови на постоечко финансиско средство, Групата на датумот на изменувањето повторно оценува/проверува дали е исполнет условот на СППИ со новите изменети договорни услови и соодветно го класифицира финансиското средство.

**Прекласификација**

Прекласификација на должничките финансиски средства од една во друга категорија е можна само доколку дојде до промена на деловниот модел на Групата за управување со тие средства. Прекласификациите се прават во ретки случаи кога промената на деловниот модел има значајно влијание на деловните операции на Групата, кога промената е поради промена на надворешни или внатрешни фактори кои имаат значајно влијание на активностите на Групата и сл. Одлуката за промена на деловниот модел ја носи раководството на Групата. Доколку настане промена на деловниот модел, Групата мора да ги прекласификува сите финансиски средства од една во друга категорија. Во вакви случаи, прекласификуваните средства продолжуваат да се мерат соодветно со принципите на новата категорија од тој датум проспективно, односно не се прави корекција на сите дотогаш признаени добивки или загуби.

Прекласификација на сопственичките финансиски средства од една во друга категорија не е дозволена.

**ВОВЕД (продолжение)**

**(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(viii) Финансиски средства и обврски - (продолжение)**

*Принципи на мерење на вредноста*

Групата користи два принципи на мерење на вредноста на средствата и обврските:

- принцип на мерење по амортизирана набавна вредност и
- принцип на мерење по објективна вредност.

Амортизирана набавна вредност на финансиско средство или финансиска обврска е износ по кој се мери средството или обврската земајќи го во предвид:

- износот при почетното признавање;
- намален за отплатите на главница;
- намален или зголемен за износот на акумулирана амортизација со употреба на методот на ефективна каматна стапка, за секоја разлика помеѓу износот при почетното признавање и износот при достасувањето и
- намален за исправката на вредноста поради оштетување или ненаплатливост.

Ефективната каматна стапка е еднаква на стапката која ги дисконтира очекуваните идни парични приливи и одливи од инструментот до датумот на крајна достасаност на инструментот или за пократок временски период, доколку е тоа соодветно. Мерењето со употреба на методот на ефективна каматна стапка овозможува амортизирање на набавната вредност на финансискиот инструмент и на приходот/расходот од камата во периодот на очекувано достасување на инструментот. При пресметка на ефективна каматна стапка, се земаат во предвид:

- сите очекувани идни парични текови;
- сите платени и/или наплатени провизии и надомести кои претставуваат составен дел од ефективната камата на финансиското средство или обврска (надомести за оценка на финансиската состојба на клиентот, за посредување при договарање на условите на финансискиот инструмент, надомести за поднесување барање и обработка на барањето за одобрување на кредити, надомести за повлекување на средствата по финансискиот инструмент, редовен месечен надомест за управување со кредитот до крајното достасување на кредитот којшто се задолжува и се наплатува во истиот момент со задолжувањето и наплатата на редовната договорна камата и слично);
- трансакциските трошоци кои се директно поврзани со трансакцијата (надомести и провизии платени на продажни агенти, советници, брокери, дилери, надомести на регулаторни тела, платени даноци и царини и слично) и
- премиите и/или дисконтите одобрени на финансискиот инструмент.

При пресметувањето на ефективната каматна стапка, Групата не ја зема предвид исправката на вредноста (загубите поради оштетување) на финансискиот инструмент.

Мерењето по објективна вредност претпоставува дека средството или обврската се разменуваат помеѓу пазарни учесници, во вообичаена трансакција, според тековните пазарни услови на датумот на мерење. Објективната вредност се утврдува на различни начини, во зависност од тоа дали средството или обврската се тргува на активен пазар или не се тргува.



**ВОВЕД (продолжение)**

**(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(viii) Финансиски средства и обврски - (продолжение)**

*Принципи на мерење на вредноста (продолжение)*

Активен пазар е пазарот на кој се вршат трансакции со средството или обврската со доволна фреквенција и обем, за да обезбедат ценовна информација за средството или обврската. Соодветната котирана пазарна цена за средството или обврската е онаа што е во рамките на распонот помеѓу куповната и продажната цена, а којашто најдобро ја претставува објективната вредност во соодветните услови. Вообичаено се употребува тековната: куповна цена за средството коешто се чува или за обврската којашто треба да се издаде, односно продажна/понудена цена за средството коешто ќе биде стекнато или за обврската којашто се чува; просечната пазарна цена или друга цена согласно со вообичаената, прифатена пазарна практика.

Доколку не постои активен пазар за финансиското средство или обврска, Групата за да ја одреди објективната вредност на средството или обврската, применува техники на вреднување за коишто има најмногу расположливи податоци, давајќи им предност на податоците коишто можат да се потврдат на пазарот. Вообичаени техники на вреднување во Групата се: пазарен пристап (се користат котираны цени или други релевантни информации од пазарни трансакции со исти или слични средства или обврски) и приходен пристап (дисконтирана вредност на тековните пазарни очекувања за идните износи (парични приливи или приходи и расходи) од средството или обврската). При примената на техниките за вреднување, Групата:

- користи информации за постигнатите цени на скорешни (од последните 6 месеци), нормални, комерцијални трансакции за истиот финансиски инструмент помеѓу запознаени, доброволни странки (ако се достапни);
- ако нема информација за постигнатите цени од скорешните трансакции за истиот финансиски инструмент, тогаш за утврдување на објективната вредност треба да се примени тековната пазарна цена на друг инструмент, кој е во суштина ист (во смисла на тоа дека е со иста валута и со ист или сличен рок на достасување);
- ако не може да се добие информација за објективната вредност на финансискиот инструмент од пазарите, тогаш за одредување на објективната вредност на финансискиот инструмент се употребуваат податоци коишто не можат да се потврдат на пазарите.

Групата ја мери/утврдува објективната вредност на сопственичките инструменти кои немаат тргувана цена на активен пазар и дериватите што се поврзани со нив и коишто мора да се подмират со испорака на вакви некотирани сопственички инструменти. Групата ја утврдува објективната вредност со примена на метод кој најдобро ја одразува објективната вредност на сопственичкиот инструмент. За вложувањата на Групата во сопственички инструменти на одредени специфични институции, за коишто нема активен пазар и чиешто поседување е утврдено со закон и/или е поврзано со можноста за користење на услугите коишто ги вршат овие институции, се смета дека нивната набавна вредност ја одразува нивната објективна вредност. Групата ги класифицира овие вложувања како финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка.

*Загуби поради оштетување*

Групата, најмалку на месечна основа, проценува дали постојат објективни докази за оштетување на финансиските средства кои не се мерат според објективна вредност преку билансот на успех или на група на финансиски средства. Финансиските средства се оштетени кога постојат објективни докази дека оштетувањето настанало по почетното признавање на средството, и истото има влијание на идните парични текови кои можат веродостојно да се проценат.

Групата издвојува загуби поради оштетување согласно Одлуката на НБРСМ за управување со кредитниот ризик.

**ВОВЕД (продолжение)**

**(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(viii) Финансиски средства и обврски - (продолжение)**

*Принципи на мерење на вредноста (продолжение)*

*Загуби поради оштетување (продолжение)*

Групата анализира докази за оштетување за кредитите и побарувањата и хартиите од вредност на поединечна основа.

Објективен доказ дека финансиските средства (вклучувајќи ги и сопственичките хартии од вредност) се оштетени може да вклучува доцнење или неисполнување на обврските на должникот, реструктурирање на кредитот од страна на Групата според поповолни услови кои Групата инаку не ги одобрува, индикации дека должникот или издавачот на хартиите од вредност банкротирале, исчезнување на активен пазар за хартиите од вредност, или други воочливи информации за група на средства како што се негативни промени во платежниот статус на должникот или издавачот на хартиите од вредност во групата, или економски услови кои соодветствуваат со неисполнување на обврските на групата.

Загуба поради оштетување на средствата евидентирани по амортизирана набавна вредност се мери како разлика помеѓу сметководствената вредност на финансиските средства и сегашната вредност на очекуваните парични текови, дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка на средствата. Загубите поради оштетување се признаваат во билансот на успех и се рефлектирани во сметката за исправка на вредност за кредити и аванси. Каматата на оштетените средства продолжува да се признава преку амортизација на дисконтот. Доколку во наредниот период износот на загубата поради оштетување се намали, загубата се анулира низ билансот на успехот.

Загубите поради оштетување на вложувањата расположливи-за-продажба се признаваат со пренесување на кумулативната загуба која е признаена директно од главнината во билансот на успех. Кумулативната загуба која се пренесува од главнината во билансот на успех е разлика помеѓу набавната вредност, намалена за сите исправки на вредност претходно признаени во билансот на успех. Промените во посебната резерва како резултат на временската вредност на парите се признаваат како компонента на приходи од камата.

Доколку во последователен период, објективната вредност на обезвреднети расположливи-за-продажба должнички инструменти се зголеми и зголемувањето може да биде објективно поврзано со настан кој се случил откако загубата поради оштетување била призната во билансот на успех, загубата се анулира низ билансот на успех. Сепак, секое последователно зголемување на објективната вредност на обезвреднети расположливи-за-продажба сопственички хартии од вредност се признава директно во главнина.

*Депризнавање*

Групата ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг. Секој остаток од пренесените финансиски средства кои се креирани или задржани од Групата се признава како посебно средство или обврска. Групата ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

**ВОВЕД (продолжение)**

**(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(viii) Финансиски средства и обврски - (продолжение)**

*Нетирање*

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во билансот на состојбата само кога Групата има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се презентираат на нето основа само доколку тоа е дозволено со сметководствените стандарди, или за добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции.

*Парични средства и парични еквиваленти*

Паричните средства и паричните еквиваленти ги сочинуваат паричните средства во благајна, депозити чувани во Народната Банка на Република Северна Македонија („НБРСМ“), депозити по видување кај банките, како и високоликвидните финансиски средства со оригинален рок на достасаност од три или помал од три месеци, кои се предмет на незначителен ризик од промена на нивната објективна вредност.

Паричните средства и паричните еквиваленти се евидентираат по амортизирана набавна вредност во билансот на состојба.

*Средства и обврски за тргување*

Средства и обврски за тргување се оние средства и обврски кои Групата ги стекнува главно со цел продажба или повторно откупување во блиска иднина, или кои ги чува како дел од портфолио за остварување на добивка во краток рок.

Средствата и обврските за тргување почетно се признаваат и последователно се мерат по објективна вредност во билансот на состојба, а трансакциските трошоци при почетното признавање директно се признаваат во билансот на успех. Сите промени во објективната вредност се признаваат како дел од нето приходи од тргување во билансот на успех. Средствата и обврските за тргување не се рекласификуваат последователно по нивното почетно признавање.

*Кредити и побарувања*

Кредитите и побарувањата се недеривативни финансиски средства со фиксни или предвидливи плаќања кои не се котирани на активен пазар и кои Групата нема намера да ги продаде веднаш или во блиска иднина.

Кредитите и побарувањата почетно се признаваат по објективна вредност плус инкременталните директни трошоци, а последователно се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

**ВОВЕД (продолжение)**

**(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(viii) Финансиски средства и обврски - (продолжение)**

*Вложувања*

Вложувањата почетно се искажуваат по нивната објективна вредност плус, во случај на хартии од вредност кои не се мерат според објективна вредност преку билансот на успех, инкременталните директни трансакциони трошоци и последователно се мерат во зависност од нивната класификација.

*Вложувања чувани до достасување*

Средствата чувани до достасување се финансиски средства со фиксни или одредени периоди на отплата и со фиксно достасување кои Групата има намера и можност да ги чува до периодот на достасување.

Средствата чувани до достасување се проценуваат по амортизирана набавна вредност, со употреба на методот на ефективна камата. Продажба или рекласификација на значителен износ на средствата чувани до достасување далеку од нивниот период на достасување ќе предизвика рекласификација на сите средства чувани до достасување како расположливи-за-продажба, а Групата нема да може да класификува вложувања како чувани до достасување во тековната и следните две години.

Постојат некои исклучоци од ова правило, и тоа:

- Предвреме продадените или прекласифицирани средства се блиску до крајниот период на достасување, така што промените во пазарните каматни стапки имаат незначителен ефект на објективната вредност на финансиските средства.
- Групата ја наплатила скоро целата оригинална главница на финансиското средство преку отплатите, согласно со амортизациониот план, или претплатите или
- Се однесуваат на изолиран настан кој не се повторува и кој е надвор од контрола на Групата.

*Вложувања расположливи-за-продажба*

Вложувања расположливи-за-продажба се финансиски средства кои не се чуваат заради тргување, кои не се одобрени од Групата, ниту се чуваат до периодот на достасување. Инструментите расположливи-за-продажба ги вклучуваат државните записи, обврзниците издадени од државата и вложувањата во сопственички инструменти.

Вложувањата расположливи за продажба се прикажуваат според нивната објективна вредност, со исклучок за финансиските средства коишто немаат котирана пазарна цена и чијашто објективна вредност не може веродостојно да се измери, коишто се мерат по набавна вредност намалена за загубите поради оштетување.

Приходот од камата се признава во билансот на успех со употреба на методот на ефективна каматна стапка. Приходот од дивиденда се признава кога на Групата ќе и биде утврдено правото да се прими плаќањето. Добивките или загубите од курсни разлики на должничките инструменти расположливи-за-продажба се признаваат во билансот на успех.

Промените во објективната вредност на вложувањата расположливи-за-продажба се евидентираат во капиталот се додека вложувањата не се продадени или оштетени, при што кумулативните добивки или загуби од капиталот се признаваат во билансот на успех.



**ВОВЕД (продолжение)**

**(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(ix) Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања**

Преземените средства вклучуваат недвижности и опрема кои се стекнати преку постапка на преземање како би се исполниле обврските на комитентите, целосно или делумно, за соодветниот кредит и истите се прикажани во ставката преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања (преземени средства). Преземените средства почетно се признаваат по пониската од проценетата вредност, намалена за очекуваните трошоци за продажба кои ќе паднат на товар на Групата и вредноста на преземеното средство наведена во актот донесен од страна на Извршителот во постапката за присилна наплата, од кој произлегува правниот основ за стекнување на правото на сопственост. Проценетата вредност се определува од страна на овластен проценител.

На датумот на почетното признавање на средството, Групата е должна согласно Одлуката за сметководствениот и регулаторниот третман на средствата преземени врз основа на ненаплатени побарувања во билансот на состојба да ја намали вредноста на преземеното средство како оштетување во износ од најмалку 20% од вредноста по која средствата почетно се признаваат.

Доколку износот на затворената исправка на вредност/посебна резерва е поголем од оштетувањето од претходниот пасус, Групата ја признава оваа разлика како ревалоризациска резерва на датумот на преземање на средството.

По почетното признавање, најмалку еднаш во период од дванаесет месеци Групата врши проценка на преземеното средство и утврдува разлика со сметководствената вредност. Во исто време Групата пресметува 20% од нето вредноста на преземеното средство и го споредува со разликата помеѓу проценетата и сметководствената вредност. Поголемиот износ го признава во билансот на успех како загуба за оштетување.

Во случај на пренамена на преземено средство во основно средство коешто служи на Групата во работењето, вредноста по која ќе се евидентира основното средство е по пониската од последната важечка проценка извршена од страна на овластен проценител и од сметководствена вредност на средството на датумот на преземање (согласно со Одлуката за сметководствениот и регулаторниот третман на средствата преземени врз основа на ненаплатени побарувања).

**(x) Недвижности и опрема**

**Признавање и мерење**

Недвижностите и опремата се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од оштетување, доколку има.

Набавната вредност ги вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството. Набавениот софтвер кој е неопходен за функционирање на соодветната опрема се признава како дел од таа опрема.

Кога делови од ставките од недвижности и опрема имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и опремата.

**Последователни издатоци**

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Групата и трошоците на истото може да се измерат веродостојно. Трошоците на секојдневното одржување на недвижностите и опремата се признаваат во билансот на успех како трошоци како што настануваат.

**ВОВЕД (продолжение)****(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)****(х) Недвижности и опрема (продолжение)***Амортизација*

Амортизацијата на недвижностите и опремата се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот употребен век на траење.

Годишните стапки на амортизација, според нивниот употребен век на траење, за тековниот и претходниот период се како што следи:

|                  | %       |
|------------------|---------|
| Градежни објекти | 2,5     |
| Опрема           | 10 – 25 |

Методот на амортизација, корисниот век на употреба и остатокот на вредноста се преоценуваат на секој датум на известување.

**(xi) Нематеријални средства***Мерење и признавање*

Нематеријалните средства набавени од Групата се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулирани загуби поради оштетување, доколку има.

*Последователни издатоци*

Последователни издатоци за нематеријални средства се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска ползност вклучена во специфично средство на кое се однесуваат. Сите останати издатоци се признаваат во билансот на успех како трошоци како што настануваат.

*Амортизација*

Амортизацијата се признава по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот употребен век на траење.

Годишните стапки на амортизација, според нивниот употребен век на траење, за тековниот и претходниот период се како што следи:

|         | %  |
|---------|----|
| Софтвер | 25 |
| Лиценци | 25 |

Методот на амортизација, корисниот век на употреба и остатокот на вредноста се преоценуваат на секој датум на известување.

**(xii) Средства земени под наем - наемател**

Наеми со кои се пренесуваат суштински сите ризици и награди својствени за сопственоста на изнајменото средство се класифицирани како финансиски наеми. При отпочнување на наемот, финансискиот наем се евидентира по понискиот износ од објективната вредност и сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Последователно, средството се евидентира во согласност со сметководствената политика на Групата за тоа средство.

Останатите наеми се оперативни наеми и изнајмените средства не се признаваат во Билансот на Состојба на Групата.

**ВОВЕД (продолжение)**

**(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(xiii) Загуби поради оштетување на нефинансиските средства**

Нефинансиските средства на Групата се разгледуваат на секој датум на изготвување на билансот на состојба со цел да се определи дали постојат објективни докази за оштетување. Ако постои ваква индикација, се проценува износот на средството кој би бил наплатлив.

Загуба поради оштетување се признава доколку сметководствената вредност на дадено средство или за единицата која генерира пари, а на која и припаѓа средството, го надминува неговиот надоместлив износ. За средството што не создава во голема мера независни парични приливи, надоместувачкиот износ се утврдува за единицата која генерира пари, а на која и припаѓа средството.

Единицата која генерира пари е најмалата група на средства која може да се идентификува која што генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од парични приливи од други средства или групи на средства. Загубите поради оштетување се признаваат во билансот на успех.

Надоместувачкиот износ на дадено средство или за единицата која генерира пари претставува повисокиот износ од објективната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и неговата употребна вредност. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

Загубата поради оштетување на дадено средство се анулира доколку постои индикација дека загуба поради оштетување признаена за средството можеби веќе не постои и има промени во проценките користени за утврдување на надоместувачкиот износ.

Зголемената сметководствена вредност на дадено средство, како резултат на анулирање на загуба поради оштетување, не треба да ја надмине сметководствената вредност која би била определена (нето од амортизацијата) кога не би била признаена загуба поради оштетување на средството во претходните години.

**(xiv) Депозити, обврски по кредити**

Депозитите и обврските по кредити се извори на финансирање на Групата.

Депозитите и обврските по кредити, почетно се искажуваат по нивната набавна вредност, којашто претставува објективна вредност на примениот надомест, зголемена за трансакциските трошоци. Последователно се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

**(xv) Резервирања**

Резервирање се признава во билансот на состојба кога Групата како резултат на минат настан има сегашна законска или изведена обврска која може веродостојно да се измери и е веројатно дека ќе има одлив од Групата за подмирување на обврската. Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и каде што е потребно, ризиците, специфични за обврската.

**ВОВЕД (продолжение)**

**(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(xv) Резервирања (продолжение)**

Резервирање за неповолни договори се признава кога очекуваните користи од договорот за Групата се помали од неизбежните трошоци за исполнување на обврските според договорот. Резервирањето се утврдува по сегашната вредност од пониската вредност од очекуваните трошоци за откажување на договорот и сегашната вредност на очекуваните нето трошоци за продолжување на договорот. Пред да се утврди резервација, Групата признава загуба поради оштетување на средствата поврзани со договорот.

**(xvi) Користи за вработените**

*Планови за дефинирани придонеси*

Групата плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на македонските закони. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите. Групата нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси во плановите за дефинирани придонеси се признаваат како расход во билансот на успех кога се пресметуваат.

*Краткорочни користи за вработените*

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие.

Групата признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус или како удел во добивката и доколку Групата има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Банката признава обврска и расход по основ на приватно здравствено осигурување на годишно ниво.

*Останати долгорочни користи за вработените*

Согласно македонската законска регулатива Групата исплаќа две просечни месечни нето плати по работник, исплатени во Република Северна Македонија во претходните три месеци на вработените во моментот на заминување во пензија. Долгорочните користи за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната нето сегашна вредност. Групата нема дополнителна обврска за плаќање по овој основ.

**(xvii) Акционерски капитал**

*Обични акции*

Обичните акции се класификувани како капитал. Инкременталните трошоци директно поврзани со издавање на обични акции и опции на акции се признаваат како намалување од капиталот.

*Откуп на сопствени акции*

Кога Групата откупува сопствени акции, износот на платениот надомест, вклучувајќи ги и директните зависни трошоци, се признаваат како намалување во капиталот. Откупените акции се класифицираат како сопствени акции и претставуваат негативна ставка во вкупниот капитал. Кога сопствените акции последователно се продадени, добиениот износ се признава како зголемување во капиталот, и вишокот или кусокот од трансакцијата се пренесува на/од премии од акции.

*Дивиденди*

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

**ВОВЕД (продолжение)****(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)****(xviii) Заработка по акција**

Групата презентира основна и разводната заработка по акција за своите обични акции. Основната заработка по акција се пресметува со делење на добивката или загубата којашто им припаѓа на сопствениците на обични акции на Групата со пондерираниот просечен број на обични акции во периодот. Разводната заработка по акција се пресметува со корегирање на добивката или загубата која припаѓа на имателите на обични акции и пондерираниот просечен број на акции во текот на периодот за ефектот на сите разводнувачки потенцијални обични акции.

**(xix) Известување според сегменти**

Оперативниот сегмент претставува компонента на Групата што може да се разграничи и кој што е ангажиран или во обезбедување на производи или услуги (деловен сегмент), или во обезбедување на производи или услуги во одредени економски области (географски сегменти) и е подложен на ризици и награди различни од оние на другите сегменти. Резултатите од работење се редовно разгледувани од страна на Надзорниот одбор на Групата со цел да се оценат остварувањата и да се донесе одлука за идните деловни активности и за кои стојат на располагање дискретни финансиски информации.

Групата примарно известува по деловни сегменти. Идентификувани се следните главни сегменти, работа со население, корпоративно банкарство, работа со хартии од вредност и неалоцирано. Основните информации по сегменти се темелат на интерно изработена извештајна структура по деловни сегменти.

**(xx) Подружници**

Подружниците се правни лица кај кои Банката има контрола врз финансиските и деловните политики и поседува повеќе од една половина од гласачките права. Постоенето на контрола и ефектот од поседувањето на гласовите се зема предвид при одредување дали Банката има контрола врз друго правно лице. Набавна вредност на вложувањето претставува објективната вредност на даденото средство. Банката ги евидентира вложувањата во подружници по нивната набавна вредност.

На 9 јануари 2019 година, Банката со претходна реализација на две блок трансакции, го откупи капиталот на НОВА ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје за 198.893 илјади денари (3.212.000 евра) и стана 100% сопственик на осигурителното друштво, коешто на 25 февруари 2019 година беше преименувано во ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје. Влогот во Подружницата е зголемен во текот на 2019 година за 430.470 илјади денари додека во текот на 2021 година во два наврати се спроведе постапка за зголемување на основната главнина преку издавање на нови акции по пат на приватна понуда и тоа за 123.242 илјади денари (2.000.000 евра) и 184.954 илјади денари (3.000.000 евра), при што на 31 декември 2021 година изнесува 937.559 илјади денари (15.500.000 евра) (белешка 24).

**(xxi) Вонбилансна евиденција**

Групата води вонбилансна евиденција за извршени трансакции кои во моментот не ги исполнуваат критериумите за признавање како средство или обврска, а кои можат да создадат идни приливи и одливи на средства и кои претставуваат извор на информации за работењето, за утврдувањето на ризикот од работењето и евентуалните идни обврски. Оваа евиденција ги опфаќа следниве ставки: издадени непокриени платежни и чинидбени гаранции, отворени непокриени акредитиви, авали, акцепти, преземени неотповикливи обврски за кредити, неискористен дел на одобрени рамковни кредити, неискористени лимити на кредитни картички, неискористени пречекорувања по тековни сметки, и други облици на гаранција врз чија основа можат да настанат обврски за плаќање и побарувања од страна на Групата како и друга книговодствена евиденција која за неа не претставува посебен ризик (евиденција на отпишани побарувања, покриени акредитиви, покриени гаранции и сл.). Вонбилансната евиденција се евидентира на денот на случување на настанот.



**ВОВЕД (продолжение)****(г) Употреба на оценки и проценки****Значајни проценки при примената на сметководствените политики**

Значајните сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики се презентирани подолу:

*Објективна вредност на финансиските инструменти*

Објективната вредност на финансиските инструменти кои не котираат на активните пазари се определува со користење на интерни техники за вреднување. Тие вклучуваат користење на методи на сегашна вредност, модели врз основа на параметри кои се достапни. Сите модели на вреднување најпрво се потврдуваат пред да бидат користени како основа за финансиско известување и периодично се разгледуваат од страна на квалификуван персонал кој што е независен во однос на областа за која е креиран моделот. Каде што е можно, Групата ги споредува вреднувањата добиени од различните модели со оние кои котираат на активни пазари на слични инструменти, и со стварните вредности кога истите се реализираат, со цел понатаму да ги потврди и стандардизира моделите. Голем број на различни фактори се вклучени во моделите, вклучувајќи стварни или проценети пазарни цени и стапки, како што се временска вредност и непостојаност, пазарни услови и ликвидност. Групата ги применува моделите конзистентно од еден до друг период, обезбедувајќи споредливост и континуитет на вреднувањата низ периодите, но оценката на објективната вредност инхерентно инволвира значаен степен на проценување.

Во Република Северна Македонија не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купување и продажба на побарувањата и другите финансиските средства и обврски, за кои не постојат официјално објавени пазарни цени.

Раководството врши проценка на вкупната изложеност на ризик така што кога е проценето дека постојат навестувања дека евидентираната сметководствена вредност нема да може да биде реализирана, во тој случај се признава резервација. Според мислењето на раководството, искажаните сметководствени вредности на средствата кои не котираат на активниот пазар всушност ги претставуваат највалидните и најкорисните вредности за известување кои важат под сегашните пазарни околности.

*Исправка на вредноста на кредитите*

Групата месечно врши анализа на кредитната изложеност со цел да се процени дали постојат индикации за оштетување на кредитите. Во одредувањето дали загубата поради оштетување треба да се евидентира во консолидираниот биланс на успех, Групата донесува оценка за тоа дали постојат некои видливи показатели кои укажуваат на намалување на идните парични текови од кредитното портфолио пред намалувањето да биде идентификувано на поединечниот кредит во тоа портфолио. Овој доказ може да вклучува видливи показатели кои укажуваат дека постојат негативни промени во способноста за плаќање на кредитот од страна на кредитокорисникот или неможноста за плаќање е резултат на неповолните економски состојби во земјата кои директно влијаат врз способноста на кредитокорисникот да ги подмири своите обврски во предвидениот рок. Групата користи проценки врз основа на историското искуство за загуби кои се однесуваат на средства кои имаат карактеристики на кредитен ризик и постоење на објективен доказ за оштетување кои се слични на оние во портфолиото кога ги планира идните парични текови. Методологијата и претпоставките користени за проценка на износот и времето на идните парични текови се анализира на редовна основа со цел да се намалат разликите меѓу проценетата загуба и искуството од стварните загуби.

**ВОВЕД (продолжение)**

**(г) Употреба на оценки и проценки (продолжение)**

**Значајни проценки при примената на сметководствените политики (продолжение)**

*Корисен век на материјалните и нематеријалните средства*

Раководството на Групата го одредува проценетиот корисен век и соодветниот трошок за амортизација на материјалните и нематеријалните средства. Соодветноста на проценетиот корисен век се анализира на годишно ниво или секогаш кога постојат индикации за значајни промени во користените претпоставки, како што се предвидениот технолошкиот развој, факторите кои влијаат на економијата во поширокото опкружување и индустријата.

*Актуарски претпоставки за дефинираните планови за користи на вработените*

Евентуалните трошоци кои Групата би ги имала по основ на дефинираните планови зависат првенствено од вистински очекуваните идни искуства а особено од промената на дисконтната стапка и зголемувањето на платите. Други фактори исто така можат да ја променат вкупната обврска по оваа основа како што се бројот на вработените кои предвреме ја напуштаат Групата во однос на пензионирањето и бројот на нови вработени.

**(д) Промена на сметководствените политики, сметководствените оценки и корекција на грешки**

Не постојат промени во сметководствените политики, сметководствените оценки и корекција на грешки во приложените финансиски извештаи.

**ВОВЕД (продолжение)**

**(f) Усогласеност со законската регулатива**

Банката ги извршува своите активности во согласност со законската регулатива пропишана од Народна банка на Република Северна Македонија.

Во продолжение на текстот ќе бидат наведени доставени и спроведени активности.

- Во текот на 2021 година од страна на Банката без спроведени сите активности по однос на Акцискиот план за постапување по наодите и препораките а НБРСМ согласно Извештај од извршена непосредна теренска контрола од 01.12.2020 година П.Т. бр. 17-7332/9 за анализираниот период од 30 септември 2018 – 31 декември 2019 година
- На 04.03.2021 година од страна на НБРСМ беше доставен Прашалник за процесот на годишна супервизорска проценка на ризиците SREP во делот на ИТ. Пополнетиот прашалник беше доставен до НБРСМ на 13.04.2021 година.
- На 01.02.2021 година од страна на НБРСМ беше доставено Известување за вршење делумна теренска контрола со број ПТ 17 – 2854/1, примено во банката на 02.02.2021 година со број 2174/1. Контролата ги опфати процесите на управување со правен ризик, организациона поставеност, систем за известување и воведување на нови производи/активности/систем, Внатрешна и надворешна ревизија, Спречување на перење пари и финансирање на тероризам. Контролата започна на 22.02.2021 година и го опфати работењето на банката од 31.12.2018 до 31.12.2020 година. По завршување на контролата од НБРСМ беше доставен Записник на кој банката имаше приговор, По завршување на постапката на достава на Приговор, Записникот на НБРСМ ПТ 17 – 21531/1 од 14.07.2021 година, стана конечен а воедно и Акцискиот план по чии наоди и препораки се постапува и редовно се известува НБРСМ.
- На 19.04.2021 година од страна на НБРСМ беше доставен прашалник за бројот и видот на поплаките за периодот 2018-2020 година и за начинот на рекламирање на производите на банките кој банката го достави пополнет до НБРСМ на 28.04.2021 година.

Со состојба на денот на консолидираните финансиски извештаи не постои неусогласеност со регулативата пропишана од НБРСМ во однос на солвентноста и адекватноста на капиталот, лимитите на изложеност на Групата, вложувањата на Групата, ликвидноста на Групата и отворената девизна позиција.

**ВОВЕД (продолжение)**

**(ѓ) Усогласеност со законската регулатива (продолжение)**

Според пресметката на капиталот (образец КС) со состојба на 31 декември 2021 година Подружницата има вишок на средства во однос на Гарантниот фонд во износ од 175.360.326 денари. Според истиот образец, Подружницата констатира вишок на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) во износ од 131.960.332 денари. Врз основа на образецот (ВТР) Вложувања на средствата кои ги покриваат техничките резерви, евидентиран е вишок на средства на Подружницата за покривање на техничките резерви во износ од 65.592.258 денари. Оваа финансиска состојба, претставува усогласено почитување на одредбите кои произлегуваат и стриктно се регулирани со Законот за супервизија на осигурување.

Подружницата континуирано добива финансиска поддршка од единствениот акционер Халк банка а.д. Скопје, односно зголемување на основната главнина со цел да се постигне континуирана и целосна усогласеност на работењето на Подружницата со Законот за супервизија на осигурување.

На датумот на известување, не постојат вложувања на Подружницата во градежни објекти за покривање на капиталот, што подразбира дека е во согласност со законскиот лимит како што е пропишан во член 73, став (1), точка 1 од Законот за супервизија на осигурување.

**(е) Обелоденувања за управување со ризиците**

Описот, квалитативните и квантитативните информации за поделните ризици се детално обелоденети во белешка 2. Управување со ризици.

**(ж) Настани по датумот на Билансот на Состојба**

Настани по датумот на билансот на состојба се настаните, поволни и неповолни, кои се случуваат помеѓу датумот на билансот на состојба и датумот кога консолидираните финансиски извештаи се одобрени за издавање. Доколку постои доказ за услови кои постоеле на датумот на билансот на состојба, Групата ги коригира консолидираните финансиски извештаи. Групата не прави корекција на консолидираните финансиски извештаи за настани по датумот на билансот на состојба, за кои услови се појавиле по датумот на билансот на состојба.

**ХАЛК БАНКА АД Скопје****Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***1. Класификација на финансиските средства и финансиските обврски****А Класификација на финансиските средства и финансиските обврски**

|                                                                                                                    | по објективна вредност преку консолидираниот биланс на успех |                                                 | по објективна вредност преку консолидираната останата сеопфатна добивка |                          | по амортизирана набавна вредност | Вкупно            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                    | за тргување                                                  | по објективна вредност при почетното признавање | должнички инструменти                                                   | сопственички инструменти |                                  |                   |
| <i>во илјади денари</i>                                                                                            |                                                              |                                                 |                                                                         |                          |                                  |                   |
| <b>2021 (тековна година)</b>                                                                                       |                                                              |                                                 |                                                                         |                          |                                  |                   |
| <b>Финансиски средства</b>                                                                                         |                                                              |                                                 |                                                                         |                          |                                  |                   |
| Парични средства и парични еквиваленти                                                                             | -                                                            | -                                               | -                                                                       | -                        | 11.096.901                       | 11.096.901        |
| Средства за тргување                                                                                               | 107.703                                                      | -                                               | -                                                                       | -                        | -                                | 107.703           |
| Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање | -                                                            | -                                               | -                                                                       | -                        | -                                | -                 |
| Дериватни средства чувани за управување со ризик                                                                   | -                                                            | -                                               | -                                                                       | -                        | -                                | -                 |
| Кредити на и побарувања од банки                                                                                   | -                                                            | -                                               | -                                                                       | -                        | 338.379                          | 338.379           |
| Кредити на и побарувања од други комитенти                                                                         | -                                                            | -                                               | -                                                                       | -                        | 49.277.649                       | 49.277.649        |
| Вложувања во хартии од вредност                                                                                    | -                                                            | -                                               | 7.996.754                                                               | 53.444                   | 278.596                          | 8.328.794         |
| Останати побарувања                                                                                                | -                                                            | -                                               | -                                                                       | -                        | 1.369.071                        | 1.369.071         |
| <b>Вкупно финансиски средства</b>                                                                                  | <b>107.703</b>                                               | <b>-</b>                                        | <b>7.996.754</b>                                                        | <b>53.444</b>            | <b>62.360.596</b>                | <b>70.518.497</b> |
| <b>Финансиски обврски</b>                                                                                          |                                                              |                                                 |                                                                         |                          |                                  |                   |
| Обврски за тргување                                                                                                | -                                                            | -                                               | -                                                                       | -                        | -                                | -                 |
| Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање  | -                                                            | -                                               | -                                                                       | -                        | -                                | -                 |
| Дериватни обврски чувани за управување со ризик                                                                    | -                                                            | -                                               | -                                                                       | -                        | -                                | -                 |
| Депозити на банки                                                                                                  | -                                                            | -                                               | -                                                                       | -                        | 4.082.747                        | 4.082.747         |
| Депозити на други комитенти                                                                                        | -                                                            | -                                               | -                                                                       | -                        | 51.830.999                       | 51.830.999        |
| Издадени должнички хартии од вредност                                                                              | -                                                            | -                                               | -                                                                       | -                        | -                                | -                 |
| Обврски по кредити                                                                                                 | -                                                            | -                                               | -                                                                       | -                        | 4.972.161                        | 4.972.161         |
| Субординирани обврски и хибридни инструменти                                                                       | -                                                            | -                                               | -                                                                       | -                        | -                                | -                 |
| Останати обврски                                                                                                   | -                                                            | -                                               | -                                                                       | -                        | 617.163                          | 617.163           |
| <b>Вкупно финансиски обврски</b>                                                                                   | <b>-</b>                                                     | <b>-</b>                                        | <b>-</b>                                                                | <b>-</b>                 | <b>61.503.070</b>                | <b>61.503.070</b> |



**ХАЛК БАНКА АД Скопје****Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**Класификација на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)****А Класификација на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)**

|                                                                                                                    | по објективна вредност преку консолидираниот биланс на успех |                                                 | по објективна вредност преку консолидираната останата сеопфатна добивка |                          | по амортизирана набавна вредност | Вкупно            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                    | за тргување                                                  | по објективна вредност при почетното признавање | должнички инструменти                                                   | сопственички инструменти |                                  |                   |
| <b>2020 (претходна година)</b>                                                                                     |                                                              |                                                 |                                                                         |                          |                                  |                   |
| <b>Финансиски средства</b>                                                                                         |                                                              |                                                 |                                                                         |                          |                                  |                   |
| Парични средства и парични еквиваленти                                                                             | -                                                            | -                                               | -                                                                       | -                        | 11.742.321                       | <b>11.742.321</b> |
| Средства за тргување                                                                                               | 117.014                                                      | -                                               | -                                                                       | -                        | -                                | <b>117.014</b>    |
| Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање | -                                                            | -                                               | -                                                                       | -                        | -                                | -                 |
| Дериватни средства чувани за управување со ризик                                                                   | -                                                            | -                                               | -                                                                       | -                        | -                                | -                 |
| Кредити на и побарувања од банки                                                                                   | -                                                            | -                                               | -                                                                       | -                        | 182.928                          | <b>182.928</b>    |
| Кредити на и побарувања од други комитенти                                                                         | -                                                            | -                                               | -                                                                       | -                        | 43.978.492                       | <b>43.978.492</b> |
| Вложувања во хартии од вредност                                                                                    | -                                                            | -                                               | 7.270.100                                                               | 53.878                   | 190.805                          | <b>7.514.783</b>  |
| Останати побарувања                                                                                                | -                                                            | -                                               | -                                                                       | -                        | 1.171.357                        | <b>1.171.357</b>  |
| <b>Вкупно финансиски средства</b>                                                                                  | <b>117.014</b>                                               | <b>-</b>                                        | <b>7.270.100</b>                                                        | <b>53.878</b>            | <b>57.265.903</b>                | <b>64.706.895</b> |
| <b>Финансиски обврски</b>                                                                                          |                                                              |                                                 |                                                                         |                          |                                  |                   |
| Обврски за тргување                                                                                                | -                                                            | -                                               | -                                                                       | -                        | -                                | -                 |
| Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање  | -                                                            | -                                               | -                                                                       | -                        | -                                | -                 |
| Дериватни обврски чувани за управување со ризик                                                                    | -                                                            | -                                               | -                                                                       | -                        | -                                | -                 |
| Депозити на банки                                                                                                  | -                                                            | -                                               | -                                                                       | -                        | 3.565.161                        | <b>3.565.161</b>  |
| Депозити на други комитенти                                                                                        | -                                                            | -                                               | -                                                                       | -                        | 47.511.893                       | <b>47.511.893</b> |
| Издадени должнички хартии од вредност                                                                              | -                                                            | -                                               | -                                                                       | -                        | -                                | -                 |
| Обврски по кредити                                                                                                 | -                                                            | -                                               | -                                                                       | -                        | 5.935.096                        | <b>5.935.096</b>  |
| Субординирани обврски и хибридни инструменти                                                                       | -                                                            | -                                               | -                                                                       | -                        | -                                | -                 |
| Останати обврски                                                                                                   | -                                                            | -                                               | -                                                                       | -                        | 540.788                          | <b>540.788</b>    |
| <b>Вкупно финансиски обврски</b>                                                                                   | <b>-</b>                                                     | <b>-</b>                                        | <b>-</b>                                                                | <b>-</b>                 | <b>57.552.938</b>                | <b>57.552.938</b> |

## **2. Управување со ризиците**

На почетокот на 2020 година, глобалната пандемијата предизвикана од корона вирусот, (Ковид-19), ги погоди земјите ширум светот што претставуваше голем предизвик за здравствените системи и економиите на земјите, со кој што тие требаше да се справат. Ефектите од пандемијата се пролонгираа и во текот на 2021 година. Од почетокот на пандемијата, Владата на Република Северна Македонија, презеде низа на мерки за справување со новонастанатата состојба и помош и поттик на економијата и засегнатите страни.

Во оваа насока, Банката, следејќи ги мерките и препораките на Владата за справување со Ковид-19 и спречување на неговото понатамошно ширење, презема низа на активности кои што се однесуваа на:

- Организација на работењето на филијалите заради заштита на клиентите и вработените (одржување на безбедно растојание),
- Континуирано обезбедување на заштитна опрема (маски) и средства за дезинфекција,
- Поттикнување на клиентите да ги користат алтернативните канали односно on-line услуги на Банката,
- Промовирање на нови on-line услуги преку алтернативните канали на дистрибуција.

Дополнително, Банката, согласно одредбите на Одлуката за методологија за управување со кредитен ризик на НБРМ бр.76/20 од 24 март 2020 година и Уредбата со законска сила за начинот на промена на договорните услови на кредитните изложености кај банките и штедилниците (Службен весник бр.80 од 27 март 2020 година), на своите клиенти, физички и правни лица, им понуди олеснителни мерки при сервисирањето на нивните обврски кон банките.

За физичките лица, првиот сет на мерки со кои им се обезбеди олеснување преку одобрување на одложување на наплатата на кредитните обврски, беше организиран преку Јавна понуда и се однесуваше на периодот 28 февруари 2020 година до 31 август 2020 година.

Вториот сет на мерки за физички лица, кои се однесуваа на периодот 31 август 2020 година до 28 февруари 2021 година, имаше помал опфат на клиенти, односно оние клиенти кои исполнуваа соодветни критериуми.

Пакетот мерки кои Банката ги предвиде за олеснување на кредитните обврски на правните лица се применуваа на постоечки клиенти, по барање на клиентите и со поединечен пристап кон клиентите. Целна група на пакетот мерки беа секторите за кои постоеше перцепција дека се најпогодени од Ковид 19 пандемијата и влошената економска ситуација.

Вкупно, со првиот сет мерки беше опфатена изложеност од 14.281.090 илјади денари со состојба на 31 декември 2020 година, што претставува 20% од вкупната кредитна изложеност на Банката со состојба на 31 декември 2020 година. Со вториот сет мерки беше опфатена изложеност од 5.167.833 илјади денари со состојба на 31 декември 2020 година, односно 7% од вкупната кредитна изложеност со состојба на 31 декември 2020 година.

Од аспект на управување со кредитниот ризик, Банката во периодот од 1 март 2020 година до 30 септември 2020 година ги применуваше регулаторните мерки во процесот на класификација и утврдување на исправка на вредност и посебна резерва врз основа на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик, донесена од страна на НБРСМ („Службен весник на РСМ бр. 76/20), заради ублажување на последиците од Ковид-19.

Пандемијата имаше пролонгирано влијание на економијата и на банкарскиот сектор и во текот на 2021 година. Влијанието на пандемијата се одрази и преку одредено влошување на портфолиото на Банката и во 2021 година.

Банката има поставено редовен и ефикасен систем на мониторинг на клиентите погодени од Ковид пандемијата и нивна рана превенција. Мониторингот на клиентите погодени од пандемијата, како и вкупното портфолио на Банката, ќе продолжи и во текот на престојниот период. Согласно направените анализи, Банката ќе постапува и превзема соодветени мерки на митигација и адекватно управување со кредитниот ризик.

## **2. Управување со ризиците (продолжение)**

Групата главно е изложена на следниве финансиски ризици:

- кредитен ризик,
- ризик на ликвидност и
- пазарни ризици.

Оваа белешка претставува информација за изложеноста на Групата на секој од овие ризици, целите, политиките и начините за мерење и управување со ризиците на Групата.

### **Рамка на управување со ризици**

Клучната цел на управувањето со ризиците во Групата е сеопфатно управување, проценка и следење на ризиците во рамките на Групата. Групата е фокусирана на развојните активности, знаењето и компетенциите во управувањето со ризиците и кон континуираното надградување на културата на ризик и свесност во целата организација. Со цел да се подобри сеопфатниот пристап за управување со ризици, дефиниран е одржлив профил на ризик, воспоставена е соодветна организациска структура, додека работните процедури, моделите и алатките за управување со ризици постојано се ревидираат и се надградуваат. Групата континуирано ги надградува и модернизира процедурите и процесите за управувањето со ризиците, а истовремено спроведува соодветни и редовни обуки за ризици и курсеви за едукација на вработените од деловните и другите организациони единици.

Генерално, управувањето со ризиците во Групата опфаќа следниве активности:

- редовно да ги идентификува, проценува и оценува ризиците преку процес на идентификување на ризик;
- управува, следи и контролира со ризиците на кои е изложена;
- дефинира стратешки ориентации за управување со ризици во рамките на стратегијата за ризик и поставете ограничувања во апетитот за ризик на Банката и ги вклучува во ПИЛ, ПИК, Планот за опоравување и Деловната стратегија;
- постојано ги развива и надградува своите модели и методологии за управување со ризици, вклучително и системи за стрес-тестирање, стрес-тестирање наназад и системи за рано предупредување;
- има соодветна структура за донесување одлуки, линии на одбрана и способности за истото;
- управува со активностите на реструктурирање и workout на професионален, ефикасен начин за максимизирање на вредноста.

Изјавата за апетит на ризик на Групата претставува нејзин кровен стратешки документ. Апетитот на ризик претставува агрегатно ниво и видови на ризик што Групата како финансиска институција е подготвена да ги преземе или да ги избегне во рамките на својот капацитет за превземање на ризик, во насока на постигнување на стратешките цели дефинирани во Деловната стратегија.

Апетитот за ризик претставува главен и важен елемент на процесот на стратешко донесување одлуки во рамките на Групата. Поради тоа, Апетитот за ризик е поврзан со останатите стратешки документи на Групата како што се Стратегијата за управување со ризици, ПИК, ПИЛ, Планот за опоравување, Политиката за управување со капитал и Деловниот план на Групата.

Рамката за апетит на ризик го поставува профилот на ризик на Групата и претставува дел од процесот на спроведување на стратегијата и утврдување на преземените ризици во однос на вкупниот капацитет на ризик. Во овој поглед, рамката е целосно поврзана со деловната стратегија и основата за управување со ризици, управувањето со финансии и капиталот, процесите и интерните политики во Групата.

Стратегијата за управување со ризици ја дефинира клучната содржина за претпоставките за ориентација на ризиците со цел да се постигнат среднорочните стратешки цели на Групата. Стратегијата за ризик претставува основа на Апетитот на ризик на Групата и е главен столб на деловната стратегија.

### **3. Управување со ризиците (продолжение)**

#### **Рамка на управување со ризици (продолжение)**

Апетитот за ризик е вклучен во ПИК и ПИЛ и нивните резултати се користат во поставувањето, ревизијата и следењето на Апетитот за ризик. Рамката за ПИК и ПИЛ се главните точки за тестирање на лимитите поврзани со капиталните барања, ликвидноста и стресните сценарија.

Понатаму, среднорочните оперативни, финансиски и капитални планови на Групата се утврдени во рамки на дефинираната Изјава за апетит за ризик. Сепак, утврдувањето на расположливиот капитал, структурата на капиталот и правилата за дивиденда во Групата се опфатени во ПИК и Политиката за управување со капитал, кои се усогласени со Апетитот за ризик.

Планот за опоравување е подготвен со цел да се обезбеди финансиската одржливост на Групата. За таа цел Планот за опоравување дефинира неколку можни сериозни сценарија, индикатори, процедури и мерки за опоравување кои му обезбедуваат на Управниот одбор навремено да ги антиципира заканите по финансиската стабилност во случај на различни видови на проблеми и да ги користи достапните мерки за опоравување со цел враќање на финансиската стабилност на Групата.

Лимитите утврдени во Апетитот на ризик редовно се презентираат во деталната табела до релевантните органи на одлучување на Групата. Изјавата за апетит за ризик, заедно со Стратегијата за управување со ризици и останатите релевантни стратешки документи на Банката се разгледуваат и одобруваат од страна на Надзорниот одбор на годишна основа, како дел од редовното ревидирање на рамката за управување со ризици. Надзорниот одбор има формирано Кредитен Одбор и Одбор за управување со ризици, кои се одговорни за развој и следење на политиките за управување со ризик на Банката во нивните одделни области.

Од друга страна, Одборот за ревизија на Групата е одговорен за следење на усогласеноста со политиките и процедурите за управување со ризици, за следење на адекватноста на политиката за управување со ризик во релација со ризиците со кои се соочува Групата. Одборот за ревизија во извршувањето на овие функции е потпомогнат од страна на внатрешната ревизија. Дирекцијата за внатрешна ревизија врши редовни и периодични ревизии на контролите и процедурите за управување со ризик согласно Годишниот план за работа на Дирекцијата за внатрешна ревизија, и овие резултати се презентираат до Одборот за ревизија.

## **2. Управување со ризиците (продолжение)**

### **2.1 Кредитен ризик**

Кредитен ризик е ризик од финансиска загуба на Групата доколку клиент или договорна странка од финансиски инструмент не успее да ги исполни своите договорни обврски, и воглавно произлегува од дадените кредити и аванси на клиенти и други банки, издадени гаранции и акредитиви и вложувања во хартии од вредност. Со цел управување со ризик Групата ги зема во предвид и ги разгледува збирно сите елементи од изложеноста на кредитниот ризик (како индивидуалниот ризик на неисполнување на обврските на должникот, ризик на земја и ризик на одделен сектор).

#### **Управување со кредитниот ризик**

Надзорниот Одбор ја делегира својата одговорност за управување со кредитен ризик на Кредитниот одбор на Банката кој ги одобрува сите кредитни изложености до 2.500.000 евра вкупна кредитна изложеност на клиентот и со него поврзаните лица. Над овој износ Кредитниот одбор на Банката може да одобри кредитни изложености до 10% од сопствените средства, само доколку таа изложеност е покриена со депозит. Сите кредитни изложености над 2.500.000 евра, до 25% од сопствените средства на Банката кои не се обезбедени со депозит се одобруваат од Надзорниот одбор. Над делегираните овластувања за одлучување доделени на кредитните одбори на филијалите, кредитните изложености за правни лица до 500.000 евра се одобруваат од Кредитниот одбор за МСП кредити до ЕУР 350.000,00 од Комбиниран кредитен одбор – за комбинирани изложености на правни и физички лица и Кредитниот одбор за население за кредитни изложености на население до 150.000 евра. Кредитните одбори на филијалите одлучуваат за кредитни изложености на правни лица и население во рамки на делегираниот лимит за одлучување (кредитниот одбор на секоја филијала има посебен лимит за одобрување на кредитни изложености до 100.000 евра).

Контролата на кредитниот ризик на Групата вклучува:

- *Подготвување на кредитни политики* вклучувајќи ги барањата за покриеноста на изложеноста со обезбедување, проценка на кредитната способност на барателот на кредит, класификација според ризична категорија и известување, потребна документација и правни процедури, како и усогласеност со законските барања.
- *Контрола и проценка на кредитниот ризик.* Надлежните Сектори/Дирекции/Филијали ги следат сите кредитни изложености во однос на воспоставените лимити, кредитни политики и процедури кои се однесуваат на кредитирањето.
- *Следење на концентрацијата на изложеноста* по географски и индустриски сегменти (за кредити и аванси), и по издавач, оценка од институции за кредитен рејтинг, ликвидност на пазарот и земја (за вложувања).
- *Класификација на кредитната изложеност на Групата* според степенот на ризик од финансиска загуба со која се соочува Групата и фокусирање на управувањето со ризиците. Системот за класификација се користи при одредување дали загуба за оштетување е потребна.
- *Следење на усогласеноста* со утврдените лимити, вклучувајќи ги тие за индустрии, ризик на земјата и типови производи. Редовно се доставуваат извештаи за кредитната изложеност, класификацијата и исправката на вредност/посебната резерва до Одборот за управување со ризици и соодветно на тоа се преземаат корективни акции.
- Се врши од поодделните организациони делови на Групата како Секторот за кредитирање, филијалите и експозитурите на Групата и Дирекцијата за управување со ризици.

Сите организациони единици вклучени во процесот на кредитирање и управување со кредитниот ризик се должни да ги имплементираат и следат кредитните политики и процедури на Банката. Тие се одговорни и за контрола и следење на кредитното портфолио, како и за надгледување и контрола на сите кредитни ризици. Дирекцијата за Внатрешна ревизија и Дирекцијата за внатрешна контрола, во рамките на редовните ревизии на активностите на Експозитурите/Филијалите на Банката врши контрола и на работењето од областа на кредитирање.

## ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

## 2. Управување со ризиците (продолжение)

### 2.1 Кредитен ризик (продолжение)

#### 2.1 А Анализа на вкупната изложеност на кредитен ризик

|                                                                                                                                | Кредити на и побарувања од банки |                       | Кредити на и побарувања од други комитенти |                       | Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба |                       | Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување |                       | Парични средства и парични еквиваленти |                       | Побарувања за провизии и надомести |                       | Останати побарувања |                       | Вонбилансни изложености |                       | Вкупно              |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                | тековна година 2021              | претходна година 2020 | тековна година 2021                        | претходна година 2020 | тековна година 2021                                       | претходна година 2020 | тековна година 2021                                           | претходна година 2020 | тековна година 2021                    | претходна година 2020 | тековна година 2021                | претходна година 2020 | тековна година 2021 | претходна година 2020 | тековна година 2021     | претходна година 2020 | тековна година 2021 | претходна година 2020 |
| <i>во илјади денари</i>                                                                                                        |                                  |                       |                                            |                       |                                                           |                       |                                                               |                       |                                        |                       |                                    |                       |                     |                       |                         |                       |                     |                       |
| <b>Изложеност на кредитен ризик, класификувана во Групата 1</b>                                                                |                                  |                       |                                            |                       |                                                           |                       |                                                               |                       |                                        |                       |                                    |                       |                     |                       |                         |                       |                     |                       |
| Сметководствена вредност, пред исправка на вредноста/посебна резерва                                                           | 338.379                          | 182.928               | 46.051.304                                 | 38.084.682            | 8.015.490                                                 | 7.289.107             | 278.596                                                       | 190.805               | 6.064.779                              | 9.325.103             | 27.685                             | 11.380                | 795.304             | 596.814               | 11.226.904              | 9.804.566             | 72.798.441          | 65.485.385            |
| (Исправка на вредноста и посебна резерва)                                                                                      | -                                | -                     | (49.267)                                   | (57.033)              | -                                                         | -                     | -                                                             | -                     | (1.544)                                | (207)                 | (85)                               | (317)                 | (58)                | (149)                 | (6.120)                 | (5.760)               | (57.074)            | (63.466)              |
| <b>Сметководствена вредност, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва</b>                                       | <b>338.379</b>                   | <b>182.928</b>        | <b>46.002.037</b>                          | <b>38.027.649</b>     | <b>8.015.490</b>                                          | <b>7.289.107</b>      | <b>278.596</b>                                                | <b>190.805</b>        | <b>6.063.235</b>                       | <b>9.324.896</b>      | <b>27.600</b>                      | <b>11.063</b>         | <b>795.246</b>      | <b>596.665</b>        | <b>11.220.784</b>       | <b>9.798.806</b>      | <b>72.741.367</b>   | <b>65.421.919</b>     |
| <b>Изложеност на кредитен ризик, класификувана во Групата 2</b>                                                                |                                  |                       |                                            |                       |                                                           |                       |                                                               |                       |                                        |                       |                                    |                       |                     |                       |                         |                       |                     |                       |
| Сметководствена вредност, пред исправка на вредноста/посебна резерва                                                           | -                                | -                     | 3.381.909                                  | 6.260.333             | -                                                         | -                     | -                                                             | -                     | -                                      | -                     | 8.355                              | 6.663                 | 21.459              | 52.993                | 146.959                 | 396.229               | 3.558.682           | 6.716.218             |
| (Исправка на вредноста и посебна резерва)                                                                                      | -                                | -                     | (294.556)                                  | (344.829)             | -                                                         | -                     | -                                                             | -                     | -                                      | -                     | (509)                              | (767)                 | (2.128)             | -                     | (7.529)                 | (20.734)              | (304.722)           | (366.330)             |
| <b>Сметководствена вредност, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва</b>                                       | <b>-</b>                         | <b>-</b>              | <b>3.087.353</b>                           | <b>5.915.504</b>      | <b>-</b>                                                  | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                      | <b>-</b>              | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>7.846</b>                       | <b>5.896</b>          | <b>19.331</b>       | <b>52.993</b>         | <b>139.430</b>          | <b>375.495</b>        | <b>3.253.960</b>    | <b>6.349.888</b>      |
| <b>Изложеност на кредитен ризик, класификувана во Групата 3</b>                                                                |                                  |                       |                                            |                       |                                                           |                       |                                                               |                       |                                        |                       |                                    |                       |                     |                       |                         |                       |                     |                       |
| Сметководствена вредност, пред исправка на вредноста/посебна резерва                                                           | -                                | -                     | 816.396                                    | 426.236               | -                                                         | -                     | -                                                             | -                     | -                                      | -                     | 1.248                              | 902                   | 224.073             | 243.795               | 191                     | -                     | 1.041.908           | 670.933               |
| (Исправка на вредноста и посебна резерва)                                                                                      | -                                | -                     | (491.003)                                  | (263.019)             | -                                                         | -                     | -                                                             | -                     | -                                      | -                     | (1.059)                            | (599)                 | (168.153)           | (126.653)             | (90)                    | -                     | (660.305)           | (390.271)             |
| <b>Сметководствена вредност, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва</b>                                       | <b>-</b>                         | <b>-</b>              | <b>325.393</b>                             | <b>163.217</b>        | <b>-</b>                                                  | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                      | <b>-</b>              | <b>-</b>                               | <b>-</b>              | <b>189</b>                         | <b>303</b>            | <b>55.920</b>       | <b>117.142</b>        | <b>101</b>              | <b>-</b>              | <b>381.603</b>      | <b>280.662</b>        |
| <b>Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик пред исправката на вредноста и посебната резерва</b>        | <b>338.379</b>                   | <b>182.928</b>        | <b>50.249.609</b>                          | <b>44.771.251</b>     | <b>8.015.490</b>                                          | <b>7.289.107</b>      | <b>278.596</b>                                                | <b>190.805</b>        | <b>6.064.779</b>                       | <b>9.325.103</b>      | <b>37.288</b>                      | <b>18.945</b>         | <b>1.040.836</b>    | <b>893.602</b>        | <b>11.374.054</b>       | <b>10.200.795</b>     | <b>77.399.031</b>   | <b>72.872.536</b>     |
| (Вкупна исправка на вредноста и посебна резерва)                                                                               | -                                | -                     | (834.826)                                  | (664.881)             | -                                                         | -                     | -                                                             | -                     | (1.544)                                | (207)                 | (1.653)                            | (1.683)               | (170.339)           | (126.802)             | (13.739)                | (26.494)              | (1.022.101)         | (820.067)             |
| <b>Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик намалена за исправката на вредноста и посебната резерва</b> | <b>338.379</b>                   | <b>182.928</b>        | <b>49.414.783</b>                          | <b>44.106.370</b>     | <b>8.015.490</b>                                          | <b>7.289.107</b>      | <b>278.596</b>                                                | <b>190.805</b>        | <b>6.063.235</b>                       | <b>9.324.896</b>      | <b>35.635</b>                      | <b>17.262</b>         | <b>870.497</b>      | <b>766.800</b>        | <b>11.360.315</b>       | <b>10.174.301</b>     | <b>76.376.930</b>   | <b>72.052.469</b>     |

#### Реструктурирани кредити

На 31 декември 2021 Банката има реструктурирани кредити со вкупна нето сметководствена вредност во износ од 583.380 илјади денари (на 31 декември 2020 година: 119.481 илјади денари).



## **2. Управување со ризиците (продолжение)**

### **2.1 Кредитен ризик (продолжение)**

#### **Оштетени кредити и хартии од вредност**

Оштетени кредити и хартии од вредност се такви кредити и хартии од вредност за кои што Групата врз основа на Одлуката за управување со кредитниот ризик на НБРСМ ("Одлуката") одредила дека има потреба од издвојување на загуби поради оштетување. Сите кредити се класификувани од А до Д ризична категорија според деновите на доцнење и други критериуми утврдени во истата одлука.

#### **Достасани, но неоштетени кредити**

Кредити и хартии од вредност кај кои договорната камата и главница се достасани, но Групата верува дека не е соодветно да се пресмета загуба поради оштетување, поради износот на расположливото обезбедување или степенот на наплата.

#### **Исправка на вредност/Посебна резерва**

Групата утврдува исправка на вредноста и посебна резерва за кредитните изложености врз основа на утврдената очекувана кредитна загуба на поединечна и/или на групна основа, најмалку на месечна основа. Групата ја утврдува очекуваната кредитна загуба на поединечна основа како разлика помеѓу сметководствената вредност на кредитната изложеност и сегашната вредност на очекуваните парични текови од таа кредитна изложеност.

Очекувана кредитна загуба на групна основа се утврдува за одделните портфолија на кредити (сегменти) како производ на стапката на веројатноста за ненаплата, стапката на загуба заради ненаплата и износот на кредитната изложеност.

Обезвреднувањата за потребите на финансиското известување се признаени само за загуби кои биле реализирани заклучно со датумот на билансот на состојба врз основа на објективни докази за оштетување. Табелата 2.1 А ја прикажува целокупната изложеност на Групата на кредитен ризик на поединечна основа, по категории на кредитен ризик. Во табелата се прикажани соодветната исправка на вредност и посебната резерва на поединечна основа и/или на групна основа..

Утврдувањето на објективните докази за оштетување се базира на следниве критериуми пропишани од Групата:

- Неисполнување на договорени плаќања на главница или камата;
- Влошување во економските перформанси;
- Започнување на постапки за стечај;
- Прекршување на договорни одредби и услови;
- Специфични информации за бизнисот на клиентот, кои што се одразуваат на потешкотии во паричните текови на должникот;
- Влошување на конкурентската позиција на должникот;
- Намалување на вредноста на обезбедувањето;
- Општата економска ситуација.

**2. Управување со ризиците (продолжение)****2.1 Кредитен ризик (продолжение)**

Согласно интерната класификација на изложеност на кредитен ризик, која е во согласност со Одлуката за управување со кредитен ризик на НБРСМ, Групата врши класификација на кредитните изложености како што следи:

| Регулаторна рамка<br>(согласно Одлука за кредитен ризик)                                                                                                                                                                                                                                                                | Интерна постапка                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ГРУПА   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- кредитната изложеност кон клиент чија финансиска состојба и парични текови овозможуваат непречено работење и можност за намирување на тековните и идните обврски кон Групата;</li> <li>- кредитната изложеност чишто обврски се извршуваат со задоцнување до 31 ден</li> </ul> | се земаат во предвид тековните и историските денови на доцнење на извештајниот датум. Доколку клиентот, побарувањето, во изминатиот период од 6 месеци го измирува со доцнење најмногу до 31 ден, ќе биде класифициран во оваа група на побарувања                                                              | Група 1 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- кредитната способност на клиентот оценета со примена на интерна категорија на ризик, доколку Групата има развиено интерни категории на ризик</li> </ul>                                                                                                                        | се земаат предвид определените рејтинзи за следниве сегменти: <ul style="list-style-type: none"> <li>- правни лица (рејтинзи од CORP 1 до CORP 6)</li> <li>население со револвинг продукти (рејтинзи од ROT 1 до ROT 11 и NROT 1 до NROT11)</li> </ul>                                                          | Група 1 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- кредитната изложеност кон клиент/проект за кој заради финансиски слабости се очекуваат потешкотии во намирувањето на неговите обврски;</li> <li>- кредитната изложеност чишто обврски се извршуваат со задоцнување од 31 до 90 дена</li> </ul>                                 | се земаат во предвид тековните денови на доцнење на извештајниот датум. Доколку деновите на доцнење, на извештајниот датум се од 31 до 90, побарувањето се класифицира во оваа група на побарувања. Исто така во оваа група се класифицираат побарувањата кои во претходните 6 месеци имаат доцнења над 31 ден. | Група 2 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- кредитната способност на клиентот оценета со примена на интерна категорија на ризик, доколку Групата има развиено интерни категории на ризик</li> </ul>                                                                                                                        | се земаат предвид определените рејтинзи за следниве сегменти: <ul style="list-style-type: none"> <li>- правни лица (рејтинзи CORP 7 и CORP 8)</li> <li>население со револвинг продукти (рејтинзи од ROT 12 до ROT 16 и NROT 12 до NROT13)</li> </ul>                                                            | Група 2 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- кредитната изложеност чишто обврски се извршуваат со задоцнување над 90 дена (нефункционална кредитна изложеност)</li> </ul>                                                                                                                                                   | се земаат во предвид тековните денови на доцнење на извештајниот датум за утврдување на стапката на загуба заради ненаплата.                                                                                                                                                                                    | Група 3 |

Процентот на очекуваната кредитна загуба за кредитните изложености за кои се применува стапка на веројатност за ненаплата за 12 месеци (Група 1) не може да биде понизок од 0,01% од кредитната изложеност, додека за кредитните изложености за кои се применува стапка на веројатност за ненаплата за целиот животен век (Група 2 и 3), исправката на вредноста, односно издвоената посебна резерва не може да биде пониска од 5% од износот на кредитната изложеност.

Стапката на веројатност за ненаплата (PD) за нефункционалните кредитни изложености е 100%, додека стапката на загуба заради ненаплата (LGD) треба да изнесува најмалку 30%.

Групата не утврдува очекувани кредитни загуби за кредитните изложености кои што се целосно покриени со депозит доколку депозитот се активира во рок од 60 дена од рокот на достасувањето на кредитната изложеност, и за побарувањата кои согласно со Методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот се применува пондер на ризичност од 0%.

## **2. Управување со ризиците (продолжение)**

### **2.1 Кредитен ризик (продолжение)**

За регулаторни и извештајни потреби, Групата врз основа на утврдената очекувана кредитна загуба ги распределува изложеностите од портфолијата во категориите на ризик, каде што износот на кредитната загуба за секоја категорија на ризик се движи во рамките на следниве граници (согласно важечката регулатива), односно:

- од 0,01% до 5% за категоријата на ризик „А“;
- над 5% до 20% за категоријата на ризик „Б“;
- над 20% до 45% за категоријата на ризик „В“;
- над 45% до 70% за категоријата на ризик „Г“;
- над 70% до 100% за категоријата на ризик „Д“

Групата врши целосна исправка на вредноста на пресметаната камата на нефункционалните кредитни изложености.

#### **Политика на отпис**

Групата отпишува износ на кредит / хартија од вредност (и соодветната посебна резерва) кога Надзорниот Одбор ќе одреди дека кредитот/ хартиите од вредност се ненаплативи. Одлуката се донесува по разгледување на информации како што се настанување на значајни промени во финансиската положба на должникот / издавачот на хартиите од вредност, дека должникот / издавачот не е во можност да ги подмири своите обврски, или дека износот од реализацијата на обезбедувањето нема да биде доволен да се подмири целата изложеност. Групата, исто така, врши отпис на износ на кредит / хартија од вредност (и соодветната посебна резерва) откако врз основа на правосилна судска одлука се исцрпени сите можности за наплата на истите.

Согласно измените во Одлуката за Управување со кредитен ризик, Групата почнувајќи од 2019 година врши целосен отпис на кредитната изложеност доколку е помината една година од датумот кога Групата била должна да врши исправка на вредноста, односно да издвојува посебна резерва од 100%, а со претходната одлука условот беше две години.

#### **Обезбедување на кредитните изложености**

Групата има обезбедување за кредитите и авансите на клиенти во форма на хипотека, залог на подвижен предмет, залог на хартии од вредност, паричен депозит, залог на акции, гаранции, административни забрани и согласности, други регистрирани залози и гаранции.

Проценката на објективната вредност е врз основа на вредноста на обезбедувањето во моментот на позајмување. За заложен подвижен и недвижен имот за кредитни изложености, мониторинг се прави најмалку еднаш годишно и вклучува: проценка од овластен проценител и осигурителна полиса винулирана во корист на банката. Генерално, Групата не зема обезбедување за пласмани во банки. Групата не зема обезбедување за хартиите од вредност и нема такво обезбедување на 31 декември 2021 година (2020: нема).

Дозволените пречекорувања и кредитни картички издадени на физички и правни лица најчесто се обезбедени со меници, односно обезбедување предвидено во одобриениот кредитен лимит на правното лице, што го покриваат целиот износ на кредитна изложеност. Понатаму, во насока на намалување на потенцијалната загуба од изложеност на кредитен ризик, Банката ќе се обезбеди со дополнително обезбедување од коминтентите во моментот кога ќе се забележат индикатори за рано предупредување за потенцијална оштета кај релевантните индивидуални кредити и пласирани средства.

Должничките хартии од вредност и благајничките записи главно се необезбедени.

**ХАЛК БАНКА АД Скопје****Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**2. Управување со ризиците (продолжение)****2.1 Кредитен ризик (продолжение)****Обезбедување на кредитните изложености (продолжение)**

Проценката на објективната вредност на обезбедувањето и други зголемувања на обезбедувањата за финансиските средства се прикажани во следната табела:

**Б Вредност на обезбедувањето (објективна вредност) земено за заштита на кредитниот ризик**

|                                                                     | Кредити на и побарувања од банки |                       | Кредити на и побарувања од други комитенти |                       | Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба |                       | Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување |                       | Парични средства и парични еквиваленти |                       | Останати побарувања |                       | Вонбилансни изложености |                       | Вкупно              |                       |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|                                                                     | тековна година 2021              | претходна година 2020 | тековна година 2021                        | претходна година 2020 | тековна година 2021                                       | претходна година 2020 | тековна година 2021                                           | претходна година 2020 | тековна година 2021                    | претходна година 2020 | тековна година 2021 | претходна година 2020 | тековна година 2021     | претходна година 2020 | тековна година 2021 | претходна година 2020 |
| <i>во илјади денари</i>                                             |                                  |                       |                                            |                       |                                                           |                       |                                                               |                       |                                        |                       |                     |                       |                         |                       |                     |                       |
| <b>Вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност</b>          |                                  |                       |                                            |                       |                                                           |                       |                                                               |                       |                                        |                       |                     |                       |                         |                       |                     |                       |
| Првокласни инструменти за обезбедување                              | -                                | -                     | 1.154.563                                  | 988.068               | -                                                         | -                     | -                                                             | -                     | -                                      | -                     | 50.135              | 73                    | 313.545                 | 345.491               | <b>1.518.243</b>    | <b>1.333.632</b>      |
| парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки во банката)    | -                                | -                     | -                                          | -                     | -                                                         | -                     | -                                                             | -                     | -                                      | -                     | -                   | -                     | -                       | -                     | -                   | -                     |
| државни хартии од вредност                                          | -                                | -                     | -                                          | -                     | -                                                         | -                     | -                                                             | -                     | -                                      | -                     | -                   | -                     | -                       | -                     | -                   | -                     |
| државни безусловни гаранции                                         | -                                | -                     | 346.328                                    | 343.627               | -                                                         | -                     | -                                                             | -                     | -                                      | -                     | -                   | -                     | 670.835                 | 908.271               | <b>1.017.163</b>    | <b>1.251.898</b>      |
| банкарски гаранции                                                  | -                                | -                     | -                                          | -                     | -                                                         | -                     | -                                                             | -                     | -                                      | -                     | -                   | -                     | -                       | -                     | -                   | -                     |
| Гаранции од друштва за осигурување и полиси за осигурување          | -                                | -                     | 8.089.835                                  | 8.204.217             | -                                                         | -                     | -                                                             | -                     | -                                      | -                     | 1.964               | 336                   | 263                     | 250                   | <b>8.092.062</b>    | <b>8.204.803</b>      |
| Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштва за осигурување) | -                                | -                     | 573.131                                    | 573.798               | -                                                         | -                     | -                                                             | -                     | -                                      | -                     | -                   | 21                    | -                       | 310.041               | <b>573.131</b>      | <b>883.860</b>        |
| Гаранции од физички лица                                            | -                                | -                     | -                                          | -                     | -                                                         | -                     | -                                                             | -                     | -                                      | -                     | -                   | -                     | -                       | -                     | -                   | -                     |
| Залог на недвижен имот                                              | -                                | -                     | 26.387.138                                 | 22.897.725            | -                                                         | -                     | -                                                             | -                     | -                                      | -                     | 11.574              | 23.407                | 463.843                 | 554.074               | <b>26.862.555</b>   | <b>23.475.206</b>     |
| имот за сопствена употреба (станови, куќи)                          | -                                | -                     | 54.309.835                                 | 43.027.988            | -                                                         | -                     | -                                                             | -                     | -                                      | -                     | 88.078              | 5.744                 | 6.038.950               | 5.415.013             | <b>60.436.863</b>   | <b>48.448.745</b>     |
| имот за вршење дејност                                              | -                                | -                     | 1.833.701                                  | 2.159.696             | -                                                         | -                     | -                                                             | -                     | -                                      | -                     | 6.048               | 6.175                 | 337.824                 | 302.611               | <b>2.177.573</b>    | <b>2.468.482</b>      |
| Залог на подвижен имот                                              | -                                | -                     | 6.270.549                                  | 6.057.908             | -                                                         | -                     | -                                                             | -                     | -                                      | -                     | 196                 | 53                    | 96.188                  | 41.096                | <b>6.366.933</b>    | <b>6.099.057</b>      |
| Останати видови на обезбедување                                     | -                                | -                     | -                                          | -                     | -                                                         | -                     | -                                                             | -                     | -                                      | -                     | -                   | -                     | -                       | -                     | -                   | -                     |
| <b>Вкупна вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност</b>   | -                                | -                     | <b>98.965.080</b>                          | <b>84.253.027</b>     | -                                                         | -                     | -                                                             | -                     | -                                      | -                     | <b>157.995</b>      | <b>35.809</b>         | <b>7.921.448</b>        | <b>7.876.847</b>      | <b>107.044.523</b>  | <b>92.165.683</b>     |

Објективната вредност на обезбедувањето која е прикажана во белешка 2.1.Б е утврдена од страна на локалните овластени проценители и претставува вредност која е реална за законските сопственици на средствата.

**ХАЛК БАНКА АД Скопје****Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***2. Управување со ризиците (продолжение)****2.1 Кредитен ризик (продолжение)****В Концентрација на кредитниот ризик по сектори и дејности**

|                                                                                                                       | Кредити на и побарувања од банки |                       | Кредити на и побарувања од други комитенти |                       | Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба |                       | Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување |                       | Парични средства и парични еквиваленти |                       | Побарувања за провизии и надомести |                       | Останати побарувања |                       | Вонбилансни изложености |                       | Вкупно              |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|                                                                                                                       | тековна година 2021              | претходна година 2020 | тековна година 2021                        | претходна година 2020 | тековна година 2021                                       | претходна година 2020 | тековна година 2021                                           | претходна година 2020 | тековна година 2021                    | претходна година 2020 | тековна година 2021                | претходна година 2020 | тековна година 2021 | претходна година 2020 | тековна година 2021     | претходна година 2020 | тековна година 2021 | претходна година 2020 |
| <i>во илјади денари</i>                                                                                               |                                  |                       |                                            |                       |                                                           |                       |                                                               |                       |                                        |                       |                                    |                       |                     |                       |                         |                       |                     |                       |
| Нерезиденти                                                                                                           | -                                | -                     | 857.841                                    | 975.167               | -                                                         | -                     | -                                                             | -                     | -                                      | -                     | 6                                  | 246                   | -                   | -                     | 1.109.497               | 1.147.032             | <b>1.967.344</b>    | <b>2.122.445</b>      |
| Земјоделство, шумарство и рибарство                                                                                   | -                                | -                     | 621.105                                    | 471.140               | -                                                         | -                     | -                                                             | -                     | -                                      | -                     | 180                                | 139                   | -                   | -                     | 14.353                  | 24.403                | <b>635.638</b>      | <b>495.682</b>        |
| Рударство и вадење на камен                                                                                           | -                                | -                     | 97.481                                     | 101.562               | -                                                         | -                     | -                                                             | -                     | -                                      | -                     | 21                                 | 48                    | -                   | -                     | 9.948                   | 19.247                | <b>107.450</b>      | <b>120.857</b>        |
| Прехрамбена индустрија                                                                                                | -                                | -                     | 1.478.132                                  | 1.009.638             | -                                                         | -                     | -                                                             | -                     | -                                      | -                     | 97                                 | 99                    | 10                  | 7                     | 66.467                  | 65.056                | <b>1.544.706</b>    | <b>1.074.800</b>      |
| Текстилна индустрија и производство на облека и обувки                                                                | -                                | -                     | 635.019                                    | 707.466               | -                                                         | -                     | -                                                             | -                     | -                                      | -                     | 109                                | 117                   | -                   | 2                     | 96.626                  | 38.257                | <b>731.754</b>      | <b>745.842</b>        |
| Хемиска индустрија, производство на градежни материјали, производство и преработка на горива, фармацевтска индустрија | -                                | -                     | 824.512                                    | 762.108               | -                                                         | -                     | -                                                             | -                     | -                                      | -                     | 108                                | 93                    | -                   | -                     | 364.682                 | 95.248                | <b>1.189.302</b>    | <b>857.449</b>        |
| Производство на метали, машини, алати и опрема                                                                        | -                                | -                     | 556.916                                    | 553.997               | -                                                         | -                     | -                                                             | -                     | -                                      | -                     | 113                                | 87                    | 1                   | -                     | 120.572                 | 185.794               | <b>677.602</b>      | <b>739.878</b>        |
| Останата преработувачка индустрија                                                                                    | -                                | -                     | 647.717                                    | 759.124               | -                                                         | -                     | -                                                             | -                     | -                                      | -                     | 153                                | 127                   | 1                   | -                     | 195.689                 | 167.927               | <b>843.560</b>      | <b>927.178</b>        |
| Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација                                                         | -                                | -                     | 197.830                                    | 187.095               | -                                                         | -                     | -                                                             | -                     | -                                      | -                     | 24                                 | 51                    | -                   | -                     | 534.818                 | 571.644               | <b>732.672</b>      | <b>758.790</b>        |
| Снабдување со вода, отстранување на отпадни води, управување со оптад и дејности за санација на околината             | -                                | -                     | 33.041                                     | 63.103                | -                                                         | -                     | -                                                             | -                     | -                                      | -                     | 803                                | 570                   | 58                  | 513                   | 2.400                   | -                     | <b>36.302</b>       | <b>64.186</b>         |
| Градежништво                                                                                                          | -                                | -                     | 4.558.953                                  | 3.591.864             | -                                                         | -                     | -                                                             | -                     | -                                      | -                     | 847                                | 577                   | 1                   | 9                     | 1.901.146               | 1.271.004             | <b>6.460.947</b>    | <b>4.863.454</b>      |
| Трговија на големо и трговија на мало, поправка на моторни возила и мотоцикли                                         | -                                | -                     | 7.429.842                                  | 8.138.060             | -                                                         | -                     | -                                                             | -                     | -                                      | -                     | 2.408                              | 1.506                 | 954                 | 442                   | 2.376.245               | 2.822.881             | <b>9.809.449</b>    | <b>10.962.889</b>     |
| Транспорт и складирање                                                                                                | -                                | -                     | 1.571.553                                  | 1.846.776             | -                                                         | -                     | -                                                             | -                     | -                                      | -                     | 13.325                             | 524                   | 234                 | 123                   | 1.698.615               | 894.103               | <b>3.283.727</b>    | <b>2.741.526</b>      |
| Објекти за сместување и сервисни дејности со храна                                                                    | -                                | -                     | 1.196.380                                  | 1.254.869             | -                                                         | -                     | -                                                             | -                     | -                                      | -                     | 496                                | 355                   | 169                 | 168                   | 23.891                  | 29.371                | <b>1.220.936</b>    | <b>1.284.763</b>      |

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

В Концентрација на кредитниот ризик по сектори и дејности (продолжение)

|                                                                                                                                                        | Кредити на и побарувања од банки |                       | Кредити на и побарувања од други комитенти |                       | Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба |                       | Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување |                       | Парични средства и парични еквиваленти |                       | Побарувања за провизии и надомести |                       | Останати побарувања |                       | Вонбилансни изложености |                       | Вкупно              |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                        | тековна година 2021              | претходна година 2020 | тековна година 2021                        | претходна година 2020 | тековна година 2021                                       | претходна година 2020 | тековна година 2021                                           | претходна година 2020 | тековна година 2021                    | претходна година 2020 | тековна година 2021                | претходна година 2020 | тековна година 2021 | претходна година 2020 | тековна година 2021     | претходна година 2020 | тековна година 2021 | претходна година 2020 |
| Информации и комуникации                                                                                                                               | -                                | -                     | 135.683                                    | 117.653               | -                                                         | -                     | -                                                             | -                     | -                                      | -                     | 185                                | 129                   | 52                  | 1.844                 | 13.896                  | 16.640                | 149.816             | 136.266               |
| Финансиски дејности и дејности на осигурување                                                                                                          | 338.379                          | 182.928               | 43.644                                     | 44.392                | 18.736                                                    | 19.007                | -                                                             | -                     | 6.063.235                              | -                     | 486                                | 439                   | 865.804             | 759.680               | 710.055                 | 914.814               | 8.040.339           | 1.921.260             |
| Дејности во врска со недвижен имот                                                                                                                     | -                                | -                     | 3.007.267                                  | 855.390               | -                                                         | -                     | -                                                             | -                     | -                                      | -                     | 41                                 | 24                    | 160                 | 9                     | 192.538                 | 158.882               | 3.200.006           | 1.014.305             |
| Стручни, научни и технички дејности                                                                                                                    | -                                | -                     | 492.247                                    | 366.318               | -                                                         | -                     | -                                                             | -                     | -                                      | -                     | 317                                | 279                   | 3                   | 3                     | 70.708                  | 92.728                | 563.275             | 459.328               |
| Административни и помошни услужни дејности                                                                                                             | -                                | -                     | 219.607                                    | 236.520               | -                                                         | -                     | -                                                             | -                     | -                                      | -                     | 200                                | 176                   | 316                 | 317                   | 490.756                 | 475.482               | 710.879             | 712.495               |
| Јавна управа и одбрана, задолжително социјално осигурување                                                                                             | -                                | -                     | -                                          | 15.639                | 7.996.754                                                 | 7.270.100             | 278.596                                                       | 190.805               | -                                      | 9.324.896             | -                                  | -                     | 9                   | 9                     | -                       | -                     | 8.275.359           | 16.801.449            |
| Образование                                                                                                                                            | -                                | -                     | 172.923                                    | 119.474               | -                                                         | -                     | -                                                             | -                     | -                                      | -                     | 34                                 | 55                    | -                   | -                     | 133.299                 | 99.359                | 306.256             | 218.888               |
| Дејности на здравствена и социјална заштита                                                                                                            | -                                | -                     | 333.640                                    | 381.434               | -                                                         | -                     | -                                                             | -                     | -                                      | -                     | 411                                | 71                    | -                   | -                     | 3.974                   | 7.464                 | 338.025             | 388.969               |
| Уметност, забава и рекреација                                                                                                                          | -                                | -                     | 2.319                                      | 30.782                | -                                                         | -                     | -                                                             | -                     | -                                      | -                     | 94                                 | 78                    | -                   | 168                   | 570                     | 1.053                 | 2.983               | 32.081                |
| Други услужни дејности                                                                                                                                 | -                                | -                     | 15.530                                     | 16.790                | -                                                         | -                     | -                                                             | -                     | -                                      | -                     | 346                                | 239                   | 378                 | 423                   | 2.042                   | 2.554                 | 18.296              | 20.006                |
| Дејности на домаќинствата како работодавачи, дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби | -                                | -                     | -                                          | -                     | -                                                         | -                     | -                                                             | -                     | -                                      | -                     | -                                  | -                     | -                   | -                     | -                       | -                     | -                   | -                     |
| Дејности на екстериторијални организации и тела                                                                                                        | -                                | -                     | -                                          | -                     | -                                                         | -                     | -                                                             | -                     | -                                      | -                     | -                                  | -                     | -                   | -                     | -                       | -                     | -                   | -                     |
| Физички лица                                                                                                                                           | -                                | -                     | 24.232.176                                 | 21.466.985            | -                                                         | -                     | -                                                             | -                     | -                                      | -                     | 14.711                             | 11.155                | 1.859               | 2.596                 | 1.226.277               | 1.070.223             | 25.475.023          | 22.550.959            |
| Трговци поединци и физички лица кои не се сметаат за трговци                                                                                           | -                                | -                     | 53.425                                     | 33.024                | -                                                         | -                     | -                                                             | -                     | -                                      | -                     | 120                                | 78                    | 488                 | 487                   | 1.251                   | 3.135                 | 55.284              | 36.724                |
| Вкупно                                                                                                                                                 | 338.379                          | 182.928               | 49.414.783                                 | 44.106.370            | 8.015.490                                                 | 7.289.107             | 278.596                                                       | 190.805               | 6.063.235                              | 9.324.896             | 35.635                             | 17.262                | 870.497             | 766.800               | 11.360.315              | 10.174.301            | 76.376.930          | 72.052.469            |



## ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

### 2. Управување со ризиците (продолжение)

#### 2.1 Кредитен ризик (продолжение)

##### Г Концентрација на кредитниот ризик по географска локација

|                                                                                                              | Кредити на и побарувања од банки |                       | Кредити на и побарувања од други комитенти |                       | Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба |                       | Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување |                       | Парични средства и парични еквиваленти |                       | Побарувања за провизии и надомести |                       | Останати побарувања |                       | Вонбилансни изложености |                       | Вкупно              |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|                                                                                                              | тековна година 2021              | претходна година 2020 | тековна година 2021                        | претходна година 2020 | тековна година 2021                                       | претходна година 2020 | тековна година 2021                                           | претходна година 2020 | тековна година 2021                    | претходна година 2020 | тековна година 2021                | претходна година 2020 | тековна година 2021 | претходна година 2020 | тековна година 2021     | претходна година 2020 | тековна година 2021 | претходна година 2020 |
| <b>Географска локација</b>                                                                                   |                                  |                       |                                            |                       |                                                           |                       |                                                               |                       |                                        |                       |                                    |                       |                     |                       |                         |                       |                     |                       |
| Република Северна Македонија                                                                                 | 338.379                          | 182.928               | 48.542.049                                 | 43.113.518            | 8.015.490                                                 | 7.289.107             | 278.596                                                       | 190.805               | 3.552.567                              | 8.633.772             | 35.578                             | 16.978                | 494.190             | 418.978               | 9.570.288               | 8.140.022             | 70.827.137          | 67.986.108            |
| Земји-членки на Европската унија                                                                             | -                                | -                     | -                                          | -                     | -                                                         | -                     | -                                                             | -                     | 1.566.798                              | 417.456               | 2                                  | 11                    | 103.083             | 98.285                | 254.452                 | -                     | 1.924.335           | 515.752               |
| Европа (останато)                                                                                            | -                                | -                     | 872.563                                    | 992.852               | -                                                         | -                     | -                                                             | -                     | 943.870                                | 273.668               | 55                                 | 273                   | 273.224             | 249.537               | 1.535.295               | 2.034.279             | 3.625.007           | 3.550.609             |
| Земји-членки на ОЕЦД (без европските земји-членки на ОЕЦД)                                                   | -                                | -                     | -                                          | -                     | -                                                         | -                     | -                                                             | -                     | -                                      | -                     | -                                  | -                     | -                   | -                     | -                       | -                     | -                   | -                     |
| Останато (наведете ја поединечно изложеноста која претставува повеќе од 10% од вкупната кредитна изложеност) | -                                | -                     | 171                                        | -                     | -                                                         | -                     | -                                                             | -                     | -                                      | -                     | -                                  | -                     | -                   | -                     | 280                     | -                     | 451                 | -                     |
| <b>Вкупно</b>                                                                                                | <b>338.379</b>                   | <b>182.928</b>        | <b>49.414.783</b>                          | <b>44.106.370</b>     | <b>8.015.490</b>                                          | <b>7.289.107</b>      | <b>278.596</b>                                                | <b>190.805</b>        | <b>6.063.235</b>                       | <b>9.324.896</b>      | <b>35.635</b>                      | <b>17.262</b>         | <b>870.497</b>      | <b>766.800</b>        | <b>11.360.315</b>       | <b>10.174.301</b>     | <b>76.376.930</b>   | <b>72.052.469</b>     |

во илјади денари

**ХАЛК БАНКА АД Скопје****Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***2. Управување со ризиците (продолжение)****2.1 Кредитен ризик (продолжение)****Д Анализа на кредитниот ризик на средствата кои се мерат по објективна вредност преку билансот на успех**

|                                                                                                           | Средства за тргување                     |                       |                                             |                       | Финансиски средства по објективна вредност преку Билансот на успех определни како такви при почетното признавање |                       |                                 |                       |                                  |                       |                                            |                       |                     |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|                                                                                                           | Должнички хартии од вредност за тргување |                       | Сопственички хартии од вредност за тргување |                       | Должнички хартии од вредност                                                                                     |                       | Сопственички хартии од вредност |                       | Кредити на и побарувања од банки |                       | Кредити на и побарувања од други комитенти |                       | Вкупно              |                       |
|                                                                                                           | тековна година 2021                      | претходна година 2020 | тековна година 2021                         | претходна година 2020 | тековна година 2021                                                                                              | претходна година 2020 | тековна година 2021             | претходна година 2020 | тековна година 2021              | претходна година 2020 | тековна година 2021                        | претходна година 2020 | тековна година 2021 | претходна година 2020 |
| во илјади денари<br>Сметководствена вредност на финансиските средства кои се мерат по објективна вредност |                                          |                       |                                             |                       |                                                                                                                  |                       |                                 |                       |                                  |                       |                                            |                       |                     |                       |
| категорија на ризик                                                                                       |                                          |                       |                                             |                       |                                                                                                                  |                       |                                 |                       |                                  |                       |                                            |                       |                     |                       |
| категорија на ризик                                                                                       | -                                        | -                     | -                                           | -                     | -                                                                                                                | -                     | -                               | -                     | -                                | -                     | -                                          | -                     | -                   | -                     |
| категорија на ризик                                                                                       | -                                        | -                     | -                                           | -                     | -                                                                                                                | -                     | -                               | -                     | -                                | -                     | -                                          | -                     | -                   | -                     |
| категорија на ризик                                                                                       | -                                        | -                     | -                                           | -                     | -                                                                                                                | -                     | -                               | -                     | -                                | -                     | -                                          | -                     | -                   | -                     |
| категорија на ризик                                                                                       | -                                        | -                     | -                                           | -                     | -                                                                                                                | -                     | -                               | -                     | -                                | -                     | -                                          | -                     | -                   | -                     |
| категорија на ризик                                                                                       | -                                        | -                     | -                                           | -                     | -                                                                                                                | -                     | -                               | -                     | -                                | -                     | -                                          | -                     | -                   | -                     |
| категорија на ризик                                                                                       | -                                        | -                     | -                                           | -                     | -                                                                                                                | -                     | -                               | -                     | -                                | -                     | -                                          | -                     | -                   | -                     |
| категорија на ризик                                                                                       | -                                        | -                     | -                                           | -                     | -                                                                                                                | -                     | -                               | -                     | -                                | -                     | -                                          | -                     | -                   | -                     |
| категорија на ризик                                                                                       | -                                        | -                     | -                                           | -                     | -                                                                                                                | -                     | -                               | -                     | -                                | -                     | -                                          | -                     | -                   | -                     |
| категорија на ризик                                                                                       | -                                        | -                     | -                                           | -                     | -                                                                                                                | -                     | -                               | -                     | -                                | -                     | -                                          | -                     | -                   | -                     |
| категорија на ризик                                                                                       | -                                        | -                     | -                                           | -                     | -                                                                                                                | -                     | -                               | -                     | -                                | -                     | -                                          | -                     | -                   | -                     |
| категорија на ризик                                                                                       | -                                        | -                     | -                                           | -                     | -                                                                                                                | -                     | -                               | -                     | -                                | -                     | -                                          | -                     | -                   | -                     |
| категорија на ризик                                                                                       | -                                        | -                     | -                                           | -                     | -                                                                                                                | -                     | -                               | -                     | -                                | -                     | -                                          | -                     | -                   | -                     |
| категорија на ризик                                                                                       | -                                        | -                     | -                                           | -                     | -                                                                                                                | -                     | -                               | -                     | -                                | -                     | -                                          | -                     | -                   | -                     |
| Вкупна сметководствена вредност                                                                           | -                                        | -                     | -                                           | -                     | -                                                                                                                | -                     | -                               | -                     | -                                | -                     | -                                          | -                     | -                   | -                     |

## **2. Управување со ризиците (продолжение)**

### **2.2 Ризик на ликвидност**

Ликвидносен ризик претставува ризик Групата да не може да обезбеди доволно средства за намирање на своите обврски во моментот на нивното достасување, или истите да ги намира со многу повисоки трошоци.

Ликвидносниот ризик може да се појави на страната на изворите на финансирање (ризик од финансирање) и на страна на ликвидната актива (пазарен ликвидносен ризик). Ризикот од финансирање претставува ризик Групата да не може да ги подмири барањата на депонентите за одлив на депозити, при што е принудена да обезбеди потребните средства со повисоки трошоци. Според тоа, следењето на изворите на финансирање е многу значајно за Групата. Најзначаен извор на финансирање за Групата е депозитната база на клиентите; дополнително Банката може да обезбеди ликвидност на меѓубанкарскиот пазар или директно од НБРСМ. Пазарниот ликвидносен ризик е поврзан со пазарната вредност на ставките кои се дел од ликвидната актива на Банката. Овој ризик се јавува во услови на значајно намалување на пазарната вредност на одреден финансиски инструмент, при што Банката нема да има доволно ликвидни средства за да ги подмири своите ликвидносни потреби.

#### **Управување со ризик на ликвидност**

Групата настојува да одржува адекватна ликвидносна позиција, односно да одржува соодветно ниво на ликвидни средства и стабилни извори на финансирање во секој момент, со цел да ја поддржи деловната стратегија и активностите на Групата.

Дирекцијата за управување со средства, ликвидност и тргување ја следи ликвидноста на дневно ниво врз основа на информации од релевантните сектори, во однос на ликвидносниот профил на нивните финансиски средства и обврски како и детали за проектираните парични текови кои произлегуваат од планираните активности. Дирекцијата за управување со средства, ликвидност и тргување одржува портфолио на ликвидни средства, главно составени од ликвидни хартии од вредност, со цел да се обезбеди соодветно ниво на ликвидност на Групата.

Сите политики и процедури за ликвидносниот ризик се предмет на разгледување и одобрување од Одборот за управување со ризици и Надзорниот Одбор. Извештаите за ликвидност ја прикажуваат ликвидносната позиција на Групата на дневно ниво и се доставуваат до НБРСМ на месечна основа.

#### **Изложеност на ризик на ликвидност**

Групата има пристап до различни извори за финансирање. Средствата се обезбедуваат преку широк спектар на инструменти вклучувајќи депозити, кредитни линии и акционерски капитал. Ова ја зголемува флексибилноста за финансирање, ја ограничува зависноста од поодделни извори на финансирање и ги намалува трошоците. Групата настојува да одржува адекватни извори на финансирање кои се диверзифицирани според продукт, договорна страна и рочност и имаат висока стабилност. Во оваа насока, главен извор за финансирање на Групата се депозитите на клиентите кои претставуваат еден од најстабилните извори на финансирање. Групата континуирано го проценува ликвидносниот ризик со идентификување и следење на промените во финансирањето кои се потребни за исполнување на целите на работењето поставени во стратегијата на Групата.

Исто така, како дел од стратегијата за управување со ризикот на ликвидност, Групата одржува портфолио на високоликвидни средства.

**ХАЛК БАНКА АД Скопје****Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***2. Управување со ризиците (продолжение)****2.2 Ризик на ликвидност (продолжение)****Анализа според достасаност на финансиските средства и обврски (преостаната рочност)**

| <i>во илјади денари</i>                                                                                           | до 1 месец          | од 1 до 3        | од 3 до 12         | од 1 до 2          | од 2 до 5         | над 5             | Вкупно              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>2021 (тековна година)</b>                                                                                      |                     |                  |                    |                    |                   |                   |                     |
| <b>Финансиски средства</b>                                                                                        |                     |                  |                    |                    |                   |                   |                     |
| Парични средства и парични еквиваленти                                                                            | 8.505.302           | -                | -                  | 2.310.292          | -                 | -                 | 10.815.594          |
| Средства за тргување                                                                                              | 107.703             | -                | -                  | -                  | -                 | -                 | 107.703             |
| Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање | -                   | -                | -                  | -                  | -                 | -                 | -                   |
| Дериватни средства чувани за управување со ризик                                                                  | -                   | -                | -                  | -                  | -                 | -                 | -                   |
| Кредити на и побарувања од банки                                                                                  | -                   | -                | 338.379            | -                  | -                 | -                 | 338.379             |
| Кредити на и побарувања од други комитенти                                                                        | 1.137.287           | 885.945          | 5.080.738          | 3.023.304          | 8.085.944         | 32.026.642        | 50.239.860          |
| Вложувања во хартии од вредност                                                                                   | 314.285             | 938.971          | 3.092.561          | 777.145            | 2.868.104         | 337.731           | 8.328.797           |
| Вложувања во придружени друштва                                                                                   | -                   | -                | -                  | -                  | -                 | -                 | -                   |
| Побарувања за данок на добивка (тековен)                                                                          | 13.949              | -                | -                  | -                  | -                 | -                 | 13.949              |
| Останати побарувања                                                                                               | 1.293.765           | 94.686           | -                  | -                  | -                 | -                 | 1.388.451           |
| Заложени средства                                                                                                 | -                   | -                | -                  | -                  | -                 | -                 | -                   |
| Одложени даночни средства                                                                                         | -                   | -                | -                  | -                  | -                 | -                 | -                   |
| <b>Вкупна финансиски средства</b>                                                                                 | <b>11.372.291</b>   | <b>1.919.602</b> | <b>8.511.678</b>   | <b>6.110.741</b>   | <b>10.954.048</b> | <b>32.364.373</b> | <b>71.232.733</b>   |
| <b>Финансиски обврски</b>                                                                                         |                     |                  |                    |                    |                   |                   |                     |
| Обврски за тргување                                                                                               |                     |                  |                    |                    |                   |                   |                     |
| Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање |                     |                  |                    |                    |                   |                   |                     |
| Дериватни обврски чувани за управување со ризик                                                                   |                     |                  |                    |                    |                   |                   |                     |
| Депозити на банки                                                                                                 | 4.082.138           | -                | 610                | -                  | -                 | -                 | 4.082.748           |
| Депозити на други комитенти                                                                                       | 33.134.643          | 1.555.267        | 6.503.400          | 6.440.091          | 3.835.782         | 363.937           | 51.833.120          |
| Издадени должнички хартии од вредност                                                                             | -                   | -                | -                  | -                  | -                 | -                 | -                   |
| Обврски по кредити                                                                                                | 109.045             | 1.010            | 777.954            | 987.435            | 1.725.470         | 1.379.617         | 4.980.531           |
| Субординирани обврски                                                                                             | -                   | -                | -                  | -                  | -                 | -                 | -                   |
| Обврски за данок на добивка (тековен)                                                                             | -                   | -                | -                  | -                  | -                 | -                 | -                   |
| Одложени даночни обврски                                                                                          | -                   | -                | -                  | -                  | -                 | -                 | -                   |
| Останати обврски                                                                                                  | 622.261             | -                | -                  | -                  | -                 | -                 | 622.261             |
| <b>Вкупно финансиски обврски</b>                                                                                  | <b>37.948.087</b>   | <b>1.556.277</b> | <b>7.281.964</b>   | <b>7.427.526</b>   | <b>5.561.252</b>  | <b>1.743.554</b>  | <b>61.518.660</b>   |
| <b>Вонбилансни ставки</b>                                                                                         |                     |                  |                    |                    |                   |                   |                     |
| Вонбилансна актива                                                                                                | 680.116             | 294.456          | 721.757            | 20.548             | 184.881           | -                 | 1.901.758           |
| Вонбилансна пасива                                                                                                | 3.245.412           | 982.257          | 6.261.266          | 2.947.236          | 6.194.509         | 8.786.671         | 28.417.351          |
| <b>Рочна неусогласеност</b>                                                                                       | <b>(29.141.092)</b> | <b>(324.476)</b> | <b>(4.309.795)</b> | <b>(4.243.473)</b> | <b>(616.832)</b>  | <b>21.834.148</b> | <b>(16.801.520)</b> |

**ХАЛК БАНКА АД Скопје****Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***2. Управување со ризиците (продолжение)****2.2 Ризик на ликвидност (продолжение)****Анализа според достасаност на финансиските средства и обврски (преостаната рочност) (продолжение)**

| <i>во илјади денари</i>                                                                                           | до 1 месец          | од 1 до 3 месеци   | од 3 до 12 месеци  | од 1 до 2 години   | од 2 до 5 години  | над 5 години      | Вкупно              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>2020 (претходна година)</b>                                                                                    |                     |                    |                    |                    |                   |                   |                     |
| <b>Финансиски средства</b>                                                                                        |                     |                    |                    |                    |                   |                   |                     |
| Парични средства и парични еквиваленти                                                                            | 9.479.626           | 170.473            | -                  | 1.883.995          | -                 | -                 | <b>11.534.094</b>   |
| Средства за тргување                                                                                              | 117.014             | -                  | -                  | -                  | -                 | -                 | <b>117.014</b>      |
| Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање | -                   | -                  | -                  | -                  | -                 | -                 | -                   |
| Дериватни средства чувани за управување со ризик                                                                  | -                   | -                  | -                  | -                  | -                 | -                 | -                   |
| Кредити на и побарувања од банки                                                                                  | 5.451               | 50.363             | 88.696             | 33.569             | 4.849             | -                 | <b>182.928</b>      |
| Кредити на и побарувања од други комитенти                                                                        | 428.453             | 815.119            | 5.289.825          | 3.196.244          | 7.608.268         | 27.402.907        | <b>44.740.816</b>   |
| Вложувања во хартии од вредност                                                                                   | 386.603             | 967.825            | 2.921.714          | 480.016            | 2.758.625         | -                 | <b>7.514.783</b>    |
| Вложувања во придружени друштва                                                                                   | -                   | -                  | -                  | -                  | -                 | -                 | -                   |
| Побарувања за данок на добивка (тековен)                                                                          | 22.015              | -                  | -                  | -                  | -                 | -                 | <b>22.015</b>       |
| Останати побарувања                                                                                               | 894.021             | 52.992             | 101.549            | 20.358             | 113.985           | -                 | <b>1.182.905</b>    |
| Заложени средства                                                                                                 | -                   | -                  | -                  | -                  | -                 | -                 | -                   |
| Одложени даночни средства                                                                                         | -                   | -                  | -                  | -                  | -                 | -                 | -                   |
| <b>Вкупна финансиски средства</b>                                                                                 | <b>11.333.183</b>   | <b>2.056.772</b>   | <b>8.401.784</b>   | <b>5.614.182</b>   | <b>10.485.727</b> | <b>27.402.907</b> | <b>65.294.555</b>   |
| <b>Финансиски обврски</b>                                                                                         |                     |                    |                    |                    |                   |                   |                     |
| Обврски за тргување                                                                                               | -                   | -                  | -                  | -                  | -                 | -                 | -                   |
| Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање | -                   | -                  | -                  | -                  | -                 | -                 | -                   |
| Дериватни обврски чувани за управување со ризик                                                                   | -                   | -                  | -                  | -                  | -                 | -                 | -                   |
| Депозити на банки                                                                                                 | 3.564.551           | -                  | 610                | -                  | -                 | -                 | <b>3.565.161</b>    |
| Депозити на други комитенти                                                                                       | 28.928.223          | 1.601.277          | 7.648.137          | 5.413.521          | 3.694.624         | 226.111           | <b>47.511.893</b>   |
| Издадени должнички хартии од вредност                                                                             | -                   | -                  | -                  | -                  | -                 | -                 | -                   |
| Обврски по кредити                                                                                                | 64.764              | 1.896              | 730.960            | 957.265            | 2.302.676         | 1.889.186         | <b>5.946.747</b>    |
| Субординирани обврски                                                                                             | -                   | -                  | -                  | -                  | -                 | -                 | -                   |
| Обврски за данок на добивка (тековен)                                                                             | -                   | -                  | -                  | -                  | -                 | -                 | -                   |
| Одложени даночни обврски                                                                                          | -                   | -                  | -                  | -                  | -                 | -                 | -                   |
| Останати обврски                                                                                                  | 544.978             | -                  | -                  | -                  | -                 | -                 | <b>544.978</b>      |
| <b>Вкупно финансиски обврски</b>                                                                                  | <b>33.102.516</b>   | <b>1.603.173</b>   | <b>8.379.707</b>   | <b>6.370.786</b>   | <b>5.997.300</b>  | <b>2.115.297</b>  | <b>57.568.779</b>   |
| <b>Вонбилансни ставки</b>                                                                                         |                     |                    |                    |                    |                   |                   |                     |
| Вонбилансна актива                                                                                                | 389.498             | 723.186            | 465.173            | 66.581             | 239.602           | -                 | 1.884.040           |
| Вонбилансна пасива                                                                                                | 2.493.954           | 2.319.611          | 4.588.188          | 3.077.453          | 4.965.664         | 7.563.737         | 25.008.607          |
| <b>Рочна неусогласеност</b>                                                                                       | <b>(23.873.789)</b> | <b>(1.142.826)</b> | <b>(4.100.938)</b> | <b>(3.767.476)</b> | <b>(237.635)</b>  | <b>17.723.873</b> | <b>(15.398.791)</b> |

Мерењето на ликвидносниот ризик во Групата се спроведува на две нивоа:

- статичен аспект, односно тековната изложеност кој опфаќа пресметка на интерни ликвидносни показатели, рочната структура на активата (побарувањата) и пасивата (обврските), движењето и стабилноста на изворите на средства и нивната концентрација и останатите законски пропишани методи за следење на изложеноста на ликвидносен ризик.
- forward looking аспект, односно стрес тестирање на изложеноста на Банката на ликвидносен ризик.

Целокупната оценка на ликвидносната позиција на Групата се спроведува во рамките на ПИЛ процесот. Целта на ПИЛ е да го одрази ликвидносниот профил на ризичност на Групата, преку користење на различни пристапи за следење и управување со овој ризик и да го информира Управниот одбор на Групата за проценетите моментални и потенцијални ризици на кои Групата е изложена или може да биде изложена.

## **2. Управување со ризиците (продолжение)**

### **2.2 Ризик на ликвидност (продолжение)**

Дополнително, за потребите на оперативното работење, Групата спроведува планирање на потребите за ликвидност на дневна основа, исполнувањето на законската обврска за задолжителната резерва во денари и девизи, анализата на денарската и девизната оперативна ликвидност, сопствените средства и стапката на адекватност на капиталот. Раководството на Групата ги следи состојбите на тековните сметки и депозитите на дневна основа. Раководството врз база на своето искуство ги одредува критичните денови кои влијаат врз ликвидноста на Банката, односно значајните датуми кои влијаат врз одливот на средства. Врз основа на идентификација на расположливите средства и определените, дневни потреби на пари, се донесува одлука за соодветната употреба на средствата.

Групата управува со ризикот на ликвидност преку постојано набљудување на достасаноста на средствата и обврските.

На 1 јануари 2021 година стапи на сила новата Одлука за управување со ликвидносен ризик. Со новата Одлука се врши усогласување со европската регулатива и приближување кон европските стандарди за управување со ликвидносниот ризик.

Анализата според достасаноста на финансиските средства и обврски, вклучително билансна и вонбилансна на 31 декември 2021 година, е изработена според преостанатите договорни достасувања, односно преостанатиот период од датумот на известување до договорниот датум на достасување. Прикажаните износи во анализите не се намалени за износите на акумулираната амортизација, исправка на вредност и издвоената посебна резерва. Постојат индикации за неусогласеност за периодот до еден месец на 31 декември 2021 година. Основна причина за гореспоменатата неусогласеност лежи во фактот што краткорочните извори на средства се ангажирани за одобрување на кредити со подолг временски период на достасување, карактеристично за банкарскиот сектор. За потребите на управување со ликвидносниот ризик, Групата изработува и очекувана рочна структура во која е вграден елементот на предвидување и истата укажува на стабилна ликвидносна позиција.

Табелата ги прикажува недисконтираните бруто парични текови на финансиските средства и обврски и непризнените обврски за кредитирање на Банката на основа на нивниот најран договорен рок на достасување. Прикажаните износи во анализите не се намалени за износите на акумулираната амортизација, исправката на вредност и издвоената посебна резерва. Паричните текови кои што Групата очекува да настанат се разликуваат од договорените. На пример, депозитите по видување се очекува да останат стабилни, а не да се повлечат во рок од еден месец.

## **2. Управување со ризиците (продолжение)**

### **2.3 Пазарен ризик**

Под пазарен ризик се подразбира ризик од загуба како последица на промена на цената на финансиските инструменти и стоките наменети за тргување. Пазарен ризик е ризикот кој произлегува од промените во пазарните цени, како промена во каматните стапки, промена во цена на капиталот, девизните курсеви и кредитните маргини (кои не се однесуваат на промена во кредитната способност на должникот / издавачот на хартии од вредност) и нивното влијание на приходот на Групата или на вредноста на поседуваните финансиски инструменти. Целта на управување со пазарен ризик е да се управува и контролира изложеноста на пазарен ризик во рамки на прифатливи параметри, со оптимизирање на повратот.

#### **Управување со пазарни ризици**

##### **Изложеност на каматен ризик - портфолио на банкарски активности**

Под ризик од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности се подразбира ризик од загуба којшто произлегува од неповолните промени на каматните стапки коишто влијаат на позициите во портфолиото на банкарските активности на Групата. Групата е изложена на ризик од променливост на каматните стапки како резултат на тоа што каматоносните средства и каматоносните обврски достасуваат или нивната каматна стапка се менува во различен период или во различни износи. Во случај на средства и обврски со променливи каматни стапки, Групата е исто така изложена на основниот ризик, кој произлегува од различниот период на менување на променливите каматни стапки на средствата и обврските, како што се на пример ЕУРИБОР, ЛИБОР и различните каматни стапки.

Активностите за управување со ризикот се наменети за оптимизирање на нето приходите од камати, со пазарни каматни стапки кои се конзистентни со деловните стратегии на Групата и пазарните трендови.

Активностите за управување со средствата и обврските се спроведуваат од аспект на сензитивноста на Групата на промените на каматните стапки. Генерално, Групата ги следи промените на каматните стапки на средствата и обврските преку остварените каматни маргини, а воедно и трендовите на пазарот и опкружувањето.

Банката дополнително врши анализа на сензитивност на финансиските средства и обврски на промени во различните стрес сценарија на промена на каматните стапки.



**2. Управување со ризиците (продолжение)****2.3 Пазарен ризик (продолжение)**

Анализата на сензитивноста на Групата на зголемување или намалување на пазарните каматни стапки (земајќи во предвид симетрични движења на кривата на принос и постојаност на позициите во билансот на состојба) е следнава:

**2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик****А Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските**

|                                                                                                                                                                                        | Добивка/<br>Загуба  | Сопствени<br>средства | Актива<br>пондерирана<br>според ризици | Стапка на<br>адекватнос<br>т на<br>капиталот |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                        | во илјади<br>денари | во илјади<br>денари   | во илјади<br>денари                    | во %                                         |
| <b>2021 (тековна година)</b>                                                                                                                                                           |                     |                       |                                        |                                              |
| Износ пред анализи на чувствителност/стрес-тестови (состојба на 31.12.2020)                                                                                                            |                     | 10.333.982            | 62.685.778                             | 16,49%                                       |
| <b>Ефекти од примена на сценарија</b>                                                                                                                                                  |                     |                       |                                        |                                              |
| Ризик од промена на девизен курс (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)                                                      |                     |                       |                                        |                                              |
| Девалвација на денарот во однос на другите валути 20%                                                                                                                                  | (14.554)            | 10.319.428            | 68.889.650                             | 14,98%                                       |
| Комбинирани сценарија, ако има (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)                                                        |                     |                       |                                        |                                              |
| Сценарио: Применета е стапка на исправка на вредност на новите ССП од 30% (законски минимум)                                                                                           |                     |                       |                                        |                                              |
| Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките нефункционални кредити                                                                                         | (73.474)            | 10.245.954            | 68.816.175                             | 14,89%                                       |
| Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките редовни кредити (екстреман шок)                                                                                | (4.413.965)         | 5.905.463             | 64.475.685                             | 9,16%                                        |
| Сценарио: Применета е стапка на исправка на вредност на новите ССП од 30% (законски минимум)                                                                                           |                     |                       |                                        |                                              |
| Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките нефункционални кредити                                                                                         | (73.474)            | 10.260.508            | 62.612.302                             | 16,39%                                       |
| Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките редовни кредити (екстреман шок)                                                                                | (4.413.965)         | 5.920.016             | 58.271.811                             | 10,16%                                       |
| Влијание на секторските шокови врз нефункционалните кредити (вложување на портфолиото кај одделни сектори)                                                                             | (675.121)           | 9.658.860             | 62.010.655                             | 15,58%                                       |
| Вложување на кредитната изложеност кај петте најголеми најголеми клиенти, нефинансиски правни лица                                                                                     | (1.999.748)         | 8.334.234             | 60.686.028                             | 13,73%                                       |
| Вложување на кредитната изложеност кај клиентите, нефинансиски правни лица, со ЦЦЦ рејтинг                                                                                             | (973.925)           | 9.360.057             | 61.711.851                             | 15,17%                                       |
| Ненаплативост на кредитната изложеност од клиентите која е обезбедена со корпоративни гаранции                                                                                         | (280.049)           | 10.053.932            | 62.405.726                             | 16,11%                                       |
| Ризик од промена на каматните стапки (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)                                                  |                     |                       |                                        |                                              |
| Зголемување на варијабилните каматни стапки во активата и пасивата:                                                                                                                    |                     |                       |                                        |                                              |
| Промена на каматните стапки за 300 базични поени                                                                                                                                       | 40.337              | 10.374.319            | 62.685.778                             | 16,55%                                       |
| Промена на каматните стапки за 200 базични поени                                                                                                                                       | 26.992              | 10.360.974            | 62.685.778                             | 16,53%                                       |
| Промена на каматните стапки за 100 базични поени                                                                                                                                       | 13.648              | 10.347.630            | 62.685.778                             | 16,51%                                       |
| Намалување на варијабилните каматни стапки во активата и пасивата:                                                                                                                     |                     |                       |                                        |                                              |
| Промена на каматните стапки за 100 базични поени                                                                                                                                       | (12.943)            | 10.321.039            | 62.685.778                             | 16,46%                                       |
| Промена на каматните стапки за 200 базични поени                                                                                                                                       | (27.555)            | 10.306.427            | 62.685.778                             | 16,44%                                       |
| Промена на каматните стапки за 300 базични поени                                                                                                                                       | (43.225)            | 10.290.757            | 62.685.778                             | 16,42%                                       |
| Ризик од промена на пазарната цена кај вложувањата во сопственички хартии од вредност (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото) |                     |                       |                                        |                                              |
| Комбинирани сценарија, ако има (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)                                                        |                     |                       |                                        |                                              |

**2. Управување со ризиците (продолжение)**
**2.3 Пазарен ризик (продолжение)**
**2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик (продолжение)**
**A Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските (продолжение)**

|                                                                                                                                                                                        | Добивка/<br>Загуба  | Сопствени<br>средства | Актива<br>пондерирана<br>според ризици | Стапка на<br>адекватност<br>на капиталот |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                        | во илјади<br>денари | во илјади<br>денари   | во илјади денари                       | во %                                     |
| <b>2020 (претходна година)</b>                                                                                                                                                         |                     |                       |                                        |                                          |
| Износ пред анализи на чувствителност/стрес-тестови (состојба на 31.12.2020)                                                                                                            | -                   | 8.586.626             | 57.206.902                             | 15,01%                                   |
| <b>Ефекти од примена на сценарија</b>                                                                                                                                                  |                     |                       |                                        |                                          |
| Ризик од промена на девизен курс (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)                                                      |                     |                       | -                                      |                                          |
| Девалвација на денарот во однос на другите валути                                                                                                                                      |                     |                       |                                        |                                          |
| 20%                                                                                                                                                                                    | 343.787             | 8.930.413             | 63.442.442                             | 14,08%                                   |
| Комбинирани сценарија, ако има (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)                                                        | -                   | -                     | -                                      |                                          |
| Сценарио: Применета е стапка на исправка на вредност на новите ССП од 30% (законски минимум)                                                                                           | -                   | -                     | -                                      |                                          |
| Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките нефункционални кредити                                                                                         | (38.361)            | 8.892.052             | 63.404.081                             | 14,02%                                   |
| Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките редовни кредити (екстреман шок)                                                                                | (3.944.656)         | 4.985.758             | 59.497.787                             | 8,38%                                    |
| Сценарио: Применета е стапка на исправка на вредност на новите ССП од 30% (законски минимум)                                                                                           |                     |                       |                                        |                                          |
| Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките нефункционални кредити                                                                                         | (38.361)            | 8.548.265             | 57.168.536                             | 14,95%                                   |
| Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките редовни кредити (екстреман шок)                                                                                | (3.944.656)         | 4.641.970             | 53.262.241                             | 8,72%                                    |
| Влијание на секторските шокови врз нефункционалните кредити (вложување на портфолиото кај одделни сектори)                                                                             | (644.549)           | 7.942.077             | 56.562.348                             | 14,04%                                   |
| Вложување на кредитната изложеност кај петте најголеми најголеми клиенти, нефинансиски правни лица                                                                                     | (1.410.253)         | 7.176.373             | 55.796.644                             | 12,86%                                   |
| Вложување на кредитната изложеност кај клиентите, нефинансиски правни лица, со ЦЦЦ рејтинг                                                                                             | (1.097.244)         | 7.489.382             | 56.109.653                             | 13,35%                                   |
| Ненаплативост на кредитната изложеност од клиентите која е обезбедена со корпоративни гаранции                                                                                         | (415.606)           | 8.171.020             | 56.791.291                             | 14,39%                                   |
| Ризик од промена на каматните стапки (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)                                                  |                     |                       |                                        |                                          |
| Зголемување на варијабилните каматни стапки во активата и пасивата:                                                                                                                    |                     |                       |                                        |                                          |
| Промена на каматните стапки за 300 базични поени                                                                                                                                       | 32.217              | 8.618.843             | 57.206.902                             | 15,07%                                   |
| Промена на каматните стапки за 200 базични поени                                                                                                                                       | 21.630              | 8.608.256             | 57.206.902                             | 15,05%                                   |
| Промена на каматните стапки за 100 базични поени                                                                                                                                       | 11.044              | 8.597.670             | 57.206.902                             | 15,03%                                   |
| Намалување на варијабилните каматни стапки во активата и пасивата:                                                                                                                     |                     |                       |                                        |                                          |
| Промена на каматните стапки за 100 базични поени                                                                                                                                       | (9.900)             | 8.576.726             | 57.206.902                             | 14,99%                                   |
| Промена на каматните стапки за 200 базични поени                                                                                                                                       | (21.699)            | 8.564.927             | 57.206.902                             | 14,97%                                   |
| Промена на каматните стапки за 300 базични поени                                                                                                                                       | (34.835)            | 8.551.791             | 57.206.902                             | 14,95%                                   |
| Ризик од промена на пазарната цена кај вложувањата во сопственички хартии од вредност (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото) |                     |                       |                                        |                                          |

**ХАЛК БАНКА АД Скопје****Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***2. Управување со ризиците (продолжение)****2.3 Пазарен ризик (продолжение)****2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик (продолжение)****Б Анализа на вредноста изложена на пазарен ризик за портфолиото за тргување**

|                                                                 | тековна година 2021     |                   |                               |                             | претходна година 2020   |                   |                               |                             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|                                                                 | состојба на 31 декември | просечна вредност | највисока вредност (максимум) | најниска вредност (минимум) | состојба на 31 декември | просечна вредност | највисока вредност (максимум) | најниска вредност (минимум) |
| <i>во илјади денари</i>                                         |                         |                   |                               |                             |                         |                   |                               |                             |
| Вредност изложена на ризик кај каматоносните инструменти        | -                       | -                 | -                             | -                           | -                       | -                 | -                             | -                           |
| Вредност изложена на ризик кај инструментите во странска валута | -                       | -                 | -                             | -                           | -                       | -                 | -                             | -                           |
| Вредност изложена на ризик кај сопственичките инструменти       | -                       | -                 | -                             | -                           | -                       | -                 | -                             | -                           |
| Варијанса (ефект на нетирање)                                   | -                       | -                 | -                             | -                           | -                       | -                 | -                             | -                           |
| <b>Вкупно</b>                                                   | -                       | -                 | -                             | -                           | -                       | -                 | -                             | -                           |

Согласно “Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот” Групата не утврдува капитал потребен за покривање на пазарните ризици за портфолиото за тргување, поради што на 31 декември 2021 и 2020 година не изврши анализа на вредност на изложеноста на пазарен ризик за портфолиото за тргување.

**2. Управување со ризиците (продолжение)****2.3 Пазарен ризик (продолжение)****2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување)****А Анализа на чувствителноста на промени на каматните стапки****ИЗВЕШТАЈ**

за промена на економската вредност за позиции од портфолиото на банкарски активности на 31.12.2021 година

во илјади денари

|     | Позиција                                                                                                                                        | Валута     | Износ             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|     | <b>1</b>                                                                                                                                        | <b>2</b>   | <b>3</b>          |
| 1.1 | НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД кл ЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)                                                                                | МКД кл ЕУР | 670.912           |
| 1.2 | НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД кл УСД (ФКС + ВКС + ПКС)                                                                                | МКД кл УСД | 294               |
| 1.3 | НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА ЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)                                                                                       | ЕУР        | (132.640)         |
| 1.4 | НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД (ФКС + ВКС + ПКС)                                                                                       | МКД        | 364.877           |
| 1.5 | НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА остан (ФКС + ВКС + ПКС)                                                                                     | Останато   | 112               |
| 1.6 | НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА УСД (ФКС + ВКС + ПКС)                                                                                       | УСД        | (1.784)           |
| 2   | <b>ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ - ПРОМЕНА НА ЕКОНОМСКАТА ВРЕДНОСТ НА ПОРТФОЛИОТО НА БАНКАРСКИ АКТИВНОСТИ (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6)</b> |            | <b>901.771</b>    |
| 3   | СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА                                                                                                                              |            | <b>10.333.982</b> |
| 4   | <b>ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ/СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА (2/3*100)</b>                                                                                 |            | <b>8,73%</b>      |

**ИЗВЕШТАЈ**

за промена на економската вредност за позиции од портфолиото на банкарски активности на 31.12.2020 година

во илјади денари

|     | Позиција                                                                                                                                        | Валута     | Износ            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
|     | <b>1</b>                                                                                                                                        | <b>2</b>   | <b>3</b>         |
| 1.1 | НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД кл ЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)                                                                                | МКД кл ЕУР | <b>472.821</b>   |
| 1.2 | НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД кл УСД (ФКС + ВКС + ПКС)                                                                                | МКД кл УСД | <b>417</b>       |
| 1.3 | НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА ЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)                                                                                       | ЕУР        | <b>(83.601)</b>  |
| 1.4 | НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД (ФКС + ВКС + ПКС)                                                                                       | МКД        | <b>177.490</b>   |
| 1.5 | НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА остан (ФКС + ВКС + ПКС)                                                                                     | останато   | <b>576</b>       |
| 1.6 | НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА УСД (ФКС + ВКС + ПКС)                                                                                       | УСД        | <b>(1.340)</b>   |
| 2   | <b>ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ - ПРОМЕНА НА ЕКОНОМСКАТА ВРЕДНОСТ НА ПОРТФОЛИОТО НА БАНКАРСКИ АКТИВНОСТИ (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6)</b> |            | <b>566.363</b>   |
| 3   | СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА                                                                                                                              |            | <b>8.586.626</b> |
| 4   | <b>ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ/СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА (2/3*100)</b>                                                                                 |            | <b>6.60%</b>     |

**ХАЛК БАНКА АД Скопје****Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***2. Управување со ризиците (продолжение)****2.3 Пазарен ризик (продолжение)****2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување) (продолжение)****Б Анализа на усогласеноста на каматните стапки**

| <i>во илјади денари</i>                                                                                            |  | до 1 месец        | од 1 до 3 месеци | од 3 до 12 месеци | од 1 до 2 години | од 2 до 5 години | над 5 години     | Вкупно<br>каматносни<br>средства / обврски |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------|
| <b>2021 (тековна година)</b>                                                                                       |  |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                                            |
| <b>Финансиски средства</b>                                                                                         |  |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                                            |
| Парични средства и парични еквиваленти                                                                             |  | 2.054.942         | -                | -                 | -                | -                | -                | 2.054.942                                  |
| Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање |  | -                 | -                | -                 | -                | -                | -                | -                                          |
| Кредити на и побарувања од банки                                                                                   |  | -                 | -                | 340.000           | -                | -                | -                | 340.000                                    |
| Кредити на и побарувања од други комитенти                                                                         |  | 19.790.146        | 1.900.395        | 10.668.748        | 6.167.670        | 5.033.894        | 5.146.547        | 48.707.400                                 |
| Вложувања во хартии од вредност                                                                                    |  | 259.941           | 938.983          | 3.092.147         | 775.222          | 2.845.652        | 334.071          | 8.246.016                                  |
| Останата неспомната каматочувствителна актива                                                                      |  | -                 | -                | -                 | -                | -                | -                | -                                          |
| <b>Вкупно каматочувствителни финансиски средства</b>                                                               |  | <b>22.105.029</b> | <b>2.839.378</b> | <b>14.100.895</b> | <b>6.942.892</b> | <b>7.879.546</b> | <b>5.480.618</b> | <b>59.348.358</b>                          |
| <b>Финансиски обврски</b>                                                                                          |  |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                                            |
| Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање  |  | -                 | -                | -                 | -                | -                | -                | -                                          |
| Депозити на банки                                                                                                  |  | 3.297.045         | -                | -                 | -                | -                | -                | 3.297.045                                  |
| Депозити на други комитенти                                                                                        |  | 3.072.990         | 1.511.307        | 11.100.653        | 6.271.738        | 3.456.116        | 19.938           | 25.432.742                                 |
| Издадени должнички хартии од вредност                                                                              |  | -                 | -                | -                 | -                | -                | -                | -                                          |
| Обврски по кредити                                                                                                 |  | 1.499.284         | 617.122          | 1.675.523         | 348.521          | 484.812          | 348.046          | 4.973.308                                  |
| Субординирани обврски и хибридни инструменти                                                                       |  | -                 | -                | -                 | -                | -                | -                | -                                          |
| Останати неспомнати каматочувствителни обврски                                                                     |  | -                 | -                | -                 | -                | -                | -                | -                                          |
| <b>Вкупно каматочувствителни финансиски обврски</b>                                                                |  | <b>7.869.319</b>  | <b>2.128.429</b> | <b>12.776.176</b> | <b>6.620.259</b> | <b>3.940.928</b> | <b>367.984</b>   | <b>33.703.095</b>                          |
| <b>Нето билансна позиција</b>                                                                                      |  | <b>14.235.710</b> | <b>710.949</b>   | <b>1.324.719</b>  | <b>322.633</b>   | <b>3.938.618</b> | <b>5.112.634</b> | <b>25.645.263</b>                          |
|                                                                                                                    |  | -                 | -                | -                 | -                | -                | -                | -                                          |
| Вонбилансни каматочувствителни активни позиции                                                                     |  | -                 | -                | -                 | -                | -                | -                | -                                          |
| Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции                                                                     |  | -                 | -                | -                 | -                | -                | -                | -                                          |
| <b>Нето вонбилансна позиција</b>                                                                                   |  | -                 | -                | -                 | -                | -                | -                | -                                          |
| <b>Вкупна нето-позиција</b>                                                                                        |  | <b>14.235.710</b> | <b>710.949</b>   | <b>1.324.719</b>  | <b>322.633</b>   | <b>3.938.618</b> | <b>5.112.634</b> | <b>25.645.263</b>                          |

**ХАЛК БАНКА АД Скопје****Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***2.3 Пазарен ризик (продолжение)****2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување) (продолжение)****Б Анализа на усогласеноста на каматните стапки (продолжение)***во илјади денари***2020 (претходна година)****Финансиски средства**

Парични средства и парични еквиваленти  
 Финансиски средства по објективна вредност преку  
 билансот на успех, определени како такви при  
 почетното признавање  
 Кредити на и побарувања од банки  
 Кредити на и побарувања од други комитенти  
 Вложувања во хартии од вредност  
 Останата неспомната каматочувствителна актива

**Вкупно каматочувствителни финансиски средства****Финансиски обврски**

Финансиски обврски по објективна вредност преку  
 билансот на успех определени како такви при  
 почетното признавање  
 Депозити на банки  
 Депозити на други комитенти  
 Издадени должнички хартии од вредност  
 Обврски по кредити  
 Субординирани обврски и хибридни инструменти  
 Останати неспомнати каматочувствителни обврски

**Вкупно каматочувствителни финансиски обврски****Нето билансна позиција**

Вонбилансни каматочувствителни активни позиции

Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции

**Нето вонбилансна позиција****Вкупна нето-позиција**

|                                                                                                                    | до 1 месец        | од 1 до 3 месеци | од 3 до 12 месеци | од 1 до 2 години   | од 2 до 5 години | над 5 години     | Вкупно каматноосни средства / обврски |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|
| Парични средства и парични еквиваленти                                                                             | 6.858.530         | 170.419          | -                 | -                  | -                | -                | <b>7.028.949</b>                      |
| Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање | -                 | -                | -                 | -                  | -                | -                | -                                     |
| Кредити на и побарувања од банки                                                                                   | 5.451             | 50.363           | 88.696            | 33.569             | 4.849            | -                | <b>182.928</b>                        |
| Кредити на и побарувања од други комитенти                                                                         | 16.998.077        | 1.809.903        | 12.336.956        | 3.554.182          | 5.938.051        | 2.839.641        | <b>43.476.810</b>                     |
| Вложувања во хартии од вредност                                                                                    | 348.218           | 887.085          | 2.982.699         | 450.252            | 2.766.294        | -                | <b>7.434.548</b>                      |
| Останата неспомната каматочувствителна актива                                                                      | -                 | -                | -                 | -                  | -                | -                | -                                     |
| <b>Вкупно каматочувствителни финансиски средства</b>                                                               | <b>24.210.276</b> | <b>2.917.770</b> | <b>15.408.351</b> | <b>4.038.003</b>   | <b>8.709.194</b> | <b>2.839.641</b> | <b>58.123.235</b>                     |
| Финансиски обврски                                                                                                 | -                 | -                | -                 | -                  | -                | -                | -                                     |
| Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање   | -                 | -                | -                 | -                  | -                | -                | -                                     |
| Депозити на банки                                                                                                  | 2.807.077         | -                | -                 | -                  | -                | -                | <b>2.807.077</b>                      |
| Депозити на други комитенти                                                                                        | 2.662.151         | 2.042.869        | 10.345.365        | 5.829.842          | 3.089.594        | 27.656           | <b>23.997.477</b>                     |
| Издадени должнички хартии од вредност                                                                              | -                 | -                | -                 | -                  | -                | -                | -                                     |
| Обврски по кредити                                                                                                 | 1.596.947         | 617.624          | 2.169.207         | 369.172            | 704.898          | 479.937          | <b>5.937.785</b>                      |
| Субординирани обврски и хибридни инструменти                                                                       | -                 | -                | -                 | -                  | -                | -                | -                                     |
| Останати неспомнати каматочувствителни обврски                                                                     | -                 | -                | -                 | -                  | -                | -                | -                                     |
| <b>Вкупно каматочувствителни финансиски обврски</b>                                                                | <b>7.066.175</b>  | <b>2.660.493</b> | <b>12.514.572</b> | <b>6.199.014</b>   | <b>3.794.492</b> | <b>507.593</b>   | <b>32.742.339</b>                     |
| <b>Нето билансна позиција</b>                                                                                      | <b>17.144.101</b> | <b>257.277</b>   | <b>2.893.779</b>  | <b>(2.161.011)</b> | <b>4.914.702</b> | <b>2.332.048</b> | <b>25.380.896</b>                     |
| Вонбилансни каматочувствителни активни позиции                                                                     | -                 | -                | -                 | -                  | -                | -                | -                                     |
| Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции                                                                     | -                 | -                | -                 | -                  | -                | -                | -                                     |
| <b>Нето вонбилансна позиција</b>                                                                                   | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>                              |
| <b>Вкупна нето-позиција</b>                                                                                        | <b>17.144.101</b> | <b>257.277</b>   | <b>2.893.779</b>  | <b>(2.161.011)</b> | <b>4.914.702</b> | <b>2.332.048</b> | <b>25.380.896</b>                     |

## **2. Управување со ризиците (продолжение)**

### **2.3 Пазарен ризик (продолжение)**

#### **2.3.3 Валутен ризик**

Валутен ризик е ризик од загуба поради промена на меѓу валутните курсеви и/или промена на вредноста на денарот кон вредноста на другите странски валути.

Изложеноста на валутен ризик зависи од износот на билансните и вонбилансните позиции кои се деноминирани во девизи или во денари со валутна клаузула, како и движењето на меѓу валутните курсеви и/или промена на вредноста на денарот кон вредноста на другите странски валути.

Целта на Групата во управувањето со валутниот ризик е максимизирање на стабилноста и профитабилноста, преку применување на оптимална валутна структура на средствата и обврските

Банката има воспоставено Политика за управување со валутен ризик, која е усвоена од страна на Надзорниот одбор и истата редовно се ревидира на годишна основа. Политиката ги дефинира основните цели, оценка на капацитетот на Групата за преземање валутен ризик и оценка на профилот на ризичност, организациска поставеност на функцијата за управување со валутниот ризик, основни елементи на управување со валутен ризик, односно системот за управување со валутен ризик и процесот на управување со валутниот ризик, прифатливи инструменти за заштита од или намалување на валутниот ризик, внатрешна контрола и основни елементи на процесот на интерно утврдување и оценка на потребната адекватност на капиталот на Групата.

Методите за мерење на валутниот ризик вклучуваат: анализа на изложеноста на валутен ризик по позиции и збирно, валутна структура на Билансот на состојба, валутна структура на девизните средства, стрес-тестирање и други методи.

Главниот принцип на политиката на Групата за управување со валутниот ризик е да оствари и одржува усогласеност на нејзините побарувања во странска валута (средства во странска валута), како минимум, во износ од нејзините вкупни обврски во странска валута (обврски во странска валута). Исто така, овој однос се одржува и од перспектива на достасаноста на обврските и побарувањата во странска валута. Ваквиот однос во Билансот на Состојба обезбедува дека Банката е во состојба да ги покрива загубите од курсни разлики кои потекнуваат од нејзините обврски преку курсните разлики кои произлегуваат од нејзините побарувања, дури и во услови на чести промени на девизните курсеви. Табелите подолу ја сумираат нето девизната позиција на монетарните средства и обврски на Групата на 31 декември 2021 и 2020 година.

**ХАЛК БАНКА АД Скопје****Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***2. Управување со ризиците (продолжение)****2.3 Пазарен ризик (продолжение)****2.3.3 Валутен ризик**

|                                                                                                                    | МКД               | ЕУР               | УСД              | наведете ги одделно валутите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните монетарни средства/обврски |   |   |   |   | Други валути     | Вкупно            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------------------|-------------------|
|                                                                                                                    |                   |                   |                  |                                                                                                     |   |   |   |   |                  |                   |
| <i>во илјади денари</i>                                                                                            |                   |                   |                  |                                                                                                     |   |   |   |   |                  |                   |
| <b>2021 (тековна година)</b>                                                                                       |                   |                   |                  |                                                                                                     |   |   |   |   |                  |                   |
| <b>Монетарни средства</b>                                                                                          |                   |                   |                  |                                                                                                     |   |   |   |   |                  |                   |
| Парични средства и парични еквиваленти                                                                             | 5.850.471         | 4.701.233         | 150.091          | -                                                                                                   | - | - | - | - | 395.106          | 11.096.901        |
| Средства за тргување                                                                                               | 107.703           | -                 | -                | -                                                                                                   | - | - | - | - | -                | 107.703           |
| Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање | -                 | -                 | -                | -                                                                                                   | - | - | - | - | -                | -                 |
| Дериватни средства чувани за управување со ризик                                                                   | -                 | -                 | -                | -                                                                                                   | - | - | - | - | -                | -                 |
| Кредити на и побарувања од банки                                                                                   | 338.379           | -                 | -                | -                                                                                                   | - | - | - | - | -                | 338.379           |
| Кредити на и побарувања од други комитенти                                                                         | 24.067.770        | 25.199.258        | 10.621           | -                                                                                                   | - | - | - | - | -                | 49.277.649        |
| Вложувања во хартии од вредност                                                                                    | 8.232.807         | 95.987            | -                | -                                                                                                   | - | - | - | - | -                | 8.328.794         |
| Вложувања во придружени друштва                                                                                    | -                 | -                 | -                | -                                                                                                   | - | - | - | - | -                | -                 |
| Побарувања за данок на добивка (тековен)                                                                           | 13.949            | -                 | -                | -                                                                                                   | - | - | - | - | -                | 13.949            |
| Останати побарувања                                                                                                | 1.112.293         | 317.045           | 58               | -                                                                                                   | - | - | - | - | 1.549            | 1.430.945         |
| Заложени средства                                                                                                  | -                 | -                 | -                | -                                                                                                   | - | - | - | - | -                | -                 |
| Одложени даночни средства                                                                                          | -                 | -                 | -                | -                                                                                                   | - | - | - | - | -                | -                 |
| <b>Вкупно монетарни средства</b>                                                                                   | <b>39.723.372</b> | <b>30.313.523</b> | <b>160.770</b>   | -                                                                                                   | - | - | - | - | <b>396.655</b>   | <b>70.594.320</b> |
| <b>Монетарни обврски</b>                                                                                           |                   |                   |                  |                                                                                                     |   |   |   |   |                  |                   |
| Обврски за тргување                                                                                                | -                 | -                 | -                | -                                                                                                   | - | - | - | - | -                | -                 |
| Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање  | -                 | -                 | -                | -                                                                                                   | - | - | - | - | -                | -                 |
| Дериватни обврски чувани за управување со ризик                                                                    | -                 | -                 | -                | -                                                                                                   | - | - | - | - | -                | -                 |
| Депозити на банки                                                                                                  | 2.978             | 3.974.086         | 71.012           | -                                                                                                   | - | - | - | - | 34.671           | 4.082.747         |
| Депозити на други комитенти                                                                                        | 30.027.649        | 20.557.565        | 738.108          | -                                                                                                   | - | - | - | - | 507.677          | 51.830.999        |
| Издадени должнички хартии од вредност                                                                              | -                 | -                 | -                | -                                                                                                   | - | - | - | - | -                | -                 |
| Обврски по кредити                                                                                                 | -                 | 4.972.161         | -                | -                                                                                                   | - | - | - | - | -                | 4.972.161         |
| Субординирани обврски                                                                                              | -                 | -                 | -                | -                                                                                                   | - | - | - | - | -                | -                 |
| Обврски за данок на добивка (тековен)                                                                              | -                 | -                 | -                | -                                                                                                   | - | - | - | - | -                | -                 |
| Одложени даночни обврски                                                                                           | -                 | -                 | -                | -                                                                                                   | - | - | - | - | -                | -                 |
| Останати обврски                                                                                                   | 477.542           | 212.486           | 5.135            | -                                                                                                   | - | - | - | - | 3.153            | 698.316           |
| <b>Вкупно монетарни обврски</b>                                                                                    | <b>30.508.169</b> | <b>29.716.298</b> | <b>814.255</b>   | -                                                                                                   | - | - | - | - | <b>545.501</b>   | <b>61.584.223</b> |
| <b>Нето-позиција</b>                                                                                               | <b>9.215.203</b>  | <b>597.225</b>    | <b>(653.485)</b> | -                                                                                                   | - | - | - | - | <b>(148.846)</b> | <b>9.010.097</b>  |



**ХАЛК БАНКА АД Скопје****Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***2. Управување со ризиците (продолжение)****2.3 Пазарен ризик (продолжение)****2.3.3 Валутен ризик (продолжение)**

|                                                                                                                    | МКД               | ЕУР               | УСД              | наведете ги одделно валутите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните монетарни средства/ обврски |   |   |   |   | Други валути    | Вкупно            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------|-------------------|
|                                                                                                                    |                   |                   |                  |                                                                                                      |   |   |   |   |                 |                   |
| <b>2020 (претходна година)</b>                                                                                     |                   |                   |                  |                                                                                                      |   |   |   |   |                 |                   |
| <b>Монетарни средства</b>                                                                                          |                   |                   |                  |                                                                                                      |   |   |   |   |                 |                   |
| Парични средства и парични еквиваленти                                                                             | 8.659.019         | 2.513.275         | 126.195          | -                                                                                                    | - | - | - | - | 443.832         | 11.742.321        |
| Средства за тргување                                                                                               | 117.014           | -                 | -                | -                                                                                                    | - | - | - | - | -               | 117.014           |
| Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање | -                 | -                 | -                | -                                                                                                    | - | - | - | - | -               | -                 |
| Дериватни средства чувани за управување со ризик                                                                   | -                 | -                 | -                | -                                                                                                    | - | - | - | - | -               | -                 |
| Кредити на и побарувања од банки                                                                                   | 182.928           | -                 | -                | -                                                                                                    | - | - | - | - | -               | 182.928           |
| Кредити на и побарувања од други комитенти                                                                         | 18.217.629        | 25.751.543        | 9.320            | -                                                                                                    | - | - | - | - | -               | 43.978.492        |
| Вложувања во хартии од вредност                                                                                    | 7.415.164         | 99.457            | -                | -                                                                                                    | - | - | - | - | 162             | 7.514.783         |
| Вложувања во придружени друштва                                                                                    | -                 | -                 | -                | -                                                                                                    | - | - | - | - | -               | -                 |
| Побарувања за данок на добивка (тековен)                                                                           | 22.015            | -                 | -                | -                                                                                                    | - | - | - | - | -               | 22.015            |
| Останати побарувања                                                                                                | 982.267           | 292.254           | 196              | -                                                                                                    | - | - | - | - | 1.034           | 1.275.751         |
| Заложени средства                                                                                                  | -                 | -                 | -                | -                                                                                                    | - | - | - | - | -               | -                 |
| Одложени даночни средства                                                                                          | -                 | -                 | -                | -                                                                                                    | - | - | - | - | -               | -                 |
| <b>Вкупно монетарни средства</b>                                                                                   | <b>35.596.036</b> | <b>28.656.529</b> | <b>135.711</b>   | -                                                                                                    | - | - | - | - | <b>445.028</b>  | <b>64.833.304</b> |
| <b>Монетарни обврски</b>                                                                                           |                   |                   |                  |                                                                                                      |   |   |   |   |                 |                   |
| Обврски за тргување                                                                                                | -                 | -                 | -                | -                                                                                                    | - | - | - | - | -               | -                 |
| Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање  | -                 | -                 | -                | -                                                                                                    | - | - | - | - | -               | -                 |
| Дериватни обврски чувани за управување со ризик                                                                    | -                 | -                 | -                | -                                                                                                    | - | - | - | - | -               | -                 |
| Депозити на банки                                                                                                  | 2.851             | 3.469.002         | 59.278           | -                                                                                                    | - | - | - | - | 34.030          | 3.565.161         |
| Депозити на други комитенти                                                                                        | 29.480.318        | 17.063.801        | 527.922          | -                                                                                                    | - | - | - | - | 439.852         | 47.511.893        |
| Издадени должнички хартии од вредност                                                                              | -                 | -                 | -                | -                                                                                                    | - | - | - | - | -               | -                 |
| Обврски по кредити                                                                                                 | -                 | 5.935.096         | -                | -                                                                                                    | - | - | - | - | -               | 5.935.096         |
| Субординирани обврски                                                                                              | -                 | -                 | -                | -                                                                                                    | - | - | - | - | -               | -                 |
| Обврски за данок на добивка (тековен)                                                                              | -                 | -                 | -                | -                                                                                                    | - | - | - | - | -               | -                 |
| Одложени даночни обврски                                                                                           | -                 | -                 | -                | -                                                                                                    | - | - | - | - | -               | -                 |
| Останати обврски                                                                                                   | 400.421           | 197.556           | 2.944            | -                                                                                                    | - | - | - | - | 10.027          | 610.948           |
| <b>Вкупно монетарни обврски</b>                                                                                    | <b>29.883.590</b> | <b>26.665.455</b> | <b>590.144</b>   | -                                                                                                    | - | - | - | - | <b>483.909</b>  | <b>57.623.098</b> |
| <b>Нето-позиција</b>                                                                                               | <b>5.712.446</b>  | <b>1.991.074</b>  | <b>(454.433)</b> | -                                                                                                    | - | - | - | - | <b>(38.881)</b> | <b>7.210.206</b>  |

## **2. Управување со ризиците (продолжение)**

### **2.4. Оперативен ризик**

Оперативен ризик е ризик од загуба поради несоодветни или слаби интерни процеси, несоодветни лица и несоодветни или слаби системи на Групата, како и надворешни настани.

Групата има воспоставено Политика за управување со оперативниот ризик, која е усвоена од страна на Надзорниот Одбор на Групата. Во политиката се дефинирани основните цели, управување со оперативниот ризик (системи и процеси на управување со оперативниот ризик), организациска поставеност, систем на известување, внатрешна контрола и сл.), како и мерење и следење на оперативниот ризик (клучни ризични индикатори, евалуација на оперативниот ризик).

Во рамките на стратегијата за управување со ризици Групата го има дефинирано прифатливото ниво на изложеност на оперативниот ризик.

За целите на пресметката на адекватност на капитал, Групата користи пристап на базичен индикатор за утврдување на капиталот потребен за покривање на оперативен ризик.

## **3. Адекватност на капиталот**

НБРСМ како главен регулатор во банкарскиот сектор ја следи адекватноста на капиталот на Банката во целина. Банката е под директна супервизија од страна на регулаторот.

Банката е должна да располага со адекватно ниво на сопствени средства во зависност од природата, видот и обемот на финансиските активности и висината на ризиците кои произлегуваат од извршувањето на овие активности (адекватност на капиталот).

Банката е должна да работи на начин кој ќе овозможи постојано да биде способна и да ги исполни сите обврски (солвентност).

Банката е должна да одржува стапка на адекватност на капиталот која не може да биде пониска од 8% од сопствените средства на Банката, наспроти вкупната актива пондерирана според ризик. На овој износ НБРСМ има утврдено капитален додаток од 4%, со што минималното потребно ниво на капитал за 2021 година изнесуваше 12%. Согласно насоките од регулаторот, капиталниот додаток за 2022 година е зголемен за 25 базични поени и изнесува 4,25%. Според тоа минималното потребно ниво на капитал за 2022 година изнесува 12,25%. Вкупната актива пондерирана според ризикот претставува збир на активата пондерирана според кредитниот ризик, валутниот ризик, пазарниот и оперативниот ризик.

Сопствените средства претставуваат збир од основниот капитал и дополнителниот капитал. При тоа основниот капитал се состои од редовен основен капитал (РОК) и додатен основен капитал (ДОК), а Банката е должна да одржува најмалку:

- Стапка на РОК во износ од 4,5% од активата пондерирана според ризиците, и
- Стапка на основниот капитал во износ од 6% од активата пондерирана според ризиците.

РОК вклучува капитални инструменти од РОК, премија од продажбата на капиталните инструменти, задолжителна општа резерва, зголемување на резервите врз основа на распределба на ревалоризациската резерва, задржана нераспоредена добивка којашто не е оптоварена со какви било идни обврски, која е искажана во билансот на состојба на Банката и е потврдена со одлука на Собранието на акционери на Банката, тековна добивка или добивка на крајот од годината, доколку се исполнети условите согласно регулативата, како и збирната сеопфатна добивка или загуба, која ги опфаќа останатите добивки или загуби кои не се прикажани во билансот на успех на Банката.

### **3. Адекватност на капиталот (продолжение)**

Одбитни ставки од РОК се загубата на крајот на годината или тековна загуба, нематеријалните средства, одложените даночни средства коишто зависат од идната профитабилност на Банката, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од редовниот основен капитал (откупени сопствени акции), вклучувајќи ги и капиталните инструменти за кои Банката има обврска да ги купи, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од редовниот основен капитал на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во Банката коишто вештачки ги зголемуваат нејзините сопствени средства, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од редовниот основен капитал на лица од финансискиот сектор во кои Банката нема значајно вложување, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од редовниот основен капитал на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување, со исклучок на оние кои се држат до пет дена, износот на одбитни ставки од додатниот основен капитал, што го надминува вкупниот износ на додатен основен капитал, вложувања во нефинансиски институции, трошоци за данок коишто можат да се утврдат во моментот на пресметката, разлика помеѓу исправката на вредност и посебната резерва утврдена од страна на банката и потребниот износ на исправката на вредноста и посебната резерва, согласно со регулативата за кредитен ризик на НБРСМ.

ДОК вклучува капитални инструменти од ДОК, премија од капиталните инструменти од ДОК, хибридни инструменти.

Одбитни ставки од ДОК износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од додатниот основен капитал, вклучувајќи ги и капиталните инструменти за кои Банката има договорна обврска да ги купи, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од додатниот основен капитал на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката со кои вештачки се зголемуваат нејзините сопствени средства, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од додатниот основен капитал на лица од финансискиот сектор во кои Банката нема значајно вложување, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од додатниот основен капитал на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување, со исклучок на оние коишто се држат до пет дена, износ на одбитни ставки од дополнителниот капитал, којшто го надминува вкупниот износ на дополнителен капитал, трошоци за данок коишто можат да се утврдат во моментот на пресметката.

Дополнителниот капитал вклучува капитални инструменти од дополнителниот капитал, субординирани кредити и премија од капитални инструменти од дополнителниот капитал.

Одбитни ставки од дополнителниот капитал се износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во сопствени инструменти од дополнителниот капитал, вклучувајќи ги и инструментите за кои банката има договорна обврска да ги купи, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од дополнителниот капитал на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во Банката со кои вештачки се зголемуваат нејзините сопствени средства, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од дополнителниот капитал на лица од финансискиот сектор во кои Банката нема значајно вложување, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од дополнителниот капитал на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување, со исклучок на оние коишто се држат до пет дена.

**3. Адекватност на капиталот (продолжение)**

Покрај законските барања за висината на адекватноста на капиталот, во Законот за банки предвидено е исполнување на капитални барања за дополнителни заштитни слоеви на капиталот. Основната причина за постоењето на заштитните слоеви на капиталот е да се овозможи зајакнување на солвентната позиција на банките и нивна поголема отпорност на непредвидени загуби во работењето. На тој начин се зајакнува и стабилноста и сигурноста на банкарскиот систем, но и на целокупниот финансиски систем. Станува збор за четири вида заштитни слоеви на капиталот:

- заштитен слој за зачувување на капиталот утврден на ниво од 2,5% од активата пондерирана според ризиците. Сите банки во земјата се должни постојано да го одржуваат заштитниот слој за зачувување на капиталот во висина од 2,5% од активата пондерирана според ризиците. Овој заштитен слој е пропишан со Законот за банките, се однесува на сите банки во земјата и за неговото воведување нема посебна методологија. Во текот на 2021 година, заштитниот слој за зачувување на капиталот изнесуваше 2,5% од активата пондерирана според ризиците;
- противцикличен заштитен слој на капиталот кој може да изнесува до 2,5% од активата пондерирана според ризиците, но и повеќе во зависност од други системски фактори/индикатори. Овој заштитен слој се воведува или зголемува во периоди на значаен кредитен раст, а се намалува или ослободува во периодите кога ќе се промени кредитниот циклус. НБРСМ е должна на квартална основа да ја утврдува потребната стапка на противцикличен заштитен слој на капиталот за изложеностите во Република Северна Македонија и да ја објави нејзината висина, заедно со датумот на примена, доколку е таа поголема од 0%. Во текот на 2021 година, НБРСМ нема утврдено противцикличен заштитен слој на капиталот;
- заштитен слој на капиталот за системски значајни банки кој може да се движи од 1% до 3,5% од активата пондерирана според ризиците. Целта на заштитниот слој на капиталот за системски значајни банки е да ја зголеми отпорноста на банките коишто се идентификувани како системски значајни банки на неочекувани шокови или загуби коишто можат да настанат во текот на нивното работење. НБРСМ врз основа на пропишаната методологија ги идентификува системски значајните банки и за истото соодветно известува. Во текот на 2021 година, заштитниот слој на капиталот за Банката како системски значајна банки изнесуваше 1,0%. Започнувајќи од март 2022 година, овој заштитен слој се зголемува согласно барањата од регулаторот и изнесува 1,5%;
- системски заштитен слој на капиталот којшто може да се движи од 1% до 3% од активата пондерирана според ризиците и се воведува од страна на гувернерот на Народната банка заради ограничување на ризикот од нарушување на финансискиот систем или на домашната економија. Овој заштитен слој на капиталот може да биде различен за различни банки или групи банки. Во текот на 2021 година, НБРСМ нема утврдено системски заштитен слој на капиталот.

**ХАЛК БАНКА АД Скопје****Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***3. Адекватност на капиталот (продолжение)**

Политика на раководството на Банката е да одржува стабилност на капиталот за да ја одржи довербата на инвеститорите, кредиторите и пазарот и да го поддржи идниот развој на бизнисот. Банката, исто така, го има во предвид влијанието кое нивото на капиталот го има на повратот на акционерите како и потребата да одржува сооднос помеѓу повисоките поврати и повисоката задолженост и предностите и сигурноста обезбедени со цврста позиција на капиталот.

Регулираните активности на Банката се во согласност со сите надворешни, пропишани барања во текот на периодот.

**3.1 Извештај за сопствените средства**

| Ред.бр.    | Опис                                                                                                                                                        | 2021              | 2020             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>A1.</b> | <b>Сопствени средства</b>                                                                                                                                   | <b>10.333.982</b> | <b>8.586.626</b> |
| A2.        | Основен капитал                                                                                                                                             | 10.314.437        | 8.567.081        |
| A3.        | Редовен основен капитал (РОК)                                                                                                                               | 10.314.437        | 8.567.081        |
| A3.1       | Позиции во РОК                                                                                                                                              | 10.386.110        | 8.617.224        |
| A3.1.1.    | Капитални инструменти од РОК                                                                                                                                | 9.156.910         | 7.926.910        |
| A3.1.2.    | Премија од капиталните инструменти од РОК                                                                                                                   | 306.309           | 306.309          |
| A3.1.3.    | Задолжителна општа резерва (општ резервен фонд)                                                                                                             | 474.175           | 287.772          |
| A3.1.4.    | Задржана нераспоредена добивка                                                                                                                              | 376.938           | 6.938            |
| A3.1.5     | (-) Акумулирана загуба од претходни години                                                                                                                  | -                 | -                |
| A3.1.6.    | Тековна добивка или добивка на крајот на годината                                                                                                           | -                 | -                |
| A3.1.7.    | Кумулативна сеопфатна добивка или загуба                                                                                                                    | 71.778            | 89.295           |
| A3.2.      | (-) Одбитни ставки од РОК                                                                                                                                   | (71.673)          | (50.143)         |
| A3.2.01.   | (-) Загуба на крајот на годината или тековна загуба                                                                                                         | -                 | -                |
| A3.2.02.   | (-) Нематеријални средства                                                                                                                                  | (71.673)          | (49.981)         |
| A3.2.03.   | (-) Одложени даночни средства коишто зависат од идната профитабилност на банката                                                                            | -                 | -                |
| A3.2.04.   | (-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК                                                                                                     | -                 | -                |
| A3.2.04.1. | (-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК                                                                                            | -                 | -                |
| A3.2.04.2. | (-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК                                                                                          | -                 | -                |
| A3.2.04.3. | (-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК                                                                                          | -                 | -                |
| A3.2.04.4. | (-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК за кои банката има договорна обврска да ги купи                                                     | -                 | -                |
| A3.2.05.   | (-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката | -                 | (162)            |
| A3.2.06.   | (-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор во кои банката нема значајно вложување       | -                 | -                |
| A3.2.07.   | (-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување        | -                 | -                |
| A3.2.08.   | (-) Износ на одбитни ставки од ДОК којшто го надминува вкупниот износ на ДОК                                                                                | -                 | -                |
| A3.2.09.   | (-) Износ на надминувањето на лимитите за вложувања во нефинансиски институции                                                                              | -                 | -                |
| A3.2.10.   | (-) Трошоци за данок                                                                                                                                        | -                 | -                |
| A3.2.11.   | (-) Разлика меѓу висината на потребната и извршената исправка на вредноста/посебната резерва                                                                | -                 | -                |
| A3.3.      | Регулаторни усогласувања на РОК                                                                                                                             | -                 | -                |
| A3.3.1.    | (-) Зголемување на РОК коешто произлегува од позиции на секјуритизација                                                                                     | -                 | -                |
| A3.3.2.    | (-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови                                                                                        | -                 | -                |
| A3.3.3.    | (-) Добивки или (+) загуби од обврски на банката коишто се мерат по објективна вредност                                                                     | -                 | -                |
| A3.3.4.    | (-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност                                                | -                 | -                |
| A3.4.      | Позиции како резултат на консолидација                                                                                                                      | -                 | -                |
| A3.4.1.    | Неконтролирачко (малцинско) учество коешто се признава во РОК на консолидирана основа                                                                       | -                 | -                |
| A3.4.2.    | Останато                                                                                                                                                    | -                 | -                |
| A3.5.      | Други позиции од РОК                                                                                                                                        | -                 | -                |

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**3. Адекватност на капиталот (продолжение)****3.1 Извештај за сопствените средства (продолжение)**

|           |                                                                                                                                                             |        |        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| B4.       | Додатен основен капитал (ДОК)                                                                                                                               | -      | -      |
| B4.1      | Позиции во ДОК                                                                                                                                              | -      | -      |
| B4.1.1.   | Капитални инструменти од ДОК                                                                                                                                | -      | -      |
| B4.1.2.   | Премија од капиталните инструменти од ДОК                                                                                                                   | -      | -      |
| B4.2.     | (-) Одбитни ставки од ДОК                                                                                                                                   | -      | -      |
| B4.2.1.   | (-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК                                                                                                     | -      | -      |
| B4.2.1.1. | (-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК                                                                                            | -      | -      |
| B4.2.1.2. | (-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК                                                                                          | -      | -      |
| B4.2.1.3. | (-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК                                                                                          | -      | -      |
| B4.2.1.4. | (-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК за кои банката има договорна обврска да ги купи                                                     | -      | -      |
| B4.2.2.   | (-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката | -      | -      |
| B4.2.3.   | (-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор во кои банката нема значајно вложување       | -      | -      |
| B4.2.4.   | (-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување        | -      | -      |
| B4.2.5.   | (-) Износ на одбитни ставки од ДК којшто го надминува вкупниот износ на ДК                                                                                  | -      | -      |
| B4.2.6.   | (-) Трошоци за данок                                                                                                                                        | -      | -      |
| B4.3.     | Регулаторни усогласувања на ДОК                                                                                                                             | -      | -      |
| B4.3.1.   | (-) Зголемување на ДОК коешто произлегува од позиции на секјуритизација                                                                                     | -      | -      |
| B4.3.2.   | (-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови                                                                                        | -      | -      |
| B4.3.3.   | (-) Добивки или (+) загуби од обврски на банката коишто се мерат по објективна вредност                                                                     | -      | -      |
| B4.3.4.   | (-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност                                                | -      | -      |
| B4.4.     | Позиции како резултат на консолидација                                                                                                                      | -      | -      |
| B4.4.1.   | (+/-) Прифатлив додатен основен капитал којшто се признава во ДОК на консолидирана основа                                                                   | -      | -      |
| B4.4.2.   | Останато                                                                                                                                                    | -      | -      |
| B4.5.     | Други позиции од ДОК                                                                                                                                        | -      | -      |
| C5.       | Дополнителен капитал (ДК)                                                                                                                                   | 19.545 | 19.545 |
| C5.1.     | Позиции во ДК                                                                                                                                               | 19.545 | 19.545 |
| C5.1.1.   | Капитални инструменти од ДК                                                                                                                                 | -      | -      |
| C5.1.2.   | Субординирани кредити                                                                                                                                       | -      | -      |
| C5.1.3.   | Премија од капитални инструменти од ДК                                                                                                                      | 19.545 | 19.545 |
| C5.2.     | (-) Одбитни ставки од ДК                                                                                                                                    | -      | -      |
| C5.2.1.   | (-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК                                                                                                      | -      | -      |
| C5.2.1.1. | (-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК                                                                                             | -      | -      |
| C5.2.1.2. | (-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК                                                                                           | -      | -      |
| C5.2.1.3. | (-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК                                                                                           | -      | -      |
| C5.2.1.4. | (-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК за кои банката има договорна обврска да ги купи                                                      | -      | -      |
| C5.2.2.   | (-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката                | -      | -      |
| C5.2.3.   | (-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор во кои банката нема значајно вложување                      | -      | -      |
| C5.2.4.   | (-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување                       | -      | -      |

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**3. Адекватност на капиталот (продолжение)****3.1 Извештај за сопствените средства (продолжение)**

|         |                                                                                                              |   |   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| C5.3.   | Регулаторни усогласувања на ДК                                                                               | - | - |
| C5.3.1. | (-) Зголемување на ДК коешто произлегува од позиции на секјуритизација                                       | - | - |
| C5.3.2. | (-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови                                         | - | - |
| C5.3.3. | (-) Добивки или (+) загуби од обврски на банката коишто се мерат по објективна вредност                      | - | - |
| C5.3.4. | (-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност | - | - |
| C5.4.   | Позиции како резултат на консолидација                                                                       | - | - |
| C5.4.1. | Прифатлив дополнителен капитал којшто се признава во ДК на консолидирана основа                              | - | - |
| C5.4.2. | Останато                                                                                                     | - | - |
| C5.5.   | Други позиции од ДК                                                                                          | - | - |

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**3. Адекватност на капиталот (продолжение)****3.2 Извештај за стапката на адекватност на капиталот**

| Ред.бр        | Опис                                                                                             | 2021              | 2020              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I</b>      | <b>АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД КРЕДИТНИОТ РИЗИК</b>                                                |                   |                   |
| <b>1</b>      | Актива пондерирана според кредитниот ризик со примена на стандардизиран пристап                  | 58.631.145        | 51.780.668        |
| <b>2</b>      | Капитал потребен за покривање на кредитниот ризик                                                | 4.690.492         | 4.142.453         |
| <b>II</b>     | <b>АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ВАЛУТНИОТ РИЗИК</b>                                                 |                   |                   |
| <b>3</b>      | Агрегатна девизна позиција                                                                       | 73.949            | 1.719.040         |
| <b>4</b>      | Нето-позиција за злато                                                                           | -                 | -                 |
| <b>5</b>      | Капитал потребен за покривање на валутниот ризик                                                 | -                 | 137.523           |
| <b>6</b>      | Актива пондерирана според валутниот ризик                                                        | -                 | 1.719.040         |
| <b>III</b>    | <b>АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ОПЕРАТИВНИОТ РИЗИК</b>                                              |                   |                   |
| <b>7</b>      | Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на пристапот на базичен индикатор | 323.087           | 296.575           |
| <b>8</b>      | Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на стандардизиран пристап         | -                 | -                 |
| <b>9</b>      | Актива пондерирана според оперативниот ризик                                                     | 4.038.591         | 3.707.190         |
| <b>IV</b>     | <b>АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ДРУГИТЕ РИЗИЦИ</b>                                                  | -                 | -                 |
| <b>10</b>     | Капитал потребен за покривање на ризикот од промена на цените на стоките                         | -                 | -                 |
| <b>11</b>     | Капитал потребен за покривање на пазарните ризици (11.1+11.2+11.3+11.4+11.5)                     | 1.283             | -                 |
| <b>11.1</b>   | Капитал потребен за покривање на позицискиот ризик (11.1+11.1.2+11.1.3+11.1.4)                   | -                 | -                 |
| <b>11.1.1</b> | Капитал за покривање на специфичниот ризик од вложувања во должнички инструменти                 | -                 | -                 |
| <b>11.1.2</b> | Капитал за генералниот ризик од вложувања во должнички инструменти                               | -                 | -                 |
| <b>11.1.3</b> | Капитал за специфичниот ризик од вложувања во сопственички инструменти                           | -                 | -                 |
| <b>11.1.4</b> | Капитал за покривање – генерален ризик од вложување во сопственички инструменти                  | -                 | -                 |
| <b>11.2</b>   | Капитал потребен за покривање на ризикот од порамнување/испорака                                 | -                 | -                 |
| <b>11.3</b>   | Капитал потребен за покривање на ризикот од друга договорна страна                               | 1.283             | -                 |
| <b>11.4</b>   | Капитал потребен за покривање на надминувањето на лимитите на изложеност                         | -                 | -                 |
| <b>11.5</b>   | Капитал потребен за покривање на пазарните ризици од позиции во позицииво опции                  | -                 | -                 |
| <b>12</b>     | Капитал потребен за покривање на други ризици                                                    | 1.283             | -                 |
| <b>13</b>     | Актива пондерирана според други ризици                                                           | 16.041            | -                 |
| <b>V</b>      | <b>АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД РИЗИЦИ</b>                                                          | <b>62.685.778</b> | <b>57.206.902</b> |
| <b>14</b>     | Капитал потребен за покривање на ризиците                                                        | 5.014.862         | 4.576.552         |
| <b>VI</b>     | <b>СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА</b>                                                                        | <b>10.333.982</b> | <b>8.586.626</b>  |
| <b>VII</b>    | <b>АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (VI/V)</b>                                                           | <b>16,49%</b>     | <b>15,01%</b>     |



#### **4. Известување според сегменти**

Известувањето според сегментите се врши според оперативните сегменти на Банката.

Оперативен сегмент е компонента од активностите на Банката за која што се исполнети следниве услови:

- извршува активности како резултат на кои се остваруваат приходи и настануваат трошоци;
- се разгледуваат од страна на Надзорниот одбор на Банката, со цел оценување на остварувањата и носење на одлуки за идните деловни активности на сегментот; и
- достапни се финансиски информации за сегментот.

Банката одделно ги обелоденува информациите за секој значаен оперативен сегмент. Еден сегмент се смета за значаен доколку:

- приходите на сегментот учествуваат со повеќе од 10% во вкупните приходи на Банката;
- износот на добивката или загубата претставува 10% или повеќе од вкупната добивка на сите оперативни сегменти кои што прикажале добивка, или од вкупната загуба на сите оперативни сегменти кои што прикажале загуба;
- вкупните средства на сегментот учествуваат со 10% или повеќе во вкупните средства на Банката;
- раководството оцени дека се значајни за следење за потребите на управување со Банката.

За целите на финансиско известување, Банката групира два или повеќе сегменти во еден оперативен сегмент доколку тие оперативни сегменти се слични во однос на видот на производите и услугите, видот и групата на корисниците на производите и услугите и методите за дистрибуција и понуда на истите. На 31 декември 2021 и 2020 година Банката не изврши групирање на два или повеќе оперативни сегменти во еден.

Оперативните сегменти на Банката се еднакви на деловните линии пропишани со „Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот“ со примена на стандардизираниот пристап за потребите на утврдување на капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик.

Банката обелоденува информации за концентрацијата на деловните активности кон одделни значајни клиенти. Значаен клиент е физичко или правно лице, како и лицата поврзани со него, доколку Банката остварува 10% или повеќе од своите вкупни деловни приходи или деловни расходи. На 31 декември 2021 и 2020 година не постојат значајни клиенти.

Географските подрачја според кои Банката известува се:

- земји-членки на Европската унија;
- други европски земји, надвор од Европската унија;
- земји надвор од Европа, членки на Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД);
- други земји.

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**4. Известување според сегменти (продолжение)****А Оперативни сегменти**

| во илјади денари                                                    | Работа со население | Корпоративно банкарство | Финансиски институции | Вложувања во хартии од вредност | Ликвидност        | Сите останати незначајни оперативни сегменти | Неалоцирано        | Вкупно             |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>2021 (тековна година)</b>                                        |                     |                         |                       |                                 |                   |                                              |                    |                    |
| Нето-приходи/(расходи) од камата                                    | 1.112.051           | 840.218                 | (141.585)             | 99.190                          | (67.787)          | -                                            | -                  | 1.842.087          |
| Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести                      | 232.429             | 660.343                 | (562.237)             | (180)                           | 26.361            | -                                            | (9.386)            | 347.330            |
| Нето-приходи од тргување                                            | -                   | -                       | -                     | 1.662                           | -                 | -                                            | -                  | 1.662              |
| Нето-приходи од други финансиски инструменти                        | -                   | -                       | -                     | -                               | -                 | -                                            | -                  | -                  |
| Останати оперативни приходи                                         | 131.539             | (48.649)                | (4.429)               | 300                             | 2.463             | -                                            | 857.120            | 938.344            |
| Приходи реализирани помеѓу сегментите                               | -                   | -                       | -                     | -                               | -                 | -                                            | -                  | -                  |
| <b>Вкупно приходи по сегмент</b>                                    | <b>1.476.019</b>    | <b>1.451.912</b>        | <b>(708.251)</b>      | <b>100.972</b>                  | <b>(38.963)</b>   | <b>-</b>                                     | <b>847.734</b>     | <b>3.129.423</b>   |
| Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа      | (250.955)           | 77.278                  | 24                    | -                               | (1.360)           | -                                            | (39.533)           | (214.546)          |
| Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа | -                   | -                       | -                     | -                               | -                 | -                                            | (414)              | (414)              |
| Амортизација                                                        | -                   | -                       | -                     | -                               | -                 | -                                            | (275.538)          | (275.538)          |
| Трошоци за реструктурирање                                          | -                   | -                       | -                     | -                               | -                 | -                                            | -                  | -                  |
| Трошоци за вложување во недвижности и опрема                        | -                   | -                       | -                     | -                               | -                 | -                                            | -                  | -                  |
| Останати расходи                                                    | (985.754)           | (174.381)               | 8.669                 | (2.466)                         | (682)             | -                                            | (1.039.051)        | (2.193.665)        |
| <b>Вкупно расходи по сегмент</b>                                    | <b>(1.236.709)</b>  | <b>(97.103)</b>         | <b>8.693</b>          | <b>(2.466)</b>                  | <b>(2.042)</b>    | <b>-</b>                                     | <b>(1.354.536)</b> | <b>(2.684.163)</b> |
| Финансиски резултат по сегмент                                      | 239.310             | 1.354.809               | (699.558)             | 98.506                          | (41.005)          | -                                            | (506.802)          | 445.260            |
| Данок од добивка                                                    |                     |                         |                       |                                 |                   |                                              |                    | (47.175)           |
| <b>Добивка/(загуба) за финансиската година</b>                      |                     |                         |                       |                                 |                   |                                              |                    | <b>398.085</b>     |
| Вкупна актива по сегмент                                            | 24.350.356          | 25.581.870              | 597.846               | 9.465.034                       | 10.300.831        | -                                            | -                  | 70.295.937         |
| Неалоцирана актива по сегмент                                       | -                   | -                       | -                     | -                               | -                 | -                                            | 2.792.058          | 2.792.058          |
| <b>Вкупна актива</b>                                                | <b>24.350.356</b>   | <b>25.581.870</b>       | <b>597.846</b>        | <b>9.465.034</b>                | <b>10.300.831</b> | <b>-</b>                                     | <b>2.792.058</b>   | <b>73.087.995</b>  |
| Вкупно обврски по сегмент                                           | 22.824.993          | 25.456.858              | 5.718.750             | -                               | 7.717.356         | -                                            | -                  | 61.717.957         |
| Неалоцирани обврски по сегмент                                      |                     |                         |                       |                                 |                   |                                              | 875.401            | 875.401            |
| <b>Вкупно обврски</b>                                               | <b>22.824.993</b>   | <b>25.456.858</b>       | <b>5.718.750</b>      | <b>-</b>                        | <b>7.717.356</b>  | <b>-</b>                                     | <b>875.401</b>     | <b>62.593.358</b>  |

**ХАЛК БАНКА АД Скопје****Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***4. Известување според сегменти****А Оперативни сегменти (продолжение)**

| <i>во илјади денари</i>                                             | Работа со население | Корпоративно банкарство | Финансиски институции | Вложувања во хартии од вредност | Ликвидност        | Сите останати незначајни оперативни сегменти | Неалоцирано      | Вкупно             |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>2020 (претходна година)</b>                                      |                     |                         |                       |                                 |                   |                                              |                  |                    |
| Нето-приходи/(расходи) од камата                                    | 896.136             | 814.424                 | (159.491)             | 119.592                         | (56.644)          | -                                            | -                | 1.614.017          |
| Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести                      | 174.307             | 492.854                 | (429.183)             | (172)                           | 12.403            | -                                            | (6.547)          | 243.662            |
| Нето-приходи од тргување                                            | -                   | -                       | -                     | 926                             | (1.281)           | -                                            | -                | (355)              |
| Нето-приходи од други финансиски инструменти                        | -                   | -                       | -                     | -                               | -                 | -                                            | -                | -                  |
| Евидентирани по објективната вредност                               | -                   | -                       | -                     | -                               | -                 | -                                            | -                | -                  |
| Останати оперативни приходи                                         | 102.702             | (91.740)                | 1.653                 | 58.145                          | 2.242             | -                                            | 712.170          | 785.172            |
| Приходи реализирани помеѓу сегментите                               | -                   | -                       | -                     | -                               | -                 | -                                            | -                | -                  |
| <b>Вкупно приходи по сегмент</b>                                    | <b>1.173.145</b>    | <b>1.215.538</b>        | <b>(587.021)</b>      | <b>178.491</b>                  | <b>(43.280)</b>   | <b>-</b>                                     | <b>705.623</b>   | <b>2.642.496</b>   |
| Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа      | (99.041)            | (34.681)                | (13)                  | -                               | 316               | -                                            | (26.088)         | (159.507)          |
| Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа | -                   | -                       | -                     | -                               | -                 | -                                            | (563)            | (563)              |
| Амортизација                                                        | -                   | -                       | -                     | -                               | -                 | -                                            | (201.349)        | (201.349)          |
| Трошоци за реструктурирање                                          | -                   | -                       | -                     | -                               | -                 | -                                            | -                | -                  |
| Трошоци за вложување во недвижности и опрема                        | -                   | -                       | -                     | -                               | -                 | -                                            | -                | -                  |
| Останати расходи                                                    | (818.575)           | (117.284)               | (7.598)               | (64)                            | (289)             | -                                            | (695.341)        | (1.639.151)        |
| <b>Вкупно расходи по сегмент</b>                                    | <b>(917.616)</b>    | <b>(151.965)</b>        | <b>(7.611)</b>        | <b>(64)</b>                     | <b>27</b>         | <b>-</b>                                     | <b>(923.341)</b> | <b>(2.000.570)</b> |
| Финансиски резултат по сегмент                                      | <b>255.529</b>      | <b>1.063.573</b>        | <b>(594.632)</b>      | <b>178.427</b>                  | <b>(43.253)</b>   | <b>-</b>                                     | <b>(217.718)</b> | <b>641.926</b>     |
| Данок од добивка                                                    |                     |                         |                       |                                 |                   |                                              |                  | (63.533)           |
| <b>Добивка/(загуба) за финансиската година</b>                      |                     |                         |                       |                                 |                   |                                              |                  | <b>578.393</b>     |
| Вкупна актива по сегмент                                            | 21.589.139          | 22.917.051              | 565.506               | 8.730.092                       | 10.701.196        | -                                            | -                | 64.502.984         |
| Неалоцирана актива по сегмент                                       | -                   | -                       | -                     | -                               | -                 | -                                            | 2.818.225        | 2.818.225          |
| <b>Вкупна актива</b>                                                | <b>21.589.139</b>   | <b>22.917.051</b>       | <b>565.506</b>        | <b>8.730.092</b>                | <b>10.701.196</b> | <b>-</b>                                     | <b>2.818.225</b> | <b>67.321.209</b>  |
| Вкупно обврски по сегмент                                           | 19.943.889          | 23.478.935              | 6.648.359             | -                               | 7.652.383         | -                                            | -                | 57.723.566         |
| Неалоцирани обврски по сегмент                                      |                     |                         |                       |                                 |                   |                                              | 713.573          | 713.573            |
| <b>Вкупно обврски</b>                                               | <b>19.943.889</b>   | <b>23.478.935</b>       | <b>6.648.359</b>      | <b>-</b>                        | <b>7.652.383</b>  | <b>-</b>                                     | <b>-</b>         | <b>58.437.139</b>  |

**ХАЛК БАНКА АД Скопје****Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**4. Известување според сегменти (продолжение)****Б Концентрација на вкупните приходи и расходи по значајни коминтенти**

во илјади денари

**2021 (тековна година)**

(Групата одделно треба да го прикаже вкупниот приход и вкупниот расход остварен од значаен клиент)

Клиент 1

приходи

- - - - - - - -

(расходи)

- - - - - - - -

Клиент 2

приходи

- - - - - - - -

(расходи)

- - - - - - - -

Клиент 3

приходи

- - - - - - - -

(расходи)

- - - - - - - -

**Вкупно по сегмент**

- - - - - - - -

**2020 (претходна година)**

(Групата одделно треба да го прикаже вкупниот приход и вкупниот расход остварен од значаен клиент)

Клиент 1

приходи

- - - - - - - -

(расходи)

- - - - - - - -

Клиент 2

приходи

- - - - - - - -

(расходи)

- - - - - - - -

Клиент 3

приходи

- - - - - - - -

(расходи)

- - - - - - - -

**Вкупно по сегмент**

- - - - - - - -

**ХАЛК БАНКА АД Скопје****Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***4. Известување според сегменти (продолжение)****В Географски подрачја***во илјади денари***2021 (тековна година)**

Вкупни приходи

Вкупна актива

**2020 (претходна година)**

Вкупни приходи

Вкупна актива

|                | Република Северна<br>Македонија | Земји-членки на<br>Европската<br>унија | Европа<br>(останато) | Земји-членки на<br>ОЕЦД (без<br>европските земји-<br>членки на ОЕЦД) | Останато (наведете ги одделно значајните<br>географски сегменти) |             | Вкупно     |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
|                |                                 |                                        |                      |                                                                      | Останато                                                         | Неалоцирано |            |
| Вкупни приходи | 4.218.238                       | 11.099                                 | 37.398               | 23                                                                   | 59                                                               | -           | 4.266.817  |
| Вкупна актива  | 68.748.963                      | 1.576.396                              | 2.762.087            | 394                                                                  | 155                                                              | -           | 73.087.995 |
| Вкупни приходи | 3.579.355                       | 15.066                                 | 37.124               | 3                                                                    | 8                                                                | -           | 3.631.556  |
| Вкупна актива  | 64.884.655                      | 421.062                                | 2.015.131            | 324                                                                  | 37                                                               | -           | 67.321.209 |

**ХАЛК БАНКА АД Скопје****Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***5. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски****А. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски**

|                                                                                                                    | тековна година 2021      |                     | претходна година 2020    |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
|                                                                                                                    | сметководствена вредност | објективна вредност | сметководствена вредност | објективна вредност |
| <i>во илјади денари</i>                                                                                            |                          |                     |                          |                     |
| <b>Финансиски средства</b>                                                                                         |                          |                     |                          |                     |
| Парични средства и парични еквиваленти                                                                             | 11.096.901               | 11.096.901          | 11.742.321               | 11.742.321          |
| Средства за тргување                                                                                               | 107.703                  | 107.703             | 117.014                  | 117.014             |
| Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање | -                        | -                   | -                        | -                   |
| Дериватни средства чувани за управување со ризик                                                                   | -                        | -                   | -                        | -                   |
| Кредити на и побарувања од банки                                                                                   | 338.379                  | 338.379             | 182.928                  | 182.928             |
| Кредити на и побарувања од други комитенти                                                                         | 49.277.649               | 49.277.649          | 43.978.492               | 43.978.492          |
| Вложувања во хартии од вредност                                                                                    | 8.328.794                | 8.328.794           | 7.514.783                | 7.514.783           |
| Вложувања во придружени друштва                                                                                    | -                        | -                   | -                        | -                   |
| Побарувања за данок на добивка (тековен)                                                                           | 13.949                   | 13.949              | 22.015                   | 22.015              |
| Останати побарувања                                                                                                | 1.369.071                | 1.369.071           | 1.171.357                | 1.171.357           |
| Заложени средства                                                                                                  | -                        | -                   | -                        | -                   |
| Одложени даночни средства                                                                                          | -                        | -                   | -                        | -                   |
| <b>Финансиски обврски</b>                                                                                          |                          |                     |                          |                     |
| Обврски за тргување                                                                                                | -                        | -                   | -                        | -                   |
| Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање  | -                        | -                   | -                        | -                   |
| Дериватни обврски чувани за управување со ризик                                                                    | -                        | -                   | -                        | -                   |
| Депозити на банки                                                                                                  | 4.082.747                | 4.082.747           | 3.565.161                | 3.565.161           |
| Депозити на други комитенти                                                                                        | 51.830.999               | 51.830.999          | 47.511.893               | 47.511.893          |
| Издадени должнички хартии од вредност                                                                              | -                        | -                   | -                        | -                   |
| Обврски по кредити                                                                                                 | 4.972.161                | 4.972.161           | 5.935.096                | 5.935.096           |
| Субординирани обврски                                                                                              | -                        | -                   | -                        | -                   |
| Обврски за данок на добивка (тековен)                                                                              | -                        | -                   | -                        | -                   |
| Одложени даночни обврски                                                                                           | -                        | -                   | -                        | -                   |
| Останати обврски                                                                                                   | 617.163                  | 617.163             | 540.788                  | 540.788             |

**Парични средства и парични еквиваленти**

Сметководствената вредност на паричните средства и паричните еквиваленти е еднаква на нивната објективна вредност со оглед дека истите вклучуваат готовина,ostro сметки и побарувања по депозити и пласирања во НБРСМ кои достасуваат на краток рок.

**Кредити на и побарувања од банки**

Поради незначителниот ризик од промена на вредност, објективната вредност на кредитите на и побарувањата од банки е еднаква со нивната сегашна вредност.

## **5 Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)**

### **А. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)**

#### **Кредити на и побарувања од други комитенти**

Кредитите на и побарувањата од други комитенти се мерат според амортизираната набавна вредност намалени за нивната исправка на вредност. Кредитите и побарувања од други комитенти во кредитното портфолио на Групата во најголем дел се со прилагодлива каматна стапка. Проценетата објективна вредност на кредитите и побарувањата од други клиенти, се утврдува преку дисконтирање на идните парични текови за кои се проценува дека ќе се примат. Проценетите идни парични текови за утврдување на објективната вредност, се дисконтирани со примена на тековната пазарна каматна стапка.

Групата обезбедува кредити финансирани од кредитни линии преку Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје, и истите се пласираат на пазарот и од други банки под истите услови како во Групата. Нивните каматни стапки се смета дека се пазарни каматни стапки. Исто така, Групата одобрува кредити на население со фиксни каматни стапки во првите години од кредитот. Производи со вакви карактеристики и каматни стапки се нудат и од други банки на пазарот, и нивните каматни стапки се смета дека се пазарни каматни стапки.

#### **Вложувања во хартии од вредност**

Вложувањата во хартии од вредност вклучуваат должнички хартии од вредност, кои се чуваат додостасување прикажани според амортизирана набавна вредност со примена на методот на ефективна каматна стапка и средства расположливи за продажба прикажани според објективна вредност. Објективната вредност на средствата расположливи за продажба се утврдува според котирана пазарна цена на активен пазар или објавени цени достапни на берза, дилер или брокер. Во случаи кога овие информации не се достапни, објективната вредност се проценува според: информации за постигнатите цени на скорешни, нормални, комерцијални трансакции помеѓу запознаени и доброволни странки; применување на тековната пазарна цена на друг инструмент кој е во суштина ист; анализа на дисконтирани парични текови и други алтернативни модели за определување на цената.

За должничките хартии од вредност кои се чуваат до доспевање објективната вредност се утврдува со користење техники на дисконтирање парични текови со актуелна крива на принос на примарниот пазар на должнички хартии од вредност, за должнички хартии од вредност со слична преостаната рочност.

Вложувањата во хартии од вредност вклучуваат износ од 53.444 илјади денари (2020: 53.878 илјади денари илјади денари), се однесуваат на вложувања кои не постои активен пазар и нема скорешни трансакции кои би можеле да се применат во одредувањето на објективната вредност. Истите учествуваат со само 0.66% (2020: 0.74%) во вкупните вложувања и се искажуваат по нивната набавна вредност.

#### **Останати побарувања**

Со оглед на краткиот рок на достасување објективната вредност на останатите побарувања е еднаква на нивната сметководствена вредност.

#### **Депозити на банки**

Поради незначителниот ризик од промена на вредност и краткиот рок на достасување, објективната вредност на депозитите по видување и орочените депозити е еднаква со нивната сметководствена вредност.

**5 Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)**

**А. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)**

**Депозити на други комитенти**

Објективната вредност на депозитите по видување, како и на орочените депозити со варијабилна каматна стапка е еднаква со нивната сметководствена вредност. Од вкупните депозити на други комитенти, износот на орочени депозити со фиксна каматна стапка изнесува 18.739.111 илјади денари (2020: 21.331.269 илјади денари). Фиксните каматни стапки во најголем дел се однесуваат на орочени депозити до една година (15.767.662 илјади денари), кои започнаа да се применуваат од 01.07.2017 година, а производи со вакви карактеристики и каматни стапки се нудат и од други банки на пазарот. Оттука, овие каматни стапки може да се смета дека се пазарни, поради што објективната вредност на овие депозити е еднаква на нивната сметководствена вредност.

**Обврски по кредити** на обврските по кредити со прилагодливи каматни стапки не се разликува од сметководствената вредност, поради прилагодувањето на каматните стапки за конкретните финансиски обврски со пазарните каматни стапки за слични инструменти. Објективната вредност на кредитните линии коишто се регулирани со посебни услови и за кои на пазарот нема други финансиски инструменти со исти или слични карактеристики, апроксимативно ја претставува нивната сметководствена вредност.

**Останати обврски**

Со оглед на краткиот рок на достасување објективната вредност на останатите обврски е еднаква на нивната сметководствена вредност.



**ХАЛК БАНКА АД Скопје****Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***5 Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)****Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност****Б.1. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност***во илјади денари***31 декември 2021 (тековна година)****Финансиски средства мерени по објективна вредност**  
Средства за тргување

Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

Дериватни средства чувани за управување со ризик  
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба**Вкупно****Финансиски обврски мерени по објективна вредност**  
Обврски за тргување

Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

Дериватни обврски чувани за управување со ризик

**Вкупно****31 декември 2020 (претходна година)****Финансиски средства мерени по објективна вредност**  
Средства за тргување

Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

Дериватни средства чувани за управување со ризик  
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба**Вкупно****Финансиски обврски мерени по објективна вредност**  
Обврски за тргување

Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

Дериватни обврски чувани за управување со ризик

**Вкупно**

| Белешка | Ниво 1 | Ниво 2           | Ниво 3         | Вкупно           |
|---------|--------|------------------|----------------|------------------|
| 19      | -      | -                | 107.703        | <b>107.703</b>   |
|         | -      | -                | -              | -                |
| 20      | -      | -                | -              | -                |
| 21      | -      | -                | -              | -                |
| 23,1    | -      | 7.996.754        | 53.444         | <b>8.050.198</b> |
|         | -      | <b>7.996.754</b> | <b>161.147</b> | <b>8.157.901</b> |
| 32      | -      | -                | -              | -                |
| 33      | -      | -                | -              | -                |
| 21      | -      | -                | -              | -                |
|         | -      | -                | -              | -                |
| 19      | -      | -                | 117.014        | <b>117.014</b>   |
|         | -      | -                | -              | -                |
| 20      | -      | -                | -              | -                |
| 21      | -      | 7.270.100        | 53.878         | <b>7.323.978</b> |
| 23,1    | -      | <b>7.270.100</b> | <b>170.892</b> | <b>7.440.992</b> |
|         | -      | -                | -              | -                |
| 32      | -      | -                | -              | -                |
| 33      | -      | -                | -              | -                |
| 21      | -      | -                | -              | -                |
|         | -      | -                | -              | -                |

## **5 Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)**

### **Б.1. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжение)**

Групата ги класификува сите финансиски средства и финансиски обврски мерени по објективна вредност, со користење на хиерархија на објективна вредност, којашто ја прикажува значајноста на влезните параметри користени во одредувањето на објективната вредност. Хиерархијата на објективната вредност ги опфаќа следниве нивоа:

а) Ниво 1 - Објективната вредност е утврдена со директна примена/повикување на котирана пазарна цена на финансиските инструменти на активен пазар;

б) Ниво 2 – Објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат влезни информации (инпути) од активни пазари, кои што можат да бидат директни, односно пазарни цени, или индиректни, односно извлечени од пазарни цени;

в) Ниво 3 - Објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат влезни информации (инпути) коишто не можат директно или индиректно да се следат на активните пазари, односно не се видливи.

Вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба во износ од 8.050.198 илјади денари (2020: 7.323.978 илјади денари) вклучуваат вложување во Државни обврзници во износ од 4.354.291 илјади денари (2020: 3.950.002 илјади денари) и Државни записи во износ од 3.642.463 илјади денари (2020: 3.320.098 илјади денари), додека износот од 53.444 илјади денари (2020: 53.878 илјади денари) преставува вложување во сопственички акции.

**5 Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)****Б.2. Трансфери помеѓу нивоата 1 и 2 на објективна вредност**

|                                                                                                                    | тековна година 2021               |                                   | претходна година 2020             |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                    | трансфери од нивото 1 во нивото 2 | трансфери од нивото 1 во нивото 2 | трансфери од нивото 1 во нивото 2 | трансфери од нивото 1 во нивото 2 |
| <i>во илјади денари</i>                                                                                            |                                   |                                   |                                   |                                   |
| <b>Финансиски средства мерени по објективна вредност</b>                                                           |                                   |                                   |                                   |                                   |
| Средства за тргување                                                                                               | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 |
| Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 |
| Дериватни средства чувани за управување со ризик                                                                   | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 |
| Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба                                                          | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 |
| <b>Вкупно</b>                                                                                                      | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 |
| <b>Финансиски обврски мерени по објективна вредност</b>                                                            |                                   |                                   |                                   |                                   |
| Обврски за тргување                                                                                                | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 |
| Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање  | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 |
| Дериватни обврски чувани за управување со ризик                                                                    | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 |
| <b>Вкупно</b>                                                                                                      | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 |
|                                                                                                                    | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 |

## 5 Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)

### Б.3. Усогласување на движењата во текот на годината во објективните вредности мерени во Ниво 3

| во илјади денари                                                                                                                                      |  | Средства за тргување | Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање | Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба | Вкупно средства | Обврски за тргување | Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање | Вкупно обврски |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Состојба на 1 јануари 2020 (претходна година)</b>                                                                                                  |  | -                    | -                                                                                                                  | 49.902                                                    | 49.902          | -                   | -                                                                                                                 | -              |
| Добивки/(загуби) признаени во:                                                                                                                        |  | -                    | -                                                                                                                  | -                                                         | -               | -                   | -                                                                                                                 | -              |
| - Билансот на успех                                                                                                                                   |  | -                    | -                                                                                                                  | -                                                         | -               | -                   | -                                                                                                                 | -              |
| - Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех                                                                    |  | -                    | -                                                                                                                  | 3.976                                                     | 3.976           | -                   | -                                                                                                                 | -              |
| Купувања на финансиски инструменти во периодот                                                                                                        |  | -                    | -                                                                                                                  | -                                                         | -               | -                   | -                                                                                                                 | -              |
| Продадени финансиски инструменти во периодот                                                                                                          |  | -                    | -                                                                                                                  | -                                                         | -               | -                   | -                                                                                                                 | -              |
| Издадени финансиски инструменти во периодот                                                                                                           |  | -                    | -                                                                                                                  | -                                                         | -               | -                   | -                                                                                                                 | -              |
| Платени финансиски инструменти во периодот                                                                                                            |  | -                    | -                                                                                                                  | -                                                         | -               | -                   | -                                                                                                                 | -              |
| Прекласифицирани финансиски инструменти во/(од) нивото 3                                                                                              |  | -                    | -                                                                                                                  | -                                                         | -               | -                   | -                                                                                                                 | -              |
| Прекласифицирани во кредити и побарувања                                                                                                              |  | -                    | -                                                                                                                  | -                                                         | -               | -                   | -                                                                                                                 | -              |
| <b>Состојба на 31 декември 2020 (претходна година)</b>                                                                                                |  |                      |                                                                                                                    | <b>53.878</b>                                             | <b>53.878</b>   |                     |                                                                                                                   | -              |
| <b>Вкупно добивки/(загуби) признаени во Билансот на успех за финансиските средства и обврски кои се чуваат на 31 декември 2020 (претходна година)</b> |  | -                    | -                                                                                                                  | -                                                         | -               | -                   | -                                                                                                                 | -              |
| <b>Состојба на 1 јануари 2021 (тековна година)</b>                                                                                                    |  | -                    | -                                                                                                                  | 53.878                                                    | 53.878          | -                   | -                                                                                                                 | -              |
| Добивки/(загуби) признаени во:                                                                                                                        |  | -                    | -                                                                                                                  | -                                                         | -               | -                   | -                                                                                                                 | -              |
| - Билансот на успех                                                                                                                                   |  | -                    | -                                                                                                                  | -                                                         | -               | -                   | -                                                                                                                 | -              |
| - Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех                                                                    |  | -                    | -                                                                                                                  | -                                                         | -               | -                   | -                                                                                                                 | -              |
| Купувања на финансиски инструменти во периодот                                                                                                        |  | -                    | -                                                                                                                  | -                                                         | -               | -                   | -                                                                                                                 | -              |
| Продадени финансиски инструменти во периодот                                                                                                          |  | -                    | -                                                                                                                  | (434)                                                     | (434)           | -                   | -                                                                                                                 | -              |
| Издадени финансиски инструменти во периодот                                                                                                           |  | -                    | -                                                                                                                  | -                                                         | -               | -                   | -                                                                                                                 | -              |
| Платени финансиски инструменти во периодот                                                                                                            |  | -                    | -                                                                                                                  | -                                                         | -               | -                   | -                                                                                                                 | -              |
| Прекласифицирани финансиски инструменти во/(од) нивото 3                                                                                              |  | -                    | -                                                                                                                  | -                                                         | -               | -                   | -                                                                                                                 | -              |
| Прекласифицирани во кредити и побарувања                                                                                                              |  | -                    | -                                                                                                                  | -                                                         | -               | -                   | -                                                                                                                 | -              |
| <b>Состојба на 31 декември 2021 (тековна година)</b>                                                                                                  |  |                      |                                                                                                                    | <b>53.444</b>                                             | <b>53.444</b>   |                     |                                                                                                                   | -              |
| <b>Вкупно добивки/(загуби) признаени во Билансот на успех за финансиските средства и обврски кои се чуваат на 31 декември 2021 (тековна година)</b>   |  | -                    | -                                                                                                                  | -                                                         | -               | -                   | -                                                                                                                 | -              |

**6. Нето-приходи/(расходи) од камата**

**А Структура на приходите и расходите од камата според видот на финансиските инструменти**

|                                                                                                                    | во илјади денари       |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                    | тековна година<br>2021 | претходна<br>година 2020 |
| <b>Приходи од камата</b>                                                                                           |                        |                          |
| Парични средства и парични еквиваленти                                                                             | 19.261                 | 32.595                   |
| Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање | -                      | -                        |
| Дериватни средства чувани за управување со ризик                                                                   | -                      | -                        |
| Кредити на и побарувања од банки                                                                                   | 1.553                  | 7.560                    |
| Кредити на и побарувања од други комитенти                                                                         | 2.195.429              | 1.966.430                |
| Вложувања во хартии од вредност                                                                                    | 84.653                 | 93.468                   |
| Останати побарувања                                                                                                | -                      | -                        |
| (Исправка на вредноста на приход од камата, на нето-основа)                                                        | 15.718                 | 2.140                    |
| Наплатени претходно отпишани камати                                                                                | -                      | -                        |
| <b>Вкупно приходи од камата</b>                                                                                    | <b>2.316.614</b>       | <b>2.102.193</b>         |
| <b>Расходи за камата</b>                                                                                           |                        |                          |
| Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање  | -                      | -                        |
| Дериватни обврски чувани за управување со ризик                                                                    | -                      | -                        |
| Депозити на банки                                                                                                  | 18.816                 | 3.656                    |
| Депозити на други комитенти                                                                                        | 353.951                | 358.223                  |
| Издадени должнички хартии од вредност                                                                              | -                      | -                        |
| Обврски по кредити                                                                                                 | 89.486                 | 116.105                  |
| Субординирани обврски                                                                                              | -                      | -                        |
| Останати обврски                                                                                                   | 12.274                 | 10.192                   |
| <b>Вкупно расходи за камата</b>                                                                                    | <b>474.527</b>         | <b>488.176</b>           |
| <b>Нето-приходи/(расходи) од камата</b>                                                                            | <b>1.842.087</b>       | <b>1.614.017</b>         |

**6. Нето-приходи/(расходи) од камата (продолжение)****Б Секторска анализа на приходите и расходите од камата според секторот**

|                                                             | <i>во илјади денари</i> |                          |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                                                             | тековна година<br>2021  | претходна<br>година 2020 |
| <b>Приходи од камата</b>                                    |                         |                          |
| Нефинансиски друштва                                        | 953.962                 | 904.497                  |
| Држава                                                      | 85.343                  | 99.365                   |
| Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата        | 22                      | 25                       |
| Банки                                                       | 20.814                  | 41.534                   |
| Останати финансиски друштва (небанкарски)                   | -                       | -                        |
| Домаќинства                                                 | 1.205.606               | 1.020.852                |
| Нерезиденти                                                 | 35.149                  | 33.780                   |
| (Исправка на вредноста на приход од камата, на нето-основа) | 15.718                  | 2.140                    |
| Наплатени претходно отпишани камати                         | -                       | -                        |
| <b>Вкупно приходи од камата</b>                             | <b>2.316.614</b>        | <b>2.102.193</b>         |
| <b>Расходи за камата</b>                                    |                         |                          |
| Нефинансиски друштва                                        | 132.161                 | 113.805                  |
| Држава                                                      | 1.003                   | 978                      |
| Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата        | 4.406                   | 5.367                    |
| Банки                                                       | 75.161                  | 71.617                   |
| Останати финансиски друштва (небанкарски)                   | 141.015                 | 158.396                  |
| Домаќинства                                                 | 99.932                  | 125.231                  |
| Нерезиденти                                                 | 20.849                  | 12.782                   |
| <b>Вкупно расходи за камата</b>                             | <b>474.527</b>          | <b>488.176</b>           |
| <b>Нето-приходи/(расходи) од камата</b>                     | <b>1.842.087</b>        | <b>1.614.017</b>         |

**7. Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести**

**А Структура на приходите и расходите од провизии и надомести според видот на финансиските активности**

|                                                                                                                         | во илјади денари       |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                         | тековна година<br>2021 | претходна година<br>2020 |
| <b>Приходи од провизии и надомести</b>                                                                                  |                        |                          |
| Кредитирање                                                                                                             | 50.983                 | 29.329                   |
| Платен промет                                                                                                           |                        |                          |
| во земјата                                                                                                              | 286.718                | 167.631                  |
| со странство                                                                                                            | 112.103                | 119.679                  |
| Акредитиви и гаранции                                                                                                   | 70.785                 | 60.882                   |
| Брокерско работење                                                                                                      | -                      | -                        |
| Управување со средствата                                                                                                | -                      | -                        |
| Комисиски и доверителски активности                                                                                     | 2.298                  | 1.476                    |
| Издавање хартии од вредност                                                                                             | -                      | -                        |
| Останато (наведете ги поединечно приходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните приходи од провизии и надомести) |                        |                          |
| VISA – надомест                                                                                                         | 35.362                 | 24.841                   |
| Master                                                                                                                  | 35.363                 | 24.841                   |
| Провизии за трансакции на ПОС                                                                                           | 263.363                | 202.764                  |
| Еднократен надомест за картично работење                                                                                | 44.282                 | 38.424                   |
| Провизии за трансакции на АТМ                                                                                           | 7.743                  | 5.649                    |
| Депозити                                                                                                                | 44.514                 | 37.080                   |
| Трезорско работење                                                                                                      | 18.967                 | 7.407                    |
| Други останати приходи од провизии и надомести                                                                          | 37.716                 | 24.188                   |
| <b>Вкупно приходи од провизии и надомести</b>                                                                           | <b>1.010.197</b>       | <b>744.191</b>           |
| <b>Расходи за провизии и надомести</b>                                                                                  |                        |                          |
| Кредитирање                                                                                                             | -                      | -                        |
| Платен промет                                                                                                           |                        |                          |
| во земјата                                                                                                              | 48.236                 | 37.018                   |
| со странство                                                                                                            | 38.946                 | 22.250                   |
| Акредитиви и гаранции                                                                                                   | 2.518                  | 839                      |
| Брокерско работење                                                                                                      | -                      | -                        |
| Управување со средствата                                                                                                | -                      | -                        |
| Комисиски и доверителски активности                                                                                     | -                      | -                        |
| Издавање на хартии од вредност                                                                                          | -                      | -                        |
| Останато (наведете ги поединечно расходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните расходи од провизии и надомести) |                        |                          |
| VISA – надомест                                                                                                         | 189.118                | 148.555                  |
| Master – надомест                                                                                                       | 266.373                | 197.800                  |
| Други останати расходи за провизии и надомести                                                                          | 117.676                | 94.067                   |
| <b>Вкупно расходи за провизии и надомести</b>                                                                           | <b>662.867</b>         | <b>500.529</b>           |
| <b>Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести</b>                                                                   | <b>347.330</b>         | <b>243.662</b>           |

**7. Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести (продолжение)****Б Секторска анализа на приходите и расходите од провизии и надомести**

|                                                       | <i>во илјади денари</i> |                       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                       | тековна година 2021     | претходна година 2020 |
| <b>Приходи од провизии и надомести</b>                |                         |                       |
| Нефинансиски друштва                                  | 648.864                 | 507.814               |
| Држава                                                | 35.434                  | 14                    |
| Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата  | 1.568                   | 1.048                 |
| Банки                                                 | 23.158                  | 11.840                |
| Останати финансиски друштва (небанкарски)             | (114)                   | (126)                 |
| Домаќинства                                           | 229.223                 | 173.117               |
| Нерезиденти                                           | 72.064                  | 50.484                |
| <b>Вкупно приходи од провизии и надомести</b>         | <b>1.010.197</b>        | <b>744.191</b>        |
| <b>Расходи за провизии и надомести</b>                |                         |                       |
| Нефинансиски друштва                                  | 113.669                 | 89.689                |
| Држава                                                | 348                     | -                     |
| Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата  | -                       | -                     |
| Банки                                                 | 33.731                  | 26.520                |
| Останати финансиски друштва (небанкарски)             | 20.184                  | 13.129                |
| Нерезиденти                                           | 494.935                 | 371.191               |
| <b>Вкупно расходи за провизии и надомести</b>         | <b>662.867</b>          | <b>500.529</b>        |
| <b>Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести</b> | <b>347.330</b>          | <b>243.662</b>        |



**8. Нето приходи од тргување**

|                                                                                                                     | <i>во илјади денари</i> |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                     | тековна година<br>2021  | претходна<br>година 2020 |
| <i>Средства за тргување</i>                                                                                         |                         |                          |
| Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа            |                         |                          |
| реализирана                                                                                                         | -                       | -                        |
| нереализирана                                                                                                       | 1.551                   | (426)                    |
| Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето-основа                |                         |                          |
| реализирана                                                                                                         | -                       | -                        |
| нереализирана                                                                                                       | -                       | -                        |
| Приходи од дивиденда од средствата за тргување                                                                      | -                       | -                        |
| Приходи од камата од средствата за тргување                                                                         | 111                     | 71                       |
| <i>Обврски за тргување</i>                                                                                          |                         |                          |
| Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа            |                         |                          |
| реализирана                                                                                                         | -                       | -                        |
| нереализирана                                                                                                       | -                       | -                        |
| Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите за тргување, на нето-основа                    |                         |                          |
| реализирана                                                                                                         | -                       | -                        |
| нереализирана                                                                                                       | -                       | -                        |
| Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски за тргување, на нето-основа |                         |                          |
| реализирана                                                                                                         | -                       | -                        |
| нереализирана                                                                                                       | -                       | -                        |
| Расходи за камата од финансиски обврски чувани за тргување                                                          | -                       | -                        |
| <i>Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за тргување, на нето-основа</i>      |                         |                          |
| реализирана                                                                                                         | -                       | -                        |
| нереализирана                                                                                                       | -                       | -                        |
| <b>Нето-приходи од тргување</b>                                                                                     | <b>1.662</b>            | <b>(355)</b>             |

**9. Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност**

| во илјади денари                                                                                                                                                         |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| тековна година<br>2021                                                                                                                                                   | претходна година<br>2020 |
| <i>Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање</i>                                                |                          |
| Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа                                                                 |                          |
| Реализирана                                                                                                                                                              | -                        |
| Нереализирана                                                                                                                                                            | -                        |
| Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето-основа                                                                     |                          |
| Реализирана                                                                                                                                                              | -                        |
| Нереализирана                                                                                                                                                            | -                        |
| Приходи од дивиденда од финансиските средства по објективна вредност преку билансот на успех                                                                             |                          |
| -                                                                                                                                                                        | -                        |
| Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на кредитите и побарувањата по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа                        |                          |
| Реализирана                                                                                                                                                              | -                        |
| Нереализирана                                                                                                                                                            | -                        |
| <i>Финансиски обврски по објективната вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање</i>                                                |                          |
| Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа                                                                 |                          |
| Реализирана                                                                                                                                                              | -                        |
| Нереализирана                                                                                                                                                            | -                        |
| Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа                                      |                          |
| Реализирана                                                                                                                                                              | -                        |
| Нереализирана                                                                                                                                                            | -                        |
| Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на обврските по кредити по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа                            |                          |
| Реализирана                                                                                                                                                              | -                        |
| Нереализирана                                                                                                                                                            | -                        |
| Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа                   |                          |
| Реализирана                                                                                                                                                              | -                        |
| Нереализирана                                                                                                                                                            | -                        |
| <i>Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за управување со ризик по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа</i> |                          |
| Реализирана                                                                                                                                                              | -                        |
| Нереализирана                                                                                                                                                            | -                        |
| <b>Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност</b>                                                                                | <b>-</b>                 |

**10. Нето-приходи/(расходи) од курсни разлики**

|                                                                                    | во илјади денари       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
|                                                                                    | тековна година<br>2021 | претходна година<br>2020 |
| Реализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето-основа                  | 158.210                | 56.021                   |
| Нереализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето-основа                |                        |                          |
| курсни разлики на исправката на вредноста на финансиските средства, на нето-основа | (629)                  | 652                      |
| останати курсни разлики, на нето-основа                                            | (64.686)               | 25.339                   |
| курсни разлики од вонбилансна евиденција                                           | -                      | -                        |
| Нето-приходи/(расходи) од курсните разлики                                         | 92.895                 | 82.012                   |

**ХАЛК БАНКА АД Скопје****Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***11. Останати приходи од дејноста**

|                                                                                                                      | <i>во илјади денари</i> |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                      | тековна година<br>2021  | претходна година<br>2020 |
| Добивка од продажбата на средствата расположливи за продажба                                                         | 56                      | 53.777                   |
| Дивиденда од сопственичките инструменти расположливи за продажба                                                     | 300                     | 4.412                    |
| Нето-приходи од вложувањата во подружници и придружени друштва                                                       | -                       | -                        |
| Капитална добивка од продажбата на:                                                                                  |                         |                          |
| недвижности и опрема                                                                                                 | 5.723                   | 2.547                    |
| нематеријални средства                                                                                               | -                       | -                        |
| преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања                                                              | 5.595                   | 1.303                    |
| нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување                                                    | -                       | -                        |
| Приходи од кирии                                                                                                     | 24.708                  | 941                      |
| Приходи од добиени судски спорови                                                                                    | -                       | -                        |
| Наплатени претходно отпишани побарувања                                                                              | 26.327                  | 20.505                   |
| Ослободување на резервирања за:                                                                                      |                         |                          |
| потенцијални обврски врз основа на судски спорови                                                                    | -                       | -                        |
| пензии и други користи за вработените                                                                                | -                       | -                        |
| Преструктурирања                                                                                                     | -                       | -                        |
| неповолни договори                                                                                                   | -                       | -                        |
| останати резервирања - од превземени средства                                                                        | -                       | -                        |
| Останато (наведете ги поединечно приходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати приходи од дејноста) |                         |                          |
| Приход од наплатено осигурување по основ на штета                                                                    | 525                     | 1.384                    |
| Мастер кард – кампања                                                                                                | 11.506                  | 15.035                   |
| Приход од продажба на меници                                                                                         | 430                     | 480                      |
| Рефундирање на телефонски трошоци                                                                                    | 128                     | 81                       |
| Приход од минати години                                                                                              | -                       | -                        |
| Нето заработена премија од осигурување                                                                               | 720.064                 | 545.257                  |
| Останати приходи од осигурување                                                                                      | 40.209                  | 51.592                   |
| Македонско Кредитно Биро                                                                                             | -                       | -                        |
| Други останати приходи                                                                                               | 9.878                   | 5.846                    |
| <b>Вкупно останати приходи од дејноста</b>                                                                           | <b>845.449</b>          | <b>703.160</b>           |

**ХАЛК БАНКА АД Скопје****Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**12. Исправка на вредностите на финансиските средства, на нето-основа**

| во илјади денари                                                                                                           | Кредити на и побарувања од банки | Кредити на и побарувања од други комитенти | Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба | Вложувања во финансиските средства кои се чуваат до достасување | Парични средства и парични еквиваленти | Побарувања за провизии и надомести | Останати побарувања | Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства | Посебна резерва за вонбилансна изложеност | Вкупно         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                            |                                  |                                            |                                                             |                                                                 |                                        |                                    |                     |                                                       |                                           |                |
| <b>2021 (тековна година)</b>                                                                                               |                                  |                                            |                                                             |                                                                 |                                        |                                    |                     |                                                       |                                           |                |
| <b>Исправка на вредноста и посебна резерва</b>                                                                             |                                  |                                            |                                                             |                                                                 |                                        |                                    |                     |                                                       |                                           |                |
| Дополнителна исправка на вредноста и посебна резерва                                                                       | 71.830                           | 541.568                                    | 036                                                         | -                                                               | 1.995                                  | 1.069                              | 60.702              | 677.200                                               | 16.448                                    | 693.648        |
| (Ослободување на исправката на вредноста и посебна резерва)                                                                | (71.830)                         | (370.199)                                  | (036)                                                       | -                                                               | (659)                                  | (1.096)                            | (6.080)             | (449.900)                                             | (29.202)                                  | (479.102)      |
| <b>Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа</b> | <b>-</b>                         | <b>171.369</b>                             | <b>-</b>                                                    | <b>-</b>                                                        | <b>1.336</b>                           | <b>(027)</b>                       | <b>54.622</b>       | <b>227.300</b>                                        | <b>(12.754)</b>                           | <b>214.546</b> |
| <b>2020 (претходна година)</b>                                                                                             |                                  |                                            |                                                             |                                                                 |                                        |                                    |                     |                                                       |                                           |                |
| <b>Исправка на вредноста и посебна резерва</b>                                                                             |                                  |                                            |                                                             |                                                                 |                                        |                                    |                     |                                                       |                                           |                |
| Дополнителна исправка на вредноста и посебна резерва                                                                       | 55                               | 478.343                                    | -                                                           | -                                                               | 883                                    | 1.383                              | 30.613              | 511.277                                               | 24.629                                    | 535.906        |
| (Ослободување на исправката на вредноста и посебна резерва)                                                                | (445)                            | (345.931)                                  | -                                                           | -                                                               | (796)                                  | (956)                              | (12.420)            | (360.548)                                             | (15.851)                                  | (376.399)      |
| <b>Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа</b> | <b>(390)</b>                     | <b>132.412</b>                             | <b>-</b>                                                    | <b>-</b>                                                        | <b>87</b>                              | <b>427</b>                         | <b>18.193</b>       | <b>150.729</b>                                        | <b>8.778</b>                              | <b>159.507</b> |

**13. Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа**

| во илјади денари                                                                   | Недвижности и опрема | Нематеријални средства | Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања | Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување | Останати нефинансиски средства | Неконтролирано учество* | Вкупно     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------|
|                                                                                    |                      |                        |                                                         |                                                                   |                                |                         |            |
| <b>2021 (тековна година)</b>                                                       |                      |                        |                                                         |                                                                   |                                |                         |            |
| Дополнителна загуба поради оштетување (Ослободување на загубата поради оштетување) | -                    | -                      | 414                                                     | -                                                                 | -                              | -                       | 414        |
|                                                                                    | -                    | -                      | -                                                       | -                                                                 | -                              | -                       | -          |
| <b>Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа</b>  | -                    | -                      | <b>414</b>                                              | -                                                                 | -                              | -                       | <b>414</b> |
| <b>2020 (претходна година)</b>                                                     |                      |                        |                                                         |                                                                   |                                |                         |            |
| Дополнителна загуба поради оштетување (Ослободување на загубата поради оштетување) | -                    | -                      | 563                                                     | -                                                                 | -                              | -                       | 563        |
|                                                                                    | -                    | -                      | -                                                       | -                                                                 | -                              | -                       | -          |
| <b>Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа</b>  | -                    | -                      | <b>563</b>                                              | -                                                                 | -                              | -                       | <b>563</b> |

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**14. Трошоци за вработените**

| во илјади денари                                                                                                                  |                     |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                   | тековна година 2021 | претходна година 2020 |
| <b>Краткорочни користи за вработените</b>                                                                                         |                     |                       |
| Плати                                                                                                                             | 535.119             | 475.017               |
| Задолжителни придонеси за социјално и здравствено осигурување                                                                     | 196.088             | 177.422               |
| Краткорочни платени отсуства                                                                                                      | 66                  | 100                   |
| Трошоци за привремено вработување                                                                                                 | -                   | -                     |
| Удел во добивката и награди                                                                                                       | -                   | -                     |
| Немонетарни користи                                                                                                               | 1.273               | 1.358                 |
|                                                                                                                                   | <b>732.546</b>      | <b>653.897</b>        |
| <b>Користи по престанокот на вработувањето</b>                                                                                    |                     |                       |
| Придонеси кон пензиските планови за дефинирани придонеси                                                                          | -                   | -                     |
| Користи при пензионирањето                                                                                                        | 85                  | -                     |
| Зголемување на обврската за пензиски планови за дефинирани користи                                                                | -                   | -                     |
| Зголемување на обврската за други долгорочни користи                                                                              | -                   | -                     |
| Други користи при престанокот на вработувањето                                                                                    | -                   | -                     |
|                                                                                                                                   | <b>85</b>           | <b>-</b>              |
| <b>Користи поради престанокот на вработувањето</b>                                                                                |                     |                       |
| Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со сопственички инструменти                                                 | -                   | -                     |
| Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со парични средства                                                         | -                   | -                     |
| Останато (наведете ги поединечно оние трошоци за вработените кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните трошоци за вработените): | 33.133              | 29.035                |
|                                                                                                                                   |                     |                       |
|                                                                                                                                   |                     |                       |
|                                                                                                                                   |                     |                       |
| <b>Вкупно трошоци за вработените</b>                                                                                              | <b>765.764</b>      | <b>682.932</b>        |

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021

(Сите износи се исказани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**15. Амортизација**

| во илјади денари                              |                        |                          |
|-----------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
|                                               | тековна година<br>2021 | претходна<br>година 2020 |
| Амортизација на нематеријалните средства      |                        |                          |
| Интерно развиен софтвер                       | -                      | -                        |
| Купен софтвер од надворешни добавувачи        | 52.430                 | 32.121                   |
| Други интерно развиени нематеријални средства | -                      | -                        |
| Други нематеријални средства                  | 23.144                 | 13.925                   |
| Вложувања во нематеријалните средства         |                        |                          |
| земени под закуп                              | 6.057                  | 4.776                    |
|                                               | <b>81.631</b>          | <b>50.822</b>            |
| Амортизација на недвижностите и опремата      |                        |                          |
| Градежни објекти                              | 52.410                 | 21.708                   |
| Транспортни средства                          | 6.808                  | 6.991                    |
| Мебел и канцелариска опрема                   | 10.201                 | 9.207                    |
| Останата опрема                               | 94.198                 | 84.620                   |
| Други ставки на недвижностите и опремата      | 6.807                  | 6.120                    |
| Вложувања во недвижностите и опремата         |                        |                          |
| земени под закуп                              | 23.483                 | 21.881                   |
|                                               | <b>193.907</b>         | <b>150.527</b>           |
| <b>Вкупно амортизација</b>                    | <b>275.538</b>         | <b>201.349</b>           |



**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

**Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021**

(Сите износи се исказани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**16. Останати расходи од дејноста**

|                                                                                                                      | во илјади денари    |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
|                                                                                                                      | тековна година 2021 | претходна година 2020 |
| Загуба од продажбата на средствата расположливи за продажба                                                          | -                   | -                     |
| Трошоци за лиценцирање на софтверот                                                                                  | -                   | -                     |
| Премии за осигурување на депозитите                                                                                  | 51.822              | 44.751                |
| Премии за осигурување на имотот и на вработените                                                                     | 23.974              | 21.804                |
| Материјали и услуги                                                                                                  | 342.144             | 267.531               |
| Административни и трошоци за маркетинг                                                                               | 203.931             | 161.474               |
| Останати даноци и придонеси                                                                                          | 9.958               | 8.702                 |
| Трошоци за кирии                                                                                                     | 96.850              | 102.352               |
| Трошоци за судски спорови                                                                                            | 2.780               | 1.537                 |
| Резервирања за пензиските и за други користи за вработените, на нето-основа                                          | 28.836              | 12.784                |
| Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови, на нето-основа                                   | 2.009               | 20.364                |
| Други резервирања, на нето-основа                                                                                    | -                   | -                     |
| Загуба од продажбата на:                                                                                             | -                   | -                     |
| недвижности и опрема                                                                                                 | -                   | -                     |
| нематеријални средства                                                                                               | -                   | -                     |
| преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања                                                              | -                   | -                     |
| нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување                                                    | -                   | -                     |
| Останато (наведете ги поединечно расходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати расходи од дејноста) |                     |                       |
| Нето настанати штети                                                                                                 | 510.802             | 254.099               |
| Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување                                                    | 56.027              | 40.598                |
| Транспорт на пари                                                                                                    | 25.259              | 18.168                |
| Расход од затворени кредити пред доспевање                                                                           | 598                 | 1.513                 |
| Други останати расходи                                                                                               | 72.911              | 542                   |
| <b>Вкупно останати расходи од дејноста</b>                                                                           | <b>1.427.901</b>    | <b>956.219</b>        |

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**17. Данок на добивка****А Расходи/приходи за тековен и одложен данок**

| во илјади денари                                                                                            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| тековна година<br>2021                                                                                      | претходна<br>година 2020 |
| <b>Тековен данок на добивка</b>                                                                             |                          |
| Расход/(приход) за тековниот данок на добивка за годината                                                   | 47.175                   |
| Корекции за претходни години                                                                                | -                        |
| Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години | -                        |
| Промени во сметководствени политики и грешки                                                                | -                        |
| Останато                                                                                                    | -                        |
|                                                                                                             | 47.175                   |
|                                                                                                             | 63.533                   |
| <b>Одложен данок на добивка</b>                                                                             |                          |
| Одложен данок од добивка кој произлегува од привремени разлики за годината                                  | -                        |
| Признавање на претходно непризнаени даночни загуби                                                          | -                        |
| Промени во даночната стапка                                                                                 | -                        |
| Воведување нови даноци                                                                                      | -                        |
| Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години | -                        |
| Останато                                                                                                    | -                        |
|                                                                                                             | -                        |
| <b>Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка</b>                                                        |                          |
|                                                                                                             | 47.175                   |
|                                                                                                             | 63.533                   |

| во илјади денари                                     |                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------|
| тековна година<br>2021                               | претходна<br>година 2020 |
| <b>Тековен данок на добивка</b>                      |                          |
| Признаен во билансот на успех                        | 47.175                   |
| Признаен во капиталот и резервите                    | -                        |
|                                                      | 47.175                   |
|                                                      | 63.533                   |
| <b>Одложен данок на добивка</b>                      |                          |
| Признаен во билансот на успех                        | -                        |
| Признаен во капиталот и резервите                    | -                        |
|                                                      | -                        |
| <b>Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка</b> |                          |
|                                                      | 47.175                   |
|                                                      | 63.533                   |

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**17. Данок на добивка (продолжение)****Б Усогласување помеѓу просечната ефективна даночна стапка и применливата даночна стапка**

|                                                                                                             | во %                | во илјади денари | во %                  | во илјади денари |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                                                             | тековна година 2021 |                  | претходна година 2020 |                  |
| Добивка/(загуба) пред оданочувањето                                                                         |                     | 445.260          |                       | 641.926          |
| Данок од добивка согласно со применливата даночна стапка                                                    | 10%                 | 44.526           | 10%                   | 64.193           |
| Ефект од различни даночни стапки во други земји                                                             | -                   | -                | -                     | -                |
| Корекции за претходни години и промени во даночната стапка                                                  | -                   | -                | -                     | -                |
| Оданочен приход во странство                                                                                | -                   | -                | -                     | -                |
| Расходи непризнаени за даночни цели                                                                         | 1,36%               | 6.074            | 1,09%                 | 7.007            |
| Даночно ослободени приходи                                                                                  | -                   | -                | -                     | -                |
| Даночни ослободувања непризнаени во билансот на успех                                                       | -6,54%              | (29.102)         | (1,22%)               | (7.832)          |
| Признавање на претходно непризнаени даночни загуби                                                          | -                   | -                | -                     | -                |
| Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години | -                   | -                | -                     | -                |
| Промени на одложениот данок                                                                                 | -                   | -                | -                     | -                |
| Останато - усогласување на консолидираната добивка пред оданочувањето                                       | 5,77%               | 25.677           | 0,03                  | 165              |
| <b>Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка</b>                                                        |                     | <b>47.175</b>    |                       | <b>63.533</b>    |
| <b>Просечна ефективна даночна стапка</b>                                                                    | <b>10,59%</b>       |                  | <b>9,90%</b>          |                  |

Согласно Законот за данокот на добивка што се применува за фискалните 2021 и 2020 година, основица за оданочување претставува остварената бруто добивка (разлика помеѓу вкупните приходи и расходи) зголемена за одредени трошоци кои не се даночно признати, или намалена за одредени приходи, инвестиции и слично, кои не се предмет на оданочување.

Согласно претходно важечкиот Закон за данок на добивка, акумулираната нераспределена добивка за периодот од 2009 до 2013 година е предмет на оданочување во моментот на нејзина распределба.

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**17. Данок на добивка (продолжение)**

**В Данок на добивка од останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех**

|                                                                                                        | тековна година 2021 |                                     |                              | претходна година 2020 |                                     |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                        | пред оданочување    | (расход)/поврат на данок на добивка | намалено за данок на добивка | пред оданочување      | (расход)/поврат на данок на добивка | намалено за данок на добивка |
| во илјади денари                                                                                       |                     |                                     |                              |                       |                                     |                              |
| Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба                                           | -                   | -                                   | -                            | -                     | -                                   | -                            |
| Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови                                       | -                   | -                                   | -                            | -                     | -                                   | -                            |
| Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење                    | -                   | -                                   | -                            | -                     | -                                   | -                            |
| Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење                                            | -                   | -                                   | -                            | -                     | -                                   | -                            |
| Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва кои не се прикажуваат во Билансот на успех | -                   | -                                   | -                            | -                     | -                                   | -                            |
| Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех                                   | -                   | -                                   | -                            | -                     | -                                   | -                            |
| <b>Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех</b>      | -                   | -                                   | -                            | -                     | -                                   | -                            |

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

**Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**18. Парични средства и парични еквиваленти**

|                                                                                                           | во илјади денари    |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
|                                                                                                           | тековна година 2021 | претходна година 2020 |
| Парични средства во благајна                                                                              | 1.354.665           | 1.203.501             |
| Сметка и депозити во НБРСМ, освен задолжителни депозити во странска валута                                | 3.566.874           | 6.631.889             |
| Тековни сметки и трансакциски депозити кај странски банки                                                 | 2.419.635           | 435.472               |
| Тековни сметки и трансакциски депозити кај домашни банки                                                  | 24.326              | 6.143                 |
| Благајнички записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар                                         | 1.047.273           | 1.117.302             |
| Државни записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар                                             | -                   | -                     |
| Орочени депозити со период на достасување до три месеци                                                   | -                   | 170.473               |
| Останати краткорочни високо ликвидни средства                                                             | -                   | -                     |
| Побарувања врз основа на камати                                                                           | -                   | 33                    |
| (Исправка на вредноста)                                                                                   | (1.492)             | (129)                 |
| <b>Вклучено во паричните средства и паричните еквиваленти за потребите на Извештајот за паричниот тек</b> | <b>8.411.281</b>    | <b>9.564.684</b>      |
| Задолжителни депозити во странска валута                                                                  | 2.310.291           | 1.883.995             |
| Ограничени депозити за Мастеркард и Виза                                                                  | 92.532              | 85.285                |
| Резервен Фонд РГФ - КИБС                                                                                  | 282.849             | 208.435               |
| (Исправка на вредноста)                                                                                   | (52)                | (78)                  |
| <b>Вкупно</b>                                                                                             | <b>11.096.901</b>   | <b>11.742.321</b>     |

Ограничените депозити за Мастеркард и Виза се однесуваат на средства на тековна сметка во странска банка која е ограничена и служи за обезбедување на побарувањата од страна на МАСТЕРКАРД во износ од 48.988 илјади денари (2020: 45.097 илјади денари) и ВИЗА во износ од 43.544 илјади денари (2020: 40.188 илјади денари).

Орочените депозити во износ од 170.473 илјади денари на 31 декември 2020 се однесуваат на депозит пласиран во странска банка, кој е орочен на 3 месеци со каматна стапка од 0,35%.

**ХАЛК БАНКА АД Скопје****Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***18. Парични средства и парични еквиваленти (продолжение)**

|                                                           | тековна година 2021              |                                  |                                  |                              | претходна година 2020            |                                  |                                  |                              |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
|                                                           | Исправка на вредноста за Група 1 | Исправка на вредноста за Група 2 | Исправка на вредноста за Група 3 | Вкупно исправка на вредноста | Исправка на вредноста за Група 1 | Исправка на вредноста за Група 2 | Исправка на вредноста за Група 3 | Вкупно исправка на вредноста |
| <b>Движење на исправката на вредноста</b>                 |                                  |                                  |                                  |                              |                                  |                                  |                                  |                              |
| Состојба на 1 јануари                                     | 207                              | -                                | -                                | 207                          | 122                              | -                                | -                                | 122                          |
| Исправка на вредноста за годината                         |                                  |                                  |                                  |                              |                                  |                                  |                                  |                              |
| дополнителна исправка на вредноста                        | 1.995                            |                                  | -                                | 1.995                        | 883                              | -                                | -                                | 883                          |
| (ослободување на исправката на вредноста)                 | (659)                            | -                                | -                                | (659)                        | (796)                            | -                                | -                                | (796)                        |
| Трансфер во:                                              |                                  |                                  |                                  |                              |                                  |                                  |                                  |                              |
| - исправка на вредноста за Група 1                        | -                                | -                                | -                                | -                            | -                                | -                                | -                                | -                            |
| - исправка на вредноста за Група 2                        | -                                | -                                | -                                | -                            | -                                | -                                | -                                | -                            |
| - исправка на вредноста за Група 3                        | -                                | -                                | -                                | -                            | -                                | -                                | -                                | -                            |
| (Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања) | -                                | -                                | -                                | -                            | -                                | -                                | -                                | -                            |
| Ефект од курсни разлики                                   | 1                                | -                                | -                                | 1                            | (2)                              | -                                | -                                | (2)                          |
| (Отпишани побарувања)                                     | -                                | -                                | -                                | -                            | -                                | -                                | -                                | -                            |
| <b>Состојба на 31 декември</b>                            | <b>1.544</b>                     | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>1.544</b>                 | <b>207</b>                       | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>207</b>                   |

*во илјади денари*

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021

(Сите износи се исказани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**19. Средства за тргување****А Структура на средствата за тргување според видот на финансискиот инструмент**

|                                                                 | во илјади денари       |                          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
|                                                                 | тековна година<br>2021 | претходна<br>година 2020 |
| <b>Хартии од вредност за тргување</b>                           |                        |                          |
| Должнички хартии од вредност за тргување                        | -                      | -                        |
| Благајнички записи за тргување                                  | -                      | -                        |
| Државни записи за тргување                                      | -                      | -                        |
| Останати инструменти на пазарот на пари                         | -                      | -                        |
| Обврзници издадени од државата                                  | -                      | -                        |
| Корпоративни обврзници                                          | -                      | -                        |
| Останати должнички инструменти                                  | -                      | -                        |
|                                                                 | -                      | -                        |
| Котирани                                                        | -                      | -                        |
| Некотирани                                                      | -                      | -                        |
|                                                                 | -                      | -                        |
| Сопственички инструменти за тргување                            | -                      | -                        |
| Сопственички инструменти издадени од банки                      | -                      | -                        |
| Останати сопственички инструменти                               | 107.703                | 117.014                  |
|                                                                 | 107.703                | 117.014                  |
| Котирани                                                        | -                      | -                        |
| Некотирани                                                      | -                      | -                        |
| <b>Деривати за тргување</b>                                     |                        |                          |
| Договори зависни од промената на каматната стапка               | -                      | -                        |
| Договори зависни од промената на курсот                         | -                      | -                        |
| Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност | -                      | -                        |
| Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9        | -                      | -                        |
|                                                                 | -                      | -                        |
| <b>Кредити и побарувања</b>                                     |                        |                          |
| Кредити на и побарувања од банки                                | -                      | -                        |
| Кредити на и побарувања од други комитенти                      | -                      | -                        |
|                                                                 | -                      | -                        |
| <b>Вкупно средства за тргување</b>                              | <b>107.703</b>         | <b>117.014</b>           |

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**19. Средства за тргување (продолжение)****А Структура на средствата за тргување според видот на финансискиот инструмент (продолжение)**

Сопственичките инструменти се однесуваат на вложувања на Подружницата во инвестициски фондови, како што следува:

| Фонд                  | Количина на удели | Цена       | Вредност на удели  |
|-----------------------|-------------------|------------|--------------------|
| КБ Публикум Паричен   | 326.630,6365      | 131,5731   | 42.975.805,40      |
| КБ Публикум Обврзници | 30.102,5025       | 157,5858   | 4.743.726,94       |
| Генерали Кеш Депозит  | 244.849,333       | 124,2745   | 30.428.528,43      |
| Генерали Кеш Фонд     | 5.756,3275        | 1.224,2852 | 7.047.386,56       |
| ВФП Кеш Депозит       | 80.740,7704       | 112,8224   | 9.109.367,49       |
| WVP 100% Бонд         | 113.365,6578      | 118,1835   | 13.397.950,22      |
|                       |                   |            | <b>107.702.765</b> |

**20. Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање**

| во илјади денари                                                                                                                 |                        |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                  | тековна година<br>2021 | претходна<br>година 2020 |
| <b>Должнички хартии од вредност</b>                                                                                              |                        |                          |
| Благајнички записи                                                                                                               | -                      | -                        |
| Државни записи                                                                                                                   | -                      | -                        |
| Останати инструменти на пазарот на пари                                                                                          | -                      | -                        |
| Обврзници издадени од државата                                                                                                   | -                      | -                        |
| Корпоративни обврзници                                                                                                           | -                      | -                        |
| Останати должнички инструменти                                                                                                   | -                      | -                        |
|                                                                                                                                  | -                      | -                        |
| Котирани                                                                                                                         | -                      | -                        |
| Некотирани                                                                                                                       | -                      | -                        |
| <b>Сопственички инструменти</b>                                                                                                  |                        |                          |
| Сопственички инструменти издадени од банки                                                                                       | -                      | -                        |
| Останати сопственички инструменти                                                                                                | -                      | -                        |
|                                                                                                                                  | -                      | -                        |
| Котирани                                                                                                                         | -                      | -                        |
| Некотирани                                                                                                                       | -                      | -                        |
| Кредити на и побарувања од банки                                                                                                 | -                      | -                        |
| Кредити на и побарувања од други комитенти                                                                                       | -                      | -                        |
| <b>Вкупно финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање</b> | -                      |                          |



**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**21. Деривативни средства и обврски чувани за управување со ризик**

|    |                                                                            | во илјади денари    |                     |                       |                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
|    |                                                                            | тековна година 2021 |                     | претходна година 2020 |                     |
|    |                                                                            | дериватни средства  | (дериватни обврски) | дериватни средства    | (дериватни обврски) |
| A  | <b>Деривати за заштита од ризик/Деривати чувани за управување со ризик</b> |                     |                     |                       |                     |
| A. |                                                                            |                     |                     |                       |                     |
| 1  | според видот на променливата                                               |                     |                     |                       |                     |
|    | <b>Деривати чувани за управување со ризик</b>                              |                     |                     |                       |                     |
|    | Договори зависни од промената на каматната стапка                          | -                   | -                   | -                     | -                   |
|    | Договори зависни од промената на курсот                                    | -                   | -                   | -                     | -                   |
|    | Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност            | -                   | -                   | -                     | -                   |
|    | Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9                   | -                   | -                   | -                     | -                   |
|    | <b>Вкупно деривати чувани за управување со ризик</b>                       | -                   | -                   | -                     | -                   |
| A. |                                                                            |                     |                     |                       |                     |
| 2  | според видот на заштита од ризик                                           |                     |                     |                       |                     |
|    | Заштита од ризикот од објективната вредност                                | -                   | -                   | -                     | -                   |
|    | Заштита од ризикот од паричните текови                                     | -                   | -                   | -                     | -                   |
|    | Заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење                  | -                   | -                   | -                     | -                   |
|    | <b>Вкупно деривати чувани за управување со ризик</b>                       | -                   | -                   | -                     | -                   |
| B  | <b>Вградени деривати</b>                                                   |                     |                     |                       |                     |
|    | Договори зависни од промената на каматната стапка                          | -                   | -                   | -                     | -                   |
|    | Договори зависни од промената на курсот                                    | -                   | -                   | -                     | -                   |
|    | Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност            | -                   | -                   | -                     | -                   |
|    | Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9                   | -                   | -                   | -                     | -                   |
|    | <b>Вкупно вградени деривати</b>                                            | -                   | -                   | -                     | -                   |
|    | <b>Вкупно деривати чувани за управување со ризик</b>                       | -                   | -                   | -                     | -                   |

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021

(Сите износи се исказани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**22. Кредити и побарувања****22.1 Кредити на и побарувања од банки**

| во илјади денари                                                                   |                |                       |                |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------|
| тековна година 2021                                                                |                | претходна година 2020 |                |          |
| Краткорочни                                                                        | долгорочни     | краткорочни           | долгорочни     |          |
| Кредити на банки                                                                   |                |                       |                |          |
| домашни банки                                                                      | -              | -                     | -              | -        |
| странски банки                                                                     | -              | -                     | -              | -        |
| Орочени депозити, со период на достасување над три месеци                          |                |                       |                |          |
| домашни банки                                                                      | 337.319        | -                     | 182.478        | -        |
| странски банки                                                                     | -              | -                     | -              | -        |
| Репо                                                                               |                |                       |                |          |
| домашни банки                                                                      | -              | -                     | -              | -        |
| странски банки                                                                     | -              | -                     | -              | -        |
| Останати побарувања                                                                |                |                       |                |          |
| домашни банки                                                                      | -              | -                     | -              | -        |
| странски банки                                                                     | -              | -                     | -              | -        |
| Побарувања врз основа на камати                                                    | 1.060          | -                     | 450            | -        |
| Тековна достасаност                                                                | -              | -                     | -              | -        |
| <b>Вкупно кредити на и побарувања од банки пред исправката на вредноста</b>        | <b>338.379</b> | <b>-</b>              | <b>182.928</b> | <b>-</b> |
| (Исправка на вредноста)                                                            | -              | -                     | -              | -        |
| <b>Вкупно кредити на и побарувања од банки намалени за исправката на вредноста</b> | <b>338.379</b> | <b>-</b>              | <b>182.928</b> | <b>-</b> |

Погоре пракажаните износи за 2021 година и соодветните компаративни податоци за 2020 година се однесуваат орочени депозити на Подружницата во домашни банки, со доспевање до 1 година.

На 31 декември 2021 година, Банката нема дадено кредити на банки и нема побарувања од банки (2020: нема).

**ХАЛК БАНКА АД Скопје****Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***22. Кредити и побарувања (продолжение)****22.1 Кредити на и побарувања од банки (продолжение)**

|                                                              | <i>тековна година 2021</i>                |                                           |                                           |                                       | <i>претходна година 2020</i>              |                                           |                                           |                                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                              | Исправка<br>на<br>вредноста<br>за Група 1 | Исправка<br>на<br>вредноста<br>за Група 2 | Исправка<br>на<br>вредноста<br>за Група 3 | Вкупно<br>исправка<br>на<br>вредноста | Исправка<br>на<br>вредноста<br>за Група 1 | Исправка<br>на<br>вредноста<br>за Група 2 | Исправка<br>на<br>вредноста<br>за Група 3 | Вкупно<br>исправка<br>на<br>вредноста |
| <i>во илјади денари</i>                                      |                                           |                                           |                                           |                                       |                                           |                                           |                                           |                                       |
| <b>Движење на исправката на вредноста</b>                    |                                           |                                           |                                           |                                       |                                           |                                           |                                           |                                       |
| Состојба на 1 јануари                                        | -                                         | -                                         | -                                         | -                                     | 158                                       | 231                                       | -                                         | 389                                   |
| Исправка на вредноста за годината                            |                                           |                                           |                                           |                                       |                                           |                                           |                                           |                                       |
| дополнителна исправка на вредноста                           | -                                         | -                                         | -                                         | -                                     | 55                                        | -                                         | -                                         | 55                                    |
| (ослободување на исправката на вредноста)                    | -                                         | -                                         | -                                         | -                                     | (214)                                     | (231)                                     | -                                         | (445)                                 |
| Трансфер во:                                                 | -                                         | -                                         | -                                         | -                                     | -                                         | -                                         | -                                         | -                                     |
| - исправка на вредноста за Група 1                           | -                                         | -                                         | -                                         | -                                     | -                                         | -                                         | -                                         | -                                     |
| - исправка на вредноста за Група 2                           | -                                         | -                                         | -                                         | -                                     | -                                         | -                                         | -                                         | -                                     |
| - исправка на вредноста за Група 3                           | -                                         | -                                         | -                                         | -                                     | -                                         | -                                         | -                                         | -                                     |
| (Преземени средства врз основа на<br>ненаплатени побарувања) | -                                         | -                                         | -                                         | -                                     | -                                         | -                                         | -                                         | -                                     |
| Ефект од курсни разлики                                      | -                                         | -                                         | -                                         | -                                     | 1                                         | -                                         | -                                         | 1                                     |
| (Отпишани побарувања)                                        | -                                         | -                                         | -                                         | -                                     | -                                         | -                                         | -                                         | -                                     |
| <b>Состојба на 31 декември</b>                               | -                                         | -                                         | -                                         | -                                     | -                                         | -                                         | -                                         | -                                     |

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**22. Кредити и побарувања (продолжение)****22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти****А Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на должникот**

|                                                                                              | во илјади денари    |                   |                       |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                                              | тековна година 2021 |                   | претходна година 2020 |                   |
|                                                                                              | Краткорочни         | долгорочни        | краткорочни           | долгорочни        |
| Нефинансиски друштва                                                                         |                     |                   |                       |                   |
| побарувања по главница                                                                       | 4.404.709           | 20.212.208        | 3.737.277             | 18.135.562        |
| побарувања врз основа на камати                                                              | 135.699             | -                 | 165.633               | -                 |
| Држава                                                                                       |                     |                   |                       |                   |
| побарувања по главница                                                                       | -                   | -                 | -                     | 15.462            |
| побарувања врз основа на камати                                                              | -                   | -                 | -                     | -                 |
| Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата                                         |                     |                   |                       |                   |
| побарувања по главница                                                                       | 575                 | -                 | 463                   | -                 |
| побарувања врз основа на камати                                                              | 2                   | -                 | 2                     | -                 |
| Финансиски друштва, освен банки                                                              |                     |                   |                       |                   |
| побарувања по главница                                                                       | -                   | -                 | -                     | -                 |
| побарувања врз основа на камати                                                              | -                   | -                 | -                     | -                 |
| Домаќинства                                                                                  |                     |                   |                       |                   |
| побарувања по главница                                                                       |                     |                   |                       |                   |
| станбени кредити                                                                             | 12.427              | 8.972.997         | 959                   | 7.146.524         |
| потрошувачки кредити                                                                         | 278.324             | 12.727.184        | 188.841               | 11.796.307        |
| автомобилски кредити                                                                         | 439                 | 36.693            | 83                    | 35.087            |
| хипотекарни кредити                                                                          | -                   | -                 | -                     | -                 |
| кредитни картички                                                                            | 1.118.736           | 12.478            | 910.160               | 11.373            |
| други кредити                                                                                | 844.778             | 236.969           | 780.509               | 430.815           |
| побарувања врз основа на камати                                                              | 243.295             | -                 | 296.451               | -                 |
| Нерезиденти, освен банки                                                                     |                     |                   |                       |                   |
| побарувања по главница                                                                       | 597                 | 864.662           | 3.642                 | 978.306           |
| побарувања врз основа на камати                                                              | 9.703               | -                 | 9.916                 | -                 |
| Тековна достасаност                                                                          | 54.686              | (54.686)          | 439.461               | (439.461)         |
| <b>Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти пред исправката на вредноста</b>        | <b>7.103.970</b>    | <b>43.008.505</b> | <b>6.533.397</b>      | <b>38.109.975</b> |
| (Исправка на вредноста)                                                                      | (526.804)           | (308.022)         | (331.142)             | (333.738)         |
| <b>Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти намалени за исправката на вредноста</b> | <b>6.577.166</b>    | <b>42.700.483</b> | <b>6.202.255</b>      | <b>37.776.237</b> |

**ХАЛК БАНКА АД Скопје****Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***22. Кредити и побарувања (продолжение)****22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти (продолжение)****А Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на должникот (продолжение)**

|                                                                              | тековна година 2021              |                                  |                                  |                              | претходна година 2020            |                                  |                                  |                              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
|                                                                              | Исправка на вредноста за Група 1 | Исправка на вредноста за Група 2 | Исправка на вредноста за Група 3 | Вкупно исправка на вредноста | Исправка на вредноста за Група 1 | Исправка на вредноста за Група 2 | Исправка на вредноста за Група 3 | Вкупно исправка на вредноста |
| во илјади денари                                                             |                                  |                                  |                                  |                              |                                  |                                  |                                  |                              |
| <b>Движење на исправката на вредноста</b>                                    |                                  |                                  |                                  |                              |                                  |                                  |                                  |                              |
| Состојба на 1 јануари                                                        | <b>57.034</b>                    | <b>344.827</b>                   | <b>263.019</b>                   | <b>664.880</b>               | 52.518                           | 320.043                          | 161.258                          | 533.819                      |
| Исправка на вредноста за годината                                            |                                  |                                  |                                  |                              |                                  |                                  |                                  |                              |
| дополнителна исправка на вредноста (ослободување на исправката на вредноста) | 45.687                           | 220.817                          | 275.064                          | <b>541.568</b>               | 43.401                           | 302.237                          | 132.705                          | 478.343                      |
| Трансфер во:                                                                 | (52.852)                         | (271.088)                        | (46.259)                         | <b>(370.199)</b>             | (39.550)                         | (277.453)                        | (28.928)                         | (345.931)                    |
| - исправка на вредноста за Група 1                                           | (163.161)                        | 4.400                            | 68                               | <b>(158.693)</b>             | (97.218)                         | 3.002                            | 10                               | (94.206)                     |
| - исправка на вредноста за Група 2                                           | 50.940                           | (261.173)                        | 365                              | <b>(209.868)</b>             | 65.192                           | (58.308)                         | 418                              | 7.302                        |
| - исправка на вредноста за Група 3                                           | 112.221                          | 256.773                          | (433)                            | <b>368.561</b>               | 32.026                           | 55.306                           | (428)                            | 86.904                       |
| (Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)                    | -                                | -                                | -                                | -                            | -                                | -                                | -                                | -                            |
| Ефект од курсни разлики                                                      | (602)                            | -                                | -                                | (602)                        | 664                              | -                                | -                                | 664                          |
| (Отпишани побарувања)                                                        | -                                | -                                | (821)                            | (821)                        | -                                | -                                | (2.016)                          | (2.016)                      |
| <b>Состојба на 31 декември</b>                                               | <b>49.267</b>                    | <b>294.556</b>                   | <b>491.003</b>                   | <b>834.826</b>               | <b>57.033</b>                    | <b>344.829</b>                   | <b>263.018</b>                   | <b>664.880</b>               |

Во согласност со Одлуката за управување со кредитниот ризик која стапи на сила од 1 јули 2019 година, Банката изврши задолжителен пренос на сметките на вонбилансна евиденција на кредитните изложености кај кои се поминати дванаесет месеци од датумот кога Банката беше должна да изврши исправка на вредноста, односно да издвои посебна резерва од 100%. Поголемиот износ во линијата на отпишани побарувања произлегуваат од таа основа.

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**22. Кредити и побарувања (продолжение)****22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти (продолжение)****Б Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на обезбедувањето**

| во илјади денари                                                                             |                     |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
|                                                                                              | тековна година 2021 | претходна година 2020 |
| <i>(сегашна сметководствена вредност на кредитите и побарувањата)</i>                        |                     |                       |
| Првокласни инструменти за обезбедување                                                       |                     |                       |
| парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки во банката)                             | 930.681             | 743.854               |
| државни хартии од вредност                                                                   |                     |                       |
| државни безусловни гаранции                                                                  |                     |                       |
| банкарски гаранции                                                                           |                     |                       |
| Гаранции од друштвата за осигурување и полиси за осигурување                                 | 6.445.585           | 6.172.030             |
| Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштвата за осигурување)                        | 97.078              | 99.891                |
| Гаранции од физички лица                                                                     | 2.909.160           | 2.710.687             |
| Залог на недвижен имот                                                                       |                     |                       |
| имот за сопствена употреба (станови, куќи)                                                   | 13.657.483          | 12.200.244            |
| имот за вршење дејност                                                                       | 16.014.913          | 12.706.534            |
| Залог на подвижен имот                                                                       | 1.212.030           | 1.251.782             |
| Останати видови обезбедување                                                                 | 823.263             | 919.199               |
| Необезбедени                                                                                 | 7.187.456           | 7.174.271             |
| <b>Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти намалени за исправката на вредноста</b> | <b>49.277.649</b>   | <b>43.978.492</b>     |

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021

(Сите износи се исказани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**23. Вложувања во хартии од вредност****23.1 Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба****А Структура на вложувањата во финансиски средства расположливи за продажба според видот на финансискиот инструмент**

| во илјади денари                                                             |                          |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| тековна година<br>2021                                                       | претходна година<br>2020 |                  |
| <i>Должнички хартии од вредност</i>                                          |                          |                  |
| Благајнички записи                                                           | -                        | -                |
| Државни записи                                                               | 3.642.463                | 3.320.098        |
| Останати инструменти на пазарот на пари                                      | -                        | -                |
| Обврзници издадени од државата                                               | 4.354.291                | 3.950.002        |
| Корпоративни обврзници                                                       | -                        | -                |
| Останати должнички инструменти                                               | -                        | -                |
| <b>7.996.754</b>                                                             | <b>7.270.100</b>         |                  |
| Котирани                                                                     | -                        | -                |
| Некотирани                                                                   | 7.996.754                | 7.270.100        |
| <i>Сопственички инструменти</i>                                              |                          |                  |
| Сопственички инструменти издадени од банки                                   | -                        | -                |
| Останати сопственички инструменти                                            | 53.444                   | 53.878           |
| <b>53.444</b>                                                                | <b>53.878</b>            |                  |
| Котирани                                                                     | 223                      | 223              |
| Некотирани                                                                   | 53.221                   | 53.655           |
| <b>Вкупно вложувања во финансиските инструменти расположливи за продажба</b> | <b>8.050.198</b>         | <b>7.323.978</b> |

Вложувањата на Групата во сопственички инструменти расположливи за продажба во износ од 53.444 илјади денари (2020: 53.878 илјади денари) вклучуваат вложувања во хартии од вредност со кои Групата учествува со не повеќе од 10% во основната главнина на финансиски и нефинансиски друштва.

**ХАЛК БАНКА АД Скопје****Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***23. Вложувања во хартии од вредност (продолжение)****23.1 Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба (продолжение)**

|                                                           | <i>тековна година 2021</i>       |                                  |                                  |                              | <i>претходна година 2020</i>     |                                  |                                  |                              |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
|                                                           | Исправка на вредноста за Група 1 | Исправка на вредноста за Група 2 | Исправка на вредноста за Група 3 | Вкупно исправка на вредноста | Исправка на вредноста за Група 1 | Исправка на вредноста за Група 2 | Исправка на вредноста за Група 3 | Вкупно исправка на вредноста |
| во илјади денари                                          |                                  |                                  |                                  |                              |                                  |                                  |                                  |                              |
| <b>Движење на исправката на вредноста</b>                 | -                                | -                                | -                                | -                            | -                                | -                                | -                                | -                            |
| Состојба на 1 јануари                                     | -                                | -                                | -                                | -                            | -                                | -                                | -                                | -                            |
| Исправка на вредноста за годината                         | -                                | -                                | -                                | -                            | -                                | -                                | -                                | -                            |
| дополнителна исправка на вредноста                        | -                                | -                                | -                                | -                            | -                                | -                                | -                                | -                            |
| (Трансфер во резерви )                                    | -                                | -                                | -                                | -                            | -                                | -                                | -                                | -                            |
| (ослободување на исправката на вредноста)                 | -                                | -                                | -                                | -                            | -                                | -                                | -                                | -                            |
| Трансфер во:                                              | -                                | -                                | -                                | -                            | -                                | -                                | -                                | -                            |
| - исправка на вредноста за Група 1                        | -                                | -                                | -                                | -                            | -                                | -                                | -                                | -                            |
| - исправка на вредноста за Група 2                        | -                                | -                                | -                                | -                            | -                                | -                                | -                                | -                            |
| - исправка на вредноста за Група 3                        | -                                | -                                | -                                | -                            | -                                | -                                | -                                | -                            |
| (Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања) | -                                | -                                | -                                | -                            | -                                | -                                | -                                | -                            |
| Ефект од курсни разлики                                   | -                                | -                                | -                                | -                            | -                                | -                                | -                                | -                            |
| <b>(Отпишани побарувања)</b>                              | -                                | -                                | -                                | -                            | -                                | -                                | -                                | -                            |



**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021

(Сите износи се исказани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**23. Вложувања во хартии од вредност (продолжение)****23.2 Вложување во финансиските средства кои се чуваат до достасување**

| во илјади денари                                                                                                     |                          |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| тековна година<br>2021                                                                                               | претходна година<br>2020 |                |
| <i>Должнички хартии од вредност</i>                                                                                  |                          |                |
| Благајнички записи                                                                                                   | -                        | -              |
| Државни записи                                                                                                       | 169.175                  | 111.455        |
| Останати инструменти на пазарот на пари                                                                              | -                        | -              |
| Обврзници издадени од државата                                                                                       | 109.421                  | 79.350         |
| Корпоративни обврзници                                                                                               | -                        | -              |
| Останати должнички инструменти                                                                                       | -                        | -              |
| <b>278.596</b>                                                                                                       | <b>190.805</b>           |                |
| Котирани                                                                                                             | -                        | -              |
| Некотирани                                                                                                           | -                        | -              |
| <b>Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување пред исправката на вредноста</b>        | <b>278.596</b>           | <b>190.805</b> |
| (Исправка на вредноста)                                                                                              | -                        | -              |
| <b>Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување намалени за исправката на вредноста</b> | <b>278.596</b>           | <b>190.805</b> |

Државните записи во износ од 169.175 илјади денари се со каматни стапки помеѓу 0,4% и 0,7% и рок на доспевање до 1 година. Државните обврзници во износ од 109.421 илјади денари се со каматни стапки од 0,8% и 2,5% и рок на достасување од 1 – 15 години.

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**23. Вложувања во хартии од вредност (продолжение)****23.2 Вложување во финансиските средства кои се чуваат до достасување (продолжение)**

|                                                           | тековна година 2021              |                                  |                                  |                              | претходна година 2020            |                                  |                                  |                              |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
|                                                           | Исправка на вредноста за Група 1 | Исправка на вредноста за Група 2 | Исправка на вредноста за Група 3 | Вкупно исправка на вредноста | Исправка на вредноста за Група 1 | Исправка на вредноста за Група 2 | Исправка на вредноста за Група 3 | Вкупно исправка на вредноста |
| во илјади денари                                          |                                  |                                  |                                  |                              |                                  |                                  |                                  |                              |
| <b>Движење на исправката на вредноста</b>                 |                                  |                                  |                                  |                              |                                  |                                  |                                  |                              |
| Состојба на 1 јануари                                     | -                                | -                                | -                                | -                            | -                                | -                                | -                                | -                            |
| Исправка на вредноста за годината                         | -                                | -                                | -                                | -                            | -                                | -                                | -                                | -                            |
| дополнителна исправка на вредноста                        | -                                | -                                | -                                | -                            | -                                | -                                | -                                | -                            |
| (ослободување на исправката на вредноста)                 | -                                | -                                | -                                | -                            | -                                | -                                | -                                | -                            |
| Трансфер во:                                              | -                                | -                                | -                                | -                            | -                                | -                                | -                                | -                            |
| - исправка на вредноста за Група 1                        | -                                | -                                | -                                | -                            | -                                | -                                | -                                | -                            |
| - исправка на вредноста за Група 2                        | -                                | -                                | -                                | -                            | -                                | -                                | -                                | -                            |
| - исправка на вредноста за Група 3                        | -                                | -                                | -                                | -                            | -                                | -                                | -                                | -                            |
| (Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања) | -                                | -                                | -                                | -                            | -                                | -                                | -                                | -                            |
| Ефект од курсни разлики                                   | -                                | -                                | -                                | -                            | -                                | -                                | -                                | -                            |
| (Отпишани побарувања)                                     | -                                | -                                | -                                | -                            | -                                | -                                | -                                | -                            |
| <b>Состојба на 31 декември</b>                            | -                                | -                                | -                                | -                            | -                                | -                                | -                                | -                            |

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**24. Вложувања во подружници и придружени друштва****А Процент на учество на банката во подружници и во придружени друштва**

|                                                 |                | во %                               |                       |                          |                       |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                 |                | Процент на учество во сопственоста |                       | Процент на право на глас |                       |
| Назив на подружниците и на придружените друштва | Земја          | тековна година 2021                | претходна година 2020 | тековна година 2021      | претходна година 2020 |
| ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ - подружница                   | Р.С.МАКЕДОНИЈА | 100%                               | 100%                  | 100%                     | 100%                  |

**Б Финансиски информации за придружените друштва**

| Назив на придружените друштва | во илјади денари |                |                          |         |                                         |
|-------------------------------|------------------|----------------|--------------------------|---------|-----------------------------------------|
|                               | Вкупна актива    | Вкупни обврски | Вкупно капитал и резерви | Приходи | Добивка/(загуба) за финансиската година |
| тековна година 2021           | -                | -              | -                        | -       | -                                       |
| претходна година 2020         | -                | -              | -                        | -       | -                                       |

Банката стана 100% сопственик на осигурителното друштво НОВА ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје, впишано во Централен депозитар за хартии од вредност на 9 јануари 2019 година. Банката со претходна реализација на две блок трансакции, го откупи капиталот за 198.893 илјади денари (3.212.000 евра). На 25 февруари 2019 година Подружницата беше преименувана во ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје. Влогот во Подружницата е зголемен во текот на 2019 година за 430.470 илјади денари и на 31 декември 2020 година изнесува 629.363 илјади денари, а по зголемувањето на основната главнина преку издавање на нови акции по пат на приватна понуда во два наврати во 2021 година за 123.242 илјади денари (2.000.000 евра) и 184.954 илјади денари (3.000.000 евра), на 31 декември 2021 година вкупниот влог изнесува 937.559 илјади денари (15.500.000 евра).

**25. Останати побарувања**

|                                                                                                                | <i>во илјади денари</i> |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                | тековна<br>година 2021  | претходна<br>година 2020 |
| Побарувања од купувачите                                                                                       | 15.906                  | 499                      |
| Однапред платени трошоци                                                                                       | 163.901                 | 165.429                  |
| Пресметани одложени приходи                                                                                    | -                       | -                        |
| Побарувања за провизии и надомести                                                                             | 37.159                  | 18.812                   |
| Побарувања од вработените                                                                                      | 1.475                   | 303                      |
| Аванси за нематеријални средства                                                                               | 44.428                  | 41.476                   |
| Аванси за недвижности и опрема                                                                                 | -                       | -                        |
| Останато (наведете ги поединечно побарувањата кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати побарувања) | -                       | -                        |
| <i>Побарувања од други банки по основ на трансакции со Мастер</i>                                              | 94.682                  | 97.809                   |
| <i>Побарувања од други банки по основ на трансакции со Виса</i>                                                | 273.234                 | 249.570                  |
| <i>Побарувања од други банки за порамнување од картично работење</i>                                           | 92.444                  | 74.633                   |
| <i>Однапред исплатени пензии</i>                                                                               | 219.429                 | 194.332                  |
| <i>Вестерн Унион</i>                                                                                           | 401                     | 489                      |
| <i>Залихи</i>                                                                                                  | 10.237                  | 17.323                   |
| <i>Побарувања по основ судски такси</i>                                                                        | 9.944                   | 6.602                    |
| <i>Премии од осигурување</i>                                                                                   | 209.236                 | 201.563                  |
| <i>Побарувања од посредници во осигурувањето</i>                                                               | 152.034                 | 124.721                  |
| <i>Побарување по основ на реосигурување</i>                                                                    | 103.783                 | 61.855                   |
| <i>Побарување по основ на регрес</i>                                                                           | 40.077                  | 39.379                   |
| <i>Останато</i>                                                                                                | 134.556                 | 109.440                  |
| <b>Вкупно останати побарувања пред исправката на вредноста</b>                                                 | <b>1.602.926</b>        | <b>1.404.235</b>         |
| <i>(Исправка на вредноста)</i>                                                                                 | <i>(171.981)</i>        | <i>(128.484)</i>         |
| <b>Вкупно останати побарувања намалени за исправката на вредноста</b>                                          | <b>1.430.945</b>        | <b>1.275.751</b>         |

Покрај побарувањата по основ на трансакции со Мастеркард картички во износ од 94.682 илјади денари (2020: 97.809 илјади денари), Банката има и обврски по тој основ во износ од 6.776 илјади денари (2020: 11.703 илјади денари) (Белешка 39).

Покрај побарувањата по основ на трансакции со Виза картички во износ од 273.234 илјади денари (2020: 249.570 илјади денари), Банката има и обврски по тој основ во износ од 204.797 илјади денари (185.582 илјади денари) (Белешка 39).

Однапред исплатените пензии во износ од 219.429 илјади денари (2020: 194.332 илјади денари) се однесуваат на декемвриска исплата на пензии во 2021 година од средства на Банката кои се наплатени од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија на 5 јануари 2022 година.

**ХАЛК БАНКА АД Скопје****Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***25. Останати побарувања (продолжение)**

|                                                           | тековна година 2021              |                                  |                                  |                              | претходна година 2020            |                                  |                                  |                              |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
|                                                           | Исправка на вредноста за Група 1 | Исправка на вредноста за Група 2 | Исправка на вредноста за Група 3 | Вкупно исправка на вредноста | Исправка на вредноста за Група 1 | Исправка на вредноста за Група 2 | Исправка на вредноста за Група 3 | Вкупно исправка на вредноста |
| во илјади денари                                          |                                  |                                  |                                  |                              |                                  |                                  |                                  |                              |
| <b>Движење на исправката на вредноста</b>                 |                                  |                                  |                                  |                              |                                  |                                  |                                  |                              |
| Состојба на 1 јануари                                     | 465                              | 767                              | 127.252                          | 128.484                      | 403                              | 653                              | 109.025                          | 110.081                      |
| Исправка на вредноста за годината                         |                                  |                                  |                                  |                              |                                  |                                  |                                  |                              |
| дополнителна исправка на вредноста                        | 161                              | 2.511                            | 59.098                           | 61.771                       | 217                              | 438                              | 31.341                           | 31.996                       |
| (ослободување на исправката на вредноста)                 | (456)                            | (641)                            | (6.079)                          | (7.176)                      | (146)                            | (324)                            | (12.906)                         | (13.376)                     |
| Трансфер во:                                              |                                  |                                  |                                  |                              |                                  |                                  |                                  |                              |
| - исправка на вредноста за Група 1                        | (163)                            | 822                              | -                                | 659                          | (231)                            | 4                                | -                                | (227)                        |
| - исправка на вредноста за Група 2                        | 081                              | (1.140)                          | 1                                | (1.058)                      | 64                               | (111)                            | 2                                | (45)                         |
| - исправка на вредноста за Група 3                        | 082                              | 318                              | (1)                              | 399                          | 167                              | 107                              | (2)                              | 272                          |
| (Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања) | -                                | -                                | -                                | -                            | -                                | -                                | -                                | -                            |
| Ефект од курсни разлики                                   | (27)                             | -                                | -                                | (27)                         | (9)                              | -                                | -                                | (9)                          |
| (Отпишани побарувања)                                     | -                                | -                                | (11.071)                         | (11.071)                     | -                                | -                                | (208)                            | (208)                        |
| <b>Состојба на 31 декември</b>                            | <b>143</b>                       | <b>2.637</b>                     | <b>169.200</b>                   | <b>171.981</b>               | <b>465</b>                       | <b>767</b>                       | <b>127.252</b>                   | <b>128.484</b>               |

Во согласност со Одлуката за управување со кредитниот ризик која стапи на сила од 1 јули 2019 година, Банката изврши задолжителен пренос на сметките на вонбилансна евиденција на кредитните изложености кај кои се поминати дванаесет месеци од датумот кога Банката беше должна да изврши исправка на вредноста, односно да издвои посебна резерва од 100%. Поголемиот износ во линијата на отпишани побарувања произлегуваат од таа основа.

**ХАЛК БАНКА АД Скопје****Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***26. Заложени средства**

| <i>во илјади денари</i>                  |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| тековна година<br>2021                   | претходна година<br>2020 |
| Должнички хартии од вредност             | -                        |
| Сопственички инструменти                 | -                        |
| Кредити на и побарувања од банки         | -                        |
| Кредити на и побарувања од други клиенти | -                        |
| Останати побарувања                      | -                        |
| <b>Вкупно заложени средства</b>          | <b>-</b>                 |

**27. Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања**

| <i>во илјади денари</i>                                | Земјиште     | Градежни<br>објекти | Опрема   | Станбени<br>објекти и<br>станови | Други<br>вредности | Вкупно        |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|----------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Почетна сметководствена вредност</b>                |              |                     |          |                                  |                    |               |
| Состојба на 1 јануари 2020 (претходна година)          | 13.669       | 7.404               | -        | 9.795                            | 581                | 31.449        |
| преземени во текот на годината                         | 1.491        | -                   | -        | -                                | -                  | 1.491         |
| (продадени во текот на годината)                       | (8.443)      | -                   | -        | -                                | -                  | (8.443)       |
| (пренос во сопствени средства)                         | -            | -                   | -        | -                                | -                  | -             |
| <b>Состојба на 31 декември 2020 (претходна година)</b> | <b>6.717</b> | <b>7.404</b>        | <b>-</b> | <b>9.795</b>                     | <b>581</b>         | <b>24.497</b> |
| Состојба на 1 јануари 2021 (тековна година)            | 6.717        | 7.404               | -        | 9.795                            | 581                | 24.497        |
| преземени во текот на годината                         | 1.823        | -                   | -        | -                                | -                  | 1.823         |
| (продадени во текот на годината)                       | (2.632)      | (5.095)             | -        | (5.638)                          | -                  | (13.365)      |
| (пренос во сопствени средства)                         | -            | -                   | -        | -                                | -                  | -             |
| <b>Состојба на 31 декември 2021 (тековна година)</b>   | <b>5.908</b> | <b>2.309</b>        | <b>-</b> | <b>4.157</b>                     | <b>581</b>         | <b>12.955</b> |
| <b>Оштетување</b>                                      |              |                     |          |                                  |                    |               |
| Состојба на 1 јануари 2020 (претходна година)          | 11.408       | 7.404               | -        | 9.795                            | 581                | 29.188        |
| загуба поради оштетување во текот на годината          | 1.159        | -                   | -        | -                                | -                  | 1.159         |
| (продадени во текот на годината)                       | (7.104)      | -                   | -        | -                                | -                  | (7.104)       |
| (пренос во сопствени средства)                         | -            | -                   | -        | -                                | -                  | -             |
| <b>Состојба на 31 декември 2020 (претходна година)</b> | <b>5.463</b> | <b>7.404</b>        | <b>-</b> | <b>9.795</b>                     | <b>581</b>         | <b>23.243</b> |
| Состојба на 1 јануари 2021 (тековна година)            | 5.463        | 7.404               | -        | 9.795                            | 581                | 23.243        |
| загуба поради оштетување во текот на годината          | 1.494        | -                   | -        | -                                | -                  | 1.494         |
| (продадени во текот на годината)                       | (1.562)      | (5.095)             | -        | (5.638)                          | -                  | (12.295)      |
| (пренос во сопствени средства)                         | -            | -                   | -        | -                                | -                  | -             |
| <b>Состојба на 31 декември 2021 (тековна година)</b>   | <b>5.395</b> | <b>2.309</b>        | <b>-</b> | <b>4.157</b>                     | <b>581</b>         | <b>12.442</b> |
| <b>Сегашна сметководствена вредност</b>                |              |                     |          |                                  |                    |               |
| на 1 јануари 2020 (претходна година)                   | 2.261        | -                   | -        | -                                | -                  | 2.261         |
| <b>на 31 декември 2020 (претходна година)</b>          | <b>1.254</b> | <b>-</b>            | <b>-</b> | <b>-</b>                         | <b>-</b>           | <b>1.254</b>  |
| <b>на 31 декември 2021 (тековна година)</b>            | <b>513</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b> | <b>-</b>                         | <b>-</b>           | <b>513</b>    |

**ХАЛК БАНКА АД Скопје****Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***28. Нематеријални средства***во илјади денари***Набавна вредност****Состојба на 1 јануари 2020 (претходна година)**

зголемувања преку нови набавки  
зголемувања преку интерен развој  
зголемувања преку деловни комбинации  
(отуѓување и расходување)  
(отуѓувања преку деловни комбинации)  
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)  
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба

**Состојба на 31 декември 2020 (претходна година)****Состојба на 1 јануари 2021 (тековна година)**

зголемувања преку нови набавки  
зголемувања преку интерен развој  
зголемувања преку деловни комбинации  
(отуѓување и расходување)  
(отуѓувања преку деловни комбинации)  
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)  
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба

**Состојба на 31 декември 2021 (тековна година)****Амортизација и оштетување****Состојба на 1 јануари 2020 (претходна година)**

амортизација за годината  
загуба поради оштетување во текот на годината  
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)  
(отуѓување и расходување)

**Состојба на 31 декември 2020 (претходна година)****Состојба на 1 јануари 2021 (тековна година)**

амортизација за годината  
загуба поради оштетување во текот на годината  
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)  
(отуѓување и расходување)

**Состојба на 31 декември 2021 (тековна година)****Сегашна сметководствена вредност****на 1 јануари 2020 (претходна година)****на 31 декември 2020 (претходна година)****на 31 декември 2021 (тековна година)**

|                                                                   | Интерно развиен софтвер | Купен софтвер од надворешни добавувачи | Други интерно развиени нематеријални средства | Други нематеријални средства | Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп | Неконтролирано учество* | Вкупно  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|---------|
| Состојба на 1 јануари 2020 (претходна година)                     | -                       | 230.727                                | -                                             | 107.604                      | 42.011                                                 | -                       | 380.342 |
| зголемувања преку нови набавки                                    | -                       | 70.534                                 | -                                             | 32.908                       | 3.085                                                  | -                       | 106.527 |
| зголемувања преку интерен развој                                  | -                       | -                                      | -                                             | -                            | -                                                      | -                       | -       |
| зголемувања преку деловни комбинации                              | -                       | -                                      | -                                             | -                            | -                                                      | -                       | -       |
| (отуѓување и расходување)                                         | -                       | -                                      | -                                             | -                            | -                                                      | -                       | -       |
| (отуѓувања преку деловни комбинации)                              | -                       | -                                      | -                                             | -                            | -                                                      | -                       | -       |
| (пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)          | -                       | -                                      | -                                             | -                            | -                                                      | -                       | -       |
| пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба            | -                       | -                                      | -                                             | -                            | -                                                      | -                       | -       |
| Состојба на 31 декември 2020 (претходна година)                   | -                       | 301.261                                | -                                             | 140.512                      | 45.096                                                 | -                       | 486.869 |
| Состојба на 1 јануари 2021 (тековна година)                       | -                       | 301.261                                | -                                             | 140.512                      | 45.096                                                 | -                       | 486.869 |
| зголемувања преку нови набавки                                    | -                       | 92.179                                 | -                                             | 35.032                       | 8.723                                                  | -                       | 135.934 |
| зголемувања преку интерен развој                                  | -                       | -                                      | -                                             | -                            | -                                                      | -                       | -       |
| зголемувања преку деловни комбинации                              | -                       | -                                      | -                                             | -                            | -                                                      | -                       | -       |
| (отуѓување и расходување)                                         | -                       | -                                      | -                                             | -                            | -                                                      | -                       | -       |
| (отуѓувања преку деловни комбинации)                              | -                       | -                                      | -                                             | -                            | -                                                      | -                       | -       |
| (пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)          | -                       | -                                      | -                                             | -                            | -                                                      | -                       | -       |
| пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба            | -                       | -                                      | -                                             | -                            | -                                                      | -                       | -       |
| Состојба на 31 декември 2021 (тековна година)                     | -                       | 393.440                                | -                                             | 175.544                      | 53.819                                                 | -                       | 622.803 |
| Амортизација и оштетување                                         | -                       | 179.872                                | -                                             | 76.607                       | 39.809                                                 | -                       | 296.288 |
| Состојба на 1 јануари 2020 (претходна година)                     | -                       | 32.121                                 | -                                             | 13.925                       | 4.776                                                  | -                       | 50.822  |
| амортизација за годината                                          | -                       | -                                      | -                                             | -                            | -                                                      | -                       | -       |
| загуба поради оштетување во текот на годината                     | -                       | -                                      | -                                             | -                            | -                                                      | -                       | -       |
| (ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината) | -                       | -                                      | -                                             | -                            | -                                                      | -                       | -       |
| (отуѓување и расходување)                                         | -                       | -                                      | -                                             | -                            | -                                                      | -                       | -       |
| Состојба на 31 декември 2020 (претходна година)                   | -                       | 211.993                                | -                                             | 90.532                       | 44.585                                                 | -                       | 347.110 |
| Состојба на 1 јануари 2021 (тековна година)                       | -                       | 211.993                                | -                                             | 90.532                       | 44.585                                                 | -                       | 347.110 |
| амортизација за годината                                          | -                       | 52.430                                 | -                                             | 23.144                       | 6.057                                                  | -                       | 81.631  |
| загуба поради оштетување во текот на годината                     | -                       | -                                      | -                                             | -                            | -                                                      | -                       | -       |
| (ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината) | -                       | -                                      | -                                             | -                            | -                                                      | -                       | -       |
| (отуѓување и расходување)                                         | -                       | -                                      | -                                             | -                            | -                                                      | -                       | -       |
| Состојба на 31 декември 2021 (тековна година)                     | -                       | 264.422                                | -                                             | 113.676                      | 50.642                                                 | -                       | 428.740 |
| Сегашна сметководствена вредност                                  | -                       | 50.855                                 | -                                             | 30.997                       | 2.202                                                  | -                       | 84.054  |
| на 1 јануари 2020 (претходна година)                              | -                       | 89.268                                 | -                                             | 49.980                       | 511                                                    | -                       | 139.759 |
| на 31 декември 2020 (претходна година)                            | -                       | 129.018                                | -                                             | 61.868                       | 3.177                                                  | -                       | 194.063 |
| на 31 декември 2021 (тековна година)                              | -                       |                                        | -                                             |                              |                                                        | -                       |         |

**А Усогласување на сегашната сметководствена вредност****28. Нематеријални средства****Б Сметководствена вредност на нематеријалните средства каде што постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Групата**

во илјади денари  
Сегашна  
сметководствена  
вредност на:  
на 31 декември 2020  
(претходна година)  
на 31 декември 2021  
(тековна година)

| Интерно развиен софтвер | Купен софтвер од надворешни добавувачи | Други интерно развиени нематеријални средства | Други нематеријални средства | Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп | Вкупно |
|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|
| -                       | -                                      | -                                             | -                            | -                                                      | -      |
| -                       | -                                      | -                                             | -                            | -                                                      | -      |



**ХАЛК БАНКА АД Скопје****Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***29. Недвижности и опрема****А Усогласување на сегашната сметководствена вредност**

| <i>во илјади денари</i>                                           | Земјиште | Градежни објекти | Транспортни средства | Мебел и канцелариска опрема | Останата опрема | Други ставки на недвижностите и опремата | Недвижност и опрема во подготовка | Вложувања во недвижностите и опремата земени под | Вкупно           |
|-------------------------------------------------------------------|----------|------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>Набавна вредност</b>                                           |          |                  |                      |                             |                 |                                          |                                   |                                                  |                  |
| <b>Состојба на 1 јануари 2020 (претходна година)</b>              | -        | 742.182          | 78.284               | 120.006                     | 733.233         | 67.495                                   | 44.077                            | 199.256                                          | 1.984.533        |
| Зголемувања                                                       | -        | 1.450.835        | 6.568                | 12.895                      | 142.916         | 8.940                                    | -                                 | 24.686                                           | 1.639.585        |
| зголемувања преку деловни комбинации (отуѓување и расходување)    | -        | -                | -                    | -                           | -               | -                                        | -                                 | -                                                | -                |
| (отуѓувања преку деловни комбинации)                              | -        | (96.645)         | (12.335)             | (1.498)                     | (988)           | -                                        | -                                 | -                                                | (111.466)        |
| (пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)          | -        | -                | -                    | -                           | -               | -                                        | -                                 | -                                                | -                |
| пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба            | -        | -                | -                    | -                           | -               | -                                        | -                                 | -                                                | -                |
| останати преноси                                                  | -        | -                | -                    | -                           | -               | -                                        | -                                 | -                                                | -                |
| <b>Состојба на 31 декември 2020 (претходна година)</b>            | -        | <b>2.096.372</b> | <b>72.517</b>        | <b>131.403</b>              | <b>875.161</b>  | <b>76.435</b>                            | <b>36.822</b>                     | <b>223.942</b>                                   | <b>3.512.652</b> |
| <b>Состојба на 1 јануари 2021 (тековна година)</b>                | -        | 2.096.372        | 72.517               | 131.403                     | 875.161         | 76.435                                   | 36.822                            | 223.942                                          | 3.512.652        |
| Зголемувања                                                       | -        | 2.327            | 2.690                | 9.762                       | 116.744         | 6.034                                    | (9.833)                           | 18.390                                           | 146.114          |
| (отуѓување и расходување)                                         | -        | -                | (25.166)             | (1.213)                     | (83.232)        | (639)                                    | -                                 | -                                                | (110.250)        |
| (отуѓувања преку деловни комбинации)                              | -        | -                | -                    | -                           | -               | -                                        | -                                 | -                                                | -                |
| (пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)          | -        | -                | -                    | -                           | -               | -                                        | -                                 | -                                                | -                |
| пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба            | -        | -                | -                    | -                           | -               | -                                        | -                                 | -                                                | -                |
| останати преноси                                                  | -        | -                | -                    | -                           | -               | -                                        | -                                 | -                                                | -                |
| <b>Состојба на 31 декември 2021 (тековна година)</b>              | -        | <b>2.098.699</b> | <b>50.041</b>        | <b>139.952</b>              | <b>908.673</b>  | <b>81.830</b>                            | <b>26.989</b>                     | <b>242.332</b>                                   | <b>3.548.516</b> |
| <b>Амортизација и оштетување</b>                                  |          |                  |                      |                             |                 |                                          |                                   |                                                  |                  |
| <b>Состојба на 1 јануари 2020 (претходна година)</b>              | -        | 201.748          | 64.034               | 94.496                      | 548.062         | 28.660                                   | -                                 | 106.427                                          | 1.043.427        |
| амортизација за годината                                          | -        | 21.708           | 6.991                | 9.207                       | 84.620          | 6.120                                    | -                                 | 21.881                                           | 150.527          |
| загуба поради оштетување во текот на годината                     | -        | -                | -                    | -                           | -               | -                                        | -                                 | -                                                | -                |
| (ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината) | -        | -                | -                    | -                           | -               | -                                        | -                                 | -                                                | -                |
| (отуѓување и расходување)                                         | -        | (13.367)         | (12.335)             | (1.498)                     | (999)           | -                                        | -                                 | -                                                | (28.199)         |
| (пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)          | -        | -                | -                    | -                           | -               | -                                        | -                                 | -                                                | -                |
| пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба            | -        | -                | -                    | -                           | -               | -                                        | -                                 | -                                                | -                |
| останати преноси                                                  | -        | -                | -                    | -                           | 5               | -                                        | -                                 | -                                                | 5                |
| <b>Состојба на 31 декември 2020 (претходна година)</b>            | -        | <b>210.089</b>   | <b>58.690</b>        | <b>102.205</b>              | <b>631.688</b>  | <b>34.780</b>                            | -                                 | <b>128.308</b>                                   | <b>1.165.760</b> |
| <b>Состојба на 1 јануари 2021 (тековна година)</b>                | -        | 210.089          | 58.690               | 102.205                     | 631.688         | 34.780                                   | -                                 | 128.308                                          | 1.165.760        |
| амортизација за годината                                          | -        | 52.410           | 6.808                | 10.201                      | 94.198          | 6.807                                    | -                                 | 23.483                                           | 193.907          |
| загуба поради оштетување во текот на годината                     | -        | -                | -                    | -                           | -               | -                                        | -                                 | -                                                | -                |
| (ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината) | -        | -                | -                    | -                           | -               | -                                        | -                                 | -                                                | -                |
| (отуѓување и расходување)                                         | -        | -                | (25.166)             | (1.213)                     | (83.232)        | (639)                                    | -                                 | -                                                | (110.250)        |
| (пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)          | -        | -                | -                    | -                           | -               | -                                        | -                                 | -                                                | -                |
| пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба            | -        | -                | -                    | -                           | -               | -                                        | -                                 | -                                                | -                |
| останати преноси                                                  | -        | -                | -                    | -                           | -               | -                                        | -                                 | -                                                | -                |
| <b>Состојба на 31 декември 2021 (тековна година)</b>              | -        | <b>262.499</b>   | <b>40.332</b>        | <b>111.193</b>              | <b>642.654</b>  | <b>40.948</b>                            | -                                 | <b>151.791</b>                                   | <b>1.249.417</b> |
| <b>Сегашна сметководствена вредност</b>                           |          |                  |                      |                             |                 |                                          |                                   |                                                  |                  |
| <b>на 1 јануари 2020 (претходна година)</b>                       | -        | 540.434          | 14.250               | 25.510                      | 185.171         | 38.835                                   | 44.077                            | 92.829                                           | 941.106          |
| <b>на 31 декември 2020 (претходна година)</b>                     | -        | <b>1.886.283</b> | <b>13.827</b>        | <b>29.198</b>               | <b>243.473</b>  | <b>41.655</b>                            | <b>36.822</b>                     | <b>95.634</b>                                    | <b>2.346.892</b> |
| <b>на 31 декември 2021 (тековна година)</b>                       | -        | <b>1.836.200</b> | <b>9.709</b>         | <b>28.759</b>               | <b>266.019</b>  | <b>40.882</b>                            | <b>26.989</b>                     | <b>90.541</b>                                    | <b>2.299.099</b> |

**ХАЛК БАНКА АД Скопје****Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***29. Недвижности и опрема (продолжение)****Б. Сметководствена вредност на ставките на недвижностите и опремата кадешто постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Групата**

| во илјади денари<br>Сегашна<br>сметководствена<br>вредност на: | Земјиште | Градежни<br>и објекти | Транспортни<br>средства | Мебел и<br>канцела<br>-риска<br>опрема | Останата<br>опрема | Други ставки на<br>недвижностите<br>и опремата | Недвижности<br>и опрема во<br>подготовка | Вложувања во<br>недвижностите<br>и опремата<br>земени под<br>закуп | Вкупно |
|----------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                |          |                       |                         |                                        |                    |                                                |                                          |                                                                    |        |
| на 31 декември 2020                                            | 829      | -                     | -                       | -                                      | -                  | -                                              | -                                        | -                                                                  | 829    |
| на 31 декември 2021                                            | 791      | -                     | -                       | -                                      | -                  | -                                              | -                                        | -                                                                  | 791    |

На 31 декември 2021 година, Банката не располага со еден имотен лист за деловен простор со нето сегашна вредност од 791 илјади денари (2020: 829 илјади). Агенцијата за катастар за недвижности е задолжена од страна на Министерството за финансии за утврдување на сопственоста на имотот и негов упис во катастарот на недвижност.

Подружницата на 31 декември 2021 нема недвижности во своја сопственост.

**ХАЛК БАНКА АД Скопје****Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***30. Тековни и одложени даночни средства и обврски****30.1 Тековни даночни средства и тековни даночни обврски**

Побарувања за данок на добивка (тековен)  
 Обврски за данок на добивка (тековен)

| <i>во илјади денари</i> |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| тековна година 2021     | претходна година 2020 |
| 13.949                  | 22.015                |
| -                       | -                     |

**30.2 Одложени даночни средства и одложени даночни обврски****А Признаени одложени даночни средства и одложени даночни обврски**

| <i>во илјади денари</i>                                                 | тековна година 2021       |                            |                | претходна година 2020     |                            |                |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
|                                                                         | Одложени даночни средства | (Одложени даночни обврски) | на нето-основа | Одложени даночни средства | (Одложени даночни обврски) | на нето-основа |
| Дериватни средства чувани за управување со ризик                        | -                         | -                          | -              | -                         | -                          | -              |
| Кредити на и побарувања од банки                                        | -                         | -                          | -              | -                         | -                          | -              |
| Кредити на и побарувања од други комитенти                              | -                         | -                          | -              | -                         | -                          | -              |
| Вложувања во хартии од вредност                                         | -                         | -                          | -              | -                         | -                          | -              |
| Нематеријални средства                                                  | -                         | -                          | -              | -                         | -                          | -              |
| Недвижности и опрема                                                    | -                         | -                          | -              | -                         | -                          | -              |
| Останати побарувања                                                     | -                         | -                          | -              | -                         | -                          | -              |
| Дериватни обврски чувани за управување со ризик                         | -                         | -                          | -              | -                         | -                          | -              |
| Исправка на вредноста и посебна резерва рски                            | -                         | -                          | -              | -                         | -                          | -              |
| Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити            | -                         | -                          | -              | -                         | -                          | -              |
| Останато                                                                | -                         | -                          | -              | -                         | -                          | -              |
| <b>Одложени даночни средства/обврски признаени во билансот на успех</b> | -                         | -                          | -              | -                         | -                          | -              |
| Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба             | -                         | -                          | -              | -                         | -                          | -              |
| Заштита од ризик од паричните текови                                    | -                         | -                          | -              | -                         | -                          | -              |
| <b>Одложени даночни средства/обврски признаени во капиталот</b>         | -                         | -                          | -              | -                         | -                          | -              |
| <b>Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски</b>               | -                         | -                          | -              | -                         | -                          | -              |

**Б Непризнаени одложени даночни средства**

|                                                     | <i>во илјади денари</i> |                       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                     | тековна година 2021     | претходна година 2020 |
| Даночни загуби                                      | -                       | -                     |
| Даночни кредити                                     | -                       | -                     |
| <b>Вкупно непризнаени одложени даночни средства</b> | -                       | -                     |

**ХАЛК БАНКА АД Скопје****Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***30. Тековни и одложени даночни средства и обврски (продолжение)****30.2 Одложени даночни средства и одложени даночни обврски (продолжение)****В Усогласување на движењата на одложените даночни средства и одложените даночни обврски во текот на годината**

| во илјади денари                                             | Состојба на 1<br>јануари | Признаени во текот на годината во: |           | Состојба на<br>31 декември |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                              |                          | Билансот на успех                  | Капиталот |                            |
| <b>претходна година 2020</b>                                 |                          |                                    |           |                            |
| Дериватни средства чувани за управување со ризик             | -                        | -                                  | -         | -                          |
| Кредити на и побарувања од банки                             | -                        | -                                  | -         | -                          |
| Кредити на и побарувања од други комитенти                   | -                        | -                                  | -         | -                          |
| Вложувања во хартии од вредност                              | -                        | -                                  | -         | -                          |
| Нематеријални средства                                       | -                        | -                                  | -         | -                          |
| Недвижности и опрема                                         | -                        | -                                  | -         | -                          |
| Останати побарувања                                          | -                        | -                                  | -         | -                          |
| Дериватни обврски чувани за управување со ризик              | -                        | -                                  | -         | -                          |
| Останати обврски                                             | -                        | -                                  | -         | -                          |
| Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити | -                        | -                                  | -         | -                          |
| Останато                                                     | -                        | -                                  | -         | -                          |
| Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба  | -                        | -                                  | -         | -                          |
| Заштита од ризик од паричните текови                         | -                        | -                                  | -         | -                          |
| <b>Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски</b>    | -                        | -                                  | -         | -                          |
| <b>тековна година 2021</b>                                   |                          |                                    |           |                            |
| Дериватни средства чувани за управување со ризик             | -                        | -                                  | -         | -                          |
| Кредити на и побарувања од банки                             | -                        | -                                  | -         | -                          |
| Кредити на и побарувања од други комитенти                   | -                        | -                                  | -         | -                          |
| Вложувања во хартии од вредност                              | -                        | -                                  | -         | -                          |
| Нематеријални средства                                       | -                        | -                                  | -         | -                          |
| Недвижности и опрема                                         | -                        | -                                  | -         | -                          |
| Останати побарувања                                          | -                        | -                                  | -         | -                          |
| Дериватни обврски чувани за управување со ризик              | -                        | -                                  | -         | -                          |
| Останати обврски                                             | -                        | -                                  | -         | -                          |
| Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити | -                        | -                                  | -         | -                          |
| Останато                                                     | -                        | -                                  | -         | -                          |
| Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба  | -                        | -                                  | -         | -                          |
| Заштита од ризик од паричните текови                         | -                        | -                                  | -         | -                          |
| <b>Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски</b>    | -                        | -                                  | -         | -                          |

**31. Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување****А Нетековни средства кои се чуваат за продажба**

|                                                            | <i>во илјади денари</i> |                          |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                                                            | тековна година<br>2021  | претходна година<br>2020 |
| Нематеријални средства                                     | -                       | -                        |
| Недвижности и опрема                                       | -                       | -                        |
| <b>Вкупно нетековни средства кои се чуваат за продажба</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>                 |

**Б Група за отуѓување**

|                                                                             | <i>во илјади денари</i> |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                                                                             | тековна година<br>2021  | претходна година<br>2020 |
| <i>Група на средства за отуѓување</i>                                       |                         |                          |
| Финансиски средства                                                         | -                       | -                        |
| Нематеријални средства                                                      | -                       | -                        |
| Недвижности и опрема                                                        | -                       | -                        |
| Вложувања во придружените друштва                                           | -                       | -                        |
| Побарувања за данок на добивка                                              | -                       | -                        |
| Останати средства                                                           | -                       | -                        |
| <b>Вкупно група на средства за отуѓување</b>                                | <b>-</b>                | <b>-</b>                 |
| <i>Обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување</i>        |                         |                          |
| Финансиски обврски                                                          | -                       | -                        |
| Посебна резерва                                                             | -                       | -                        |
| Обврски за данок на добивка                                                 | -                       | -                        |
| Останати обврски                                                            | -                       | -                        |
| <b>Вкупно обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>                 |

**В Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување**

|                                                                                                       | <i>во илјади денари</i> |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                                                                                                       | тековна година<br>2021  | претходна година<br>2020 |
| Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување | -                       | -                        |

**ХАЛК БАНКА АД Скопје****Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***32. Обврски за тргување**

| <i>во илјади денари</i>                                         |                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| тековна година<br>2021                                          | претходна година<br>2020 |
| <i>Депозити на банки</i>                                        |                          |
| Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ       | -                        |
| Орочени депозити                                                | -                        |
| Останати депозити                                               | -                        |
|                                                                 | -                        |
| <i>Депозити на други комитенти</i>                              |                          |
| Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ       | -                        |
| Орочени депозити                                                | -                        |
| Останати депозити                                               | -                        |
|                                                                 | -                        |
| <i>Издадени должнички хартии од вредност</i>                    |                          |
| Инструменти на пазарот на пари                                  | -                        |
| Сертификати за депозит                                          | -                        |
| Издадени обврзници                                              | -                        |
| Останато                                                        | -                        |
|                                                                 | -                        |
|                                                                 |                          |
| <i>Останати финансиски обврски</i>                              | -                        |
| <i>Деривати за тргување</i>                                     |                          |
| Договори зависни од промената на каматната стапка               | -                        |
| Договори зависни од промената на курсот                         | -                        |
| Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност | -                        |
| Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9        | -                        |
|                                                                 | -                        |
| <b>Вкупно обврски за тргување</b>                               | -                        |

**ХАЛК БАНКА АД Скопје****Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***33. Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање**

| <i>во илјади денари</i>                                                                                                                     |                                                      |                                        |                                                      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|---|
| тековна година 2021                                                                                                                         |                                                      | претходна година 2020                  |                                                      |   |
| сегашна<br>сметководствена<br>вредност                                                                                                      | договорна<br>вредност,<br>платлива на<br>достасување | сегашна<br>сметководствена<br>вредност | договорна<br>вредност,<br>платлива на<br>достасување |   |
| <b>Депозити на банки</b>                                                                                                                    |                                                      |                                        |                                                      |   |
| Тековни сметки, депозити по видување<br>и депозити преку ноќ                                                                                | -                                                    | -                                      | -                                                    | - |
| Орочени депозити                                                                                                                            | -                                                    | -                                      | -                                                    | - |
| Останати депозити                                                                                                                           | -                                                    | -                                      | -                                                    | - |
| -                                                                                                                                           | -                                                    | -                                      | -                                                    | - |
| <b>Депозити на други комитенти</b>                                                                                                          |                                                      |                                        |                                                      |   |
| Тековни сметки, депозити по видување<br>и депозити преку ноќ                                                                                | -                                                    | -                                      | -                                                    | - |
| Орочени депозити                                                                                                                            | -                                                    | -                                      | -                                                    | - |
| Останати депозити                                                                                                                           | -                                                    | -                                      | -                                                    | - |
| -                                                                                                                                           | -                                                    | -                                      | -                                                    | - |
| <b>Издадени должнички хартии од вредност</b>                                                                                                |                                                      |                                        |                                                      |   |
| Инструменти на пазарот на пари                                                                                                              | -                                                    | -                                      | -                                                    | - |
| Сертификати за депозит                                                                                                                      | -                                                    | -                                      | -                                                    | - |
| Издадени обврзници                                                                                                                          | -                                                    | -                                      | -                                                    | - |
| Останато                                                                                                                                    | -                                                    | -                                      | -                                                    | - |
| -                                                                                                                                           | -                                                    | -                                      | -                                                    | - |
| <b>Субординирани обврски</b>                                                                                                                |                                                      |                                        |                                                      |   |
| -                                                                                                                                           | -                                                    | -                                      | -                                                    | - |
| <b>Останати финансиски обврски</b>                                                                                                          |                                                      |                                        |                                                      |   |
| -                                                                                                                                           | -                                                    | -                                      | -                                                    | - |
| <b>Вкупно финансиски обврски по<br/>објективна вредност преку билансот на<br/>успех, определени како такви при<br/>почетното признавање</b> |                                                      |                                        |                                                      |   |
| -                                                                                                                                           | -                                                    | -                                      | -                                                    | - |

| <i>во илјади денари</i>                                                                                                            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| тековна година<br>2021                                                                                                             | претходна година<br>2020 |
| <b>Движење на промените во кредитната<br/>способност на Групата, за финансиски<br/>обврски кои се мерат по објективна вредност</b> |                          |
| Состојба на 1 јануари                                                                                                              | -                        |
| Признаено во Останата сеопфатна добивка за<br>годината                                                                             | -                        |
| (Трансфер во други резервни фондови)                                                                                               | -                        |
| <b>Состојба на 31 декември</b>                                                                                                     | -                        |

**ХАЛК БАНКА АД Скопје****Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***34. Депозити****34.1 Депозити на банки**

|                                          | <i>во илјади денари</i> |            |                       |            |
|------------------------------------------|-------------------------|------------|-----------------------|------------|
|                                          | тековна година 2021     |            | претходна година 2020 |            |
|                                          | краткорочни             | долгорочни | краткорочни           | долгорочни |
| Тековни сметки                           | -                       | -          | -                     | -          |
| домашни банки                            | 123.031                 | -          | 102.073               | -          |
| странски банки                           | 661.209                 | -          | 654.845               | -          |
| Депозити по видување                     | -                       | -          | -                     | -          |
| домашни банки                            | -                       | -          | -                     | -          |
| странски банки                           | -                       | -          | -                     | -          |
| Орочени депозити                         | -                       | -          | -                     | -          |
| домашни банки                            | 585.456                 | -          | 462.705               | -          |
| странски банки                           | 2.711.588               | -          | 2.344.372             | -          |
| Ограничени депозити                      | -                       | -          | -                     | -          |
| домашни банки                            | 610                     | -          | 610                   | -          |
| странски банки                           | -                       | -          | -                     | -          |
| Останати депозити                        | -                       | -          | -                     | -          |
| домашни банки                            | -                       | -          | -                     | -          |
| странски банки                           | -                       | -          | -                     | -          |
| Обврски врз основа на камати за депозити | -                       | -          | -                     | -          |
| домашни банки                            | 594                     | -          | 442                   | -          |
| странски банки                           | 259                     | -          | 114                   | -          |
| Тековна достасаност                      | -                       | -          | -                     | -          |
| <b>Вкупно депозити на банки</b>          | <b>4.082.747</b>        | <b>-</b>   | <b>3.565.161</b>      | <b>-</b>   |



**ХАЛК БАНКА АД Скопје****Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***34. Депозити (продолжение)****34.2 Депозити на други комитенти**

| <i>во илјади денари</i>                   |                   |                       |                   |                     |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| тековна година 2021                       |                   | претходна година 2020 |                   |                     |
| краткорочни                               | долгорочни        | краткорочни           | долгорочни        |                     |
| Нефинансиски друштва                      |                   |                       |                   |                     |
| Тековни сметки                            | 13.677.708        | -                     | 13.391.902        | -                   |
| Депозити по видување                      | -                 | -                     | -                 | -                   |
| Орочени депозити                          | 341.584           | 6.610.866             | 891.394           | 5.892.097           |
| Ограничени депозити                       | 523.026           | 947.629               | 465.939           | 693.381             |
| Останати депозити                         | -                 | -                     | -                 | -                   |
| Обврски врз основа на камати за депозити  | 20.120            | -                     | 26.937            | -                   |
|                                           | <b>14.562.438</b> | <b>7.558.495</b>      | <b>14.776.172</b> | <b>6.585.478</b>    |
| Држава                                    |                   |                       |                   |                     |
| Тековни сметки                            | 186.103           | -                     | 190.610           | -                   |
| Депозити по видување                      | -                 | -                     | -                 | -                   |
| Орочени депозити                          | -                 | -                     | -                 | -                   |
| Ограничени депозити                       | -                 | -                     | -                 | -                   |
| Останати депозити                         | -                 | -                     | -                 | -                   |
| Обврски врз основа на камати за депозити  | -                 | -                     | -                 | -                   |
|                                           | <b>186.103</b>    | <b>-</b>              | <b>190.610</b>    | <b>-</b>            |
| Непрофитни институции кои им служат на    |                   |                       |                   |                     |
| Тековни сметки                            | 638.415           | -                     | 481.214           | -                   |
| Депозити по видување                      | -                 | -                     | -                 | -                   |
| Орочени депозити                          | 2.325             | 303.178               | 3.093             | 213.945             |
| Ограничени депозити                       | 1.158             | 1.280                 | 1.591             | 1.240               |
| Останати депозити                         | -                 | -                     | -                 | -                   |
| Обврски врз основа на камати за депозити  | 712               | -                     | 851               | -                   |
|                                           | <b>642.610</b>    | <b>304.458</b>        | <b>486.749</b>    | <b>215.185</b>      |
| Финансиски друштва, освен банки           |                   |                       |                   |                     |
| Тековни сметки                            | 170.660           | -                     | 128.894           | -                   |
| Депозити по видување                      | -                 | -                     | -                 | -                   |
| Орочени депозити                          | 276.103           | 3.467.666             | 494.652           | 3.789.274           |
| Ограничени депозити                       | 16                | 40                    | 9.073             | 344                 |
| Останати депозити                         | -                 | -                     | -                 | -                   |
| Обврски врз основа на камати за депозити  | 17.954            | -                     | 17.563            | -                   |
|                                           | <b>464.733</b>    | <b>3.467.706</b>      | <b>650.185</b>    | <b>3.789.618</b>    |
| Домаќинства                               |                   |                       |                   |                     |
| Тековни сметки                            | 9.646.830         | -                     | 7.765.355         | -                   |
| Депозити по видување                      | 1.672.269         | -                     | 1.296.056         | -                   |
| Орочени депозити                          | 1.317.296         | 8.765.665             | 1.632.113         | 7.947.948           |
| Ограничени депозити                       | 79.038            | 744.751               | 71.304            | 688.746             |
| Останати депозити                         | 16.589            | -                     | 16.592            | -                   |
| Обврски врз основа на камати за депозити  | 78.558            | -                     | 94.808            | -                   |
|                                           | <b>12.810.580</b> | <b>9.510.416</b>      | <b>10.876.228</b> | <b>8.636.694</b>    |
| Нерезиденти, освен банки                  |                   |                       |                   |                     |
| Тековни сметки                            | 206.257           | -                     | 153.616           | -                   |
| Депозити по видување                      | 4.859             | -                     | -                 | -                   |
| Орочени депозити                          | 2.686             | 2.054.173             | 17.885            | 1.065.610           |
| Ограничени депозити                       | 17.829            | 36.799                | 30.307            | 36.433              |
| Останати депозити                         | -                 | -                     | -                 | -                   |
| Обврски врз основа на камати за депозити  | 857               | -                     | 1.123             | -                   |
|                                           | <b>232.488</b>    | <b>2.090.972</b>      | <b>202.931</b>    | <b>1.102.043</b>    |
| Тековна достасаност                       | <b>12.294.358</b> | <b>(12.294.358)</b>   | <b>10.994.762</b> | <b>(10.994.762)</b> |
| <b>Вкупно депозити на други комитенти</b> | <b>41.193.310</b> | <b>10.637.689</b>     | <b>38.177.637</b> | <b>9.334.256</b>    |

**35. Издадени должнички хартии од вредност**

| <i>во илјади денари</i>                                     |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| тековна година 2021                                         | претходна година 2020 |
| Инструменти на пазарот на пари                              | -                     |
| Сертификати за депозит                                      | -                     |
| Издадени обврзници                                          | -                     |
| Останато                                                    | -                     |
| Обврски врз основа на камати за издадени хартии од вредност | -                     |
| <b>Вкупно издадени должнички хартии од вредност</b>         | <b>-</b>              |

**ХАЛК БАНКА АД Скопје****Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***36. Обврски по кредити****А Структура на обврските по кредити според видот на обврската и секторот на кредитодавателот**

| во илјади денари                                            |                |                       |                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|
| тековна година 2021                                         |                | претходна година 2020 |                  |
| краткорочни                                                 | долгорочни     | краткорочни           | долгорочни       |
| <b>Банки</b>                                                |                |                       |                  |
| <i>резиденти</i>                                            |                |                       |                  |
| Обврски по кредити                                          | -              | 3.579.031             | -                |
| Репо-трансакции                                             | -              | -                     | -                |
| Обврски врз основа на камати                                | 5.689          | -                     | 6.882            |
| <i>нерезиденти</i>                                          |                |                       |                  |
| Обврски по кредити                                          | -              | -                     | -                |
| Репо-трансакции                                             | -              | -                     | -                |
| Обврски врз основа на камати                                | -              | -                     | -                |
| <b>Нефинансиски друштва</b>                                 |                |                       |                  |
| Обврски по кредити                                          | -              | -                     | -                |
| Репо-трансакции                                             | -              | -                     | -                |
| Обврски врз основа на камати                                | -              | -                     | -                |
| <b>Држава</b>                                               |                |                       |                  |
| Обврски по кредити                                          | -              | -                     | -                |
| Репо-трансакции                                             | -              | -                     | -                |
| Обврски врз основа на камати                                | -              | -                     | -                |
| <b>Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата</b> |                |                       |                  |
| Обврски по кредити                                          | -              | -                     | -                |
| Обврски врз основа на камати                                | -              | -                     | -                |
| <b>Финансиски друштва, освен банки</b>                      |                |                       |                  |
| Обврски по кредити                                          | -              | -                     | -                |
| Репо-трансакции                                             | -              | -                     | -                |
| Обврски врз основа на камати                                | -              | -                     | -                |
| <b>Нерезиденти, освен банки</b>                             |                |                       |                  |
| <b>Нефинансиски друштва</b>                                 |                |                       |                  |
| Обврски по кредити                                          | -              | 1.385.908             | -                |
| Репо-трансакции                                             | -              | -                     | -                |
| Обврски врз основа на камати                                | 1.533          | -                     | 2.081            |
| <b>Држава</b>                                               |                |                       |                  |
| Обврски по кредити                                          | -              | -                     | -                |
| Репо-трансакции                                             | -              | -                     | -                |
| Обврски врз основа на камати                                | -              | -                     | -                |
| <b>Непрофитни институции кои им служат на</b>               |                |                       |                  |
| Обврски по кредити                                          | -              | -                     | -                |
| Репо-трансакции                                             | -              | -                     | -                |
| Обврски врз основа на камати                                | -              | -                     | -                |
| <b>Финансиски друштва, освен банки</b>                      |                |                       |                  |
| Обврски по кредити                                          | -              | -                     | -                |
| Репо-трансакции                                             | -              | -                     | -                |
| Обврски врз основа на камати                                | -              | -                     | -                |
| <b>Домаќинства</b>                                          |                |                       |                  |
| Обврски по кредити                                          | -              | -                     | -                |
| Обврски врз основа на камати                                | -              | -                     | -                |
| <b>Тековна достасаност</b>                                  |                |                       |                  |
| 880.788                                                     | (880.788)      | 788.657               | (788.657)        |
| <b>Вкупно обврски по кредити</b>                            | <b>888.010</b> | <b>4.084.151</b>      | <b>797.620</b>   |
|                                                             |                |                       | <b>5.137.476</b> |

**36. Обврски по кредити (продолжение)****Б Обврски по кредити според кредитодавателот**

|                                                                                             |  | во илјади денари    |                  |                       |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                                             |  | тековна година 2021 |                  | претходна година 2020 |                  |
|                                                                                             |  | краткорочни         | долгорочни       | краткорочни           | долгорочни       |
| домашни извори:<br>Развојна банка на Северна<br>Македонија (РБСМ)                           |  | 5.689               | 3.579.031        | 6.882                 | 4.046.285        |
|                                                                                             |  | <b>5.689</b>        | <b>3.579.031</b> | <b>6.882</b>          | <b>4.046.285</b> |
|                                                                                             |  |                     |                  |                       |                  |
| странски извори:<br>European Foundation for<br>Southeastern Europe<br>Green for Growth Fund |  | 1.103               | 1.015.033        | 1.436                 | 1.322.015        |
|                                                                                             |  | 430                 | 370.875          | 645                   | 557.833          |
|                                                                                             |  | <b>1.533</b>        | <b>1.385.908</b> | <b>2.081</b>          | <b>1.879.848</b> |
| Тековна достасаност                                                                         |  | 880.788             | (880.788)        | 788.657               | (788.657)        |
| <b>Вкупно обврски по кредити</b>                                                            |  | <b>888.010</b>      | <b>4.084.151</b> | <b>797.620</b>        | <b>5.137.476</b> |

Банката има засновано залог на побарувања во форма на нотарски акт во корист на Развојна банка на Северна Македонија (РБСМ) по договори за подкредит со крајни корисници одобрени од кредитните линии на ЕИБ 1, 2, 3, 4, 5 и Рамковен договор за учество во програмата за кредитирање на развојот на микро, мали и средни претпријатија, поддршка на извозот и за трајни обртни средства. Обврска на Банката е побарувањата со кои се стекнува врз основа на договорите кои ги склучува со своите клиенти да ги заложат во корист на РБСМ.

Во случај на доцнење на отплатата од страна на Банката, РБСМ би имала извршна исправа во форма на нотарски акт со која би го наплатила долгот на Банката од побарувањата кои Банката ги има кон своите клиенти.

**Услови за отплата на обврските**

| Кредитодавател | Обезбедување                              | Валута | Каматна стапка          | Година на достасување |
|----------------|-------------------------------------------|--------|-------------------------|-----------------------|
| РБСМ           | Меници + залог на побарувања од клиентите | ЕУР    | 0,5%-2,5%               | 2032                  |
| EFSE           | Необезбеден кредит                        | ЕУР    | 2,30%+ 6 month EURIBOR  | 2021-2027             |
| GGF            | Необезбеден кредит                        | ЕУР    | 2,40% + 6 month EURIBOR | 2018-2024             |

**Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021**  
(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

[illegible]

**ХАЛК БАНКА АД Скопје****Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***38. Посебна резерва и резервирања**

| <i>во илјади денари</i>                                | Посебна резерва за<br>вонбилансни<br>кредитни<br>изложености | Резервирања за<br>потенцијалните<br>обврски врз основа<br>на судски спорови | Резервирања за<br>пензиите и за други<br>користи за<br>вработените | Резервирања за<br>преструктурирањето | Резервирања за<br>неповолните<br>договори | Останати<br>резервирања | Вкупно           |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Состојба на 1 јануари 2020 (претходна година)          | 17.716                                                       | 1.783                                                                       | 82.867                                                             | -                                    | -                                         | 542.336                 | 644.702          |
| дополнителни резервирања во текот на годината          | 24.629                                                       | 20.984                                                                      | 93.930                                                             | -                                    | -                                         | 165.542                 | 305.085          |
| (искористени резервирања во текот на годината)         | -                                                            | (1.682)                                                                     | -                                                                  | -                                    | -                                         | -                       | (1.682)          |
| (ослободување на резервирањата во текот на годината)   | (15.851)                                                     | (620)                                                                       | (81.146)                                                           | -                                    | -                                         | (36.447)                | (134.064)        |
| ефект од курсни разлики                                | -                                                            | -                                                                           | -                                                                  | -                                    | -                                         | -                       | -                |
| <b>Состојба на 31 декември 2020 (претходна година)</b> | <b>26.494</b>                                                | <b>20.465</b>                                                               | <b>95.651</b>                                                      | <b>-</b>                             | <b>-</b>                                  | <b>671.431</b>          | <b>814.041</b>   |
| Состојба на 1 јануари 2020 (тековна година)            | 26.494                                                       | 20.465                                                                      | 95.651                                                             | -                                    | -                                         | 671.431                 | 814.041          |
| дополнителни резервирања во текот на годината          | 16.448                                                       | 2.009                                                                       | 130.964                                                            | -                                    | -                                         | 177.003                 | 326.424          |
| (искористени резервирања во текот на годината)         | -                                                            | -                                                                           | -                                                                  | -                                    | -                                         | -                       | -                |
| (ослободување на резервирањата во текот на годината)   | (29.202)                                                     | -                                                                           | (102.127)                                                          | -                                    | -                                         | -                       | (131.329)        |
| ефект од курсни разлики                                | (1)                                                          | -                                                                           | -                                                                  | -                                    | -                                         | -                       | (1)              |
| <b>Состојба на 31 декември 2021 (тековна година)</b>   | <b>13.739</b>                                                | <b>22.474</b>                                                               | <b>124.488</b>                                                     | <b>-</b>                             | <b>-</b>                                  | <b>848.434</b>          | <b>1.009.135</b> |

**38. Посебна резерва и резервирања (продолжение)**

Сегашната вредност на резервирањата за пензии и користи на вработените е утврдена со дисконтирање на проценетите идни парични одливи. Банката не резервира средства за останати користи за вработените.

Основните користени актуарски претпоставки се следните:

| Година                              | 2021                                                  | 2020                                                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Каматна стапка                      | 4%                                                    | 4%                                                    |
| Просечен пораст на плати            | 2,5% годишно/ 0,21% месечно                           | 2,5% годишно / 0.21% месечно                          |
| Стапка на персонален данок на доход | 10% само за 1 основица за отпремнини при пензионирање | 10% само за 1 основица за отпремнини при пензионирање |

Со цел определување на сегашната вредност на очекуваните идни обврски за отпремнини при пензионирање и соодветниот трошок за тековни услуги, креиран е модел согласно методот на кредитирање на проектирана единица (Project Unit Credit Method – PUCM). Проценетата очекувана вредност на обврската ја зема предвид веројатноста дека користа ќе се реализира, изведена врз основ на веројатност дека вработениот нема да го прекине работниот однос во Банката и истовремено ќе го доживее моментот на пензионирање. Оваа веројатност е изведена врз основа на дефинираните актуарски претпоставки за смртност и флукуација на вработените.

Сегашната вредност на обврската претставува дисконтирана вредност на денот на пресметката, од добиената проценета очекувана вредност на обврската, пресметана согласно претпоставките со вклучена веројатност дека паричниот одлив ќе се реализира. Трошокот за тековни услуги претставува дисконтирана вредност на денот на пресметката, од проектираната очекувана вредност на единицата, со вклучена веројатност дека паричниот одлив ќе се реализира.

Износот од 848.434 илјади денари(2020: 671.431 илјади денари) во делот останати резервирања го претставува износот на нето теничките резерви на подружницата како што следува:

|                                    | Во илјади денари       | Во илјади денари       |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                    | тековна година<br>2021 | тековна година<br>2020 |
| Преносна премија                   | 412.446                | 369.633                |
| Пријавени штети                    | 214.585                | 159.805                |
| Настанати, но непријавени штети    | 207.061                | 128.235                |
| Резерви за индиректни трошоци      | 10.581                 | 8.091                  |
| Резерви за директни трошоци        | 12.953                 | 11.492                 |
| ИБНР – дел за реосигурување        | (10.278)               | (5.825)                |
| Бруто резерви за бонуси и попусти  | 1.086                  | -                      |
| <b>Вкупно останати резервирања</b> | <b>848.434</b>         | <b>671.431</b>         |

**ХАЛК БАНКА АД Скопје****Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***39. Останати обврски**

|                                                                                                          | <i>во илјади денари</i> |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                                                                                                          | тековна<br>година 2021  | претходна<br>година 2020 |
| Обврски кон добавувачите                                                                                 | 14.686                  | 12.380                   |
| Добиени аванси                                                                                           | 2                       | 1                        |
| Обврски за провизиите и надоместите                                                                      | 21.981                  | 25.544                   |
| Пресметани трошоци                                                                                       | -                       | 27                       |
| Разграничени приходи од претходна година                                                                 | 80.396                  | 69.535                   |
| Краткорочни обврски кон вработените                                                                      | -                       | -                        |
| Краткорочни обврски за користите на вработените                                                          | -                       | -                        |
| Останато (наведете ги поединечно обврските кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати обврски) | -                       | -                        |
| Обврски кон други банки по основ на трансакции со Мастеркард                                             | 6.776                   | 11.702                   |
| Обврски кон други банки по основ на трансакции со Виса                                                   | 204.797                 | 185.582                  |
| Обврски кон други банки за порамнување од картично работење                                              | 45.343                  | 33.402                   |
| Обврски за реосигурување                                                                                 | 170.434                 | 114.201                  |
| Обврски спрема осигуреници                                                                               | 35.530                  | 24.532                   |
| Депозити за изведувачки работи                                                                           | 270                     | 270                      |
| Останати даноци и придонеси                                                                              | 4.962                   | 4.035                    |
| Нераспределен денарски прилив                                                                            | 2.703                   | 2.341                    |
| Нераспределен девизен прилив                                                                             | 58.340                  | 90.081                   |
| Оснивачки влог за фирми                                                                                  | 11.505                  | 6.754                    |
| Обврски кон вработени                                                                                    | 159                     | 230                      |
| Останато                                                                                                 | 40.432                  | 30.331                   |
| <b>Вкупно останати обврски</b>                                                                           | <b>698.316</b>          | <b>610.948</b>           |



**ХАЛК БАНКА АД Скопје****Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***40. Запишан капитал****А Запишан капитал**

Состојба на 1 јануари - целосно платени  
 Запишани акции во текот на годината  
 Реализација на опциите на акции  
 Поделба/окрупнување на номиналната вредност на акција  
 Останати промени во текот на годината (наведете детално):  
**Состојба на 31 декември - целосно платени**

| во денари                    |                               | број на издадени акции |                       |                               |                       | во илјади денари       |                       |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Номинална вредност по акција |                               | обични акции           |                       | неоткупливи приоритетни акции |                       | Вкупно запишан капитал |                       |
| обични акции                 | неоткупливи приоритетни акции | тековна година 2021    | претходна година 2020 | тековна година 2021           | претходна година 2020 | тековна година 2021    | претходна година 2020 |
| 10.000                       | -                             | 792.691                | 669.691               |                               |                       | 7.926.910              | 6.696.910             |
| 10.000                       | -                             | 123.000                | 123.000               | -                             | -                     | 1.230.000              | 1.230.000             |
| -                            | -                             | -                      | -                     | -                             | -                     | -                      | -                     |
| -                            | -                             | -                      | -                     | -                             | -                     | -                      | -                     |
| -                            | -                             | -                      | -                     | -                             | -                     | -                      | -                     |
| <b>10.000</b>                | <b>-</b>                      | <b>915.691</b>         | <b>792.691</b>        | <b>-</b>                      | <b>-</b>              | <b>9.156.910</b>       | <b>7.926.910</b>      |

Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Банката за еквивалент од 1 обична акција (2020: 1 обична акција). Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

Во март 2021 година, Собранието на акционери на Банката донесе Одлука за зголемување на основната главнина со издавање на акции по пат на приватна понуда заради обезбедување на оптимална адекватност на капиталот во наредниот период. Издадени беа дополнителни 123.000 обични акции со номинална вредност од 10.000 денари, односно зголемувањето на капиталот изнесуваше 1.230.000.000 денари. Со оваа емисија на акции се зголеми сопственичкото учество во капиталот на најголемиот акционер на ХАЛК БАНКА АД Скопје, Türkiye Halk Bankası a.s. Istanbul, Turkey (види белешка 40в).

**40. Запишан капитал (продолжение)****Б Дивиденди****Б.1 Објавени дивиденди и платени дивиденди од страна на Групата**

|                                                       | во илјади денари       |                          |
|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
|                                                       | тековна година<br>2021 | претходна<br>година 2020 |
| Објавени дивиденди и платени<br>дивиденди за годината | -                      | 633.748                  |

|                                 | во илјади денари       |                          |
|---------------------------------|------------------------|--------------------------|
|                                 | тековна година<br>2021 | претходна<br>година 2020 |
| Дивиденда по обична акција      | -                      | 799                      |
| Дивиденда по приоритетна акција | -                      | -                        |

**Б.2 Објавени дивиденди по денот на билансот на состојба (не се прикажани обврски за дивиденди во билансот на состојба)**

|                                   | во илјади денари       |                          |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|
|                                   | тековна година<br>2021 | претходна<br>година 2020 |
| Објавени дивиденди по 31 декември | -                      | -                        |

|                                 | во илјади денари       |                          |
|---------------------------------|------------------------|--------------------------|
|                                 | тековна година<br>2021 | претходна<br>година 2020 |
| Дивиденда по обична акција      | -                      | -                        |
| Дивиденда по приоритетна акција | -                      | -                        |

По денот на изготвување на билансот на состојба нема предложени дивиденди од Надзорниот одбор на Групата.

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**40. Запишан капитал (продолжение)****В Акционери чија сопственост надминува 5% од акциите со право на глас**

|                                    | во илјади денари                              |                                            | во %                   |                          |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
|                                    | тековна година<br>2021                        | претходна<br>година 2020                   | тековна<br>година 2021 | претходна<br>година 2020 |
| Име на акционерот                  | Запишан<br>капитал<br>(номинална<br>вредност) | Запишан капитал<br>(номинална<br>вредност) | право на глас          | право на глас            |
| Turkiye Halk Bankasi A.S. Istanbul | 9.109.294                                     | 7.879.349                                  | 99.48%                 | 99,40%                   |
| <b>Вкупно</b>                      | <b>9.109.294</b>                              | <b>7.879.349</b>                           | <b>99.48%</b>          | <b>99,40%</b>            |

**Законска резерва**

Според локалната законска регулатива Групата треба да пресметува и издвојува 5% од нето добивката за годината за законска резерва додека нивото на резервите не достигне износ кој е еднаков на една десетина од акционерскиот капитал. Додека законската резерва не го надмине определениот најмал износ, може да се употребува само за покривање на загубите. Кога законската резерва ќе го надмине најмалиот износ и по покривање на сите загуби од годишните завршни сметки, со одлука на Собранието, вишокот може да се употреби за дополнување на дивидендата, доколку таа за деловната година не го достигнала најмалиот износ пропишан со Законот за Трговски Друштва или со Статутот на Групата.

**Резерва за објективна вредност**

Резервата за објективна вредност на Групата ја сочинува кумулативната нето промена во објективната вредност на вложувањата по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка, освен загубите поради оштетување, додека вложувањето е депризнаено.

**Ревалоризациска резерва за средства преземени за ненаплатени побарувања**

Ревалоризациските резерви за средствата преземени за ненаплатени побарувања се формираат во моментот на признавање на преземените средства.

На датумот на преземање на средството, Групата е должна во билансот на состојба да прикаже оштетување од најмалку 20% од почетната сметководствена вредност на прееменото средство. Доколку износот на затворената исправка на вредноста/посебна резерва е поголем дел од оштетувањето, Групата е должна да ја признае оваа разлика како ревалоризациска резерва на датумот на преземање на средството.

Групата ја депризнава ревалоризациската резерва со ослободување во билансот на успех во моментот на продажба на средството. Дополнително, ревалоризациската резерва може да се депризнае и во случај кога средството не е продадено, но ревалоризациската резерва е исклучена од дополнителниот капитал согласно со Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот.

**Премии од акции**

Премиите од акции на 31 декември 2021 година во износ од 325.854 илјади денари (2020: 325.854 илјади денари) претставуваат разлика помеѓу номиналната вредност и продажната цена на акциите.

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

**Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**41. Заработка по акција****А Основна заработка/(загуба) по акција**

*Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции*

Нето-добивка за годината

Дивиденда за неоткупливи приоритетни акции

Корекции на нето-добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (наведете поодделно)

**Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции**

| <i>во илјади денари</i> |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| тековна година<br>2021  | претходна година<br>2020 |
| 398.085                 | 578.393                  |
| -                       | -                        |
| -                       | -                        |
| <b>398.085</b>          | <b>578.393</b>           |

*Пондериран просечен број на обичните акции*

Издадени обични акции на 1 јануари

Ефекти од промените на бројот на обичните акции во текот на годината (наведете ги сите настани поодделно)

Ефект од издадени обични акции на 27.04.2021

Ефект од издадени обични акции на 23.04.2020

**Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември**

**Основна заработка по акција (во денари)**

| <i>број на акции</i>   |                          |
|------------------------|--------------------------|
| тековна година<br>2021 | претходна година<br>2020 |
| 792.691                | 669.691                  |
| 83.573                 | -                        |
| -                      | 84.689                   |
| <b>876.264</b>         | <b>754.380</b>           |
| <b>454</b>             | <b>767</b>               |

**Б Разводната заработка/(загуба) по акција**

*Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции (разводната)*

Нето-добивка за годината која им припаѓа на имателите на обични акции

Корекции на нето-добивката која им припаѓа на имателите на обични акции за ефектите на сите издадени потенцијални обични акции (наведете поодделно)

**Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции (разводната)**

| <i>во илјади денари</i> |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| тековна година<br>2021  | претходна година<br>2020 |
| 398.085                 | 578.393                  |
| -                       | -                        |
| <b>398.085</b>          | <b>578.393</b>           |

*Пондериран просечен број на обични акции (разводнет)*

Издадени обични акции на 1 јануари

Ефекти од издавањето на потенцијалните обични акции (наведете ги сите настани поодделно)

Ефект од издадени обични акции на 27.04.2021

Ефект од издадени обични акции на 23.04.2020

**Пондериран просечен број на обичните акции (разводнети) на 31 декември**

**Разводната заработка по акција (во денари)**

| <i>број на акции</i>   |                          |
|------------------------|--------------------------|
| тековна година<br>2021 | претходна година<br>2020 |
| 792.691                | 669.691                  |
| 83.573                 | -                        |
| -                      | 84.689                   |
| <b>876.264</b>         | <b>754.380</b>           |
| <b>454</b>             | <b>767</b>               |

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**42 Потенцијални обврски и потенцијални средства****42.1 Потенцијални обврски**

|                                                                  | во илјади денари       |                          |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
|                                                                  | тековна година<br>2021 | претходна<br>година 2020 |
| Платежни непокриени гаранции                                     |                        |                          |
| во денари                                                        | 3.601.124              | 2.677.667                |
| во странска валута                                               | 712.350                | 457.911                  |
| во денари со валутна клаузула                                    | 994.042                | 881.660                  |
| Чинидбени непокриени гаранции                                    |                        |                          |
| во денари                                                        | 1.451.619              | 1.388.210                |
| во странска валута                                               | 148.311                | 10.642                   |
| во денари со валутна клаузула                                    | 689.856                | 483.806                  |
| Непокриени акредитиви                                            |                        |                          |
| во денари                                                        | -                      | -                        |
| во странска валута                                               | 919.287                | 1.219.987                |
| во денари со валутна клаузула                                    | -                      | -                        |
| Неискористени пречекорувања по тековни сметки                    | 498.112                | 494.498                  |
| Неискористени лимити на кредитни картички                        | 784.958                | 642.524                  |
| Преземени обврски за кредитирање и неискористени кредитни лимити | 18.061.864             | 16.250.579               |
| Издадени покриени гаранции                                       | 407.558                | 227.096                  |
| Покриени акредитиви                                              | 4.990                  | 8.131                    |
| Останати потенцијални обврски                                    | -                      | -                        |
| <b>Вкупно потенцијални обврски пред посебната резерва</b>        | <b>28.274.071</b>      | <b>24.742.711</b>        |
| (Посебна резерва)                                                | (13.739)               | (26.494)                 |
| <b>Вкупно потенцијални обврски намалени за посебната резерва</b> | <b>28.260.332</b>      | <b>24.716.217</b>        |

**42 Потенцијални обврски и потенцијални средства (продолжение)****42.1 Потенцијални обврски (продолжение)**

Банката обезбедува банкарски гаранции и акредитиви за гарантирање на работењето на клиентите пред трети страни. Овие договори имаат фиксни лимити и вообичаено се одобруваат за период до една година. Достасувањата не се концентрирани во ниту еден период.

Овие потенцијални обврски имаат вонбилансен кредитен ризик затоа што во билансот на состојба се признаваат само провизиите и исправките за потенцијални загуби се до моментот кога преземените и потенцијални обврски ќе бидат исполнети или ќе достасаат. Голем дел од преземените и потенцијални обврски ќе достасаат без да бидат авансирани во целост или делумно. Поради тоа, износите не претставуваат идни парични текови.

Износот на отповикливи потенцијални обврски изнесува 16.492.041 илјади денари (2020: 14.306.688 илјади денари), а износот на неотповикливи 2.128.845 илјади денари (2020: 2.498.830 илјади денари).

**Судски спорови**

Банката е вклучена во судски постапки од своето редовно работење. Износот на судските спорови кои се водат против Банката на 31 декември 2021 година изнесува 124.675 илјади денари (2020: 121.105 илјади денари), за кои е направена резервација во износ од 2.180 илјади денари (2020: 500 илјади денари). Раководството на Банката смета дека конечниот исход на остатокот од судските спорови ќе биде решен во корист на Банката и дека нема да настанат материјално значајни загуби по основ на овие спорови.

Во 2020 година Банка идентификуваше инцидент при процесирање на трансакции со VISA Direct OCT. Како резултат на настанат инцидент, предизвикано е дуплирање на пристигнатите средства за една иста трансакција на клиентите, односно двојно кредитирање на нивните сметки. Банката евидентираше побарување од клиентите за дупло насочените средства. Истовремено е направена резервација по основ на потенцијални судски спорови надвор од редовната воспоставена пракса со Правна Служба за резервирање на средства во износ од 18.738 илјади денари.

Подружницата со состојба на 31 декември 2021 година е вклучено во 10 активни судски спорови како тужена страна кои не се однесуваат на основната дејност, односно не се поврзани со надомест на штети. Сите спорови се покренати од страна на еден тужител, адвокатско друштво кое е поранешен застапник на Друштвото и истите се по еден ист основ. Подружницата очекува дека дел од споровите ќе завршат во негова корист во текот на 2022 година, додека за оние спорови за кои се очекува негативен исход, Друштвото има евидентирано резервација во износ од 1.556 илјади денари.

**42.2 Потенцијални средства**

Наведете ги одделно позначајните потенцијални средства:

**Вкупно потенцијални средства**

| во илјади денари       |                          |
|------------------------|--------------------------|
| тековна година<br>2021 | претходна<br>година 2020 |
|                        |                          |
| -                      | -                        |

**ХАЛК БАНКА АД Скопје****Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***43. Работи во име и за сметка на трети лица**

| <i>во илјади денари</i>                                       |                  |                    |                       |                    |               |
|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| тековна година 2021                                           |                  |                    | претходна година 2020 |                    |               |
| средства                                                      | обврски          | нето позиција      | средства              | обврски            | нето позиција |
| Администрирање на средствата во име и за сметка на трети лица |                  |                    |                       |                    |               |
| Депозити во денари                                            | 4.000            | -                  | 4.000                 | -                  | 4.000         |
| Депозити во странска валута                                   | -                | -                  | -                     | -                  | -             |
| Кредити во денари                                             | 219.000          | -                  | 133.131               | -                  | 133.131       |
| Кредити во странска валута                                    | -                | -                  | -                     | -                  | -             |
| Други побарувања во денари                                    | 2.501.298        | -                  | 2.383.148             | -                  | 2.383.148     |
| Други побарувања во странска валута                           | -                | -                  | -                     | -                  | -             |
| Управување на средствата во име и за сметка на трети лица     |                  |                    |                       |                    |               |
| Депозити во денари                                            | -                | (4.000)            | -                     | (4.000)            | (4.000)       |
| Депозити во странска валута                                   | -                | -                  | -                     | -                  | -             |
| Кредити во денари                                             | -                | (219.000)          | -                     | (133.131)          | (133.131)     |
| Кредити во странска валута                                    | -                | -                  | -                     | -                  | -             |
| Други побарувања во денари                                    | -                | (2.501.298)        | -                     | (2.383.148)        | (2.383.148)   |
| Други побарувања во странска валута                           | -                | -                  | -                     | -                  | -             |
| Старателски сметки                                            | -                | -                  | -                     | -                  | -             |
| Останато                                                      | -                | -                  | -                     | -                  | -             |
| <b>Вкупно</b>                                                 | <b>2.724.298</b> | <b>(2.724.298)</b> | <b>2.520.279</b>      | <b>(2.520.279)</b> | <b>-</b>      |

Групата настапува на примарен и секундарен пазар со цел купување на хартии од вредност во име и за сметка на физички и правни лица кои сакаат да располагаат со истите, било тоа да се Државни записи или Благајнички записи.

**44. Трансакции со поврзани страни**

На 7 април 2011 година Türkiye Halk Bankası a.s. Istanbul, Turkey го купи мнозинскиот пакет на акции на ИК Банка АД Скопје (ХАЛК БАНКА АД Скопје) во износ од 91,56% со што стана матично друштво. Акциите беа откупени од Демир Халк Банка од Холандија (DNB Bank) која поседуваше 66,56% од акциите на ИК Банка АД Скопје (ХАЛК БАНКА АД Скопје) како и 25,00% од акциите кои беа во сопственост на Европска банка за обнова и развој (ЕБОР). По припојувањето на Зираат Банка АД Скопје во 2012 година и зголемувањето на капиталот до 2021 година, Türkiye Halk Bankası a.s. Istanbul, Turkey поседува 99,48% (2020: 99, 40%) од акциите со право на глас и претставува матично Друштво на Групата. Крајно матично друштво на Групата е Фонд за средства на Турција (Türkiye Varlık Fonu), којшто е во сопственост на Агенција за приватизација, Влада на Република Турција (The Republic of Turkey Prime Ministry Privatization Administration), контролирано од Државен трезор на Република Турција (State Treasury of Republic of Turkey).

Во согласност со Законот за банки како поврзани лица со Групата се: лица со посебни права и одговорности во Групата и со нив поврзаните лица, акционери со квалификувано учество во Групата (директно или индиректно поседување на најмалку 5% од вкупниот број на акции или од издадените акции со право на глас во Групата или овозможуваат значително влијание врз управувањето на Групата) и со нив поврзаните лица, како и одговорните лица на тие акционери - правни лица и подружници на Групата и други лица со кои Групата има блиски врски.

Салдата и трансакциите со поврзаните страни се презентирани во продолжение.



**ХАЛК БАНКА АД Скопје****Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***44. Трансакции со поврзани страни (продолжение)****А Консолидиран биланс на состојба**

| <i>во илјади денари</i>                              | Матично<br>друштво | Подружниц<br>и | Придружени<br>друштва | Раководен<br>кадар на<br>Групата | Останати<br>поврзани<br>страни | Вкупно           |
|------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>Состојба на 31 декември 2021 (тековна година)</b> |                    |                |                       |                                  |                                |                  |
| <b>Средства</b>                                      |                    |                |                       |                                  |                                |                  |
| Тековни сметки                                       | 210.435            | -              | -                     | -                                | -                              | 210.435          |
| Средства за тргување                                 | -                  | -              | -                     | -                                | -                              | -                |
| Кредити и побарувања                                 |                    |                |                       |                                  |                                |                  |
| хипотекарни кредити                                  | -                  | -              | -                     | -                                | -                              | -                |
| потрошувачки кредити                                 | -                  | -              | -                     | 8.193                            | 6.442                          | 14.635           |
| побарувања по финансиски лизинг                      | -                  | -              | -                     | -                                | -                              | -                |
| побарувања по факторинг и форфетирање                | -                  | -              | -                     | -                                | -                              | -                |
| останати кредити и побарувања                        | -                  | -              | -                     | 97.551                           | 8.966                          | 106.517          |
| Вложувања во хартиите од вредност                    | -                  | -              | -                     | -                                | -                              | -                |
| (Исправка на вредноста)                              | (44)               | -              | -                     | (31)                             | (6)                            | (81)             |
| Останати средства                                    | -                  | -              | -                     | 228                              | 4                              | 232              |
| <b>Вкупно</b>                                        | <b>210.391</b>     | <b>-</b>       | <b>-</b>              | <b>105.941</b>                   | <b>15.406</b>                  | <b>331.738</b>   |
| <b>Обврски</b>                                       |                    |                |                       |                                  |                                |                  |
| Обврски за тргување                                  | -                  | -              | -                     | -                                | -                              | -                |
| Депозити                                             | 3.118.272          | -              | -                     | 139.027                          | 87.032                         | 3.344.331        |
| Издадени хартии од вредност                          | -                  | -              | -                     | -                                | -                              | -                |
| Обврски по кредити                                   | -                  | -              | -                     | -                                | -                              | -                |
| Субординирани обврски                                | -                  | -              | -                     | -                                | -                              | -                |
| Останати обврски                                     | 3                  | -              | -                     | 86                               | 29                             | 118              |
| <b>Вкупно</b>                                        | <b>3.118.275</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>              | <b>139.113</b>                   | <b>87.061</b>                  | <b>3.344.449</b> |
| <b>Потенцијални обврски</b>                          |                    |                |                       |                                  |                                |                  |
| Издадени гаранции                                    | 560.619            | -              | -                     | -                                | 2.728                          | 563.347          |
| Издадени акредитиви                                  | -                  | -              | -                     | -                                | -                              | -                |
| Останати потенцијални обврски                        | -                  | -              | -                     | 18.243                           | 3.534                          | 21.777           |
| (Посебна резерва)                                    | (62)               | -              | -                     | (5)                              | (1)                            | (68)             |
| <b>Вкупно</b>                                        | <b>560.557</b>     | <b>-</b>       | <b>-</b>              | <b>18.238</b>                    | <b>6.261</b>                   | <b>585.056</b>   |
| <b>Потенцијални средства</b>                         |                    |                |                       |                                  |                                |                  |
| Примени гаранции                                     | -                  | -              | -                     | -                                | -                              | -                |
| Останати потенцијални средства                       | -                  | -              | -                     | -                                | -                              | -                |
| <b>Вкупно</b>                                        | <b>-</b>           | <b>-</b>       | <b>-</b>              | <b>-</b>                         | <b>-</b>                       | <b>-</b>         |

**ХАЛК БАНКА АД Скопје****Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***44. Трансакции со поврзани страни (продолжение)****А Консолидиран биланс на состојба (продолжение)**

| <i>во илјади денари</i>                                |                  | Матично друштво | Подружници | Придружени друштва | Раководен кадар на Групата | Останати поврзани страни | Вкупно           |
|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Состојба на 31 декември 2020 (претходна година)</b> |                  |                 |            |                    |                            |                          |                  |
| <b>Средства</b>                                        |                  |                 |            |                    |                            |                          |                  |
| Тековни сметки                                         | 22.986           | -               | -          | -                  | -                          | -                        | 22.986           |
| Средства за тргување                                   | -                | -               | -          | -                  | -                          | -                        | -                |
| Кредити и побарувања                                   |                  |                 |            |                    |                            |                          |                  |
| хипотекарни кредити                                    | -                | -               | -          | -                  | -                          | -                        | -                |
| потрошувачки кредити                                   | -                | -               | -          | 8.400              | 8.350                      | -                        | 16.750           |
| побарувања по финансиски лизинг                        | -                | -               | -          | -                  | -                          | -                        | -                |
| побарувања по факторинг и форфетирање                  | -                | -               | -          | -                  | -                          | -                        | -                |
| останати кредити и побарувања                          | -                | -               | -          | 94.926             | 5.885                      | -                        | 100.811          |
| Вложувања во хартиите од вредност                      | -                | -               | -          | -                  | -                          | -                        | -                |
| (Исправка на вредноста)                                | (7)              | -               | -          | (33)               | (64)                       | -                        | (104)            |
| Останати средства                                      | -                | -               | -          | 139                | 9                          | -                        | 148              |
| <b>Вкупно</b>                                          | <b>22.979</b>    | <b>-</b>        | <b>-</b>   | <b>103.432</b>     | <b>14.180</b>              | <b>-</b>                 | <b>140.591</b>   |
| <b>Обврски</b>                                         |                  |                 |            |                    |                            |                          |                  |
| Обврски за тргување                                    | -                | -               | -          | -                  | -                          | -                        | -                |
| Депозити                                               | 2.993.462        | -               | -          | 114.005            | 79.829                     | -                        | 3.187.296        |
| Издадени хартии од вредност                            | -                | -               | -          | -                  | -                          | -                        | -                |
| Обврски по кредити                                     | -                | -               | -          | -                  | -                          | -                        | -                |
| Субординирани обврски                                  | -                | -               | -          | -                  | -                          | -                        | -                |
| Останати обврски                                       | 4                | -               | -          | 18                 | -                          | -                        | 22               |
| <b>Вкупно</b>                                          | <b>2.993.466</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>   | <b>114.023</b>     | <b>79.829</b>              | <b>-</b>                 | <b>3.187.318</b> |
| <b>Потенцијални обврски</b>                            |                  |                 |            |                    |                            |                          |                  |
| Издадени гаранции                                      | 397.556          | -               | -          | -                  | 3.946                      | -                        | 401.502          |
| Издадени акредитиви                                    | -                | -               | -          | -                  | -                          | -                        | -                |
| Останати потенцијални обврски                          | -                | -               | -          | 13.973             | 2.864                      | -                        | 16.837           |
| (Посебна резерва)                                      | -                | -               | -          | (15)               | (4)                        | -                        | (19)             |
| <b>Вкупно</b>                                          | <b>397.556</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>   | <b>13.958</b>      | <b>6.806</b>               | <b>-</b>                 | <b>418.320</b>   |
| <b>Потенцијални средства</b>                           |                  |                 |            |                    |                            |                          |                  |
| Примени гаранции                                       | -                | -               | -          | -                  | -                          | -                        | -                |
| Останати потенцијални средства                         | -                | -               | -          | -                  | -                          | -                        | -                |
| <b>Вкупно</b>                                          | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>-</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>                   | <b>-</b>                 | <b>-</b>         |

**ХАЛК БАНКА АД Скопје***Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021**(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***44. Трансакции со поврзани страни (продолжение)****Б Приходи и расходи кои произлегуваат од трансакциите со поврзани страни**

| <i>во илјади денари</i>                                        | Матично<br>друштво | Подружници | Придружени<br>друштва | Раководен<br>кадар на<br>Групата | Останати<br>поврзани<br>страни | Вкупно        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>2021 (тековна година)</b>                                   |                    |            |                       |                                  |                                |               |
| <b>Приходи</b>                                                 |                    |            |                       |                                  |                                |               |
| Приходи од камата                                              | 744                | -          | -                     | 3.667                            | 1.658                          | 6.069         |
| Приходи од провизии и надомести                                | 3.818              | -          | -                     | 623                              | 473                            | 4.914         |
| Нето-приходи од тргување                                       | -                  | -          | -                     | -                                | -                              | -             |
| Приходи од дивиденда                                           | -                  | -          | -                     | -                                | -                              | -             |
| Капитална добивка од продажбата на нетековни средства          | -                  | -          | -                     | -                                | -                              | -             |
| Останати приходи                                               | -                  | -          | -                     | 1.403                            | 105                            | 1.508         |
| Трансфери помеѓу субјектите                                    | -                  | -          | -                     | -                                | -                              | -             |
| <b>Вкупно</b>                                                  | <b>4.562</b>       | <b>-</b>   | <b>-</b>              | <b>5.693</b>                     | <b>2.236</b>                   | <b>12.491</b> |
| <b>Расходи</b>                                                 |                    |            |                       |                                  |                                |               |
| Расходи за камата                                              | 17.638             | -          | -                     | 1.036                            | 561                            | 19.235        |
| Расходи за провизии и надомести                                | 479                | -          | -                     | -                                | -                              | 479           |
| Нето-загуби од тргување                                        | -                  | -          | -                     | -                                | -                              | -             |
| Расходи за набавка на нетековните средства                     | -                  | -          | -                     | -                                | -                              | -             |
| Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа | -                  | -          | -                     | -                                | -                              | -             |
| Останати расходи                                               | -                  | -          | -                     | 111                              | 133                            | 244           |
| Трансфери помеѓу субјектите                                    | -                  | -          | -                     | -                                | -                              | -             |
| <b>Вкупно</b>                                                  | <b>18.117</b>      | <b>-</b>   | <b>-</b>              | <b>1.147</b>                     | <b>694</b>                     | <b>19.958</b> |

| <i>во илјади денари</i>                                        | Матично<br>друштво | Подружници | Придружени<br>друштва | Раководен<br>кадар на<br>Групата | Останати<br>поврзани<br>страни | Вкупно        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>2020 (претходна година)</b>                                 |                    |            |                       |                                  |                                |               |
| <b>Приходи</b>                                                 |                    |            |                       |                                  |                                |               |
| Приходи од камата                                              | 246                | -          | -                     | 3.593                            | 1.949                          | 5.788         |
| Приходи од провизии и надомести                                | 2.624              | -          | -                     | 1.017                            | 476                            | 4.117         |
| Нето-приходи од тргување                                       | -                  | -          | -                     | -                                | -                              | -             |
| Приходи од дивиденда                                           | -                  | -          | -                     | -                                | -                              | -             |
| Капитална добивка од продажбата на нетековни средства          | -                  | -          | -                     | -                                | -                              | -             |
| Останати приходи                                               | -                  | -          | -                     | 599                              | -                              | 599           |
| Трансфери помеѓу субјектите                                    | -                  | -          | -                     | -                                | -                              | -             |
| <b>Вкупно</b>                                                  | <b>2.870</b>       | <b>-</b>   | <b>-</b>              | <b>5.209</b>                     | <b>2.425</b>                   | <b>10.504</b> |
| <b>Расходи</b>                                                 |                    |            |                       |                                  |                                |               |
| Расходи за камата                                              | 5.595              | -          | -                     | 602                              | 418                            | 6.615         |
| Расходи за провизии и надомести                                | 780                | -          | -                     | -                                | 7                              | 787           |
| Нето-загуби од тргување                                        | -                  | -          | -                     | -                                | -                              | -             |
| Расходи за набавка на нетековните средства                     | -                  | -          | -                     | -                                | -                              | -             |
| Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа | -                  | -          | -                     | -                                | -                              | -             |
| Останати расходи                                               | -                  | -          | -                     | 946                              | 261                            | 1.207         |
| Трансфери помеѓу субјектите                                    | -                  | -          | -                     | -                                | -                              | -             |
| <b>Вкупно</b>                                                  | <b>6.375</b>       | <b>-</b>   | <b>-</b>              | <b>1.548</b>                     | <b>686</b>                     | <b>8.609</b>  |

**ХАЛК БАНКА АД Скопје****Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***44. Трансакции со поврзани страни (продолжение)****В Надомести на раководниот кадар на Групата**

|                                                                                   | во илјади денари    |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
|                                                                                   | тековна година 2021 | претходна година 2020 |
| Краткорочни користи за вработените                                                | 195.965             | 183.351               |
| Користи по престанокот на вработувањето                                           | -                   | -                     |
| Користи поради престанок на вработувањето                                         | -                   | -                     |
| Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со сопственички инструменти | -                   | -                     |
| Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со парични средства         | -                   | -                     |
| Останато                                                                          | -                   | -                     |
| <b>Вкупно</b>                                                                     | <b>195.965</b>      | <b>183.351</b>        |

**45. Наеми****А Наемодавател****А.1 Побарувања по финансиски наем**

|                                                   | Вкупно побарувања по финансиски наем | Период на достасување на побарувањата по финансиски наем |                  |              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------|
|                                                   |                                      | до 1 година                                              | од 1 до 5 години | над 5 години |
| Состојба на 31 декември 2021 (тековна година)     |                                      |                                                          |                  |              |
| Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот | -                                    | -                                                        | -                | -            |
|                                                   | -                                    | -                                                        | -                | -            |
|                                                   | -                                    | -                                                        | -                | -            |
| <b>Вкупно</b>                                     | <b>-</b>                             | <b>-</b>                                                 | <b>-</b>         | <b>-</b>     |
| Состојба на 31 декември 2020 (претходна година)   |                                      |                                                          |                  |              |
| Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот | -                                    | -                                                        | -                | -            |
|                                                   | -                                    | -                                                        | -                | -            |
|                                                   | -                                    | -                                                        | -                | -            |
| <b>Вкупно</b>                                     | <b>-</b>                             | <b>-</b>                                                 | <b>-</b>         | <b>-</b>     |

**ХАЛК БАНКА АД Скопје****Белешки кон неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***45. Наеми (продолжение)****А Наемодавател****А.2 Побарувања по неотповикливи оперативни наеми**

|                                                          | Вкупно побарувања по неотповикливи оперативни наеми | Период на достасување на побарувањата по неотповикливи оперативни наеми |                  |              |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
|                                                          |                                                     | до 1 година                                                             | од 1 до 5 години | над 5 години |
| <i>во илјади денари</i>                                  |                                                     |                                                                         |                  |              |
| <b>Состојба на 31 декември 2021 (тековна година)</b>     |                                                     |                                                                         |                  |              |
| <b>Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот</b> |                                                     |                                                                         |                  |              |
| -                                                        | -                                                   | -                                                                       | -                | -            |
| -                                                        | -                                                   | -                                                                       | -                | -            |
| -                                                        | -                                                   | -                                                                       | -                | -            |
| -                                                        | -                                                   | -                                                                       | -                | -            |
| <b>Вкупно</b>                                            | -                                                   | -                                                                       | -                | -            |
| <b>Состојба на 31 декември 2020 (претходна година)</b>   |                                                     |                                                                         |                  |              |
| <b>Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот</b> |                                                     |                                                                         |                  |              |
| -                                                        | -                                                   | -                                                                       | -                | -            |
| -                                                        | -                                                   | -                                                                       | -                | -            |
| -                                                        | -                                                   | -                                                                       | -                | -            |
| -                                                        | -                                                   | -                                                                       | -                | -            |
| <b>Вкупно</b>                                            | -                                                   | -                                                                       | -                | -            |

| <i>во илјади денари</i>                                | Земјиште | Градежни објекти | Транспортни средства | Мебел и канцелариска опрема | Останата опрема | Други ставки на недвижности и опремата | Вкупно |
|--------------------------------------------------------|----------|------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------|--------|
| <b>Вредност на имотот даден под оперативен наем:</b>   |          |                  |                      |                             |                 |                                        |        |
| <b>состојба на 31 декември 2021 (тековна година)</b>   | -        | -                | -                    | -                           | -               | -                                      | -      |
| <b>состојба на 31 декември 2020 (претходна година)</b> | -        | -                | -                    | -                           | -               | -                                      | -      |
| <b>Вкупно</b>                                          | -        | -                | -                    | -                           | -               | -                                      | -      |

**ХАЛК БАНКА АД Скопје****Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***45. Наеми (продолжение)****Б Наемател****Б.1 Обврски по финансиски наеми**

|                                                 | Вкупно обврски по финансиски наем | Период на достасување на обврските по финансиски наем |                  |              |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|--------------|
|                                                 |                                   | до 1 година                                           | од 1 до 5 години | над 5 години |
| Состојба на 31 декември 2021 (тековна година)   |                                   |                                                       |                  |              |
| -                                               | -                                 | -                                                     | -                | -            |
| -                                               | -                                 | -                                                     | -                | -            |
| -                                               | -                                 | -                                                     | -                | -            |
| Вкупно                                          | -                                 | -                                                     | -                | -            |
| Состојба на 31 декември 2020 (претходна година) |                                   |                                                       |                  |              |
| -                                               | -                                 | -                                                     | -                | -            |
| -                                               | -                                 | -                                                     | -                | -            |
| -                                               | -                                 | -                                                     | -                | -            |
| Вкупно                                          | -                                 | -                                                     | -                | -            |

|                                                                   | Земјиште | Градежни објекти | Транспортни средства | Мебел и канцелариска опрема | Останата опрема | Други ставки на недвижностите и опремата | Вкупно |
|-------------------------------------------------------------------|----------|------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------------|--------|
| Вредност на имотот земен под финансиски наем:                     |          |                  |                      |                             |                 |                                          |        |
| <b>Набавна вредност</b>                                           |          |                  |                      |                             |                 |                                          |        |
| Состојба на 1 јануари 2020 (претходна година)                     | -        | -                | -                    | -                           | -               | -                                        | -      |
| Зголемувања                                                       | -        | -                | -                    | -                           | -               | -                                        | -      |
| (отуѓување и расходување)                                         | -        | -                | -                    | -                           | -               | -                                        | -      |
| Останато                                                          | -        | -                | -                    | -                           | -               | -                                        | -      |
| <b>Состојба на 31 декември 2020 (претходна година)</b>            | -        | -                | -                    | -                           | -               | -                                        | -      |
| Состојба на 1 јануари 2021 (тековна година)                       | -        | -                | -                    | -                           | -               | -                                        | -      |
| Зголемувања                                                       | -        | -                | -                    | -                           | -               | -                                        | -      |
| (отуѓување и расходување)                                         | -        | -                | -                    | -                           | -               | -                                        | -      |
| Останато                                                          | -        | -                | -                    | -                           | -               | -                                        | -      |
| <b>Состојба на 31 декември 2021 (тековна година)</b>              | -        | -                | -                    | -                           | -               | -                                        | -      |
| <b>Акумулирана амортизација и оштетување</b>                      |          |                  |                      |                             |                 |                                          |        |
| Состојба на 1 јануари 2020 (претходна година)                     | -        | -                | -                    | -                           | -               | -                                        | -      |
| амортизација за годината                                          | -        | -                | -                    | -                           | -               | -                                        | -      |
| загуба поради оштетување во текот на годината                     | -        | -                | -                    | -                           | -               | -                                        | -      |
| (ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината) | -        | -                | -                    | -                           | -               | -                                        | -      |
| (отуѓување и расходување)                                         | -        | -                | -                    | -                           | -               | -                                        | -      |
| Останато                                                          | -        | -                | -                    | -                           | -               | -                                        | -      |
| <b>Состојба на 31 декември 2020 (претходна година)</b>            | -        | -                | -                    | -                           | -               | -                                        | -      |
| Состојба на 1 јануари 2021 (тековна година)                       | -        | -                | -                    | -                           | -               | -                                        | -      |
| амортизација за годината                                          | -        | -                | -                    | -                           | -               | -                                        | -      |
| загуба поради оштетување во текот на годината                     | -        | -                | -                    | -                           | -               | -                                        | -      |
| (ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината) | -        | -                | -                    | -                           | -               | -                                        | -      |
| (отуѓување и расходување)                                         | -        | -                | -                    | -                           | -               | -                                        | -      |
| Останато                                                          | -        | -                | -                    | -                           | -               | -                                        | -      |
| <b>Состојба на 31 декември 2021 (тековна година)</b>              | -        | -                | -                    | -                           | -               | -                                        | -      |
| <b>Сегашна сметководствена вредност</b>                           |          |                  |                      |                             |                 |                                          |        |
| на 1 јануари 2020 (претходна година)                              | -        | -                | -                    | -                           | -               | -                                        | -      |
| на 31 декември 2020 (претходна година)                            | -        | -                | -                    | -                           | -               | -                                        | -      |
| на 31 декември 2021 (тековна година)                              | -        | -                | -                    | -                           | -               | -                                        | -      |

**ХАЛК БАНКА АД Скопје****Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***45. Наеми (продолжение)****Б Наемател (продолжение)****Б.2 Обврски по неотповикливи оперативни наеми***во илјади денари***Состојба на 31 декември 2021  
(тековна година)****Вкупно****Состојба на 31 декември 2020  
(претходна година)****Вкупно**

| Вкупно побарувања по неотповикливи оперативни наеми | Период на достасување на побарувањата по неотповикливи оперативни наеми |                  |              |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
|                                                     | до 1 година                                                             | од 1 до 5 години | над 5 години |
| -                                                   | -                                                                       | -                | -            |
| -                                                   | -                                                                       | -                | -            |
| -                                                   | -                                                                       | -                | -            |
| -                                                   | -                                                                       | -                | -            |
| <b>Вкупно</b>                                       | <b>-</b>                                                                | <b>-</b>         | <b>-</b>     |
| -                                                   | -                                                                       | -                | -            |
| -                                                   | -                                                                       | -                | -            |
| -                                                   | -                                                                       | -                | -            |
| -                                                   | -                                                                       | -                | -            |
| <b>Вкупно</b>                                       | <b>-</b>                                                                | <b>-</b>         | <b>-</b>     |

**Оперативен наем**

Групата зема под оперативен наем деловни објекти. Договорите за наемот се раскидни/отповикливи и се однесуваат за период до 5 години и над 5 години.

**46. Плаќања врз основа на акции**

Датум на давање на опцијата  
Датум на истекување на опцијата  
Цена на реализација на опцијата  
Цена на акцијата на датумот на давање на опцијата  
Варијанса  
Очекуван принос на дивидендата  
Каматна стапка  
Објективна вредност на датумот на давање на опцијата

| <i>во илјади денари</i> |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| тековна година 2021     | претходна година 2020 |
| -                       | -                     |
| -                       | -                     |
| -                       | -                     |
| -                       | -                     |
| -                       | -                     |
| -                       | -                     |
| -                       | -                     |
| -                       | -                     |

**Состојба на 1 јануари**

Промени во текот на годината:  
опции дадени на членовите на Надзорниот одбор  
опции дадени на членовите на Управниот одбор  
останати дадени опции  
форфетирани опции  
реализирани опции  
опции со истечен краен рок

**Состојба на 31 декември**

| тековна година 2021            |                                               | претходна година 2020    |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| број на опциите за акции       | пондерирана просечна цена за опциите за акции | број на опциите за акции | пондерирана просечна цена за опциите за акции |
| -                              | -                                             | -                        | -                                             |
| -                              | -                                             | -                        | -                                             |
| -                              | -                                             | -                        | -                                             |
| -                              | -                                             | -                        | -                                             |
| -                              | -                                             | -                        | -                                             |
| -                              | -                                             | -                        | -                                             |
| -                              | -                                             | -                        | -                                             |
| <b>Состојба на 31 декември</b> | <b>-</b>                                      | <b>-</b>                 | <b>-</b>                                      |

#### **47. Даночни ризици**

Консолидираните финансиски извештаи и сметководствената евиденција на Групата подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во период од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според проценките на раководството на Групата, не постојат какви било дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по овој основ.

#### **48. Настани после датумот на билансот на состојба**

Од завршувањето на периодот на известување до изготвувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои бараат корекција или дополнителни обелоденувања во консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021 година.

Банката по завршувањето на периодот на известување започна постапка за зголемување на капиталот за дополнителни 30 милиони евра. По добивање на Решение од страна на Комисијата за хартии од вредност, Банката ќе го евидентира зголемувањето на капиталот во својата сметководствена евиденција.

Тековниот воен конфликт во Украина и поврзаните санкции насочени против Руската Федерација, можат да имаат влијание на Европската и глобалната економија. Друштвото нема директна, значајна изложеност кон Украина, Русија или Белорусија. Без оглед на тоа, влијанието на општата економска ситуација бара преоценка на одредени претпоставки и процени. Ова може да доведе до материјални корекции на сметководствената вредност на одредени средства и обврски во текот на следната финансиска година вклучувајќи ги во наредната финансиска година. Во ова фаза менаџментот не е во состојба реално да го процени влијанието земајќи предвид дека настаните се менуваат на дневна основа. Долгорочни последици можат да имаат влијание на обемот на работа, паричните текови и профитабилноста. Сепак, на датумот на овие финансиски извештаи Друштвото продолжува да ги исполнува своите обврски како што доспеваат и затоа продолжува да го применува принципот на континуитет како основа за изготвување на финансиските извештаи.